



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 10 декември 2003
Скопје

Број 79

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 300000000188798

1727.

Врз основа на член 86, став 1 и 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), донесувам

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Поради престанок на функцијата претседател на Собранието на Република Македонија се разрешува од член на Советот за безбедност на Република Македонија:

- м-р Никола Поповски.

II

За член на Советот за безбедност на Република Македонија се именува:

- д-р Љупчо Јордановски, претседател на Собранието на Република Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1615
24 ноември 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1728.

Врз основа на член 538 став 7 од Законот за трговски-те друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 31/01, 50/01, 6/02 и 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

УРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СМЕТКОВ- НИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ, ШТЕДИЛНИЦИТЕ И ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Уредбата за сметковниот план за банките, штедилниците и други финансиски организации ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/95, 46/99 и 73/2002), во сметковниот план, кој е составен дел на Уредбата, во класата: "3 - Девизни средства и пласмани во странска валута", во групата: "32 - Краткорочни кредити во странска валута", по сметката: "326 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од други комитенти", се додава нова сметка "327", која гласи:

"327-Побарување по краткорочни кредити во странска валута од резиденти - физички лица".

Во групата: "34 - Долгорочни кредити во странска валута", по сметката: "346 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од други комитенти", се додава нова сметка "347", која гласи:

"347-Побарување по долгорочни кредити во странска валута од резиденти - физички лица".

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5298/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1729.

Врз основа на член 16, став 1 и 2 и член 48 од Законот за стоковни резерви ("Службен весник на СРМ" бр. 47/87 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 13/93) и член 35 и 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА СВИНСКО МЕСО ИЗРАЗЕНО ВО ЖИВО ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1

Министерството за финансии - Биро за стоковни резерви да изврши продажба на 938.930 кг. свинско месо изразено во живо од стоковните резерви.

Член 2

Продажбата на свинското месо од член 1 на оваа одлука ќе се изврши по цена од 76,70 денари за еден килограм жива мера, со пресметан ДДВ, франко складиштар.

Член 3

Бирото за стоковни резерви ќе распише јавен повик - тендер за продажба, при што покрај продажната цена, количината на свинско месо изразено во живо и размененоста на свињарските фарми - складиштари, поблиску ќе се определат и другите услови за продажба.

Член 4

Се задолжува Министерството за финансии - Биро за стоковни резерви во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за економија да ја спроведе оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5223/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1730.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО- ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизишки сигнал, бр. 23-2837/1 од 22 декември 1997 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/97 од 29 декември 1997 година), во точка 1, став 1, алинеја 1:

- да се избрише името на населбата: с. Ново Конско (општина Гевгелија).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-5099/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1731.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузната такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизишки сигнал, бр. 23-302/1 од 30 март 1998 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/98 од 2 април 1998 година), во точка 1, став 1, алинеја 1:

- да се избришат имињата на населбите: с. Мраморец (општина Белчишта) и населба Превалец (општина Велес).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-5099/2
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1732.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање на радиодифузната такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизишки сигнал, бр. 23-4297/1 од 15 септември 1999 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/99 од 24 септември 1999 година), во точка 1, став 1, алинеја 1:

- да се избрише името на населбата: с. Смилево (општина Демир Хисар).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-5099/3
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1733.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Член 1

Во Одлуката за образување на Национален комитет за климатски промени („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/2000), во членот 2, став 1, алинеја 6 се менува и гласи:

“разгледување и одобрување на компонентите од Националните извештаи пред истите да бидат доставени за одобрување до Владата на Република Македонија и до Конференцијата на страните”.

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

“Националниот комитет за климатски промени е во следниов состав:

- д-р Наташа Марковска, претседател, Македонска академија на науките и уметностите;
- м-р Обрадовиќ Грнчаровска Теодора, заменик претседател, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Елези Алириза, член, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Павловска Кристина, член, Министерство за финансии;
- Зрмановски Дејан, член, Министерство за економија;
- д-р Јосифовски Борислав, член, Министерство за здравство;
- Филиповска Рада, член, Министерство за транспорт и врски;
- д-р Димитријевиќ Јелена, член, Министерство за образование и наука;
- Алчинова Монева Сузана, член, Управа за хидрометеоролошки работи;
- д-р Зиков Михаило, член, Природно-математички факултет;
- Цоневски Тодор, член, ЈВП “Водостопанство на Македонија”;
- Мицева Руска, член, Движење на еколозите на Македонија;
- Стојковска Катерина, член, Регионален центар за заштита на животна средина и
- м-р Трајковска Трпевска Магдалена, член, “Технолаб“ ДОО Рударски институт”.

Член 3

Во член 4 после зборовите “Националниот комитет” се додаваат зборовите: “за климатски промени”.

Член 4

Во член 5, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “и просторно планирање”.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Решението за именување претседател, заменик-претседател и членови на Националниот комитет за климатски промени на Република Македонија број 17-4127/2 од 5.09.2000 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-5179/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1734.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 08.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35012 Основен суд Крушево, Програма 12- Судска администра-

ција, потставката 425111- Поправка и сервисирање на леки коли се намалува за 15.000,00 денари, потставката 426614- Осигурување на недвижности и права се намалува за 46.000,00 денари, потставката 427120 - Оперативни расходи на судовите се намалува за 10.000,00 денари, потставката 421112 - Водовод и канализација се зголемува за 6.000,00 денари, потставката 423111 - Пошта се зголемува за 25.000,00 денари, потставката 423211 - Горива и масла се зголемува за 10.000,00 денари, потставката 423214 - Регистрација на моторни возила се зголемува за 15.000,00 денари и потставката 424111 - Канцелариски материјали се зголемува за 15.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-5283/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1735.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 04007 - Агенција за развој и инвестиции, Програма 11 Администрација, потставката 421111- Електрична енергија се намалува за 120.000,00 денари, потставката 421112- Водовод и канализација се намалува за 120.000,00 денари, потставката 422111 - Централно греење се намалува за 160.000,00 денари, потставката 423112 - Телефон и телефакс се зголемува за 120.000,00 денари, потставката 426718 - Други договорни услуги се зголемува за 120.000,00 денари и потставката 427117 - Репрезентација се зголемува за 160.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-5305/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1736.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 01002 Агенција за разузнавање, Програма 11-Администрација, 401111-Основни плати-функционери се зголемува за 169.044,00 денари, потставката 401217-Надомест за храна се зголемува за 4.934,00 денари, потставката

402112-Придонес за бенифициран стаж се зголемува за 157.566,00 денари. Во Програма 12 Дејност, 401112-Основни плати-работници се намалува за 173.978,00 денари, потставката 402111-Основни придонеси за ПИО се намалува за 157.566,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-5282/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1737.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35015 Основен суд Охрид, Програма 12-Судска администрација, потставката 420111-Патување во земјата-хранарина (дневници) се намалува за 30.000,00 денари, потставката 420112-Патување во земјата-патни расходи се намалува за 30.000,00 денари, потставката 421111-Електрична енергија се намалува за 180.000,00 денари, потставката 425216-Одржување на градежни објекти се намалува за 50.000,00 денари, потставката 425218-Други услуги за одржување се намалува за 100.000,00 денари, а потставката 423111-Пошта се зголемува за 390.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-5284/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1738.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35005 Основен суд-Дебар, Програма 12-Судска администрација, потставката 424211-Униформи се намалува за 10.000,00 денари, потставката 424212-Работна облека се намалува за 25.000,00 денари, потставката 425215-Сервисирање на опрема се намалува за 20.000,00 денари, потставката 426411-Судски преведувачи се намалува за 18.700,00 денари, потставката 426711-Преведувачи се намалува за 130.000,00 денари, потставката 425216-Одржување на градежни објекти се зголемува за 73.700,00 денари и потставката 426614-Осигурување на недвижности и права се зголемува за 130.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5234/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1739.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 36010 Основно јавно обвинителство - Крива Паланка, Програма 12 - Судска администрација, 421112-Водовод и канализација се намалува за 5.000 денари, потставката 421111-Електрична енергија се намалува за 35.000 денари, потставката 423112-Телефон и телефакс се зголемува за 3.000 денари, потставката 423211-Горива и масла се зголемува за 2.000 денари, потставката 424111-Канцелариски материјали се зголемува за 20.000 денари, потставката 424114-Други административни материјали се зголемува за 15.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5233/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1740.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, разделот 15001 - Министерство за труд и социјална политика, Програма 11 - Администрација, се намалуваат износите на потставките: 401111 - Основни плати функција за 46.060 денари, 401216-Надомест за превоз - 1.800 денари, 401217-Надомест за храна за 4.600 денари, 402111-Основен придонес за ПИО за 16.600 денари, 402211-Основен придонес за здравство за 7.896 денари, 402311-Основен придонес за вработување за 1.252 денари, 402411-Основен придонес за водоснабдување за 156 денари и 402511-Персонален данок за 7.182 денари, а во Програма 12-Реформа на пензиски систем, се зголемуваат износите на потставките: 401111-Основни плати функција за 46.060 денари, 401216-Надомест за превоз-1.800 денари, 401217-Надомест за храна за 4.600 денари, 402111-Основен придонес за ПИО за 16.600 денари, 402211-Основен придонес за здравство за 7.896 денари, 402311-Основен придонес за вработување за 1.252 денари, 402411-Основен придонес за водоснабдување за 156 денари и 402511-Персонален данок за 7.182 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5309/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1741.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 16001-Министерство за образование и наука, Програма 14-Високо образование, потставката 426514-Други образовни услуги се намалува за 7.500.000,00 денари, а потставката 468111-Реконструкција на градежни објекти се зголемува за 7.500.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5236/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1742.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 16001-Министерство за образование и наука, Програма 16-Студентски стандард, потставката 443511-Трансфери до студенти се намалува за 11.000.000,00 денари, а потставката 441512-Трансфери за студентски стандард се зголемува за 11.000.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5235/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1743.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, издава

Л И Ц Е Н Ц А**ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Претпријатието за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ експорт-импорт-Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб, ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Маршал Тито" бб во Штип.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка број 40100-840-033-62207.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, алинеја 2.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Корисникот на лиценцата е должен претходно да побара одобрение од Министерството за финансии за секоја промена на основната главнина поголема од 20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на трговското друштво.

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4 алинеја 1.

9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4839/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвренковски, с.р.

1744.

Врз основа на член 191 став 3 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2002, 98/2002, 25/2003 и 71/2003), министерот за одбрана донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ НА ВОЕНО-ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на работење на воено-лекарската комисија при утврдувањето на посебната здравствена способност потребна за вршење на служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) на професионалните војници, воените старешини, питомците на Воената академија и лицата на стручно оспособување и усовершување за офицери и подофицери во Армијата (во натамошниот текст: воено лице).

Член 2

Воено-лекарската комисија (во натамошниот текст: Комисијата) е стручно медицинско тело за утврдување на посебната здравствена способност потребна за вршење на служба во Армијата на военото лице, со седиште во Воената болница во Скопје.

Член 3

Наодот, оцената и мислењето за здравствената способност на воените лица Комисијата ги дава врз основа на лекарските наоди и современите достигнувања во медицинската наука.

Здравствената способност на лицата се цени според Списокот на болести, телесни мани, недостатоци и повреди за оцена на здравствената способност за служба во Армијата (во натамошниот текст: Список на болести), кој е составен дел на Правилникот за мерилата за оценување на посебната здравствена и физичка способност за служба во Армијата на Република Македонија.

Член 4

Со работата на Комисијата раководи претседателот на Комисијата кој е лекар од соодветна специјалност, а во негово отсуство раководи неговиот заменик, кој е исто така лекар од соодветна специјалност.

Административно-техничките работи на Комисијата ги врши секретарот на Комисијата.

Член 5

Комисијата која се состои од пет члена, работи во полн состав и дава наод, оцена и мислење со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови.

Доколку некој од членовите на Комисијата не се согласува со дадениот наод, оцена и мислење, може да го издвои своето мислење и притоа дава писмено образложение за тоа.

Член 6

Давањето на наод, оцена и мислење за телесно оштетување на военото лице поради рана, повреда или оштетување на организмот како последица на болест или како непосредна последица на воената служба, Комисијата го врши врз основа на медицинската документација и податоците за околностите како настанала повредата односно болеста, доставени од воената единица-установа која го упатила до Комисијата.

Член 7

Комисијата дава наод, оцена и мислење за здравствената способност за вршење служба во Армијата кога военото лице се наоѓа на лекување во стационарни и здравствени установи или на подолго боледување, а е потребна оцена на здравствената способност за вршење служба во Армијата.

Член 8

По барање на Комисијата која ја спроведува постапката за прием на служба на военото лице, по предлог од лекарот што го лекува, по предлог од надлежниот старешина на воената единица-установа во која лицето е на служба или на барање на лицето, Комисијата дава наод, оцена и мислење за здравствената способност на военото лице за вршење служба во Армијата, врз основа на непосредно извршениот преглед на военото лице и извршениот увид во целокупната медицинска документација (наод од специјалистички прегледи, систематски прегледи, отпусни писма, лабораториски, рендгенски и други наоди издадени од надлежен лекар од воено здравствени или други установи).

По исклучок од став 1 на овој член, доколку воено лице не се јави на прегледот на кој е повикано, Комисијата може да даде наод, оцена и мислење само врз основа на приложената медицинска документација.

Член 9

Доколку Комисијата оцени дека приложената медицинска документација не е доволна за давање наод, оцена и мислење за здравствената способност, може да го упати лицето на дополнителни (проширени) испитувања во Воената болница или во друга медицинска установа.

Член 10

Доколку Комисијата утврди дека лицето за кое треба да даде наод, оценка и мислење, го нема завршено лекувањето, го враќа предметот до надлежниот лекар, со препорака како да постапи до завршувањето на лекувањето.

Член 11

Кога Комисијата дава наод, оценка и мислење за здравствената способност на военото лице, дава и мислење за тоа дали раната, повредата или оштетувањето е добиено при вршењето на службата, односно дали болеста или влошувањето на болеста е непосредна последица на вршењето на службата.

Член 12

Доколку военото лице чија здравствена способност за вршење на служба во Армијата се утврдува е заболено од повеќе болести или има повеќе повреди, најпрво се утврдува најтешкото заболување или повреда, а потоа се набележуваат и останатите болести или повреди.

Член 13

Доколку кај военото лице кое се оценува се работи за болест која не е наведена во Списокот на болестите, се дава наод, оценка и мислење за болест која е најслична од наведените болести во Списокот на болестите.

Член 14

Кога Комисијата дава наод, оценка и мислење за промена на родот, службата или воено-евиденциската специјалност на военото лице, ги предлага должностите кои военото лице може да ги извршува во друг род, служба или специјалност.

Член 15

Кога Комисијата дава наод, оценка и мислење дека е потребно ослободување на военото лице од извршување одредени должности во службата за периодот до шест месеци, предлага должности кои военото лице може да ги извршува во тој период, а кои нема штетно да се одразат на неговото здравје.

Член 16

Кога Комисијата дава наод, оценка и мислење за повреда и оштетување на организмот за остварување на право на еднократен паричен надоместок на военото лице од член 165 од Законот за служба во Армијата, Комисијата ги утврдува степенот на повредите и оштетувањата на организмот според листата на телесни оштетувања на организмот, односно листата на професионални заболувања кои се утврдени со прописите за пензиско и инвалидско осигурување.

Член 17

Заради донесување на соодветно решение или наредба за остварување на правото на военото лице во врска со здравствената способност за служба во Армијата, наодот, оцената и мислењето на Комисијата, се доставува до надлежниот орган, односно лекарот, како и до министерот за одбрана или од него овластено лице, односно до началникот на Генералштабот на Армијата.

Член 18

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2898/1
23 април 2003 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1745.

Врз основа на член 155 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 62/02, 98/02, 25/03 и 71/03), министерот за одбрана донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, РАБОТНИТЕ МЕСТА (ДОЛЖНОСТИТЕ) И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ПЛАТАТА

Член 1

Во Правилникот за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на платата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/03), во членот 3 точка 3. под 3.2 г) Помошник механичар, во алинејата 4 бројот „40“ се заменува со бројот „50“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3891/3
27 ноември 2003 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1746.

Врз основа на член 9 став 8 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ“ бр. 42/01 и 5/03), министерот за одбрана донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СЛУЖЕЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОРУЖЈЕ, ОДНОСНО ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА

Член 1

Во Правилникот за начинот на служење на воениот рок во Армијата на Република Македонија без оружје, односно во цивилна служба („Службен весник на РМ“ бр. 50/2002), по членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:

„Член 7-а

На работната облека од член 7 точка 3 на овој правилник, лицето кое го служи воениот рок во цивилна служба носи ознака на десниот ракав на горниот дел од работната облека, која е во правоаголен облик со димензии 70x40 мм, изработена од ткаенина во бела боја, на која во два реда со црни букви е отпечатен текстот: „ЛИЦЕ НА СЛУЖЕЊЕ ВОЕН РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-6298/4
24 ноември 2003 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1747.

Врз основа на член 52 став 2 и член 53 став 2 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2002, 98/2002, 25/2003 и 71/2003), министерот за одбрана донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА СЛУЖБЕНО ОЦЕНУВАЊЕ НА ОФИЦЕРИ, ПОДОФИЦЕРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИЦИ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на службеното оценување (во натамошниот текст: оценување) на офицерите, подофицерите и професионалните војници на служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: военото лице), како и образецот во кој се внесуваат податоците добиени со примена на критериумите за оценување.

Член 2

Оценувањето на военото лице кое се врши од непосредно претпоставениот и второпретпоставениот старешина или раководен работник (во натамошниот текст: оценувачи), треба да биде објективно и непристрасно, без влијание и притисок од страна на нивните непосредно претпоставени старешини и раководни работници.

Оценувањето на военото лице се врши во месец февруари.

Член 3

Заради објективно оценување на военото лице оценувачите во текот на годината постојано ја следат неговата работа, прибираат и евидентираат податоци кои се од значење за оценувањето, имајќи го во предвид карактерот на должностите кои ги врши военото лице, условите за работа и неговиот однос кон работата.

При следење на работата оценувачите на военото лице му укажуваат на конкретни детали во извршувањето на должностите, на недостатоците во нивното извршување, како и на постапките што водат кон успешно извршување на истите.

Податоците од следењето на работата на военото лице кои се од значење за оценувањето, укажувањата на конкретни детали во извршувањето на должностите, на недостатоците во нивното извршување, како и на постапките што водат кон успешно извршување на истите, оценувачите ги евидентираат на Образецот за евиденција на податоците од следењето на работата на военото лице, кој е составен дел на овој правилник (Прилог број 1).

Член 4

Оценувањето на воените лица кои се овластени службени лица на Министерството за одбрана, поставени на должности во командите и единиците на Армијата на Република Македонија, оценувачите го вршат по претходно прибавено мислење за нивното стручно знаење и способност во работата, од непосредно стручно претпоставениот старешина на овластеното службено лице.

Член 5

Оценувањето на воените лица согласно Законот за служба во Армијата на Република Македонија се врши врз основа на добиените податоци кои се однесуваат на критериумите: стручно знаење, професионална ефикасност, командување и раководење, резултати од работата и физичка подготвеност.

Член 6

Податоците кои се однесуваат на критериумот стручно знаење на военото лице се: воено-стручна и стручна оспособеност, стекнати знаења со практична работа во рамките на родот, службата и воено-евиденциската специјалност, залагање за натамошно стручно усовршување во прв ред во рамките на родот-службата и должноста што ја врши и познавање и почитување на законитоста во работењето.

Податоците од став 1 на овој член се оценуваат и тоа:

1. Со степенот „особено се истакнува“ кога военото лице поседува многу висок степен на воено-стручни и стручни знаења; одлично владее со воено-стручната проблематика; потполно е оспособено за должноста; стекнатите знаења извонредно ги користи на работното место; пројавува исклучителни залагања и плански работи на личното усовршување и оспособување; извонредно добро ги познава и ги применува прописите.

2. Со степенот „се истакнува“ кога военото лице поседува висок степен на воено-стручни и стручни знаења; многу добро владее со воено-стручната проблематика; оспособено е за должноста; стекнатите знаења многу добро ги користи на работното место; се залага и плански работи на личното усовршување и оспособување; ги познава и правилно ги применува прописите.

3. Со степенот „добар“ кога на военото лице стекнатите знаења му овозможуваат успешно вршење на должноста; воено-стручната и стручната проблематика ја познава во неопходна мерка; пројавува просечна активност на личното усовршување и оспособување, но не работи плански и постојано; доволно ги познава и ги применува прописите.

4. Со степенот „задоволува“ кога военото лице е оспособено во неопходна мерка за извршување на должноста; површно ја познава воено-стручната и стручната проблематика; во мала мерка настојува да стекнува воено-стручни и стручни знаења; има празнини во познавањето и примената на прописите.

5. Со степенот „не задоволува“ кога военото лице не е оспособено за вршење на должноста; не настојува да стекнува воено-стручни и стручни знаења; има неодговорен однос кон познавањето и примената на прописите.

Член 7

Податоците кои се однесуваат на критериумот професионална ефикасност на военото лице се: залагање на работното место, стручно и навремено вршење на работите, иницијатива и креативност во работата, одговорност во работата и односот кон имотот на Армијата на Република Македонија.

Податоците од став 1 на овој член се оценуваат и тоа:

1. Со степенот „особено се истакнува“ кога военото лице поседува највисок степен на одговорност во работата што ја врши; вложува големи напори организацијата на работата да ја подигне на повисоко ниво; презема голема иницијатива во работењето и пројавува највисок степен на активност во пронаоѓање на најдобри можни решенија во работата; многу е одговорен при ракувањето, чувањето и одржувањето на имотот и остварува највисок степен на рационалност при користењето на средствата.

2. Со степенот „се истакнува“ кога военото лице поседува висок степен на одговорност во работата што ја врши со цел организацијата на работа да ја подигне на повисоко ниво; презема иницијатива во работењето и е многу активно во пронаоѓање на најдобри можни решенија во работата; одговорно е при ракувањето, чувањето и одржувањето на имотот и е рационално при користењето на средствата.

3. Со степенот „добар“ кога военото лице е одговорно во работата; настојува добро да ја организира работата; ретко презема иницијатива во работењето и доволно е активно во пронаоѓање на добри решенија во работата; одговорноста при ракувањето, чувањето и одржувањето на имотот е доволна и се грижи за рационално користење на средствата.

4. Со степенот „задоволува“ кога одговорноста во работата на военото лице едвај задоволува; малку се интересира за унапредување на работата; често е површен во работата; презема површна иницијатива во работата и во помала мерка исполнува активности во пронаоѓање на добри решенија во работата; одговорноста при ракувањето, чувањето и одржувањето на имотот не е секогаш доволна.

5. Со степенот „не задоволува“ кога военото лице не е доволно одговорно во работата; не се интересира за унапредување на работата; негрижливо е и мрзеливо; не пројавува иницијатива во работата и не пројавува активности во пронаоѓање на добри решенија во работата; одговорноста при ракувањето, чувањето и одржувањето на имотот му е на ниско ниво.

Член 8

Податоците кои се однесуваат на критериумот командување и раководење на военото лице се: самостојност во работата, штабска култура, смисла за соработка, способност за градење на меѓучовечки односи и почитување на правата и должностите на потчинетите.

Податоците од став 1 на овој член се оценуваат и тоа:

1. Со степенот „особено се истакнува“ кога военото лице детално ги познава работите од својата надлежност и извонредно успешно ги извршува задачите; извонредно го планира и организира работењето и ги координира работите; има извонредно развиена смисла за соработка и колективна работа; дава многу значаен придонес за развивање на добрите меѓучовечки односи во колективот и ги почитува личноста и достоинството на другите; пројавува развиено чувство на старешинска грижа и правичност во обезбедувањето на законските и другите права на потчинетите; од потчинетите бара потполно извршување на обврските.

2. Со степенот „се истакнува“ кога военото лице ги познава работите од својата надлежност и многу успешно ги извршува задачите; многу добро го планира и организира работењето и ги координира работите; како личност е погодно за соработка, со развиена смисла за соработка и колективна работа; дава придонес за развивање на добрите меѓучовечки односи во колективот и ги почитува личноста и достоинството на другите; пројавува развиено чувство на старешинска грижа и правичност во обезбедувањето на законските и другите права на потчинетите; бара потчинетите да ги извршуваат своите обврски.

3. Со степенот „добар“ кога военото лице просечно добро ги извршува задачите; умее да испланира и организира помалку сложени работи; претежно успешно ја остварува соработката; поседува доволно смисла за соработка и колективни работи; придонесува за развивање на добрите меѓучовечки односи во колективот; ги почитува личноста и достоинството на другите; во основа се грижи за потчинетите и правичен е во обезбедувањето на законските и другите права на потчинетите, иако понекогаш има пропусти; претежно бара потчинетите да ги извршуваат своите обврски.

4. Со степенот „задоволува“ кога военото лице покажува чести знаци на колебање и несигурност во работата; во планирањето и организирањето на работите има слабости; покажува знаци на недоволна спремност за соработка; само делумно му е развиена смислата за соработка и колективна работа; во мала мерка придонесува за развивање на добрите меѓучовечки односи во колективот; во почитувањето на личноста и достоинството на другите, повремено пројавува знаци на недоследност; има пропусти во грижата на потчинетите; површен е во барањето потчинетите да ги извршуваат своите обврски.

5. Со степенот „не задоволува“ кога военото лице покажува постојани знаци на колебање и несигурност во работата; слабо ја планира и организира работата; непогодно е за соработка; смислата за соработка и колективна работа му е на низок степен; не пројавува интерес за развивање на добрите меѓучовечки односи во колективот; прави сериозни пропусти во почитувањето на личноста и достоинството на другите; недоследно е во барањето потчинетите да ги извршуваат своите обврски.

Член 9

Податоците кои се однесуваат на критериумот резултати од работата на военото лице се: работните резултати во смисла на нивното извршување, сеопфатност и поврзаност или недостатоци и површност, односно ползата од извршената работа и потребите за соработка. Се цени општата култура на работата: стручност, педантност, писменост и крајните резултати од работата.

Податоците од став 1 на овој член се оценуваат и тоа:

1. Со степенот „особено се истакнува“ кога военото лице постигнува извонредни резултати во работата; квалитетот на работа му е на највисок степен; работите ги извршува без примедба и потреба за доработка; должностите ги извршува со најголема одговорност; остварува највисок степен на култура на работа.

2. Со степенот „се истакнува“ кога военото лице постигнува високи резултати во работата; квалитетот на работа му е многу добар, но понекогаш се полезни доработки; должностите ги извршува со голема одговорност, остварува висок степен на култура на работа.

3. Со степенот „добар“ кога военото лице постигнува просечни резултати во работата; квалитетот на работа претежно задоволува, со одредени доработки; должностите ги извршува одговорно; културата на работа задоволува.

4. Со степенот „задоволува“ кога резултатите што ги постигнува военото лице во работата се под просекот; квалитетот на работата често не задоволува; пројавува знаци на неодговорност при извршување на должностите; културата на работа едвај задоволува.

5. Со степенот „не задоволува“ кога военото лице во работата не постигнува задоволителни резултати; квалитетот на работата не задоволува; во значителна мерка пројавува знаци на неодговорност при извршување на работите; културата на работа не задоволува.

Член 10

Податоците кои се однесуваат на критериумот физичка подготвеност на военото лице се: резултатите од проверката на физичката подготвеност.

Податоците од став 1 на овој член се оценуваат со степени согласно прописите за одржување и проверка на физичката способност за служба во Армијата на Република Македонија на професионалните војници и воените старешини.

Член 11

Добиените податоци кои се однесуваат на критериумите од член 6 до член 10 на овој правилник, се внесуваат на Образецот за оценување на офицерите, подофицерите и професионалните војници на служба во Армијата на Република Македонија, кој е составен дел на овој правилник (Прилог број 2).

Образецот за оценување на военото лице прво го пополнува непосредно претпоставениот старешина-оценувач, а потоа го пополнува второпретпоставениот старешина или раководен работник-оценувач.

Член 12

Образецот за оценување има четири страници.

На првата страница на образецот се внесуваат основни податоци за военото лице (име, татково име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот, чин, степен на образование, должност на која е поставен, должина на работно искуство, од кога е распореден на должност за чие извршување се оценува, воено-евиденциската специјалност, период на оценување, здравствена состојба, бројот на преместувања по гарнизони, одликувања, плакети, значки, награди и пофалници, изречени дисциплински мерки и судски казни од последното оценување и познавање на странски јазик).

На втората страница на образецот се внесуваат податоците кои се однесуваат на критериумите за оценување на военото лице, податоците од следењето на работата на военото лице кои се од значење за оценувањето, податоците за укажувањата на конкретни детали во извршувањето на должностите, недостатоците во нивното извршување и укажувањето на постапките што водат кон успешно извршување, датум на оценување и датум на соопштување на оценувањето, потпис на непосредно претпоставениот старешина-оценувач и потпис на военото лице кое се оценува. На третата страница на образецот се внесуваат податоците кои се однесуваат на критериумите за оценување на военото лице, податоците од следењето на работата на военото лице кои се од значење за оценувањето, податоците за укажувањата на конкретни детали во извршувањето на должностите, недостатоците во нивното извршување и укажувањата на постапките што водат кон успешно извршување, датум на оценувањето, датум на соопштување на оценувањето, потпис на второстепенитот старешина или раководен работник-оценувач и потпис на военото лице кое се оценува.

На четвртата страница на образецот се внесуваат податоци кои се однесуваат на бројот и датумот на поднесеното барање за преиспитување на оценувањето, кој степен на оценување се преиспитува, од кој оценувач и за кое време, оценувањето на комисијата дадено по преиспитување на степенот на оценување, датумот кога е одлучено, датумот на соопштување на оценувањето, потписи на членовите на комисијата и потпис на военото лице кое се оценува.

Член 13

Оценувањето на военото лице му го соопштуваат оценувачите и истото се смета за соопштено откако военото лице ќе го прочита и ќе го потпише образецот за оценување.

Ако военото лице одбие да го потпише образецот за оценување, оценувачот кој му го соопштил оценувањето, на образецот за оценување ќе го запише датумот на соопштувањето и причината поради која военото лице одбило да потпише.

Со запишувањето на забелешката од став 2 на овој член, се смета дека оценувањето е соопштено.

Член 14

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-6947/1 Министер за одбрана,
27 ноември 2003 година д-р **Владо Бучковски**, с.р.
Скопје

Прилог бр. 1

О Б Р А З Е Ц

за евиденција на податоците од следењето на работата на военото лице

Податоци за военото лице:

Име, татково име и презиме	
Чин и должност	

Податоци за оценувачот:

Име, татково име и презиме	
Чин и должност	

Податоци од следењето на работата на военото лице

Прилог бр. 2

О Б Р А З Е Ц

за оценување на офицерите, подофицерите и професионалните војници на служба во Армијата на Република Македонија

I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ:

- Име, татково име и презиме _____
- Единствен матичен број на граѓанинот _____
- Чин _____
- Степен на образование _____
- Должност на која е поставен _____
- Должина на работно искуство _____
- Од кога е распореден на должноста за чие извршување се оценува _____
- Воено-евиденциската специјалност _____

9. Период на оценување _____

10. Здравствена состојба _____

11. Број на преместувања по гарнизони _____

12. Одликувања, плакети, значки, награди и пофалници _____

13. Изречени дисциплински мерки и судски казни од последното оценување _____

14. Познавање на странски јазик _____

стр. 2

II. Податоци кои ги пополнува непосредно претпоставениот старешина

Ред. број	Податоци кои се однесуваат на критериумите за оценување	Описно оценување	Степен на оценување	Забелешка
1.	Стручно знаење			
2.	Професионална ефикасност			
3.	Командување и раководење			
4.	Резултати од работата			
5.	Физичка подготвеност			

III. Податоци од следењето на работата на военото лице кои се од значење за оценувањето

IV. Податоци за укажувањата на конкретни детали во извршувањето на должностите, недостатоците во нивното извршување и укажувањата на постапките што водат кон успешно извршување

1. Датум на оценување, 4. Потпис на военото лице кое се оценува, _____

2. Датум на соопштување на оценувањето, _____

3. Оценувач,
(Непосредно претпоставен старешина) _____

стр. 3

II. Податоци кои ги пополнува второпретпоставениот старешина или раководен работник - оценувач

Ред. број	Податоци кои се однесуваат на критериумите за оценување	Описно оценување	Степен на оценување	Забелешка
1.	Стручно знаење			
2.	Професионална ефикасност			
3.	Командување и раководење			
4.	Резултати од работата			
5.	Физичка подготвеност			

III. Податоци од следењето на работата на военото лице кои се од значење за оценувањето

IV. Податоци за укажувањата на конкретни детали во извршувањето на должностите, недостатоците во нивното извршување и укажувањата на постапките што водат кон успешно извршување

1. Датум на оценување, _____ 4. Потпис на военото лице кое се оценува, _____

2. Датум на соопштување на оценувањето, _____

3. Оценувач,
(Второпретпоставен старешина или раководен работник)

стр. 4

IV. Податоци по поднесено барање за преиспитување на оценувањето

1. Број и датум на поднесеното барање за преиспитување на оценувањето _____

2. Се преиспитува степенот на оценувањето добиено за _____ од _____, за времето од _____ (критериум) (оценувач) до _____

3. Оценување по преиспитување на оспореното оценување, _____

4. Одлучено на ден, _____

5. Датум на соопштување на оценувањето, _____

6. Членови на Комисијата,

1. _____
2. _____
3. _____

7. Потпис на военото лице кое се оценува, _____

1748.

Врз основа на член 190 став 2 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2002, 98/2002, 25/2003 и 71/2003), министерот за одбрана донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА МЕРИЛАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ЗДРАВСТВЕНА И ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат мерилата за оценување на посебната здравствена и физичка способност за служба во Армијата на Република Македонија на воените старешини, професионалните војници, питомците на Воената академија и лицата на стручно оспобување и усовршување за офицери и подофицери.

Член 2

Мерилата за оценување на посебната здравствена способност се утврдени во Списокот на болестите, телесните мани, недостатоци и повреди за оцена на здравствената способност за служба во Армијата на Република Македонија (Прилог бр. 1), а мерилата за оценување на посебната физичка способност се утврдени во Нормите на физичката развиеност (Прилог бр. 2), Табелата на отстапувањата на вистинската од идеалната телесна маса (Прилог бр. 3) и Стандардните просечни вредности на виталниот капацитет и максималниот експираторен волумен во секунда (Прилог бр. 4), кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Врз основа на мерилата за оценување на посебната здравствена и физичка способност за служба во Армијата на Република Македонија лицето кое се оценува може да биде оценето со една од следните оценки:

- способен,
- ограничено способен и
- неспособен.

Член 4

Оцената "способен" се дава за лицето чија здравствена и физичка способност овозможува непречено извршување на сите должности во Армијата на Република Македонија.

Оцената "ограничено способен" се дава за лицето со намалена работна способност и кое поради здравствени причини не е во можност да извршува одредени должности од делокругот на својот род-служба, или истите ги извршува со намалена ефикасност.

Оцената "ограничено способен" се дава за временски период од една до четири години или трајно.

Оцената "неспособен" се дава за лице чија здравствена и физичка способност не овозможува извршување на било која должност во Армијата на Република Македонија.

Член 5

Оцените од член 4 на овој правилник ги дава военно-лекарската комисија, врз основа на извршените здравствени и физички прегледи.

Член 6

За лицата оценети со оцената "ограничено способен", во зависност од степенот на ограничувањето, военно-лекарската комисија дава и мислење за способноста на лицето кое се оценува за извршување на должноста, што ја извршува и тоа:

- способен за должноста што ја извршува,
- ограничено способен за должноста што ја извршува и

- неспособен за должноста што ја извршува.

Мислењето "способен за должноста што ја извршува" се дава на лице оценето како ограничено способно кај кое утврдената здравствена состојба не ја намалува способноста за извршување на должностите, ниту се потребни посебни мерки за заштита.

Мислењето "ограничено способен за должноста што ја извршува" се дава на лице оценето како ограничено способно кај кое утврдената здравствена состојба не овозможува успешно и без последици на здравјето да ги извршува должностите кои произлегуваат од формациското место, при што е потребно да се ослободи од извршување на одредени должности или адекватно да се заштити.

Мислењето "неспособен за должноста што ја извршува" се дава на лице кај кое утврдената здравствена состојба не овозможува натамошно извршување на должностите на формациското место, односно нивното натамошно извршување негативно влијае на здравствената состојба на лицето.

Член 7

Мислењето од член 6 на овој правилник содржи утврдување на групата на ограничувањето, и тоа:

а) Ограничена способност заради намалени физички и функционални способности која подразбира намалена способност или неспособност за извршување на претежно физички работи или должности, и тоа следните:

- марширање преку 6 км.,
- теренски вежби,
- логорувања,
- дигање и носење товар,
- работи каде е потребна прецизност во работата на рацете и шаките,
- работи каде се бара натпросечна кондиција и издржливост,
- работи каде е потребно подолготрајно држење на телото во неприродна принудна положба,
- работи кои се вршат подолго време во подземни објекти,
- утовар и растовар на борбени и транспортни средства,
- одделни видови на физички вежби (потешки вежби, подолго трчање и сл.),
- определени видови на дежурства.

б) Ограничена способност заради намалена функција на видот која подразбира намалена способност или неспособност за извршување на должностите:

- каде се бара добар вид,
- кои се поврзани со работа со средства за врски,
- каде има јаки извори на светлина.

в) Ограничена способност заради намалена функција на слухот, која подразбира намалена способност или неспособност за извршување на должностите:

- каде се бара добар слух,
- кои се поврзани со работа со средства за врски,
- каде е потребен јасен разбирлив говор,
- каде се јавува бучава или вибрации.

г) Ограничена способност заради изложеност на штетни дејства (влијание) на работната средина и климатските услови, која подразбира намалена способност или неспособност за извршување на должностите:

- каде се јавува бучава или вибрации,
- кои се поврзани со извори на јонизирачки и други зрачења,
- каде се создава голема прашина, дим и гасови,
- каде постои зголемен или намален атмосферски притисок,
- кои се поврзани со јаки извори на светлина.

д) Ограничена способност заради променети психички способности, која подразбира намалена способност или неспособност за извршување на должностите:

- поврзани со работа со странки,
- со практична настава со војници,
- со работи поврзани со материјално-финансиско работење,
- каде се бара јасен, разбирлив говор.

ѓ) Ограничена способност заради намалување на останатите функции на организмот, која подразбира намалена способност или неспособност за извршување на должности кои не се предвидени во групите на ограничувањата од точките а) до ѓ) на овој член.

Во зависност од карактерот на болеста, повредата, телесната мана или недостатокот, како и од видот и обемот на должностите кои се извршуваат, покрај ограничувањата од точките а) до ѓ) може да бидат предложени и други ограничувања од кои лицето треба да се заштити или ослободи.

Член 8

Во случаите кога ќе се утврди неопходноста од зачувување и подобрување на здравствената способност на лицето во периодот помеѓу редовните систематски специјалистички прегледи, оцената на способноста содржи, како мерка за заштита, и одредба за спроведување на здравствена контрола (ЗК).

Член 9

Во случаите кога при оценувањето на здравствената и физичката способност се утврди заболување кое претставува пречка за донесување на оцена на способноста, оцената се донесува по завршеното лекување (Л).

Член 10

Доколку за време на школувањето на Воената академија дојде до нарушување на здравствената и физичката способност на питомецот кое не овозможува натамошно школување, односно негово оспособување за воен старешина истиот се оценува како "неспособен" за служба во Армијата на Република Македонија.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-6960/1
26 ноември 2003 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Владо Бучковски, с.р**

СПИСОК

НА БОЛЕСТИ, ТЕЛЕСНИ МАНИ, НЕДОСТАТОЦИ И ПОВРЕДИ
ЗА ОЦЕНА НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ ЗА СЛУЖБА
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Прилог бр. 1

ОБЈАСНЕНИЈА КОН ОДДЕЛНИ ТОЧКИ НА СПИСОКОТ
НА БОЛЕСТИТЕ, ТЕЛЕСНИТЕ МАНИ, НЕДОСТАТОЦИ
И ПОВРЕДИ

3.2. Оцената „способен“ се дава ако од потполното излекување поминале три години.

3 и 4. Туберкулоза на мозочните обвивки, на ЦНС, цревата перитонеумот и мезентеријалните жлезди со обзир на патогенезата и последиците кои можат да останат, за воени старешини, оценката се дава по завршеното лекување, според исходот на лекувањето. Кога последиците не се посебно изразени, се оценуваат како ограничено способни, а со поголеми функционални фрактури, се оценуваат како неспособни.

5.2, 5.4. и 5.8. Оцената „способен“ се дава ако од времето на смирувањето на болеста поминале четири години.

5.3, 5.5 и 5.6. Оцена треба да се дава според утврдената деформација и соодветната точка.

Точка	НАЗИВ НА БОЛЕСТА	Воени старешини профес. војници	Питомци на Воената академија
1	2	3	4
1. ОДРЕДЕНИ ИНФЕКТИВНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ (A00-B99)			
1.	A. ТУБЕРКУЛОЗА (A 15 - A 19)	3	4
	Туберкулоза на белите дробови (A 15, - A 19) Активна: 1. Новооткриена	Л	Н (Л)
	2. Хронична, рецидивирачка, бациларна	Л Н	Н (Л)
1.*	Инактивна: 3. Без оштетувања или со оштетување на функцијата на белите дробови од лесен степен	С	Н (С)
	4. Со оштетување на функцијата на белите дробови од среден степен	ОГ (ѓ) Н	Н
	5. Со оштетување на функцијата на белите дробови од тежок степен	ОГ (а,г) Н	Н
	Друга респираторна туберкулоза (A 16.0) 1. Туберкулоза на слезницата на носот, грлото и гркланот	Л	Н (Л)
2.	2. Туберкулозен плевритис со излив (еднострано или обострано) (A 16.5)	Л	Н (Л)
	Туберкулоза на рбетниот мозок и на централниот нервен систем (A 17) 1. Активна	Л	Н (Л)
3.*	Инактивна: 2. Без последици	С	Н (С)
	3. Со утврдени трајни последици	ОГ (ѓ)Н	Н

4.	Туберкулоза на цревата, перитонеумот и на мезеритеријалните жлезди (A18.3)	Л	Н (Л)
5.*	Туберкулоза на коските и зглобовите (A18.0) 1. Еволутивна форма на заболувањето без оглед на локализацијата	Л	Н (Л)
	Инактивна форма: На долгите коски	С	Н (С)
	2. Без функционални оштетувања 3. Со функционално оштетување или со разни потешки деформации	ОГ (а) Н	Н

5.9. Со полесно и умерено функционално оштетување на зглобовите да се дава оценка „ограничено способен“, а со потешко-оценка „неспособен“.

6. Дијагнозата на туберкулозата на уrogenиталните органи мора да биде документирана со наод на туберкулозен бацил во мочта или со хистолошки наод на извадениот заболан орган.

7.2,7.4,7.6. и 7.9. Ако од активното туберкулозно заболување поминале три години, се смета дека туберкулозата е инактивна-залечена.

7.6. Способноста се одредува според функцијата на видот.

7.8. и 7.9. Туберкулозата на меките ткива мора да се докаже бактериолошко-хистолошки. Таа обично е секундарна па оцената се дава според исходот на локалното и примарното заболување.

8. Под дисеминирана туберкулоза на повеќе серозни мембрани се подразбира зафаќање со туберкулозен процес, освен на плеврата, и на другите серозни мембрани.

9.1 9.2 и 9.3 Оштетувањето на функцијата на белите дробови се докажува со измерените вредности при "мала спирографија", споредени со табличните вредности (дадени во тебела како прилог) и вредностите на гасовите во артеријската крв во мирување и при оптоварување.

Оштетување на функцијата на белите дробови од лесен степен има ако:

ВК(витален капацитет) изнесува од 80% до 65 % од нормалните вредности;

ФЕВ 1 форсиран експираторен волумен во 1 сек. е 75 % до 60 % од нормалните вредности;

Т и ф н о индекс 100 X ФЕВ 1 / ВК, е до 60 % од норм. вредности;

Гасовите во артеријската крв се нормални;

Оштетувања на функцијата на белите дробови од среден степен има, ако:

ВК е 65 - 50 % од нормалните вредности ;

ФЕВ 1 е 60 % до 45 % од нормалните вредности.

Гасовите во артеријската крв се нормални.

Оштетување на функцијата на белите дробови од тежок степен има, ако:

ВК е помал од 50 % од нормалните вредности.

ФЕВ 1 е помал од 45 % од нормал. вредности;

100 x ФЕВ 1 / ВК е помал од 45 %.

Наод на патолошки вредности на гасовите во артеријската крв во мирување или под оптоварување. За патолошки вредности се сметаат следните: Ра О 2 под 9,3 кПа (70 ммХг), СаО 2 од 94 % и Ра СО 2 на 6,7 к Па.(50 ммХг).

Во недоволно јасните случаи се користат и параметрите добиени со методата на телесна плетизмографија (нарочно за проценка за отпорите во дишните патишта и хиперинфлацијата на белите дробови), капнографија, комплијанса, дифузионски капацитет на белите дробови и др.

По оваа точка се цени функцијата на белите дробови без знаците за оптоварување на десното срце. За докажување на трајно оптоварување на десното срце се неопходни клинички, електрокардиографски и рентгенолошки како и ехокардиографски параметри.

1	2	3	4
	Кратки коски 4. Без функционални оштетувања	С	Н (С)
	5. Со функционално оштетување	ОГ (а) Н	Н
	6. На рбетни пршлени	ОГ (а) Н	Н

5.*	Туберкулоза на зглобовите 7: Еволутивна форма	Л	Н (Л)
	Инактивна форма: 8. Без функционални оштетувања	С (ЗК)	С (ЗК)
	9. Со функционално оштетување	ОГ (а) Н	Н
6.*	Туберкулоза на урогениталниот систем (A18.1) 1. Активна	Л	Н
	2. Инактивна	ОГ (а) Н	Н
	Туберкулоза на другите органи (A18.0) На кожата (A 18.4) 1. Активна	Л	Н (Л)
7.*	2. Инактивна	С	Н (С)
	На Лимфните жлезди: (A 18.2) 3. Активна	Л	Н (Л)
	4. Инактивна	С	С
	На органите на видот: (A 18.5) 5. Активна	Л	Н (Л)
	6. Инактивна	С	Н (С)
	7. На срцевото кесе (A 18.8)	Л	Н (Л)
	На меките ткива на усната празнина: 8. Активна	Л	Н (Л)
	9. Инактивна	С	Н (С)
	8.* Дисеминирана туберкулоза на повеќе серозни мембрани (A 19)		
9.*	Инактивна туберкулоза на белите дробови, Подоцнешни последици на туберкулозата на белите дробови, плеврата и нивно лекување (В 90) 1. Без оштетување или со оштетување на функцијата на белите дробови од лесен степен	С	Н (С)

Ад.18.Вклучува - прогресивна парализа, табес дорзалис, генерализирана пареза и други форми на сифилис на ЦН С.

18.5. и 18.6. Оцената се дава според состојбата и функцијата на зафатените органи и соодветната точка.

18.6. Се вклучуваат: прогресивна парализа, табес дорзалис, генерализирана пареза и други форми на сифилис ЦНС.

19. Се вклучуваат сите локализации и сите стадиуми на гонореја.

21. Актуен вирусен хепатис мора да биде утврден во болничко-клиничка установа.

22. Н и V позитивност и дијагнозата на А И Д С се утврдува во воено-здравствени или цивилни здравствени установи предвидени за конфирација за Х И В позитивност и за поставување на дијагноза А И Д С. По потреба се користат и здравствени установи во странство.

1	2	3	4
9.*	2. Со оштетување на функцијата на белите дробови од среден степен	С (ЗК) ОГ (а,г)	Н
	3. Со оштетување на функцијата на белите дробови од тежок степен	ОГ (а,г) Н	Н
16.	Б.БАКТЕРИСКИ БОЛЕСТИ (A 30- A 49) Лепра (A30)	Н	Н
17.*	Гноен менингитис (A39) 1. Непосредно после заболувањето	С С (ЗК)	Н (С)
	2. Со утврдени трајни последици	ОГ (а,г) Н	Н

18.*	В. ИНФЕКЦИИ ГЛАВНО СО СЕКСУАЛЕН НАЧИН НА ПРЕНЕСУВАЊЕ (A50-A63)		
	1. Конгентитален сифилис (A50)	-	Н
	2. Ран сифилис-примарен (A51,0)	Л	Н (Л)
	3. Ран сифилис-секундарен (A51,3-A51,4)	Л	Н (Л)
	4. Латентен сифилис (A5,15) (A51,5)	Л	Н
	5. Кардиоваскуларен сифилис (A52,1)	Н	Н
	6. Сифилис на централниот нервен систем (A52,1)	Н	Н
19.*	Гонореја (A54,0) Акутна и хронична	Л	С (Л)
20.*	Г. ЗАБОЛУВАЊА ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ВИРУСИ		
	Серозен менингитис-менингоенцефалитис (A80-A89)	Л	Н (Л)
	1. Потешки клинички форми		
21.*	2. Со утврдени трајни последици	С , ОГ (а) Н	Н
	Акутен вирусен хепатитис (B15-B17) Прележано инфективно воспаление на црниот дроб	С (ЗК)	Н (С - ЗК)
22.*	Н i V инфекции (B 20-B24)		
	1. Без опортунистички инфекции и тумори	Н	Н
	Н i V позитивни	Н	Н

24. Габичко заболување на белите дробови мора да биде верифицирано со миколошки преглед на извадок од ткиво на белите дробови или содржина од белите дробови добиена со аспирациска биопсија.

25. Се вклучуваат:

- ехинококоза,
- хидатидна болест,
- хидатидоза.

А. Оцената за малигни неоплазми зависи од природата, големината и локализацијата на туморот (хистолошки докажан), како и од функционалните нарушувања на органите-системите што ги зафаќа малигниот тумор.

41. Се вклучуваат малигните неоплазми на:

- усната (C00 - C00,9)
- јазикот (C01-C02)
- плунковната жлезда (C08)
- непцата (C05)
- дното на усната празнина (C04)
- другите делови на усната празнина (C05)
- орофарингсот (C10)
- назофарингсот (C11)
- хипофарингсот (C13)
- фарингсот (C14)

42. Се вклучуваат малигните неоплазми на:

- хранопроводникот (C15)
- желудникот (C16)
- тенкото црево (C17)
- дебелото црево (C18)
- ректумот и ректосигмоидниот премин (C19)
- црниот дроб (C22)
- жолчното кесе и жолчните патишта (C23)
- панкреасот (C25)
- перитонеумот (C28)

43. Се вклучуваат малигните неоплазми на:

- носот, носните празнини, средното уво и аксесорните синуси (C30- C31)
- ларингсот (C32)
- трахејата, бронхиите и белите дробови (C33- C34)
- плеврата (C38.4)
- медијастинумот (C38.3)
- другите респираторни органи (C39)

1	2	3	4
23.*	Д. МИКОЗИ (B 35-B 49)		
	Габични заболувања на кожата (B 36)	С	Н (С)
	1. Дерматофити	С	Н (С)
24.*	Габични заболувања на белите дробови (B37-B49)	Л	Н
25.*	Г. ХЕЛМИНТИЈАЗИ (B 65-B83) Ехинококоза (B67) Ехинококски цисти на црниот дроб 1. Неоперирани	ОГ (а) Н	Н
	Оперирани	С (ЗК) ОГ (а) Н	Н
	2. Без оштетување на функцијата на црниот дроб		
	3. Со оштетување на функцијата на црниот дроб		
	Цисти на белите дробови (B 67.1)	ОГ (а) Н	Н
	4. Неоперирани		
	Оперирани		
	5. Без оштетување или со оштетување на функцијата на белите дробови од лесен степен	С (ЗК)	Н (С - ЗК)
	6. Со оштетување на функцијата на белите дробови од среден степен	ОГ(а)	Н
	7. Со оштетување на функцијата на белите дробови од тежок степен	Н	Н
	8. Рецидивирачки цисти на белите дробови		
	II. НЕОПЛАЗМИ (C00- D 48)		
41.*	А.МАЛИГНИ НЕОПЛАЗМИ (C00-C 97)		
	Малигни неоплазми на усната празнина и фарингсот (C00-C14)	С (ЗК)	Н
42.*	Малигни неоплазми на дигестивните органи и на перитонеумот (C 15-C 26)	Л ОГ(а) Н	Н
43.*	Малигни неоплазми на респираторниот систем (C30-C39)	Л ОГ(а) Н	Н

44. Се вклучуваат малигните неоплазми на:

- коските (C 40)
- врзвното и другото меко ткиво (C 41)

45. За малигниот меланом од кој и да е степен се дава оценка „неспособен"

47. Се вклучуваат малигните неоплазми на:

- простата (C 61)
- тестисите (C 62)
- другите машки генитални органи (C 63)
- мочното бабуле (C 67)
- уринарните органи: бубрезите, бубрежната карлица, уретерот и др.(C 64)

49. Се вклучуваат малигните неоплазми на:

- мозокот (C 71)
- другите делови на нервниот систем: кранијалните нерви, мозочната мембрана, рбетниот мозок и мембраната на рбетниот мозок (C 72)

50. Се вклучуваат малигните неоплазми на: (C 73-C 75)

- тироидната жлезда
- другите ендокрини жлезди

51. Се вклучуваат малигните неоплазми:

- лимфосарком и сарком на ретикуларните клетки (C 85)
- ходжкиновата болест (C 81)
- други неоплазми на лимфното ткиво (C 83)
- мултипли миелом (C 90)
- лимфоидна леукемија (C 91)
- мијелоидна леукемија (C 92)
- моноцитна леукемија (C 93)
- други леукемии и полицитемија вера (C 94)

Б. Оцената за benignите неоплазми зависи од природата, големината, локализацијата, можноста за хируршки зафат и влијанието на функцијата на органот-системот, односно на естетскиот изглед.

56. Се вклучуваат benignите неоплазми на:

- усната празнина и фарингсот (D 10)
- носот, носната празнина, средното уво и аксесорните синуси (D 14.0)

- ларингсот (D 14.1)

- трахејата (D 14.2)

- кожата (D22-D 23)

57. Се вклучуваат benignите неоплазми на други делови на дигестивниот систем:

- на хранопроводникот (D 13.0)

- на желудникот (D 13.2)

- на тенкот и дебело црево со ректумот (D 13.3)

- на црниот дроб и жолчните патишта (D 13.4)

- на панкреасот и перитонеумот со ретроперитонеално ткиво (D 13.6)

58. Се вклучуваат benignите неоплазми на:

- бронхиите и белите дробови (D 14.3)

- плеврата (D 14.4)

- медиастинумот (D 15.2)

58.2, 58.3. и 58.4. Види објасниение Ад 9.

1	2	3	4
44*	Малигни неоплазми на коските и врзивното ткиво (C40-C41)	C (3K) ОГ (a) H	H
	Малигни неоплазми на кожата (C43-C44)	C(3K) ОГ(a) H	H
45*	1. Со поволен тераписки исход 2. Со поголема деструкција на ткивото и метастази	H	H
46	Малигни неоплазми на дојката и на женските полни органи (C 50 и C 51-C58)	ОГ(a) H	H
47*	Малигни неоплазми на генитоурнарниот органи (C 60-C 68)	C(3K) ОГ(a) H	H
48	Малигни неоплазми на окото (C 69)	H	H
49*	Малигни неоплазми на мозокот и на нервиот систем-оперирани и неоперирани (C 70 - C 72)	C (3K) ОГ (a) H	H
50*	Малигни неоплазми на ендокрините жлезди (C73-C75)	C(3K) ОГ(a) H	H
51*	Малигни неоплазми на лимфното и хематопоезското ткиво (C 81-C 96)	C (3K) ОГ (a) H	H
	Б. БЕНИГНИ НЕОПЛАЗМИ (D 10-D 36)		
56*	Бенигни неоплазми на усната празнина и фарингсот, носот, носната празнина, средното уво и аксесорните синуси, ларингсот, трахејата и кожата (D10,D11, D14). 1. Кои прават естетски и функционални пречки и можат да се отстранат оперативнo без последици 2. Кои поради својата големина можат да предизвикуваат помали субјективни и функционални пречки 3. Кои предизвикуваат појаки субјективни естетски и функционални пречки а со операција настануваат поголеми дефекти	C ОГ(г) H	C H
	Бенигни неоплазми на други делови на дигестивниот систем (D12-D13) 1. Кои незначително ја смекаваат функцијата, а не можат да се отстранат оперативнo	C	H (C)

57*	2. Кои значително ја смекаваат функцијата, а не можат да се отстранат оперативнo	H	H
	Бенигни неоплазми на градниот кош (неоперирани и оперирани) (D14-D15) 1. Неоперирани	L C	H (C)
58*	Оперирани: 2. Без оштетување или со оштетување на функциите на белите дробови од лесен степен	C	H (C)
	3. Со оштетување на функцијата на белите дробови од среден степен	C ОГ (г)	H
	4. Со оштетување на функцијата на белите дробови од тежок степен	ОГ (a) H	H

59. Се вклучуваат benignите неоплазми на:

- коските и рскавицата (D 15)

- мускулното и врзивното ткиво, освен лимфомот (D 21)

60.2. и 60.3. Се вклучуваат benignите неоплазми на утерусот, овариумот и другите делови на женските генитални органи

61. Се вклучуваат benignите неоплазми на:

- машките полни органи (D 29)

- бубрезите и другите мочни органи (D 30)

62. Оцената зависи од големината, локализацијата и оштетувањето на функцијата на видот, како и од можноста за оперативнo лекување на benignиот тумор.

63. Се вклучуваат benignите неоплазми на мозокот, краниалните нерви (и оптичките), мозочните мембрани рбетниот мозок и мозочната мембрана

Оцената зависи од големината, природата, локализацијата на туморите, како и од функционалните нарушувања што тие ги предизвикуваат. Природата на туморите се докажува хистолошки.

64. Се вклучуваат benignите неоплазми на:

- тимусот (D 15.0)

- епифизата (D 35.4)

- хипофизата (D 35.2)

65. Се вклучуваат benignите неоплазми на останатите локализации:

- липом

- фибром

- невус

- хемангиом

65.2. Хемангиомите и невусите, од поголемо пространство на деловите на телото на кои лесно доаѓа до повредување (притисок, носење на облека) се оценуваат по оваа точка.

1	2	3	4
59*	Бенигни неоплазми на коските, рскавиците и на меките ткива (D16) 1. Кои се ограничени и не рецидивираат 2. Кои се инфилтративни и рецидивираат	C ОГ (г) H	H (C) H
	Бенигни неоплазми на дојката и женските полни органи 1. Дојка (D 24)	C	H (C)
60*	Женски полни органи (D 25-D 28) 2. Без функционални нарушувања или со полесни функционални нарушувања 3. Со потешки функционални нарушувања	C ОГ (a) H	H (C) H
	Бенигни неоплазми на урогениталните органи (D 29-D 30) 1. Кои незначително ја смекаваат функцијата, а можат да се отстранат оперативнo	C	H (C)
61*	2. Кои значително ја смекаваат функцијата, а не можат да се отстранат оперативнo	ОГ (a) H	H
62*	Бенигни неоплазми на окото (D 31)	C ОГ (б) H	H
	Бенигни неоплазми на мозокот и на другите делови на нервиот систем (D 32-D 33) 1. Оперирани, без функционални нарушувања	C	H (C)

63*	2. Оперирани, со функционални нарушувања	ОГ (f) Н	Н
	3. Иноперабилни поради локализацијата, со функционални нарушувања	Н	Н
64*	Бенигни неоплазми на ендокрините жлезди (D 34-D 35) 1. Оперирани, без нарушувања на функцијата	С	Н (С)
	2. Неоперирани	Н	Н
65*	Други бенигни тумори (D 36) 1. Фиброми, липоми, невуси и ограничени ангиоми	С	С
	2. Опсежни ангиоми и невуси	ОГ (f) Н	Н

66. Под полесни форми на анемија се подразбираат анемиите со вредности на еритроцитите меѓу $3,0 \times 10^{12}/l$ до $3,5 \times 10^{12}/l$ хемоглобин меѓу 100-120 g/l, што можат да се корелираат со лекување. Освен намалена феремја, треба да биде намалена и концентрацијата во железото на еритроцитите.

67.2. и 67.3. Се утврдува врз основа на намален број на тромбоцитите, слаба ретракција на коагулатот и наод со зголемен број на непродуктивни мегакариоцити во коскената срж.

70.2. Под хронична рецидивирачка саркоидоза се смета ако болеста трае подолго од 2 години и ако покрај лекувањето промената на белите дробови или на другите органи не се повлекуваат или рецидивираат после прекинувањето на терапијата, или од почетокот белодробните промени имаат карактер на фиброзни лезии (III стадиум).

1	2	3	4
III. БОЛЕСТИ НА КРВТА И НА КРВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ И ОДРЕДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА ШТО ГО ЗАФАКААТ ИМУНИОТ МЕХАНИЗАМ (D 50 – D 77)			
66*	Хронична малокрвност (D 50) 1. Полесна форма - Сидеропенична (D50) - Хемолитична-стекната (D 55- 05) - симптоматска (D 63)	Л С (ЗК)	Н (С)
	2. Пернициозна анемија од типот Adonson-Biermer (D 51)	С (ЗК)	Н
	3. Анемии отпорни на терапија - сидеропенична - хемолитична - апластична (D 60-D 64)	С ОГ (а) Н	Н
67*	Коагулациони дефекти, пурпура и други хеморагични состојби (D 65- D 69) 1. Од алергиска етиологија	С	Н (С)
	Идиопатска тромбоцитопенија (M. Werhof)	С ОГ (f)	Н (С)
	2. Со ретки и оскудни крварења (D 69-P 69,3)	ОГ (f) Н	Н
	3. Со чести и обилни крварења	ОГ (f) Н	Н
68	4. Хемофилии и други тешки облици на коагулопати со чести крварења (D 66- D 68)	ОГ (f) Н	Н
	Сленектомии (D 73.0) 1. По повреда	С	Н (С)
	2. Ефикасна спленектомија поради: - Конгенитална сфероцитоза (D 52- D 53) - M. Werhof (D 82,0)	С	Н (С)
69	Нарушување на имунитетот 1. Нарушување на имунитетот со учество на имунитетниот механизам-секундарни имуно дефиценции	Л ОГ (а) Н	Н
	2. Нарушување на метаболизмот на плазма протеините: Валдестром, моноклонска парепротейнемија и други парепротейнеми	ОГ (а) Н	Н
70*	Саркоидоза 1. Активна, новооткриена, локализирана на лимфните јазли или во белите дробови	Л	Н (С)
	2. Хронична, рецидивирачка или со вонбелодробна локализација	Н	Н

73.5. Дебели во појак степен се чија телесна маса е поголема од идеалната за повеќе од 30% (според нормите дадени во прилогот 4 на Правилникот).

71-75. Ендокрините заболувања, како и благите и непотполно изразени форми на ендокрини заболувања и болести на метаболизмот се дијагностицираат во болничко-клинички установи или во специјалистичко-ендокринолошки амбуланти.

71. Се вклучуваат:

- проста гушавост-струма
- нетоксична нодуларна гушавост

72.1. Лесен,стабилен дијабетес кој добро се регулира со диетален режим на исхрана и со перорални антидијабетски средства.

72.2 Дијабетес кој потешко се регулира со перорални антидијабетски средства (лекови)

152 инсулинозависен, стабилен дијабет, без компликации;

153 лесен дијабет со почетни компликации (лесни промени на фундусот, лесна форма на полиневропатија со ЕМГ промени).

Ограничувањето на способноста се однесува на физички напори и службата на дежурство.

72.3 Нестабилан инсулинозависен дијабет.

Дијабетес со изразени компликации.

74. Под хипербилирубинемия се подразбира состојба со билрубин во крвта поголем од 20,5 микромоли/литар,

Оваа дијагноза се дава под услов да е поставена во болничко-клиничка установа (се исклучуваат органските заболувања на црниот дроб, жолчните патишта, хемолитична жолтица) со применување на современи методи на испитување, вклучувајќи ја и биопсијата на црниот дроб.

Оцената на способноста се дава зависно од резултатите на клиничкото, биохемиското, хематолошкото и хистолошкото испитување.

74.3. Дијагнозата се поставува по комплетно болничко-клиничко испитување. Разни докажани форми на хемолитички состојби, што доведуваат до хипербилирубинемия се оценуваат во зависност од хематолошкиот наод, според точ. 66.1 и 66.3.

75. Вклучува: тумори на хипофизата, хипопитуитаризам, инсипиден дијабет.

77. За проценка на изразеноста на хипогонадизмот во прв ред се изгледот и развиеноста на гениталиите (пенисот) а потоа телесната конституција и маскулинизацијата. Потребно е да се примени супституциона терапија.

1	2	3	4
IV. ЕНДОКРИНИ, НУТРИТИВНИ И МЕТАБОЛИЧНИ БОЛЕСТИ (E 00 – E 90)			
71*	Заболувања на штитната жлезда (E00-E 07) Обична струма: 1. Која не е следена со механички пречки на крвотокот и дишењето	С	С
	2. Која е следена со умерени механички пречки на крвотокот и дишењето, со можност за оперативно отстранување	С ОГ (а)	Н (С)
	3. Која со своите размери му смета на носењето војничка облека или е следена со трајно нарушување на срцевата и респираторната функција	Н	Н
72*	Нарушувања на функцијата на штитната жлезда: 4. Хипертиреоза (E05) и хипотиреоза (E01)	С ОГ (f)	Н
	Шекерна болест (E10-E14) 1. Лесна форма	С	Н
	2. Средно тешка форма 3. Тешка форма	ОГ (а) Н Н	Н
73.	Хипогликемија (E15-16) 1. Функционална	С ОГ (а)	Н
	2. Органска	ОГ (а) Н	Н
74.	Заболување на паратироидните жлезди 1. Хиперпаратиреоидизам	ОГ (а) Н	Н
	2. Хипопаратиреоидизам	Н	Н
75.*	Заболување на хипофизата	ОГ (а) Н	Н
76.	Заболување на надбубрежните жлезди 1. Хиперфункција	ОГ (а) Н	Н
	2. Хипофункција	ОГ (а) Н	Н
	Хипогонадизам (E25)		

77*	1. Благ или непотполно изразен хипогонадизам	С	Н
	2. Изразен хипогонадизам	ОГ (а) Н	Н
78*	Други метаболитички нарушувања 1. Генопати: албинизам, порфирија и др. (Е 70.3)	С С (ЗК)	Н
	2. Нарушување на метаболизмот на порфириног-акутна (интемитентна), фамилијарна, хепатична и латентна порфирија (Е 80)	ОГ (f) Н	Н
	3. Гихт примарен (клинички манифестиран)-урично заболување на зглобовите и бубрезите (Е 79)	С С (ЗК)	Н
	4. Потешки форми, со оштетување на зглобовите или на бубрезите	ОГ (f) Н	Н
	Згоеност во појак степен (Е 66)	С	Н (С - ЗК)
	5. Без циркулаторни и респираторни пречки	ОГ (а) Н	Н
79*	Хипербилирубинемия (Е 80)	С (ЗК)	Н (С - ЗК)
	1. Од 20,5 до 51,3 микромоли по литар	ОГ (а)	Н
	2. Над 51,3 микромоли по литар	ОГ (а)	Н
	3. Коњугирана (Е 80.6)	ОГ (а)	Н
	4. Тип Dubin-Johnson, Роторов синдром	ОГ (а) Н	Н

83. Мислењето и предлогот на оцената за способност се дава по амбулантно-поликлиничка тимска обработка или обработка во болничко-клиничка установа, во која се утврдуваат видот, формата и квалитетот на абнормалноста и (не) способноста за воена служба, вклучувајќи ги и 83,2

83.2. Се вклучуваат:

- акутна недиференцирана шизофренија
- неозначено
- индуцирана психоза
- други неоргански психози

84. За давање предлог на оцена за способност потребно е покрај психолошко-психијатриско испитување и амбулантно-поликлиничка тимска обработка да се користат и податоци за евентуалното социопатско однесување (прекршоци, кривични дела и др.

85.1. Мислењето и предлогот на оцена за способност за воена служба се дава во амбулантно-поликлиничка тимска обработка или обработка во болничко-клиничка установа со користење на медицинската документација.

87. Оцената се дава врз основа на амбулантно-поликлиничка или болничко-клиничка тимска процена на нарушувањата на личноста, а со добивање податоците од командата на единиците.

Сексуалните настраности, освен хомосексуалноста, се разгледуваат на ист начин како нарушувањата на личноста.

88.4. Нарушувањето на однесувањата и други нарушувања кои се јавуваат после земање алкохол или опивање се повторуваат повеќе пати и покрај превземените мерки, се оценуваат по оваа точка. Оцената се донесува после амбулантно-поликлиничка или болничка обработка со податоци од командите на одбраната или командите на единиците.

88.5. Мислење и Предлог за оцена "неспособен" дава специјалист невропсихијатар после болничко-клиничко (интердисциплинарно) испитување.

1	2	3	4
V. ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА И РАСТРОЈСТВА ВООБНОСКИТЕ (F 00 – F –99)			
83*	Психози 1. Функционални психози: - шизофренија (F 20 - F 29) - манично-депресивна психоза (F 30-F 39) - параноја и др. F 22 (F 22.0)	Н	Н
	2. Реактивни психози: - шизофренија (F 20-F 29) - депресивна (F 30-F 39) - параноидна и др. (F 20.0)	Л Н	Н

	3. Органски психози: - алкохоличарски (F 10) - инфекциозно-токсични (F11-F19) - метаболитички и др. (F11-F19)	Л Н	Н
	Нарушување на структурата на личноста (F 60-F 69) 1. Параноидни, афективни, шизоидни, експлозивни, хистерични и др.	С Н	Н
84*	2. Нарушување на личноста со предоминантни манифестации на социопатија и асоцијални манифестации (асоцијални и антисоцијални психопати)	Н	Н
	3. Други нарушувања на личноста (незрела личност, емоционална незрела личност и др.)	С Н	Н
85*	Неврози (F 48) 1. Јадровни неврози (хистерични, фобични, опсесивно-компулзивни и др.)	Н	Н
	2. Актуелни и ситуациони неврози	С Н	Н
86*	Растројствата на физиолошки функции предизвикани од психички чинители: кардиоваскуларни, респираторни, гастроинтестинални и др. (F 50)	С Л	Н
87*	Сексуални настраности и нарушувања (F 52)	Н	Н
88*	Алкохолизам и наркоманија (F 10-F19) Хроничен алкохолизам (F10.2) 1. Претоксикоманска фаза	С Н	Н
	2. Токсикоманска фаза	Н	Н

89.1. Ако се работи за нарушување кое може да се сфати како симптом на јадровна невроза, кој а сериозно го нарушува комуникацијата, по амбулантно-поликлиничко или болничко-клиничко испитување се дава оцена "неспособен". Ако станува збор за осамени симптом кој го смекава успешното комуницирање се дава оцена „ограничено способен“ а за активности што бараат јасен и течен говор-оцена „неспособен“.

Во сите останати случаи се дава оцена „способен“:

89.2. Мислење и предлог на оцена на способноста за воена служба се дава по амбулантно-поликлиничка тимска обработка или обработка во болничко-клиничка установа, при користење на податоци од единиците.

89.3. Во случај нарушувањето да предизвикува невозможност за адекватна комуникација се огласуваат за "неспособен" во рамките на неврозските нарушувања, а во останатите случаи - оцена „способен“.

90. Мислење и предлог на оцена на способноста за воена служба дава специјалист-невропсихијатар.

91. Мислење и предлог на оцена на способноста за воена служба се дава по амбулантно-поликлиничка тимска обработка или обработка во болничко-клиничка установа, со што се утврдува потеклото на заболувањето и неговата невротска „суперпозиција“.

92. Степенот на душевната заостанатост се утврдува со психолошки и психијатриски наоди. По исклучок, кога е во прашање јасно изразена тешка и длабока душевна заостанатост, оцената на способност може да се утврди со процена на невропсихијатар или лекар по општа медицина, односно врз основа на соодветна медицинска документација.

97.1. Се вбројуваат:

- менингитис
- енцефалитис, миелитис и енцефаломиелитис, со задолжителен ЕЕГ наод и евоцирани потенцијали;
- интракранијален и интраспинален апсес,
- флебитис и тромбофлебитис на интракранијалните венозни синуси
- доцни последици на интракранијален апсес или пиогени инфекции
- други херeditирани и фамилијарни болести на нервниот систем
- паралисис агитанс
- други екстрапирамидални заболувања и ненормални движења
- спиноцеребрални заболувања
- болести на моторниот невррон, со задолжителен електромиографски наод,
- други болести на рбетниот мозок,
- заболување на автономниот нервен систем,
- мултипли склероза со примена на мултимодални евоцирани потенцијали

1	2	3	4
88*	3. Склоност кон дроги-наркофилија (F 10.2)	С Л	Н
	4. Наркоманија (F 10)	Н	Н
	5. Епизодично ексцесивно опивање	С Л	Н
89*	Посебни симптоми (F 90-F 98)	ОГ Н	Н
	1. Нарушувања на говорот (тепкање, дизартрија)	Л С	Н
	2. Енуреза, психогено условена	С Н	Н
90*	3. Други посебни симптоми: - тикови, - психомоторни нарушувања, - специфични нарушувања на сонот и др. - Церебрална дизритмија	Л С	Н
	Поминливи ситуациони нарушувања (F 43)	Л С	Л С
	1. Акутна стресна реакција (F 43.0)	Л С	Л С Н
91*	2. Реакција на приспособување- краткотрајни и продолжени депресивни состојби (F 06)	С Л ОГ Н	Н
	Специфични неспихотични душевни нарушувања: (последичи на повреди на мозокот, инфекции, интоксикации на ЦНС и др.) (F 43.9)	-	Н
	Душевна заостанатост (F 70-F 79)	-	Н
92*	1. Потпросечна интелигенција-тапи нормални (IQ.80-90)	-	Н
	2. Душевна заостанатост на граница на нормално-тапи (IQ.75-79)	-	Н
	3. Лесна, умерена, тешка и длабока душевна заостанатост слабоумни (IQ. под 75)	-	Н
VI. БОЛЕСТИ НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ			
97*	A. ЗАБОЛУВАЊА НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ (G 00-G 90)		
	Органски заболувања на ЦНС кои оставаат трајни функцио- нални нарушувања: воспалителни, демијелинациони, дегенеративни, херододегенеративни, поради нарушување на метаболизмот, паразитални, токсични, малформациони и др.	Л С ОГ	Н
	1. Дефинитивни резидуални состојби со помали функциона- лни нарушувања	Н	Н
	2. Со трајни функционални нарушувања на среден и појак степен	Н	Н

- други демијелинизациони болести на ЦНС
- церебрална спастична инфантилна парализа
- други паралитични синдроми
- мигрена
- каталепсија и нарколепсија со задолжителен ЕЕГ/холтер и ЕЕГ-наод,

- други состојби на мозокот
- други и неозначени заболувања на нервниот систем
97.2. Се подразбираат нарушувања каде што не може да се очекува подобрување, а постојат можности за натамошно напредување на болеста.

99. Се вбројуваат: генерализирана неконвулзивна, генерализирана конвулзивна, статус епилептикус и парцијална епилепсија. Се утврдува со болничко-клиничко испитување, при задолжителен ЕЕГ-преглед.

Се прифаќаат како утврдени и оние случаи кои порано се докажани на невропсихијатриски клиника, ако поседуваат соодветна отпусна листа-писмо. Случаите на детски епилепсии се сметаат за излекувани ако по дванаесеттата година од животот немале напади, под услов во тој ист период да не примале антиепилептична терапија. Мислење и предлог за оценка на способност дава само специјалист-невропсихијатар.

За дијагностика на епилепсија потребно е да се исклучи цицистеркоза.

100. Се вбројуваат:

- оштетувања на тригеминусот
- оштетувања на фаџијалисот
- оштетувања на другите кранијални нерви

- оштетувања на нервните корени и плексусот
- мононеуритис на горните екстремитети и мононеуритис мултиплекс

- мононеуритис на долните екстремитети
- херидитарна и идиопатска периферна невропатија
- инфламаторна и токсична невропатија

105. Во овие заболувања спаѓаат тешките хронични воспалителни или дегенеративни процеси на рабовите на капациите и врзацицата кои барат долготрајно лекување и значително ја смеќаваат функцијата на окото.

106.1. Способноста се одредува според точките кои се однесуваат на настанатите очни промени, на состојбата на функцијата на органите за вид (острина на видот, видно поле, поле на поглед, адаптација и др.).

107. Конечната оценка на способноста се донесува по завршеното лекување во зависност од степенот на функционалните оштетувања и врз основа на соодветните точки од овој Список.

108. Под јако упорно стеснување се подразбира стеснување кое јасно се изразува во сите околности, а не само повремено. Во заболувања, односно мани кои можат да предизвикаат такво стеснување спаѓаат на пример: атрезија на солзните точкици, стенози од појак степен или облитерации на одводниот систем на солзите, солзни фистули и др.

109.8. Под тешки и прогресивни последични миоптични промени во окото треба да се подразбираат: руптури (бруховиамембрана), крвни изливи во хориоретината во јак степен, опсежна ра-рефикација на пигментиот епител, атрофија на хориоретината, заден стафилон, упадлива стеснетост и издолженост на крвните садови на мрежницата, јако изразена цистоидна дегенерација на мрежницата, јако изразена разредност на стаклестото тело со густости матности сл.

1	2	3	4
98	Мускулни заболувања од воспалителна, метаболична и друга природа, прогресивна мускулна дистрофија, конген- итална миотонија, дистрофична миотонија, миастенија гравис, прогресивна мускулна спинална атрофија и др. (G-10- G 59)	ОГ Н	Н
99*	Епилепсија (E 40)	ОГ Н	Н
100*	Заболувања на периферниот нервен систем (E 60-E 64)		
	1. Без функционални нарушувања и со полесни функционални нару- шувања	С	С Н
	2. Со умерени функционални нарушувања на нервите (или само на еден нерв) кои не ги нарушува битните функции	С ОГ	Н
	3. Со потешки функционални нарушувања	Н	Н
VII. БОЛЕСТИ НА ОКОТО И НА АДНЕКСИТЕ (H00-H 59)			
104	Коњуктивитис верналис (H10)		
	1. Полесна форма	С	С
	2. Потешка форма	С(3К)	Н (С- 3К)
105*	Тешки хронични заболувања на врзницата или рабовите на капациите на едното или обете очи (H00-H03)	С ОГ (г)	Н (С)
106*	Трахом (H02.0)	Л	Н (Л)
	1. Полесна форма	С	Н (С)
	2. Потешка форма	ОГ (г)	Н (С)
107*	Воспалителни заболувања и состојби по повреда на окото: - кератитис (H16) - склеритис (H15) - иродоциклитис (H20) - хориоретинитис (H30) - увеитис - ретинитис (H33) - неуритис оптици и др. (H46)	Л	Л

108*	Воспаление на солзната жлезда и на солзните водови (H04)	Л ОГ (г)	Н (С)
109*	Рефракциони аномалии (H52) 1. Кратковидост на едното или на обете очи преку две диоптрии или далековидост на едното или на обете очи преку три диоптрии	С ОГ (б)	Н (С)

110. Под дефектен бинокуларен вид се подразбира непостоење на фузија или доколку стереоскопски вид е преку 400 испитан со орторејтер или со некоја друга метода.

111. Случаите со диплопија се оценуваат како ограничено способни, доколку двосликите се присутни во подрачјето кое се наоѓа надвор од 20 аголниите степени во однос на точката на фиксација.

112.1. Под компензиран глауком се подразбира глауком кај кого интраокуларниот притисок се регулира со помош на лекови или по оперативен пат и кај кој не постојат функционални промени (нормална острина на видот, без промени во видното поле и сл.).

112.2. После завршеното лекување оценката на способност се донесува според состојбата на видот и последиците кои се настанати од секундарниот глауком или од примарното заболување кое довело до настанување на секундарен глауком.

116. Под поголеми трајни дефекти во видното поле се подразбираат хемианопсии и поголеми парацентрални, апсолутни скотомии, чиј што најмал размер е поголем од 30° и поголеми периферни испади и депресији чиј најмал размер е поголем од 40 ако испадот досегнува до 10 од фиксационата точка.

1	2	3	4
109*	2. Прост кратковид астигматизам на едното или на обете очи со рефракција на едниот меридијан преку две диоптрии, или прост далековид астигматизам на едното или обете очи со рефракција на едното или обете очи преку две диоптрии	С ОГ (б)	Н (С)
	3. Сложен кратковид астигматизам на едното или обете очи со рефракција на едниот меридијан преку две диоптрии или сложен далековид астигматизам на едното или обете очи со рефракција на едниот меридијан преку три диоптрии	С ОГ (б)	Н (С)
	4. Кратковидост или далековидост на обете очи преку седум диоптрии	С ОГ (б)	Н
	5. Сложен кратковид или далековид астигматизам на обете очи кај кого разликата во рефракцијата меѓу два меридијани е поголема од четири ипол диоптрии	С ОГ (б)	Н
	6. Сложен далековид или кратковид астигматизам на двете очи со рефракција на еден меридијан преку седум диоптрии	С ОГ (б)	Н
	7. Прост или мешовит астигматизам на обете очи преку четири ипол диоптрии	С ОГ (б)	Н
	8. Кратковидост или кратковид астигматизам на обете очи со тешки и прогресивни последични промени на очното дно, без оглед на степенот на рефракцијата	ОГ (б) Н	Н
	9. Анизоетропија поголема од шест диоптрии	С ОГ (б)	Н
	Нарушување на мотилитетот на очите (H49-H50) 1. Придружен страбизам	С ОГ (б)	Н (С)
110*	2. Хетерофории	С ОГ (б)	Н (С)
	Парализи и парези на мускулите на очното јаболкце (H51) 1. Без диплопии	С ОГ (б)	Н (С)

111*	2. Со диплопии	ОГ (б) Н	Н
112*	Глауком (H40) окуларна хипертензија 1. Примарен глауком	ОГ (б) Н	Н
	2. Секундарен глауком на едното или обете очи	Л	Н (Л)
113	Аблација на мрежницата или ретиношиза (H33)	ОГ (б) Н	Н
114	Идиопатска хемералопија (H53)	ОГ (б) Н	Н

117. Означените острини на видот се однесуваат на вредностите постигнати со корекциони стакла. Острината на видот систематски се испитува со орторејтер, а алтернативно со ортопички таблички.

118. Способноста за распознавање на боите се испитува со орторејтер, псевдоизохроматски таблички спред Ишијар или со аномалоскоп. При одредувањето на должноста во одделни видови, родови и служби да се раководи со степенот на нарушувањето на колорниот вид.

119 и 120. При оценувањето на способноста со еднострана афакија, со сублуксација или на леќите, како мерило да се земе острината на видот со оние корекциони стакла што при бинокуларен вид може субјективно да се поднесат.

Оцената се дава по завршеното лекување. Ако лицето одбива операција и лекување се оценува како неспособно.

121. При разгледувањето на оцената на способноста по овие точки да се земат предвид критериумите наведени во точ. 116 и 117 од кои исто така зависи оцената на способноста.

1	2	3	4
115.*	Тапеторетинална дегенерација (H35)	ОГ (б) Н	Н
116*	Поголеми трајни дефекти во видното поле (H53-H54) 1. На едното око	С ОГ (б)	Н (С)
	2. На двете очи	Н	Н
117*	Трајно намалување на острината на видот од функционална природа или поради матност во прозрачни средини, промени на очното дно, во видниот пат или во оптичките центри: - амблиопија H 53 - матност на рожницата, леќата и стаклестото тело (H25H28) - хориоретинитис (H30) - атрофија на видниот нерв и др. (H46) 1. Острина на видот на едното око помала од 0,50, а на другото око поголема од 0,70 2. Острина на видот на двете очи помала од 0,70 3. Острина на видот на двете очи помала од 0,40 4. Целосно слепило или намалување на острината на видот на едното око под 0,10 без оглед на острината на видот на другото око	С ОГ (б)	Н
118*	Растројства во распознавањето на бои (H53) 1. Аномални дихромати и трихромати	С	Н (С)
	2. Дихромати	С ОГ (б)	Н (С)
	3. Ахроматопсија	ОГ (б)	Н
119*	Афакија стекната или псевдоафакија на едното или на двете очи (H27)	ОГ (б) Н	Н
120*	Луксација или сублуксација на леќите во едното или двете очи (H27)	Н	Н
	Меѓусебно сраснување на капачите или капачите и очното јаболкце (H02-H03) Ако во помала мерка ја нарушува функција на очите: 1. На едното око	С	Н (С)

121	2. На двете очи	С ОГ (б)	Н (С)
	Ако појако ја нарушува функцијата на очите (острината на видот, видното поле или полето на погледот)	С ОГ (б) Н	Н
	3. На едното око	Н	Н
	4. На двете очи	Н	Н
122*	Трајна спуштеноост на горниот капак (H02-H03) 1. Кои при хоризонтална положба на очното јаболкце делумно ја покрива зеницата на едното или двете очи	С ОГ (б)	Н (С)

123. и 124. При оценувањето да се земат предвид само оние растројства кои можат да доведат до оштетување на очното јаболкце. Доколку овие промени предизвикуваат упорно солзење, оштетување на врзницата или рожницата, тогаш се оценуваат според точка 117.

125. и 127. Оцена се дава по комплетното офталмошко испитување, земјаки ја предвид острината на видот.

131. Во поретки случаи воените старешини кои имаат често повторувачко воспаление на средното уво им се дава оценка, ограничено способен (независно од состојбата на слухот) поради подложноста на штетното дејствување на недоволните метеоролошките услови. Доколку истовремено значително е оштетен слухот, се оценува согласно на точка 134. Слухот се испитува со скрининг аудиометрија или со шепот. Сите откриени наглувости се испитуваат со тонална линеарна аудиометрија.

132. Оцената за способноста кај растројствата на вестибуларната функција ја дава само оториноларингологот врз основа на калоричен и ротаторен тест.

Доколку вестибуларно растројство постои и поголем губиток на слухот, се оценува по Т 134.

134. Наглувост или глувост поради хронично воспаление на средното уво, состојба после воспаление на средното уво, тимпаносклероза, отосклероза, состојби после оперативни интервенции; стапедектомија, радикални трепанации, тимпанопластика и сл. невросензитивни оштетувања на слухот, конгенитални мани и др.

Просечната загуба на слухот ја оценува надлежен оториноларинголог.

1	2	3	4
122	2. Трајна или целосна спуштеноост на горниот капак на едното или двете очи	Н	Н
123*	Лагофталмус на едното или двете очи (H02)	ОГ (б) Н	Н
124*	Ентропијум, ектропиум (H02)	С	Н (С)
	1. На едното око	ОГ (б)	Н
	2. На двете очи	ОГ (б) Н	Н
125*	Кератокопус на едното или двете очи (H18.6)	ОГ (б) Н	Н
126	Недостаток на едно око (H55, Q11)	ОГ (б)	Н
127*	Нистагмус на окуларна генеза (H55)	ОГ (б) Н	Н
VIII. БОЛЕСТИ НА УВОТО И МАСТОИДНИОТ ИЗРАСТОК (H60-H95)			
131*	Хронично гнојно еднострано или обострано воспаление на средното уво (мезотимпанално, оситично, со холестеатом или со голема сува перфорација на ушното тапанче (H66-H75)	С ОГ (в, г)	Н (С)
132*	Изолирани периферни вестибуларни растројства, со нормален или лесно редуциран слух: невронитис, вестибуларис, мениериформен синдром, лабиринтопатија и др. Н 80-Н-83	С ОГ (ф) Н	Н (С)
133*	Глувонемост (H91.3)		
	Наглувост и глувост (H90) 1. На едното уво просечната загуба на слухот до 50 dB, а на другото слухот е нормален	С	Н (С)
	2. На едното уво просечната загуба на слухот е поголема од 55 dB, а на другото слухот е нормален	С ОГ (в)	Н (С)

134*	3. На двете уши просечната загуба на слухот е до 50 dB	С ОГ (в, г)	Н
	4. На едното уво просечната загуба на слухот е поголема од 50 dB, а на другото до 50 dB	С ОГ (в, г, д)	Н
	5. На двете уши просечната загуба на слухот е поголема од 50 dB	ОГ (в) Н	Н

141. Ревматична грозница се утврдува во болничко-клинички установи.

142. Се вклучуваат стекнати срцеви мани на:

- валвули на митрално устие
- валвули на аорта
- митрални и аортални валвули
- на други ендокардијални структури

Дијагнозата на срцевата мана мора да биде поставена со определена спецификација на видот, а не само „vitium cordis”. Дијагнозата мора да ја утврди кардиолог.

142.1. Како мана на срце, стекната од лесен тип се смета ако нема ЕКГ РТГ и ехокардиографски знаци за зголемување на срцевите структури, со уреден тест на оптоварување. Се решава болнички или поликлинички, од кардиолог.

142.2. Како стекната срцева мана од потешок степен се смета ако има знаци за зголемување на срцевите структури на ЕКГ, РТГ или ехокардиографија или знаци за срцева декомпензација.

143. Врдодени мани утврдува кардиолог како под точка 142.

144. Оцена за поволен и неповолен тераписки исход дава кардиолог како точка 142.

145.1. Сите недоволно дефинирани или гранични случаи треба да се упатат на преглед кај лекар-специјалист-кардиолог.

145.2. Под непостојано зголемување на крвниот притисок од потешок степен се подразбира зголемување на крвниот притисок преку 24,0 kPa за систолниот и (или) преку 13,3 kPa за дијастолниот.

Во оваа група спаѓаат и случаите од точка 145.1 со хиперинтензивно реагирање при оптоварување.

Хиперинтензивно реагирање при оптоварување настанува кога при субмаксималниот тест на оптоварување ќе дојде до скок на вредноста на крвниот притисок преку 14,7 kPa за дијастолниот и преку 26,7 kPa за систолниот.

145.3. Трајно зголемување на крвниот притисок од полесен степен постои ако вредностите на систолниот крвен

притисок за време на набљудувањето во стационарот се постојано на 24,0 kPa, а помали се од 26,7 kPa или ако вредностите на дијастолниот крвен притисок се постојано на 13,3 kPa, а се помали од 14,7 kPa. Овие случаи, без промени на срцето и крвните садови и без хипертензивно реагирање при оптоварување се оценуваат со оцената „ограничено способен”.

Во сите горенаведени случаи под оваа точка се земаат во обзир само оние вредности на крвниот притисок кои се утврдени во текот на набљудувањето во болничка установа и без никаква медикаментозна терапија.

146. Коронарна болест докажана со ЕКГ, коронарен стрес тест, ехокардиографија, imaging tehniki или коронарографија. Лица со полесен степен на коронарна болест или по извршени интервентни кардиолошки процедури со постигнат поволен резултат (верификуван со КСТ, Е X О техники или др. imaging техники), може да се оценуваат како „ограничено способни”.

1	2	3	4
135	Вродени и стекнати мани на надворешното и средното уво (H61, Q16- Q 17)	С	С
	1. Кои предизвикуваат помал естетски дефект	ОГ (г) Н	Н
IX. БОЛЕСТИ НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИСТЕМ (100-199)			
141*	Ревматска грозница: 1. Без заболување на срцето (100)	Л С ОГ (а)	Н (С)
	2. Со заболување на срцето (101)	Л ОГ (в)	Н
	3. Рецидив на ревматска грозница	Л ОГ (а)	Н
142*	Стекнати срцеви мани (105-109) 1. Од полесен степен	ОГ (а)	Н (С)
	2. Од потешок степен	Н	Н
	Вродени мани на срцето и големите крвни садови (Q 20-Q 24) 1. Од полесен степен	ОГ (а)	Н

143*	2. Од потежок степен	Н	Н
	Оперирани мани на срцето 1. Оперирани вродени мани на срцето со поволен тераписки исход	ОГ(а)	Н
144*	2. Оперирани вродени мани на срцето со неповолен тераписки исход	Н	Н
	3. Сите оперирани стекнати мани на срцето	ОГ(а) Н	Н
	Зголемување на крвниот притисок (110-115) Непостојано зголемување на крвниот притисок: 1. Од полесен степен	С	Н (С)
	2. Од потежок степен	С (ЗК)	Н
145*	Трајно зголемување на крвниот притисок: 3. Полесен степен, без промени на срцето, крвните садови и без хипертензивно реагирање при оптоварување	С (ЗК) ОГ(а)	Н
	4. Трајно потежок степен,	ОГ(а) Н	Н
146*	<u>Коронарна болест на срцето:</u> 1. полесен степен	ОГ(а)	Н
	2. потежок степен	Н	Н

147.1 За утврдување на исхемична болест на срцето од полесен степен потребно е болничко - клиничко испитување.

147.1.3 и 4 Акопостои веродостојна медицинска документација, не е потребно болничко - клиничко испитување.

149.2. Бактериски ендокардитис мора да биде утврден во болничко - клиничка установа.

Хроничните заболувања на миокардот мора да се утврдат во болничко - клинички установи или во кардиолошка амбуланта врз основа на подолго набљудување, при што мора да постои соодветна медицинска документација од повеќе контролни прегледи.

151.1. Оваа точка го опфаќа и блокот на десната гранка со должина на траење на комплексот од 0,12 секунди и повеќе, како и А V блок од прв степен со PQ интервал преку 0,24.

Одлука за способноста на лицата со промени кои се наведени во оваа точка потребно е да се донесува само после болничко-клиничко испитување. Доколку кај тие лица дојде до некое влошување, треба да се упатуваат на повторно испитување поради донесување на нова оценка на способноста.

Под нецелосен блок на десната гранка треба да се смета блок на десната гранка со продолжување на QRS комплексот до 0,12 секунди.

При проценка на способноста на лицата со WPW - синдром ако се утврди дека имаат или порано имале напади на пароксизмална тахикардија (дури и многу ретко) се оценуваат по точка 151.

153. Се вклучуваат:

- церебрално крварење
 - оклузија на прецеребрални артерии
 - церебрална тромбоза
 - други цереброваскуларни заболувања
 - емболија и тромбоза на церебралните артерии
- Оцената се дава според наодот на невролог.

1	2	3	4
147	Перикардитис од нетуберкулозна природа (130) 1. Без последици и со полесни последици, но без знаци на констриктивен синдром	С (ЗК) ОГ (а)	Н (С)
	2. Со знаци на констриктивен синдром	ОГ (а) Н	Н
	Ендокардитис (133) 1. Ендокардитис без дефинитивно јасни срцеви мани во со-стојба на компензација	С(ЗК) ОГ (а)	Н
148*	2. Бактериски ендокардитис со изразена срцева мана	Н	Н
149*	Прележан акутен миокардитис (140)	С(ЗК) ОГ(а)	Н (С)

	Хронични заболувања на срцевниот мускул (142) 1. Лесно хронично оштетување на срцевниот мускул потврдено со ЕКГ, РТГ и ехакардиографија	С (ЗК) ОГ (а)	Н
150*	2. Посилно изразено хронично заболување со знаци за проширување, попуштање и намалена ЕФ	ОГ (а) Н	Н
151*	Растројство на спроводливоста и ритмот, без знаци на оштетување на миокардот и без клиничките знаци на растројство на срцевата функција (I 47-I 52) 1: СВЕС, ВЕС, АВ блок I, АВ блок II, тип МоБиЦ I, нодален ритам кој добро поднесува тест на оптоварување, блок на десната гранка, нецелосен блок на лева гранка, преекскцијанција	С (ЗК) ОГ (а)	Н
	2. Пароксизмална тахикардија, преекскитација со тахикардија, ВЕС (ЛОУН- III-IV), апсолутна аритмија, болест на синусен јазол, комплетен блок на лева гранка, бифасци куларен блок, АВ, блок II МоБиЦ II, АВ, блок III.	ОГ (а) Н	Н
	Пролапс на митрална валвула 1. Без клиничка манифестација на болеста	С	С
152*	2. Со бенигни растројства на ритмот и мала митрална инсуфициенција	ОГ (а)	Н (С)
	3. Со малигни растројства на ритмот и изразена митрална инсуфициенција	ОГ(а) Н	Н
153*	Васкуларни заболувања на ЦНС со трајни невролошки функционални растројства (тромбоза, емболија, крварење и др.) (160-169) 1. Во помал степен	ОГ(а) Н	Н
	2. Во поголем степен	Н	Н

157. Дијагнозата, како и степенот на заболувањето, како и состојбата на функцијата на екстремитетите, треба да бидат установени во болничко-клиничка установа во која постојат соодветни услови за такви испитувања.

159. Воспаленија на длабоките вени од горните екстремитети со трајни последици (оток, трофични промени на кожата и др.) се оценуваат според точка 163.

159. Под оваа точка се оценуваат и случаите со воспаление на длабоките вени на горните екстремитети со трајни последици (оток на рацете, трофични промени на кожата и др.).

1	2	3	4
154	Аневризми на аортата или белодробната артерија, артериско-венски фистули на белите дробови (171-172)	ОГ (а) Н	Н
155	Аневризми на периферните крвни садови (177) 1. Кои појако не ја нарушуваат функцијата на крвотокот, а можат оперативнo да се отстранат	С ОГ (а)	Н
	2. Кои појако ја нарушуваат функцијата на крвотокот, а не можат оперативнo да се отстранат, или ако состојбата по операцијата значително не се поправа	ОГ(а) Н	Н
	Вродени аномалии на крвните садови (Q 25-Q 28) 1. Анггиоми помали од капиларен тип	С	С
156	2. Анггиоми големи и лесно вулнерабилни, артериско-венски фистули на екстремитетот со оток и трофични промени	ОГ (а) Н	Н

	Заболувања на периферните артерии (I73) 1. Заболување на периферните артерии кои предизвикуваат умерени растојство во крвотокот и функцијата на екстремитетите во полесен степен	С ОГ (а)	Н
157*	2. Облитерирачки процеси на периферните артерии, кои потешко ја нарушуваат функцијата на екстремитетите или доведуваат до видни трофични промени на нив (Burger) I73.1	ОГ (а) Н	Н
158	Генерализиран васкулитис: polyarteritis nodosa, Vagenerova грануломатоза, хиперсензитивен васкулитис-есенцијална мешовита криоглобулинемија, M. Henosh-Schonlein, Behcetova болест и др. (M 30-M 36) 1. Полесна форма	С ОГ (а)	Н (С)
	2. Потешка форма	ОГ (а) Н	Н
	Проширување на вените на екстремитетите (I 83) 1. Проширување на вените, односно појако изразени вени без варикозни јазли на потколеницата	С	Н (С)
	2. Појако проширување на вените со варикси на колатералите и главното стебло v.saphagae magnaе, кое се простира и на бутот	С ОГ (а)	Н
159*	3. Пигментација околу зглобовите со индурација на кожата, хроничен едем на кожата, атрофија на кожата, улкус со варикозитет, кои не можат да се отстранат со операција или со друго лечење	ОГ (а) Н	Н
	4. Sundroma Raunaud (I73.0)		
160	Хемороиди (I84) 1. Кои можат да се излечат без последици или со полесна инсуфициенција на аналниот сфинктер	С ОГ (а)	Н (С)

162. Оцената се дава според состојбата на екстремитетите (оток, трофични промени), како и спрема состојбата на кожата.

164. Дијагнозата се поставува во болничко-клинички установи. Оцената се донесува по завршеното лекување.

165.1. Под рецидивирачки акутен бронхитис подразбираме повторување на инфекцијата на дишните патишта на протрахирачниот тек, следени со опструкција на дишните патишта, кој не ги исполнува критериумите за дијагноза на хроничен опструктивен бронхитис и бронхијална астма.

165.2. Под тешки форми на воспаленија на белите дробови и белодробната плевра се подразбираат оние случаи чие лечење траело преку 30 дена, а регресијата не била целосна.

166. Оваа точка се донесува на лицата кои боледуваат или биле болни од заболувања на дишните патишта или белите дробови од различна етиологија, освен туберкулоза, а се со хроничен тек и имаат последици кои влијаат на нивната функција како и на функцијата на кардиоваскуларниот систем. Дијагнозата на наведените заболувања се поставува во специјализирани болнички установи.

Види го објаснувањето по Т 9.

1	2	3	4
160	2. Хемороиди по неуспешни оперативни зафати со инсуфициенција на аналниот сфинктер	С ОГ (а) Н	Н
161*	Варикоксела (I 86)	С	С
162*	Елефантијаза на екстремитетите и другите хронични едеми на екстремитетите како последица на промени на вените од воспаленија, без секундарни варикси, како и на едеми поради патеката на лимфата, според степенот на изразеност и функционални пречки (I 87-I88)	ОГ (а)	Н

163*	Тромбоза на длабоките вени на екстремитетите (I 82)	ОГ (а) Н	Н
164	Белодробен тромбоемболизам (I 26)	Л ОГ (а) Н	Н
Х. БОЛЕСТИ НА РЕСПИРАТОРНИОТ СИСТЕМ (J00-J 99)			
165*	Акутни респираторни заболувања (J00-J06 и J 20-J22) 1. Рецидивирачки акутен бронхитис	Л	Н (Л)
	2. Апсцес на белите дробови и тешки облици на воспаление на белите дробови и белодробната плевра со излив (J85 J 90)	Л	Н (Л)
	Хронични заболувања и последици од хронични заболувања на дишните патишта и белите дробови од нетуберкулозна природа Хроничен бронхитис (J 41, J42, J 44) 1. Без оштетување на функцијата на белите дробови	С	Н
	2. Со оштетување на функцијата на белите дробови од лесен или среден степен	С (3К) ОГ (г)	Н
	3. Со оштетување на функцијата на белите дробови од тежок степен	ОГ (гд) Н	Н
166*	Емфизем на белите дробови (J43) 4. Опструкциски и едностран емфизем	С С (3К)	Н
	5. Пневмокниоза (J 60-J 65)	С (3К) ОГ (С)	Н
	6. Болести предизвикани со органска прашина (екстринзичен алергиски алвеолитис) (J 67)	ОГ (г) Н	Н
	7. Цистична фиброза на белите дробови (J 84.1)	С ОГ (г) Н	Н

168.1. Под полесни облици се подразбира астма без напади на дишење во последните две години.

Со бронхопровокациско тестирање се докажува помал степен на бронхна реактивност.

168.2. Под потежок облик на бронхијална астма се подразбира заболување кое се манифестира со чести напади на дишење за време на воена служба, кое го опсервирал лекар. Оцената се дава по пократка хоспитализација. Во потешки облици на астма, со бронхопровокациско тестирање се докажува поголем степен на бронхна хиперактивност. Во потешки облици на астма може да се вброи и заболување за кое се поседува медицинска документација од специјализирана установа за континуирано лекување на болеста.

169.2. Оцената и склеромот мора да се дијагностицираат во болничка установа.

171. Полипозис назојувенилис деформанс - Woakes- се дијагностицира во болничко-клиничка установа.

172. Според оваа точка се дава оценка ако нема пречки при дишењето, а ако има се оценува според точка 173.

173. Болестите и маните наведени во оваа точка се установуваат само со специјалистички преглед. За груба ориентација на респираторната функција на носот може да служи и ориентацијата за проодноста на носниците со последователно затнување на носниците и со дишење на незатната носница.

1	2	3	4
168*	Бронхијална астма (J45) 1. Полесни облици	С С (3К) ОГ (г)	Н
	2. Потешки облици (J 46)	ОГ (г) Н	Н
	Хронични заболувања на носните шуплини (J31.0) 1. Хроничен атрофичен ринитис без создавање на красти во носните шуплини (rinitis atrofika simpleks)	С ОГ (г)	Н (С)
169*	2. Озена и склером	С ОГ (г) Н	Н
	Хронични заболувања на синусите (J32) 1. Катарални и гнојни	С (3К)	Н (С)

170*	2. Алергични заболувања на слuzницата на носот и на носните синуси (J 30)	C ОГ (f)	H
	3. Со полипоза која го отежнува дишењето (J33.0)	C ОГ (f)	H
171*	Poliposis nasi juvenils deformans-Woakes (J33.1)	ОГ (f) H	H
172*	Трајни конгенитални и стекнати оштетувања на надворешниот нос кои предизвикуваат (J 34, Q 30)	C	H (C)
	1. Умерени естетски дефекти (ринолордоза-риносколиоза во поголем степен) без функционални растројства		
	2. Големи естетски дефект (целосно недостасување на носот)	ОГ(f) H	H
	Мани и последици по повреди и заболувања на носот	C	H (C)
	1. Со незначителни пречки при дишењето (перфорација на септумот, девијација на септумот, синехии и др) (J30-J 34 Q30)		
173*	2. Со отежнати пречки при дишењето	ОГ (f) H	H
	3. Со тешки пречки при дишењето, кои со оперативен пат не може да се отстранат (коскеста атресија на хоанот, стеноза на носницата и др.)	ОГ (f) H	H

175.2. Оцена „ограничено способен“ се дава при состојба без невролошки испади.

177. 1.Ограничена способност се однесува на специјални родови и служби. Не се способни за нуркачи, падобранци и сл.

177.2. По хируршко згрижување со торактомија.

177.3. Ако рецидивскиот пневмоторакс не е згрижен хируршки, а рецидивите не се повторуваат, може да се даде и конечна оцена „ограничено способен“.

178. Бронхиектазии докажани бронхографски.

178.1. Под полесни облици на бронхиектазии се подразбираат цилиндрични или варикозни бронхиектазии во едното белодробно крило, кои се без присуство на секундарна инфекција без локализиран рецидивирачки пневмони и белодробната функција е нормална.

178.2. Под потешки облици на бронхиектазии се подразбираат врекести или цистични бронхиектазии, без оглед на пространството, цилиндрични или варикозни бронхиектазии кои зафаќаат повеќе од едно белодробно крило или бронхиектазии со трајно присуство на секундарна инфекција со рецидивирачки пневмонии или бронхиектазии со потешки оштетувања на белодробната функција (види 1.5.).

179. До 183 да се видат објаснувањата под Точка 9.

1	2	3	4
	Вродени и стекнати мани на гркланот (J 37, J 38,Q 31)	C ОГ (f)	H (C)
	1. Кои не го отежнуваат нормалното дишење не го отежнуваат говорот (едностран парализа на гласниците, фонастенија)		
174	2. Кои го отежнуваат дишењето по природен пат и говорот (стенози, обострана парализа на гласниците жици, состојба по ларингектомија, неизлечени бенигни тумори)	ОГ (f) H	H
	Вродени или стекнати мани на фронталните синуси	C ОГ (r)	H
	1. Состојба по повреда или операција на фронталните синуси		
175*	2. Состојба на повреда или операција на фронталните синуси, ако недостасува табула интерна	ОГ (r)	H
	Пневмоторакс (J 93)		
	1. Спонтан пневмоторакс, прв пат	L	H (L)
177*	2. Рецидивски спонтан пневмоторакс, опериран	ОГ (a) H	H

	3. Рецидивски спонтан пенмоторакс, неопериран	ОГ (a) H	H
178*	Бронхиектазии (J47)	C (3K) ОГ (r)	H
	1. Полесни облици		
	2.Потешки облици	ОГ (r) H	H
179*	Вродени мани на органите за дишење: белодробен секвестар и цисти на белите дробови и патолошки белодробни артериско-венски комуникации (Q 32-Q 34)	C ОГ (a) H	H
	1. Неоперирани		
	2. Оперирани	ОГ (a) H	H
	Последици од хронични запаленија на белите дробови и белодробната плевра (J44-J47, J60-J70)	C	H (C)
	1. Со нормална белодробна функција		
180*	2. Со оштетување на функцијата на белите дробови од полесен и среден степен	C (3K) ОГ(a)	H
	3. Со оштетување на функцијата на белите дробови од потежок степен	ОГ(a) H	H
181*	Релаксација на дијафрагмата (J 98.6)		
	1. Од помал степен без оштетувања или со оштетување на функцијата на белите дробови од полесен степен	C	C
	2. Од среден степен, со оштетување на функцијата на белите дробови од среден степен	C ОГ (a)	H (C)
181	3. Од поголем степен, со оштетување на функцијата на белите дробови од потежок степен	ОГ (a) H	H
	Последици од повреда на белите дробови и плеврати (S27-S 29)	C	H (C)
	1. Без оштетувања или со оштетувања на функцијата на белите дробови од полесен степен		
182	2. Со оштетување на функцијата на белите дробови од среден степен	C ОГ (a)	H
	3. Со оштетување на функцијата на белите дробови од потежок степен	ОГ (a) H	H
183	Состојба по лобектомија, сегментектомија или парцијални ресекции поради различни заболувања на нетуберкулозна и немалигна етиологија (J 95-J 96)	C ОГ(a)	H
184.	Состојба по пулмектомија и билобентомиија поради различни заболувања	ОГ(a) H	H
185*	Солитарни сенки во белите дробови, со неутврдена етиологија	C ОГ(a)	H
	1. Неоперирани		
	2. Оперирани	C ОГ (a)	H
XI. БОЛЕСТИ НА ДИГЕСТИВНИОТ СИСТЕМ (K 00-K 93)			
186	Анодонција (K.00.0)	C	H (C)
187	Парадентопатија (K05-K-06)	C	H (C)
	Вродени и стекнати мани на усната шуплина, јазикот, вилицата,вилничните зглобови и жлездите за плукање (Q 35-Q-38)	C	H (C)
	1. Во полесен степен, без функционални пречки		
	2. Во потежок степен, со функционални пречки	ОГ (f) H	H
188	3. Ринолалија кај вродени расцепи на непцето	C	H
	4. Фистула на непцето по реконструиран расцеп	ОГ(f) H	H
189	Leukoplakija mukoze oris generalizata (K 13.2)	C ОГ (f)	H
190	Вродени или стекнати мани, како и последици од повреди, заболувања и операции на хранопроводникот (K22.5,Q 39)	C	H (C)
	1. Без функционални растројства		

191. Дијагнозата на улкусната болест мора да биде документарна со директни радиолошки и гастроскопски односно дуоденоскопски наоди на улкусната болест.

Непосредни радиолошки наоди на улкусните болести се:

- ниша, без оглед на тоа дали има или нема деформации,
- конвергенција на наборите кон една точка, без оглед на тоа дали постои деформација или не,
- константна деформација на булбусот и конвергенција на наборот

192. Се вклучуваат:

- гастритис и дуоденитис
- растројство на желудачната секреција

192.2. Дијагнозата се утврдува од страна на гастроентеролог врз основа на болничко - клиничко испитување.

193. Потребно е болничко-клиничко испитување.

194.1. и 194.2. Се вклучуваат херниите:

- ингвинални,
- скротални,
- крурални,
- епигастрични,
- умбиликални,
- вентрални,
- лумбални

1	2	3	4
190	2. Со лесни функционални растројства (дивертикули, кардиоспазми и др.) (K 22.5 K 220)	C ОГ (f)	H
	3. Со потешки функционални растројства (стенози, сраснување и др.) (K 22.2)	ОГ (f) H	H
191*	Улкусна болест: На желудникот (K 25) 1. Првпат откриен, свеж облик	C (3K)	H (C)
	2. Рецидивирачки, резистентен на терапија (болниот не се сложува на операција)	C (3K) ОГ (f)	H (C)
	Опериран желудник: 3. Billroth I, Billroth II гастроентероанастомоза, со ваготомија или без ваготомија, без функционални пречки или со потешки односно со тешки функционални пречки	ОГ (f) H	H
	4. Пептичен улкус по операција на желудникот	ОГ (f) H	H
	На дванаесетопалечното црево (K 26) 5. Првпат откриен, свеж облик	C (3K)	H (C)
	6. Хроничен улкус, без тешки функционални растројства во општата состојба (K 25.7)	C (3K)	H (C)
	7. Хроничен улкус со потешки функционални растројства (пенетрација во околните органи, стеноза, повторени крварења), ако болесникот не сака да се оперира (K 25.4.)	ОГ (f) H	H
	Хроничко воспаление на слузокожата на желудникот или цревата (K 29.5) 1. Без растројства на општата состојба	C	C
192*	2. Со потешки растројства на општата состојба	ОГ (f) H	H
193*	Други долготрајни и неизлечиви болести на желудникот и цревата: стенози, стеркорални фистули, улцерозни колитис, Crohn- ова болест, други тешки облици на колитис и ентеритис и потешки последици од операции на овие органи (K31.1 K 31.6 K 51 K 50 K 52)	ОГ (f) H	H
194*	Хернии (K 40-K 46) 1. Кои можат оперативнo да се излечат	C	H (C)
	2. Кои не можат оперативнo да се излечат и рецидиви на хернија	C ОГ (a)	H
	3. Хернии: - дијаграматични (K 44) - оптураторни (K 45) - исхијадични (K 45) - перинеални (K 45)	C ОГ (a) H	H

195. По оваа точка се земаат предвид само случаите на хроничен адхезивен перитонитис, кој може да се докаже со објективни испитувања.

196.1. Анални фистули и фисури можат оперативнo да се лечат, а во случај на неуспех-се дава оцената според точка 196.4.

197.1. Според оваа точка се оценуваат и фистулите во стомачниот сид, поради заостанати конци по операција.

197.2. Под фистула на стомачниот сид, која настанала како последица на повреди на органите, се подразбира фистула која комуницира со абдоминалните органи (црева, екстрахепатични патишта и сл.).

198. Се вклучуваат:

- цревни опструкции
- гастроентеритис и колитис (со исклучок на улцерозен) од неинфективно потекло
- дивертикули на цревата
- функционални растројства на цревата
- други болести на цревата и перитонеумот

При оценувањето на способноста, покрај органските и функционалните растројства, треба да се имаат предвид и растројствата на општата состојба на болесникот (малокрвноста, телесната слабост, лабилноста на централниот нервен систем и сл.). Оваа точка не се однесува на хернии, кои се распоредени во точка 194.

198.1. Се подразбира стеснување на луменот, кој не причинува пречки во пасажата или другите функции на цревата.

199. Дијагнозата на хроничниот хепатитис мора да биде утврдена во болничко-клиничка установа со хистолошки преглед на ткивото на црниот дроб добиено со биопсија. Ако од било која причина не е вршен наведениот преглед, оценка се дава врз основа на клиничкиот наод и сестрано биохемиско-лабораториско испитување.

200. Дијагнозата се поставува исклучиво во болничко-клинички установи, а врз основа на хистолошки и биохемиски наоди.

1	2	3	5
194*	4. Хијатус хернии (K 44)		
195*	Перитонеални адхезии (K 66.0) 1. Перитонеални адхезии без растројства во пасажот	C	C
	2. Хроничен адхезивен перитонитис од нетуберкулозна природа, кој создава пречки во пасажот (K 65.8)	ОГ (a) H	H
196*	Заболувања на ректумот и анусот (K 60-K 62) Кои можат да се излечат без последици: 1. Анални фистули и фисури перианален апсес K 60 (K 61.0)	C ОГ (a)	H (C)
	Кои не можат да се излечат без последици: 2. Проллапс на ректумот (K 62.3)	ОГ (a) H	H
	3. Пелвиректални фистули (K 604)	ОГ (a) H	H
	4. Рецидивни анални фистули со инсуфициенција на сфинктерот (K60.1)	H	H
	5. Конгенитални малформации и последици од повреди со изразити функционални пречки (Q 40- Q 43)	H	H
197*	Фистули на стомачниот сид (K 60.4) 1. Без повреди на органите или коските	C	C
	2. Како последица на повреди на органите или коските	H	H
198*	Други заболувања на органите за варење или последици од операции на нив (K 90-K 93) 1. Без растројства на функцијата	C	C
	2. Со умерено растројство на функциите	C ОГ (a,f)	H
	3. Со потешки и тешки растројства на функциите	H	H
199*	Хроничен хепатитис (K 73.0) 1. Хроничен перзистентен хепатитис	C ОГ (a)	H (C)
	2. Хроничен активен хепатитис (K73.2)	ОГ (a) H	H
200*	Стеатоза на црниот дроб (K 76.0)	C ОГ (a) H	H

202.2. Под потежок облик на сраснување или калкулоза на жолчната кесичка се подразбира хронично воспаление на жолчната кесичка со оштетување на функцијата на црниот дроб и жолчните патишта. Оцена се дава врз основа на клиничкиот наод и сестрано биохемиско-лабораториско испитување.

202.4. Функционалните растројства треба да се земат предвид кај операциите на жолчните патишта, по кои доаѓа до холангити и холангиолити, и тоа кај дериватни операции на жолчните патишта (кај стеноза на папилата, Т-дренажа, холедоходуоденоанастомоза, холедохојејуноанастомоза и трансдуоденална папиломија).

203. Оцена се дава врз основа на болничко-клиничко испитување.

207. Дијагноза на дерматози поставува дерматолог, а ако е потребно, се верифукуваат и хистолошки.

208. Оцена се дава врз основа на наодот на дерматолог, а по потреба, и на алерголог.

209.4. и 209.5. Се вклучуваат фотодерматози:

- предизвикани од радијации
- предизвикани од други специфични агенси
- неназначена причина

209.6. 209.7. и 209.8. Се вклучуваат лузни ограничени на:

- окото
- лицето, главата и вратот
- трупот
- горниот екстремитет, освен рачниот зглоб и шепата
- рачниот зглоб и шепата
- долниот екстремитет
- лицето, главата и вратот со екстремитетите
- трупот со екстремитетите
- лицето, главата и вратот со трупот и екстремитетите
- други и неназначени делови

215. Лузните и лузничните атрофии на кожата ги оценува и хирург, а оцената на способноста се дава зависно од оштетувањето на функцијата на соодветни органи (зглобови, мускули и др.).

1	2	3	4
201	Цироза на црниот дроб (К 74)	ОГ (а) Н	Н
202*	Хронично заболување на жолчната кеса и жолчни патишта (К 81 Е) Сраснувања по процес на воспаление на жолчната кеса: 1. Од полесен облик (дискинезија, без калкулоза)	С ОГ (f)	Н (С)
	2. Од потежок облик или калкулоза на жолчната кеса (К 80)	Л С ОГ (f)	Н
	Оперирана жолчна кеса поради каменчиња или хронично заболување: 3. Без функционални растројства (К 80)	С	Н (С)
	4. Со функционални растројства	ОГ (а) Н	Н (С)
203*	Хронични заболувања на панкреасот: хроничен панкреатитис, циста, литијаза и др. (К 86.1, К 86.2, К 86.8)	С ОГ (а) Н	Н
204	Асимтоматска ХБсАг-емија и анти ХЦВ позитивност	С	Н (С)
XI. БОЛЕСТИ НА ДИГЕСТИВНИОТ СИСТЕМ (К 00-К 93)			
207*	Гнојни заболувања на кожата и нејзините аднекси (L00- L 08) 1. Акутни облици	С	С
	2. Полесни хронични облици	С	Н (С)
	3. Потешки хронични облици	С ОГ (f)	Н
208*	Алергични заболувања 1. Уртикарија акута (L 50)	С	С
	Уртикарија рецидиванс хр (L 50.8) 2. Полесни форми	С	Н (С)
	3. Потешки форми	С ОГ (f)	Н
	4. Екзем, невродермитис и други хронични алегиски дерматози (L 20-L30)	С ОГ (f)	Н

209*	Физички оштетувања на кожата Оштетувања од студ (Т33-Т 35) 1. Последици од замрзнувања од полесен степен, без функционални растројства	С	С
	2. Последици од замрзнувања од потежок степен, односно хроничен облик, без функционални пречки	С	Н (С)
	3. Последици од замрзнувања од потежок степен, односно хроничен облик, со функционални растројства	С ОГ (f)	Н (С)
	Фотодерматози (L 55- L 56) 4. Благ облик без функционални оштетувања	С	С
209*	5. Потешки хронични облици со функционални растројства	С ОГ (f)	Н (С)
	6. Термичка повреда (подоцнежни последици)	С ОГ (f) Н	Н (С)
	Последици од ренгенско зрачење: 7. Мали површини без функционални растројства	С	Н (С)
	8. Со функционални пречки	ОГ (f) Н	Н
210	Булозни дерматози (L10-L14) 1. Дерматитис херпетиформис (М. Duhring)	С ОГ (f)	Н (С)
	2. Сите облици на пемфигус	ОГ (f) Н	Н
211	Хронични дискоидни еритемски лупус (L 93) 1. Со помало пространство	С	Н
	2. Со поголемо пространство	С ОГ (f)	Н
212	Псоријаза (L 40) 1. Со помало пространство	С	Н
	2. Генерализирани артропатски и пустулозни форми	ОГ (f) Н	Н
213*	Генодерматози (L 85) 1. Иктиозис-полесен облик	С	Н (С)
	2. Иктиозис-потежок облик	ОГ (f) Н	Н
	3. Кератодермија палмоплантаре	Н	Н
	Витилиго од помал степен	С	С
214	Дискромии-витилото со помало и поголемо пространство (L 80)	С ОГ (f)	Н
215*	Лузни на кожата (L 90, L 91) 1. Без функционални растројства	С	С
	2. Со функционални пречки, вулнерабилни, што можат оперативно да се згрижат	С	Н (С)
	3. Со функционални пречки, вулнерабилни, што не можат оперативно да се згрижат	ОГ (f) Н	Н

222.3. Овде се распоредуваат и сите полесни случаи на заболување на зглобовите, кои се придружени со болки, но кај кои не постојат објективни промени на зглобовите, како и случаите со краткотрајни отоци без знаци на еволуција.

222.4. По оваа точка се дава оцена, ако постојат изразени растројства на функцијата на зглобовите (остеоартритис, трауматски артритис и артритис со неопределена етиологија).

223. За оцената на способноста по оваа точка, како основен критериум, треба да служи степенот на растројство на функцијата на заболениот дел на локомоторниот апарат, потпирајќи се и врз радиографскиот наод. Рендгенскиот наод понекогаш може да биде изразен, иако заболувањето на зглобовите не е придружено со болки и растројство на функцијата. Во тие случаи оцена тимски даваат хирургот и рендгенолог, а по потреба и друг специјалист.

За сите деформиращки спондилартрози и спондилози, како последици на повреди, оцените се даваат според оваа точка.

1	2	3	4
216	Циркумскриптна склеродермија и други хипертрофични и атрофични состојби на кожата (L 94.0) 1. Без функционални растројства 2. Со функционални растројства	C ОГ(ф) H ОГ(ф) H	H H
217	Други хронични и неизлечливи болести на кожата (L 93-L 99)	C ОГ(ф) H	H
218	Alopecia totalis (L63.0)	C	H(C)
XIII. БОЛЕСТИ НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИОТ СИСТЕМ И СВРЗНОТО ТКИВО (M00-M 99)			
221*	Акутни артритис 1. Серозен (M05) 2. Пиоген (M00)	L L L	L(C) L(C) L(C)
222*	Хронични воспалувачки заболувања на зглобовите (M00-M25) 1. Недоволно дефиниран артритис (M13) 2. Травматски, хроничен вилезен полиартритис 3. Со полесни деформативни промени и со полесно растројство на функцијата на зглобовите 4. Тешки облици, со потешки деформативни промени 5. Ревматоиден артритис и спондилоартрис анкилопоетика (M 45) 6. Јувенилен хроничен артритис кај возрасните (M08) 7. Arthritis psoriatica (M07) 8. Серонегативни артропатии во текот на хронични ентеропатии (M07.6)	L ОГ(a) H ОГ(а) H C ПГ(а) ОГ(а) H ОГ(a) H ОГ(а) H ОГ(а) H	L H(C) H H H H H H
	223	Хронични дегенеративни заболувања на зглобовите: артрозис, остеоартрозис деформанс, спондилоартрозис деформанс (M47) Остеоартрозис и сродни состојби други специфични облици на артритис 1. Полесни облици без поголеми функционални пречки 2. Потешки форми со појаки функционални растројства во зглобовите или рбетниот столб	C ОГ(а) H H H H H H

224. Способноста се оценува по болничко-клиничко испитување.

224.1. Од полесен степен се оние заболувања на зглобот кои овозможуваат отворање на устата повеќе од 20 мм.

224.2. Од потежок степен се оние заболувања на зглобот, кои ја отежнуваат функција на зглобот така што устата не може да се отвори повеќе од 15 мм.

225. Заболувањата распоредени во оваа точка спаѓаат во групата колагенози и можат да се дијагностицираат само во болничко-клиничка установа.

227.2. Под појак степен треба да се подразбираат оние случаи кај кои постои јака асиметрија на лицето, јако скратување на мускулатурата и изразена деформација на вратниот дел на рбетот. Таквите случаи, покрај функционалните ограничувања, претставуваат и естетски упадлив дефект.

Кај невrogenи случаи треба да се консултира невролог, заради диференцирање на етиологијата (паралитична, спастична, хистерична и аграматорска).

228.1. и 258.2. Се иземаат остеомиелитични процеси на фалангите на прстите.

229. Се вклучува остеохондроза

230. и 231. Според мислење на невролог.

1	2	3	4
224*	Хронични дегенеративни заболувања на виличниот зглоб 1. Од полесен степен 2. Од потежок степен	C C ОГ(ф) H	C H

225*	Дифузни болести на сврзувачкото ткиво: - M. Sjoogren (M35.0) - комбинирана системска болест на сврзувачкото ткиво (M 30-36) - недоволно дефинирано системско заболување (M 35.9)	C ОГ(а) H	H(C)
226	Екстрартикуларни ревматични заболувања на мускулите: лумбаго, паникулитис, фиброзитис, периартритис, тендовагинитис и др. (M 54.4., M 79.3) (M65) 1. Со полесни или променливи функционални пречки 2. Со потешки растројства на функцијата на зглобовите или на делови од телото	C ОГ(а) H	H(C) H
	Капут опстипум-„кривошија“ (M43.6- Q 68.0) 1. Вродени или стекнати од полесен степен, кои можат оперативно да се коригираат 2. Невrogenи(вродени или стекнати) од појак степен, со изразено скратување на мускулите, асиметрија на лицето и деформација на вратниот дел на рбетот	C H	H(C) H
228*	Остеомиелитис (M 86) 1. Акутен во тек на лекување (M 86.0) 2. Хроничен рецидивирачки облик (M 86.4)	L ОГ(а) H	H(L) H
	229* Заболувања на коските и на рскавицата од хроничен тек: Paget ова болест, остеопороза од потежок степен, остеома- лација, остеофиброситис деформанс и др. (M 80-M 90) 1. Со незначителни функционални растројства 2. Со значителни функционални растројства	ОГ(а) H H	H H
230*	Недостатоци на коскениот ткиво на черепот, заменети со цврста лузна или остеоластика (M 95, Q 07) 1. Без невролошки функционални растројства 2. Со невролошки функционални растројства	C ОГ(ф) H	H(C) H
	231* Вродени недостатоци или немање на коскено ткиво на черепот покриен со меки делови ако мозочната маса на тоа место не е доволно заштитена (Q00-Q07) 1. Без невролошки функционални растројства или со нив	ОГ(ф) H	H

232.1. Лускации кои по оперативен зафат не ја нарушуваат функцијата.

232.2. Во оваа точка треба да се вбројат лускациите по хируршкиот зафат (рецидивирачките и оние со поголеми функционални пречки).

234.2 Само артроскопски утврдени промени.

235.1. и 235.2. Се подразбираат повреди од трет степен утврдени артроскопски.

236. Невролошки растројства кај дископатии се манифестираат со радикуларни болки, кои ги следат радикуларна мускулна слабост и атрофија, како и радикуларни испади на рефлексите. Оцена се дава само ако постојат знаци на невrogenа лезија што се потврдуваат со ЕМНГ-преглед.

1	2	3	5
231	2. Вроден краниофацијален синдром		
232*	Хабитулни лускации на големите зглобови: на (рамото, лакот, коленото и колкот (Q 65)	C ОГ(а)	H(C)

	1. Излечени		
	2. Неизлечиви	ОГ (а) Н	Н
233	Вродени паралитички и застарени травматски лусации на големите зглобови, кои не можат хируршки да се поправат (Q 65- Q 79)	Н	Н
	Последици од повреди на менискусот на коленото /М 23) 1. Без артритични промени	С ОГ (А)	Н (С)
	2. Со артритични рендгенски видливи промени и функцио- нални оштетувања	ОГ (а) Н	Н
234*	Оперативно отстранет менискус: 3. Без артритични промени	С	С
	4. Со помала артроза	С ОГ (а)	Н
	5. Со артроза од појак степен	ОГ (а) Н	Н
	Повреди на лигаментарниот апарат на зглобот на коле- ното (М 23) 1. Изолирани со присуство на релаксација	С ОГ (а)	Н
235*	2. Здружени со лезија на повеќе лигаменти (коллатерални, вкрстени)	ОГ (а) Н	Н
	Дископатии со невролошки растројства и рендгенолошки установени промени (М 50) 1. Од полесен степен	С ОГ (а)	Н
236*	2. Од потежок степен	ОГ (а) Н	Н
	Вкочанетост (анкилоза) на зглобовите (М 24) 1. Вкочанетост(анкилоза) на поголемите зглобови (на рамото, лакотот, рачниот зглоб, колкот, коленото, скокачкиот зглоб)	ОГ (ф) Н	Н
	2. Флексиона или екстензиона контрактура на сите прсти на едната шеп	ОГ (ф) Н	Н
237	3. Флексиона или екстензиона контрактура (освен на палецот и показалецот)	С ОГ (ф)	Н (С)
	4. Тешка контрактура на палецот и показалецот на една шеп	ОГ (ф) Н	Н

238.1. и 238.2. Овие случаи ги решава максилофацијелен хи-
рург.

239.1. Овде спаѓаат: се навикуларе, ос лунатум, метакарпални
и метатарзални коски, фибули, клавикули и др. без поголеми
функционални оштетувања.

Доколку е во прашање псевдоартроза на навикуларната коска
со значителни артритични промени и со редукција на моторната
сила на шепата, оцена се дава по точка 243.2

240. и 241. По овие точки треба да се оценуваат оние вродени
или стекнати деформатите од појак степен, кои значително ја
отежнуваат функцијата на одделни органи или на делови од тело-
то, а не се опфатени со другите точки.

1	2	3	5
238*	Вкочанетост (анкилоза) на вличниот зглоб (М 24.6) 1. Од полесен степен	С	Н (С)
	2. Од потежок степен	ОГ (ф) Н	Н
	Псевдартрози (М 17-М 19) 1. на малите коски, без дегенеративни промени	С	Н (С)
239*	2. На долгите коски, кои оперативно можат да се излечат	С ОГ (а)	Н
	3. Кои оперативно не можат да се излечат	ОГ (а) Н	Н
	Вродена или стекната ограничена подвижност-контрактура (М 20-М 25) На рамото: 1. Елексија преку 90°	С	С

	2. Абдукција под 90°	С	Н (С)
240*	На лакотот: 3. Флексија можна од 45° до 130°	С	С
	4. Немојност на флексија до 90°	ОГ (ф) Н	Н
	На рачниот зглоб 5. Контрактура во флексија	ОГ (ф) Н	Н
	Вродена или стекната ограничена подвижност-контрактура (М20-М25) На колкот: 1. Немојност на флексија до 90°	С ОГ(ф)	Н (С)
	2. Флексиони контрактури		
241*	На коленото: 3. Немојност на флексија над 85°	ОГ (а) Н	Н
	4.Флексиони контрактури		
	На скокачкиот зглоб 5. Немојност на дорзална или плантарна флексија над 10°	ОГ (а) Н	Н
	Туѓи или слободни тела во подголемите зглобови (М20-М25) 1. Без функционални растројства	С	Н (С)
242	2.Со функционални растројства и манифестирана артроза	ОГ (а) Н	Н
243	Вродени или стекнати аномални на шаката (М20-М21) 1. Со полесно функционално оштетување (Q65-Q74)	С ОГ(ф)	Н (С)
	2. Со потешко функционално оштетување	ОГ (ф) Н	Н
244	Релаксација на зглобовите (728) 1. Која може да се коригира	С ОГ (а)	Н (С)

245.1. Во полесен степен се оценуваат:

- сколиози од I степен: минимални девијации на рбетниот
столб со нефиксациона искривеност, кои со активна корекција
лесно се исправат и умерена торзија на градниот кош уочлива ду-
ри при свиткување на телото напред;

- сколиози од II степен : јасно назначени деформации на рбетот
во форма на буквата „S“кои со активна корекција не можат во целост
да се исправат, а пасивна корекција во целост е изводлива, јасно на-
значена торзија на градниот кош уочлива кај исправениот став и лесно
издигната лопатка на издадената страна на градниот кош;

- кифози настанати како последица на: вродени аномалии (де-
лумен недостаток на телото на рбетниот пршлен, постоењето на
т.н. дорзален рбетен пршлен, дисплазија на интервертебалниот
пршлен Schmorl-ова хернија синостоја или коскен блок на еден
пршлен или повеќе пршлени), по прележани системски заболува-
ња на скелетот-кои не довеле до потешки деформитети)прележан
рахитис,

вертебра плана, остеопороза, јувенилни или адолесцентни
дисплазии од типот на Schouermann), лошо држење на телото
при одењето или седењето во клупа или на работно место.

245.2. Во потешок степен се оценуваат:

- сколиози од III степен; јасно изразени деформации на рбет-
ниот столб во вид на буквата „S“ или „C“, јасно назначена торзија
на градниот кош со асиметрија на лопатките(на заостанатата
страна од градниот кош јасно се глед анеговиот конкавитет насо-
чен спрема конкавитетот на деформацијата на рбетот) при сви-
ткување напред се уочава јасна торзија на рбетот и асиметрија
на градниот кош.

- сколиози од IV степен : тешки деформации на рбетот, со
упадлива деформација и асиметрија на градниот кош, несразмер-
ност во височината на горната и долната половина на телото(се
стекнува впечаток дека градниот кош седи на карлицата), изразен
ригидитет на надолжната грбан мускулатура,

- кифози настанати како последица на: прележани системски
азболувања на скелетот (хондродистрофија, енхондрална дисосто-
за, периостално и ендостално растројство на осификацијата, ен-
докрино растројство- посебно на тироидната жлезда) по примарни
миопатии (distrofia muskulorum progresiva, miotonia kongenita
или miastenia gravis pseudoparalitika) по воспалувачки заболувања,
повреди или тумор на рбетот.

- лордози (секундарни) обусловени од конгенитални дисплазии (luksacio kokse kongenita, distrofiomuskulorum progresiva) или стекнати по специфични заболувања, повреда или тумори.

246.1. Деформациите опфатени во оваа точка се статички и не причинуваат особени пречки во нормалната работа и во воената служба, под услов да се коригирани со ортопедска вложка.

249.1. Доколку статичките деформации на стапалата се позразени и постои деформација на палецот на двете стапала, на воените обврзници им се дава оцената „ограничено способен“.

249.2. Кога се деформациите од таков степен и облик да го отежнуваат одат и носењето на нормални обувки, се дава оцената "ограничено способен" или "неспособен". Задолжително треба да се консултира невролог.

250. Кога се во прашање статички промени, оценка се дава по оваа точка. Доколку се во прашање деформитети настанати како последица од други заболувања (ревматоиден артритис, полиартритис и др.), оценка се дава според основното заболување.

1	2	3	4
244	2.Која не може да се коригира	ОГ (а) Н	Н
245*	Сколиози, кифози, лордози (М 40-М43) 1. Од полесен степен	С	С
	2. Од потежок степен	ОГ (а) Н	Н
246*	Рамни стапала 1. Педес плани и педес трансверзоплани (М21.3. М 21.4)	С	С
	2. Халуцес валги (М.21.0)	С ОГ (а)	Н (С)
	3.Ригидни ста пала (М21.1)	С ОГ (а) Н	Н
247	Валгус положба на нозете (М21.0, Q 66) 1. Валгус положба на нозете, доколку растојанието меѓу внатрешните малеолуси до 12 см	С ОГ (f)	Н
	2. Валгус положба на нозете, доколку растојанието меѓу внатрешните малеолуси е над 12 см	ОГ (f) Н	Н
248	Варус положба на нозете (М21.1. Q 66) 1. Варус положба на нозете која при мерењето меѓу медијалните кондили на фемурот има растојание до 15 см	С ОГ (f)	Н
	2. Варус положба на нозете која при мерење меѓу медијалните кондили на фемурот има растојание над 15 см	ОГ (f) Н	Н
249*	Деформации на стапалата: пес, варус, пес валгус, пес екскаватус, пес калканеус-травматски, паралитички или вроден (М20-М21, Q 66) 1. Код во помал степен го отежнуваат одењето	С ОГ (а)	Н
	2.Кои во поголем степен го отежнуваат одењето и носењето на војнички обувки	ОГ (а) Н	Н
250*	Вкочанетост или згрченост на прстите на нозете(М20-М21) 1. Прстите јаваат еден преку друг според степенот и бројот на прстите	С ОГ (а)	Н
	2. Три или повеќе прсти на едното или двете стапала	ОГ (а) Н	Н
251	Недостаток на горниот екстремитет во целост или на неговите битни делови-подлактица и шепа (755 и 887)	Н	Н
252	Вродено или стекнато скратување на горниот екстремитет без други функционални пречки (М.21.8, Q71) 1. Скратување до 10 см.	С ОГ (f)	Н
	2. Скратување преку 10 см	Н	Н

253.2. За недостаток на палецот на доминатната шепа се смета ако недостасува ноктната фаланга на палецот а за другите прсти ако недостасуваат по две дистални фаланги.

253.8. Доколку зглобот функционално е употреблив, а функционалните да се третираат како да не постојат.

258. Доколку ја спречува функцијата на шепата, оценка се дава според точка 237.3.

1	2	3	4
253*	Недостаток или деформитет на прстите на шепата(Q68-Q74) 1. Иредуктибилна луксација на палецот, без оштетување на другите прсти	С	С
	2. Целосен недостаток на палецот на едната шепа	С ОГ (f)	Н (С)
	3. Обостран недостаток на палецот на шепите	ОГ (f) Н	Н
	4. Недостаток на еден член на палецот на која и да е шепа, а другиот палец целосно недостасува	С ОГ (f) Н	Н
	5. Недостаток на палецот и показалецот во целост	ОГ (f) Н	Н
	6. Недостаток на три и повеќе прсти на една шепа	ОГ (f) Н	Н
	7. Недостаток на ноктените членови делумно или во целост на еден или повеќе прсти	С	С
	8. Недостаток на два члена на показалецот или еден на палецот	С	С
254	Синдактилија (Q 70) 1. Делумно сраснување на прстите доколку втората и третата фаланга се слободни	С	С
	2. Целосно сраснување на три или повеќе прсти		
255	Недостаток на долниот екстремитет во целост или на негови битни делови-потколеница или стапала (775, 896 и 897)	Н	Н
256	Вродено или стекнато скратување на долниот екстремитет, без други функционални растројства (Q68-Q77) 1 Од 2 до 3 см	С	С
	2. Преку 3 см	ОГ (f) Н	Н
257	Вроден или стекнат деформитет или недостатокна прстите на долниот екстремитет, без други функционални растројства (Q68-Q77) 1. Недостаток на палец на едната или на двете нозе	ОГ (f)	Н
	2. Недостаток на еден од три прсти на едното или двете стапала, без васкуларни оштетувања и трофични промени	С ОГ (f)	Н (С)
	3. Недостаток на еден до три прста на едното или двете стапала, со васкуларно оштетување и трофични промени	ОГ (f) Н	Н
	4. Недостаток на повеќе од три прсти на едната нога	ОГ (f) Н	Н
258*	Полидактилни (Q 69) На прстите на шепата 1. Без растројство на функцијата на шепата		Н
	На прстите на стапалата: 2. Без пречки при одењето	С	С
	3. Со пречки при одењето	Н	Н

259. Според оваа точка се дава оценка за деформитети кои не се опфатени со другите точки.

260. При оценувањето на промените по оваа точка, да се води сметка за состојбата на паравертебралната мускулатура, како и за состојбата на функцијата на лумбосакралниот дел на рбетот.

260.1. и 260.2. За давање на оцената "ограничено способен" или "неспособен" пресуден е невролошкиот наод.

262. На процената на тежината на деформација влијае објективниот изглед на градниот кош и степенот на оштетувањето на белодробната функција (Види објасненија 1.3. до 1.5).

263. Оцената се донесува според функцијата на вградеиот зглоб.

267.1. Ова заболување мора да биде утврдено исклучиво во болничко-клиничка установа.

267.2. По излекувањето се дава оценка „способен“.

267.3. Се вклучуваат:

- нефроза
- нефритис
- нефросклероза
- пиелонефритис

За сите хронични состојби на едниот функционално активен бубрег, со нормална функција на другиот бубрег, се дава оценка „способен“

1	2	3	5
259*	Вроден или стекнат деформитет од појак степен кој значително ја отежнува функцијата на одделни органи или делови од телото (Q65-Q79)	ОГ (f) Н	Н
260*	Спондилолистеза (Q76.2 i M 43.1) 1. Без невролошки промени, со лизгање на прешленот помал од една третина 2. Со невролошки промени, со лизгање на прешленот поголем од една третина	С ОГ (a)	Н (C) Н
261	Спина бифида (Q 05) 1. Окулта без енуреза 2. Окулта со енуреза или со менингоцела	С Н	С Н
262*	Вродени стекнати и постоперативни деформации на градниот кош: пектус каринатум, пектус екскаватум и др. Q67) 1. Од полесен степен 2. Од среден степен 3. Од потежок степен	С ОГ (a) ОГ (a)	Н (C) Н Н
263*	Состојба после вградени големи вештачки зглобови	ОГ (a) Н	Н
XIV и XV БОЛЕСТИ НА ГЕНИТО-УРИНАРНИОТ СИСТЕМ (NOO-N 99)			
267*	Заболувања на бубрезите (N00-N23) 1. Акутен гломерулонефритис (N 00) 2. Акутен пиелонефритис (N10) 3. Сите хронични заболувања на едниот бубрег со хипофункција, со нормална функција на другиот бубрег 4. Сите хронични заболувања на двата бубрега, без инсуфициенција 5. Сите хронични заболувања на двата бубрега, со бубрежна инсуфициенција 6. Престанок на функцијата на еден бубрег, со нормална функција на другиот или недостиг на еден бубрег по операција	Л Л С ОГ (a) ОГ (a) ОГ (a) Н	Н Н Н Н Н Н
268	Хидронефроза (N13.0) 1. Еднострани, без функционални растројства на бубрегот и инфекција 2. Обострана хидронефроза и еднострани хидронефроза од потежок степен со растројство на бубрежната функција	С ОГ (a) ОГ (a) Н	Н Н
269	Бубрежни каменчиња (N20) Камен во бубрегот или уретерот: 1. Кој спонтано се елиминира или оперативнo се остранува без функционално оштетување на бубрегот или инфекција	С	С

271.1. Дијагнозата на ова заболување се поставува преку анамнестичко, рендгенолошко, ендоскопско и сфинктерациометричко испитување.

271.2. По оваа точка се оценуваат лица со тешки инфламаторни промени на мочното бабуле со растројство на функцијата.

276.2. За потковичав бубрег со нормална функција се дава оценка „способен“.

277. За подвижен бубрег кој под ребарниот лак може да се палпира во стоички став, а не предизвикува бубрежни колики, се дава оценка според оваа точка, кога прави компликации во смисла на пиелонефритис и хипертензија, се оценува според точка 267.

1	2	3	4
269	2. Со обострано оштетена бубрежна функција 3. Камен на бубрегот со еднострани оштетена бубрежна функција или инфекција 4. Камен во мочното бабуле кој може успешно да се излечи 5. Коралиформна калкулоза на двата бубрега	ОГ (a) Н ОГ (a) Н С ОГ (a) Н	Н Н Н (C) Н
270	Рецидивираща калкулоза на мочните органи (N20-N23) 1. Со оштетување на бубрежната функција Заболувања на мочното бабуле 1. Инсуфициенција на сфинктерниот механизам на мочното бабуле следено со енуреза (N 31)	ОГ (a) Н ОГ (a) Н	Н Н
271*	2. Долготрајно хронично воспаление на мочното бабуле (N 30) со растројство на функцијата.	Н	Н
272	Хидрокела (N43) 1. По успешното лекување 2. Неоперирана која го отежнува одењето и носењето на униформа.	С ОГ (a) Н	С Н
273	Стеноза на уретра кој бара бузирање (N 35)	ОГ (a) Н	Н
274	Заболување на простата (N40) 1. Хроничен простатитис без гнојна секреција и без поголеми функционални растројства 2. Хроничен гноен простатитис со појаки пречки	С ОГ (a) Н	С Н
275	Фуникулокела	С ОГ (a)	Н (C)
276*	Вродени аномалии на бубрезите (Q60-Q63) 1. Недостаток на еден бубрег, со целосно функционално и морфолошки уреден друг бубрег 2. Потковичав бубрег со оштетена функција 3. Ектопија (илијачна, пелвична, вкрстена) 4. Полицистични бубрези	С ОГ (a) ОГ (a) ОГ (a) Н	Н Н Н Н
277*	Подвижен бубрег Без функционално оштетување и хидронефроза	С ОГ (a)	Н
278	Аномалии на мочното бабуле 1. Дивертикулум кој може оперативнo да се излечи (32.3) 2. Екстрофија на мочното бабуле (Q64.1)	С Н	Н Н

279.2. Кај хипоспадија и еписпадија, кои не прават битни пречки, а има нормален млаз на мочката и владее со микцијата, се дава оценка „способен“.

279.3. Доколку се корегира оперативнo, се дава оценка „способен“.

285. Се вклучуваат изолирани или комбинирани хронични воспаленија (со исклучок на туберкулоза и сл.) на јајниците Fallopi-евата туба, карличното киво, перитонеумот и утерусот, со исклучок на цервиксот, со анатомопографски промени или без нив.

286. Се вклучуваат хронични инфламаторни заболувања на цервиксот, вагината и вулвата.

289. Овде спаѓаат растројство од менструација и други абнормални крварења од женскиот генитален тракт.

1	2	3	4
279*	Аномалии на мочната цевка (Q62-Q 64) 1. Дивертикулуми и фустули на мочната цевка со компликации. (Q 64) 2. Хипоспадија и еписпадија на предниот дел на уретата, хипоспадија и еписпадија гландуларис (Q 54) 3. Хипоспадија перинеалис и хипоспадија на корпусот (Q 51) 4. Еписпадија пениопубична и еписпадија гландуларис со инконтиненција (Q54)	ОГ (а) Н С С Н	Н Н Н
280	Хермафродитизам (Q 56)	ОГ (а) Н	Н
281	Аномалии на гениталиите (Q 53-Q55) 1. Неспуштен тестис, еднострано или обострано, без знаци на хипогонадизам 2. Недостаток на полов орган	С Н	С Н
282	Недостаток или атрофија на еден тестис, кога не постојат знаци на хипогонадизам (Q53-Q55)	С	С
283	Недостаток или изразена атрофија на обата тестиси со знаци на хипогонадизам (Q53-Q55)	ОГ (а) Н	Н
284	Гинекомастија (N 62)	С	С
285*	Хронични заболувања на внатрешните женски полови органи (N 70) 1. Без функционални растројства или со полесни функционални растројства 2. Со потешки функционални растројства и почести егзацербации, што не можат да се исправаат по хируршки пат	С Н	С Н
286*	Хронични заболувања на надворешните женски полови органи	С ОГ (а)	Н (С)
287	Рецеп на мегичката со функционални оштетувања на сфинктерот, кои не можат да се отстранат хируршки	Н	Н
288	Проллапс на матката, цистокела, ректокела (N 81)	ОГ (а) Н	Н
289*	Функционални растројства поради хормонална дисфункција (аменореја, хиперменореја, полимениореја, дисменореја и др.)	С ОГ (а)	Н (С)
290	Последици од операции на матката, јајководите и јајниците (салпингектомија, аднексектомија, миомектомија), со полесни функционални растројства или без нив	С ОГ (а)	Н (С)
291	Бременост и компликации на бременост, раѓање и пуерперимот (O20-O 89)	Л С	

292. Се вбројуваат сите облици на акутни воспаленија на надворешните гениталии-цервиксот, вагината и вулвата (флегмони, фоликулити, фagedенични улкуси на вулвата, херпес, апцес на Bartholini-евата жлезда и др.).

XVII. Конгенитални аномалии во претходните групи, азедно со стекнатите аномалии, се опфатени, и тоа:

- мани на солниот апарат
- спуштеност на горниот капак
- кератоконус
- недостаток на едно око
- нистагмус на окуларна генеза
- мани на надворешното и средното уво
- мани на срцето и големите крвни садови
- аномалии на крвните садови
- деформации и мани на носот и непцето
- мани на гркланот

- мани на фронталните синуси
- мани на дишните патишта
- мани на усната шуплина, јазикот, вилицата, зглобовите на вилиците и жлездите за плукање
- мани на храноводот
- малформации на ректумот и анусот
- аномалии на бубрезите
- аномалии на мочното бабуле
- аномалии на мочната цевка
- хермафродитизам
- аномалии на машките гениталии
- аномалии на тестисот
- аномалии на вратот „Кривошија“
- недостатоци на косеното ткиво на черепот
- луксации на големите зглобови
- контрактура на лакотот, рамото и рачниот зглоб
- контрактура на колкот, коленото и скокачкиот зглоб
- аномалии на шепата
- деформации на стапалата
- недостаток на горен екстремитет
- скратување на горен екстремитет
- недостаток или деформитет на прстите од шепата
- синдактилија
- недостаток на долен екстремитет
- скратување на долен екстремитет
- недостаток или деформитет на прстите од стапалата
- полидактилија
- деформитет од појак степен
- деформации на градниот кош

298. Ги опфаќа инконтиненците кои не се ограничени на дневно или ноќно неконтролирано мочање, туку се постојани и лесно се дијагностицираат со инспекција на половите органи, бидејќи постојано капење на мочта од уретерата. Во повеќето случаи оваа инконтиненција е последица на некое невролошко заболување.

299. За донесување на одлука по оваа точка неопходно е поли клиничко испитување.

Ако промените во урината се одржуваат и потоа, одлука се донесува по болничко-клиничко испитување.

1	2	3	4
292*	Акутни воспаленија на надворешните женски полови органи	Л	Л (С)
293	Акутно воспаление на цервиксот и вагината, со оштетување на егзоцервиксот (N72)	Л	Л (С)
294	Ендометриоза-верифицирана (N80)	ОГ (а) Н	Н (С)
295	Промена на положбата на половите и соседните органи кај жените 1. Без функционални растројства 2. Со функционални растројства	С ОГ(а) ОГ(а) Н	Н Н
XVI. ОДРЕДЕНИ СОСТОЈБИ ШТО НАСТАНУВААТ ВО ПЕРИНАТАЛНИОТ ПЕРИОД (P00-P 96)			
XVII. КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ, ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОЗОМСКИ НЕНОРМАЛНОСТИ (Q 00-Q 99)			
XVIII. СИМПТОМИ И НЕДОВОЛНО ДЕФИНИРАНИ СОСТОЈБИ (R00-R99)			
297	Спленомегалија (R16) 1. Зголемена тврда слезина по прележани паразитски заболувања, без промени во периферната крв 2. Јако зголемена тврда слезина или зголемена слезина со промени во периферната крв	С ОГ(а) ОГ (а) Н	Н (С) Н
298*	Целосна инконтиненција на урината (R 32)	Н	Н
299*	Еритроурија и (или) протеинурија (R31, R80)	Л С ОГ(а) Н	Л Н (С)
300*	Општа телесна неразвиеност (R53,R64)	Л	Л

300. Како мерило за општа телесна неразвиеност во предвид се зема: несразмерна височина и телесна маса, состојба на физичка кондиција, општ изглед (бледило на кожата и слузницата, тенка собрана кожа, хипотонија на мускулите, скапуле алате) неразвиеност на секундарните полови особини и др.

306. Во повреди на мозокот и рбетниот мозок спаѓаат:

- доцни последици на комозија,
- доцни последици на лацерација и контузија на мозокот
- доцни последици на субарахноидално, субдурално и екстрадурално крварење по повреда, без забелешка за лацерација и контузија на мозокот
- доцни последици од друго интракранијално крварење по повреда, без напомена за лацерација и контузија на мозокот
- доцни последици од оштетување на рбетниот мозок без знаци на повреда на рбетот-коските

Оцена се дава врз основа на мислење на невролог.

307. Во повреди на нервите и периферниот нервен систем спаѓаат доцни последици од повреди на:

- видниот нерв
- други кранијални нерви
- нерви на надлактицата
- нерви на подлактицата
- нерви на рачниот зглоб и шепата
- нерви во бутот
- нерви на потколеницата
- други нерви и повреди на нерви на повеќе места

308. до 309. При оценување на способноста, покрај органските и функционалните растројства, треба да се имаат предвид и растројствата ана општата состојба на болниот (малокрвност, телесна слабост, лабилност на централниот нервен систем и сл.)

309. За последиците од повредите на бубрезите и карличните органи со органски и функционални испади оцената се дава врз основа на степенот на оштетувањето, според соодветните точки.

310. Се вклучуваат руптури и хернии на мускулатурата на:

- рамото и подлактицата
- лакотот и подлактицата
- рачниот зглоб и шепата
- колкот и бутот
- коленото и нозете
- глуждот и стапалата
- сакроилијачниот предел
- други делови на грбот
- други делови на телото

1	2	3	4
301	Општа слабост и истоштеност по прележани акулни (тешки) заболувања и малокрвност по мали загуби на крв и оперативни зафати (R57- R 75)	Л	Л
302	Пострауматски последици од поминлив карактер-протрахирано формирање на калуси, атрофични промени, потреба за рехабилитација (R 50-R 75)	Л	Л
ХИХ. ПОВРЕДИ И ТРУЕЊА И ДРУГИ ОДРЕДЕНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД НАДВОРЕШНИ ПРИЧИНИ (S00-T98)			
306*	Повреди на мозокот и рбетниот мозок со трајни и невролошки функционални растројства (S00-S09, S10-S19)	ОГ (f) Н	Н
	1. Од полесен степен	Н	Н
	2. Од потежок степен	Н	Н
307*	Повреди на нервите и периферниот нервен систем: (S04)	С	С
	1. Без функционални растројства	С	С
308*	2. Со полесни функционални растројства на нервите или само на еден нерв, кој не ги нарушува битните функции	ОГ (f)	Н (С)
	3. Со потешки функционални растројства	Н	Н
	Последици од повреди на органите за варење (S30-S39)	С	С
	1. Без растројства ана функциите	С	С

308*	2. Со растројства на функцијата	С ОГ (f)	Н (С)
	3. По оперативно згрижување, со органски и функционални последици	Н	Н
309*	Повреди на бубрезите и карличните органи, без органски и функционални последици (S37)	С	С
	Руптури и херии на мускулатурата	С	Н (С)
310*	1. Без функционални растројства	С	Н
	2. Со функционални растројства	ОГ (a)	Н
311	Последици од скршеница и процесус трансферзус и спиносус на пршлените на рбетниот столб (S20-S30, T08-T14)	С	С
	Последици од скршеница на корпусот и импресионите скршеници на аркусот на пршлените на рбетниот столб (S 20- S 30, T 08-T14)	С	С
312	1. Без функционални растројства	С	С
	2. Со полесни функционални растројства	ОГ (a)	Н (С)
	3. Со потешки и тешки функционални растројства	ОГ (a) Н	Н

Прилог бр. 2

НОРМИ ЗА ФИЗИЧКА РАЗВИЕНОСТ

Висина во см.	Тежина во кг.	
	Развиено подрачје	Неразвиено подрачје
158-159	50	47
160-161	51	48
162-163	52	49
164-165	53	50
166-167	54	51
168-169	55	52
170-171	56	53
172-173	57	54
174-175	58	55
178-179	61	58
180-181	62	59
182-183	64	61
184-185	66	63
186-187	67	64
188-189	68	65
190-191	69	66
192-193	70	67

* При оценувањето на физичката развиеност се применуваат следните критериуми:

- минимална висина на кандидатите за професионални војници да не изнесува под 160 см., а максималната висина да не надминува 200 см.,
- кандидатите за професионални војници за специјални единици да не се пониски од 170 см. и не повисоки од 200 см.,
- кандидати за питомци да не се пониски од 165 см. и не повисоки од 200 см.,
- за кандидатите за стручно усовршување и оспособување за офицери и подофицери се применуваат нормите како и за кандидатите за питомци,
- кандидатите од женски пол за професионални војници и за стручно оспособување и усовршување за офицери и подофицери да не се пониски од 160 см. и не повисоки од 200 см.,
- телесната тежина на кандидатите да не надминува 30% од идеалната тежина за згоени, а за телесно неразвиени да не изнесува под 20% од идеалната тежина.

Прилог бр. 3

ТАБЕЛА НА ОТСТАПУВАЊА НА ВИСТИНСКАТА ОД ИДЕАЛНАТА ТЕЛЕСНА МАСА

Височина на шелошо во см.	Идеална телесна маса по Лоренц	Вистинска телесна маса и нејзино процентуално отстапување од идеалната					
		Слаби -20% и повеќе	Умерено слаби -15,1% до -20%	Средно исхр- анеиш -15% до +10%	Умерено де- бели +10,1% до +20%	Дебели +20,1% до +30%	Премногу дебели +30,1% и повеќе
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
145	46,2	36,9	37,0-39,2	39,3-50,8	50,9-55,4	55,5-60,1	60,2
146	47,0	37,5	37,6-39,9	40,0-51,7	51,8-56,4	56,5-61,1	61,2
147	47,7	38,1	38,2-40,5	40,6-52,5	52,6-57,2	57,3-62,0	62,1
148	48,5	38,7	38,8-41,2	41,3-53,5	53,4-58,2	58,3-63,1	63,2
149	49,2	39,3	39,4-41,7	41,8-54,2	54,3-59,1	59,2-64,0	64,1
150	50,0	39,9	40,0-42,4	42,5-55,0	55,1-60,0	60,1-65,0	65,1
151	50,7	40,5	40,6-43,0	43,1-55,8	55,9-60,9	61,0-65,9	66,0
152	51,5	41,1	41,2-43,7	43,8-56,6	56,7-61,8	61,9-66,9	67,0
153	52,2	41,7	41,8-44,3	44,4-57,5	57,6-62,7	62,8-67,9	68,0
154	53,0	42,3	42,4-44,9	45,0-58,3	58,4-63,6	63,7-68,9	69,0
155	53,7	42,9	43,0-45,5	45,6-59,1	59,2-64,5	64,6-69,9	70,0
156	54,5	43,5	43,6-46,2	46,3-59,9	60,0-65,4	65,5-70,8	70,9
157	55,2	44,1	44,2-46,8	46,9-60,8	60,9-66,3	66,4-71,8	71,9
158	56,0	44,7	44,8-47,5	47,6-61,6	61,7-67,2	67,3-72,8	72,9
159	56,7	45,3	45,4-48,1	48,2-62,4	62,5-68,1	68,2-73,8	73,9
160	57,5	45,9	46,0-48,8	48,9-63,2	63,3-69,0	69,1-74,7	74,8
161	58,2	46,5	46,6-49,4	49,5-64,1	64,2-69,9	70,0-75,7	75,8
162	59,0	47,1	47,2-50,1	50,2-64,9	65,0-70,8	70,9-76,7	76,8
163	59,7	47,7	47,8-50,7	50,8-65,7	65,8-71,7	71,8-77,7	77,8
164	60,5	48,3	48,4-51,3	51,4-66,5	66,6-72,6	72,7-78,6	78,7
165	61,2	48,9	49,0-51,9	52,0-67,4	67,5-73,5	73,6-79,6	79,7
166	62,0	49,5	49,6-52,6	52,7-68,2	68,3-74,4	74,5-80,6	80,7
167	62,7	50,1	50,2-52,2	53,3-69,0	69,1-75,3	75,4-81,5	81,6
168	63,5	50,7	50,8-53,9	54,0-69,8	69,9-76,2	76,3-82,5	82,6
169	64,2	51,3	51,4-54,5	54,6-70,6	70,7-77,1	77,2-83,5	83,6
170	65,0	51,9	52,0-55,2	55,3-71,5	71,6-78,0	78,1-84,5	84,6
171	65,7	52,5	52,6-55,8	55,9-72,3	72,4-78,9	79,0-85,5	85,6
172	66,5	53,1	53,2-56,4	56,5-73,1	73,2-79,8	79,9-86,4	86,5
173	67,2	53,7	53,8-57,0	57,1-73,9	74,0-80,7	80,8-87,4	87,5
174	68,0	54,3	54,4-61,1	57,8-74,8	74,9-81,6	81,7-88,4	88,5
175	68,7	54,9	55,0-58,3	58,4-75,6	75,7-82,5	82,6-89,4	89,5
176	69,2	55,5	55,6-59,0	59,1-76,4	76,5-83,4	83,5-90,3	90,4
177	70,7	56,1	56,2-59,6	59,7-77,3	77,4-84,3	84,4-91,3	91,4
178	71,0	56,7	56,8-60,3	60,4-78,1	78,2-85,2	85,3-92,3	92,4
179	71,7	57,3	57,4-60,9	61,0-78,9	79,0-86,1	86,2-93,2	93,3
180	72,5	57,9	58,0-61,5	61,6-79,7	79,8-87,0	87,1-94,2	94,3
181	73,2	58,5	58,6-62,1	62,2-80,6	80,7-87,9	88,0-95,2	95,3
182	74,0	59,1	59,2-62,8	62,9-81,4	81,5-88,8	88,9-96,2	96,3
183	74,7	59,7	59,8-63,4	63,5-82,2	82,3-89,7	89,8-97,1	97,2
184	75,5	60,3	60,4-64,1	64,2-83,0	83,1-90,6	90,7-98,1	98,2
185	76,2	60,9	61,0-64,7	64,8-83,8	83,9-91,5	91,6-99,1	99,2
186	77,0	61,5	61,6-65,4	65,5-84,7	84,8-92,4	92,5-100,1	100,2
187	77,7	62,1	62,2-66,0	66,1-85,5	85,6-93,3	93,4-101,1	101,2
188	78,5	62,7	62,8-66,6	66,7-86,3	86,4-94,2	94,3-102,1	102,2
189	79,2	63,3	63,4-67,2	67,3-87,2	87,3-95,1	95,2-103,0	103,1
190	80,0	63,9	64,0-67,9	68,0-88,0	88,1-96,0	96,1-104,0	104,1
191	80,7	64,5	64,6-68,5	68,6-88,8	88,9-96,9	97,0-104,9	103,0
192	81,5	65,1	65,2-69,2	69,3-89,5	89,6-97,8	97,9-105,9	106,0
193	82,2	65,7	65,8-69,8	69,9-90,4	90,5-98,7	98,8-106,9	107,0
194	83,0	66,3	66,4-70,5	70,6-91,3	91,4-99,6	99,7-107,9	108,0
195	83,7	66,9	67,0-71,0	71,1-92,1	92,2-100,5	100,6-108,9	109,0
196	84,5	67,5	67,6-71,7	71,8-92,9	93,0-101,4	101,5-109,8	109,9
197	85,2	68,1	68,2-72,3	72,4-93,7	93,8-102,3	102,4-110,8	110,9
198	86,0	68,7	68,8-73,0	73,1-94,6	94,7-103,2	103,3-111,8	111,9
199	86,7	69,3	69,4-73,6	73,7-95,4	95,5-104,1	104,2-112,8	112,9
200	87,5	69,9	70,0-74,3	74,4-96,2	96,3-105,0	105,1-113,7	113,8

Прилог бр. 4

ТАБЕЛА НА СТАНДАРДНИТЕ ПРОСЕЧНИ ВРЕДНОСТИ НА ВИТАЛНИОТ
КАПАЦИТЕТ (ВК) И ФОРСИРАНИОТ ЕКСПИРИУМСКИ ВОЛУМЕН ВО СЕКУНДА (ФЕВ)

Доба на живош	18-19	20-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
Височина во см.	ВК- ФЕВ	ВК ФЕВ	ВК ФЕВ	ВК ФЕВ	ВК ФЕВ	ВК ФЕВ	ВК ФЕВ	ВК ФЕВ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
145	3039 2493	3146 2511	3131 2440	3100 2388	3070 2324	3039 2262	2978 2189	2916 210
146	3081 2527	3190 2546	3174 2474	3143 2421	3112 2356	3081 2294	3019 2219	2957 2129
147	3145 2579	3256 2598	3240 2525	3208 2471	3177 2405	3145 2341	3081 2265	3018 2173
148	3209 2632	3323 2652	3307 2577	3274 2522	3241 2454	3209 2389	3145 2311	3080 2217
149	3275 2686	3391 2706	3374 2630	3341 2574	3308 2504	3275 2438	3209 2359	3143 2263
150	3341 2741	3459 2761	3443 2683	3409 2660	3375 2555	3341 2487	3274 2406	3206 2309
151	3409 2796	3529 2816	3512 2737	3477 2679	3443 2606	3409 2538	3340 2444	3271 2344
152	3477 2852	3600 2873	3582 2792	3547 2732	3512 2658	3477 2588	3406 2504	3336 2402
153	3546 2908	3671 2930	3653 2847	3617 2787	3582 2711	3546 2640	3474 2554	3403 2450
154	3616 2966	3744 2988	3725 2904	3689 2847	3652 2765	3616 2692	3543 2604	3470 2498
155	3687 3024	3817 3046	3798 2961	3761 2897	3724 2819	3687 2745	3612 2655	3538 2547
156	3758 3083	3891 3106	3872 3018	3834 2954	3796 2874	3758 2798	3683 2707	3607 2597
157	3831 3142	3967 3166	3947 3077	3909 3011	3870 2930	3831 2852	3754 2759	3676 2647
158	3905 3203	4043 3226	4023 3136	3984 3069	3944 2986	3905 2907	3826 2812	3747 2698
159	3980 3264	4120 3288	4100 3196	4060 3127	4020 3043	3980 2963	3899 2866	3819 2750
160	4055 3326	4198 3351	4178 3256	4137 3187	4096 3101	4055 3019	3973 2920	3891 2802
161	4132 3389	4278 3414	4257 3318	4215 3247	4173 3159	4132 3076	4048 2976	3965 2855
162	4209 3452	4358 3478	4337 3380	4294 3308	4252 3218	4209 3133	4124 3031	4039 2908
163	4288 3517	4439 3543	4417 3443	4374 3369	4331 3278	4288 3192	4201 3088	4114 2962
164	4367 3582	4521 3608	4499 3507	4455 3432	4411 3339	4367 3251	4279 3145	4190 3017
165	4447 3648	4604 3675	4582 3571	4537 3495	4492 3401	4447 3311	4357 3203	4268 3073
166	4529 3714	4689 3742	4666 3637	4620 3559	4574 3463	4529 3371	4437 3262	4346 3125
167	4611 3782	4774 3810	4751 3703	4704 3624	4658 3526	4611 3433	4518 3321	4425 3186
168	4694 3850	4860 3879	4836 3770	4789 3689	4742 3589	4694 3495	4599 3381	4505 3243
169	4779 3919	4948 3948	4923 3837	4875 3755	4827 3654	4779 3557	4682 3443	4586 3302
170	4864 3989	5036 4019	5011 3909	4962 3822	4913 3719	4864 3621	4766 3503	4667 3361
171	4950 4060	5125 4090	5100 3975	5050 3890	5000 3785	4950 3685	4850 3565	4750 3420
172	5038 4132	5216 4162	5190 4045	5139 3959	5088 3852	5038 3750	4936 3628	4834 3481
173	5126 4204	5307 4235	5281 4116	5230 4028	5178 3920	5126 3816	5023 3692	4919 3542
174	5215 4278	5400 4309	5373 4188	5321 4099	5268 3988	5215 3883	5110 3756	5005 3603
175	5306 4325	5493 4384	5467 4261	5413 4170	5359 4057	5306 3950	5199 3821	5091 3666
176	5397 4427	5588 4460	5561 4334	5506 4242	5452 4127	5397 4018	5288 3887	5179 3729
177	5490 4503	5684 4536	5656 4408	5601 4314	5545 4198	5490 4087	5379 3954	5268 3793
178	5583 4580	5781 4613	5753 4484	5696 4388	5640 4269	5583 4157	5470 4021	5358 3858
179	5678 4657	5879 4691	5850 4560	5793 4462	5735 4342	5678 4227	5563 4089	5449 3923
180	5774 4733	5978 4788	5949 4636	5890 4559	5832 4438	5774 4323	5659 4186	5544 4020
181	5870 4815	6078 4851	6048 4714	5989 4613	5930 4489	5870 4370	5752 4228	5633 4056
182	5968 4895	6179 4931	6149 4793	6089 4690	6029 4564	5968 4443	5848 4298	5727 4124
183	6067 4976	6282 5013	6251 4872	6190 4768	6129 4639	6067 4517	5945 4370	5822 4192
184	6167 5058	6385 5096	6354 4953	6292 4847	6230 4716	6167 4591	6043 4442	5918 4261
185	6268 5141	6490 5179	6454 5034	6395 4928	6332 4793	6268 4666	6142 4514	6015 4331
186	6371 5225	6596 5264	6564 5116	6499 5006	6435 4871	6371 4743	6247 4588	6113 4402
187	6474 5310	6703 5349	6670 5199	6605 5088	6539 4950	6474 4819	6343 4662	6212 4473
188	6578 5396	6811 5435	6778 5283	6711 5170	6645 5030	6578 4897	6445 4738	6313 4545
189	6684 5482	6920 5523	6886 5367	6819 5253	6751 5111	6684 4976	6549 4814	6414 4618
190	6790 5570	7031 5611	6996 5453	6928 5336	6859 5192	6790 5055	6653 4891	6516 4692
Табеларна вредносћ ФЕВ/ВК	82%	80%	78%	77%	74,5%	75,5%	73,5%	72%

1749.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2003 и 59/2003), Министерството за економија објавува

Л И С Т А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
БЕЗ ЦАРИНА И ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ВО РАМКИ НА КВОТИ И СО 50% НАМАЛЕНА ЦАРИНА И
ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ЗА НАДМИНАТИ КОЛИЧИНИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2003 ГОДИНА

Во Листата за увоз во Република Македонија на земјоделски стоки со потекло од Република Хрватска без царина и царински давачки во рамки на квоти и со 50% намалена царина и царински давачки за надминати количини за второ полугодие од 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 41/2003), Прилогот 1 (а) се менува и гласи:

Тарифна ознака	Опис	Квоти за период 01.07 до 30.09.2003 (во тони)	Квоти за период 01.10 до 31.12.2003 (во тони)	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско, замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75	75	50
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: со содржина на маснотија, што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	150	150	50
0402 21	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување: во прав, гранули или други цврсти форми со содржина на маснотија, што надминува 1,5% по маса: без додаден шеќер или други материи за засладување:	2,5	2,5	50
0406 30	Сирење топло, освен стругано или во прав:	37,5	37,5	50
0406 90	Друго сирење:	37,5	37,5	50
1101 00	Брашно од пченица или наполица:	50	50	50
1512 19	Масла од сончоглед или шафраника и нивни фракции: Друго	50	50	50
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	100	100	50
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	250	300	50
2103 90 90	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудиски средства. Друго: Друго:	37,5	62,5	50
2104 10	Супи и чорби и препарати за тие производи:	100	125	50
2106	Прехранбени производи на друго место неспомнати или опфатени:	125	150	50
2401 10	Тутун, суров и непреработен: Тутун, неожилен/нережан:	625	625	50
2402 20	Цигари што содржат тутун:	2,5	12,5	50

Бр. 10-7412/2
9 декември 2003 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

1750.

Врз основа на член 14 став 6 од Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници ("Службен весник на РМ" бр. 61/02 и 98/02), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ
ВО СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА БУЏЕТИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетите.

II. СОДРЖИНА НА ГРУПИТЕ НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ

Член 2

КЛАСА 0:

КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГААТ И УПРАВУВААТ БУЏЕТИТЕ, ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА И СОЛИДАРНОСТА И СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ И НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ

На сметките од групата 00 - Капитални средства се опфаќаат капиталните средства и исправка на вредноста на капиталните средства според називите на сметките на оваа група како и нивна ревалоризација во текот на пресметковниот период.

Член 3

На сметките 000 - Градежни објекти, се опфаќаат сите видови градежни објекти, како и сите видови станови и станбени згради со кои управува и располага Република Македонија, фондовите односно единиците на локалната самоуправа.

На сметките 001 - Опрема се опфаќа целокупната опрема која во смисла на законските прописи претставува како основни средства (долгорочни средства).

На сметките 002 - Повеќегодишни насади се опфаќаат сите видови насади.

На сметките 003 - Основно стадо, се опфаќа основното стадо (крупен и ситен добиток и другото основно стадо).

На сметките 004 - Други материјални средства, се опфаќаат споменици на културата, предметите од музејска вредност, предметите на архивските дела и дела на ликовната уметност, книги во библиотеките и другите капитални средства кои претставуваат како основни средства, а не можат да се заведат во било која сметка од понапред споменатите сметки.

Задолжување на одделните сметки од оваа група (00) се врши и за набавените капитални средства со одобрение на сметките од групата 03 - Капитални средства во подготовка.

На сметките 005 - Аванси за капиталните средства се водат авансите дадени на изведувачите на работите за изградба, доградба или реконструкција на градежните објекти како и за набавка на опрема и други видови капитални средства.

На сметките 006 - Вредносно усогласување на капиталните средства во текот на пресметковниот период се евидентира привремено пресметаната ревалоризација на средствата наведени во соодветните групи кои подлежат на ревалоризација. Во текот на пресметковниот период, вака пресметаната привремена ревалоризација во текот на пресметковниот период се сторнира на крајот на годината во целост, освен за средствата кои се ревалоризираат на подолг рок од една година (книгите во библиотеките, музејските и уметнички вредности, архивската граѓа итн.).

На сметките 007 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на вредноста на градежните објекти, се евидентира акумулирана амортизација односно исправката на вредноста на градежните објекти, сог-

ласно на прописите со кои е уредено прашањето за амортизацијата на средствата во висина на пресметаната амортизација на градежните објекти кои се водат на сметката 000 - Градежни објекти.

На сметките 008 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на опремата се евидентира акумулирана амортизација односно исправката на вредноста на опремата согласно на прописите со кои е уредено прашањето за амортизацијата на средствата, во висина на пресметаната амортизација на опремата која се води на сметката 001 - Опрема.

На сметките 009 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на другите средства се евидентира акумулирана амортизација односно исправката на вредноста на другите средства, кои подлежат на обврската за вршење исправка на вредноста и амортизација согласно на прописите со кои е уредено прашањето на амортизацијата, освен книги во библиотеките, музејските и уметнички вредности, архивската граѓа, ликовните уметности и друго на кои не се врши ниту исправка на вредноста ниту се врши пресметување на амортизацијата.

Член 4

На сметките од групата 01 - Природни богатства, се евидентираат: Природни богатства, земјиштата-сите видови и шумите, а под земјишта се подразбира: неизградени градежни земјишта, земјоделски земјишта, земјиштата под шума, површини под паркови или други зелени површини, односно сите земјишта што не се евидентираат кај друг корисник што ги користи тие земјишта без оглед на нивната намена и нивното стварно користење додека под шуми се подразбираат сите видови шуми (букови, иглолисници, багремари, дабови шуми и др.).

Во рамките на оваа група на сметката 012 - Вредносно усогласување на природните богатства, се евидентира привремено пресметаната ревалоризација во текот на пресметковниот период, а на крајот на годината се сторнира во целост.

Член 5

На сметките од групата 02 - Други капитални вложувања се евидентираат другите капитални вложувања на туѓи капитални средства кои се дадени на подолг период на користење.

Во рамките на сметките од групата 02 - Други капитални вложувања се евидентираат и вложувањата во истражувањето, развојот и унапредувањето на одделни дејности.

На сметката 020 - Други капитални вложувања се евидентираат: вложувањата за изградба реконструкција, адаптација, поправка и преправка на патишта од сите видови кои се отстапени на државниот орган на подолг период од една година.

На сметката 021 - Вредносно усогласување на другите капитални вложувања се искажува привремената ревалоризација во текот на пресметковниот период која на крајот на годината се сторнира по принципот на црвено сторно.

Член 6

На сметките од групата 03 - Материјални средства во подготовка, се евидентираат средствата во подготовката, односно како инвестиции во тек одделно за градежните, за опремата и за другите видови на капитални средства.

На сметката 030 - Инвестиции во тек - градежни објекти се евидентираат инвестициите во тек за градежните објекти за времето додека истите се наоѓаат во изградба, односно за времето додека на истите се врши реконструкција или адаптација. По завршувањето на изградбата, реконструкција или адаптацијата се пренесуваат на сметката 000 - Градежни објекти.

Во рамките на оваа сметка се води и залихата на инвестициониот материјал за градежни работи.

На сметката 031 - Инвестиции во тек - опрема, се евидентираат инвестициите во тек - опрема која при набавката веднаш не се става во употреба заради извршу-

вање на одделни додатни работи: монтажа, сервисирање, поправка, преправка и други додатни работи сврзани околу приспособувањето на опремата за обавување на функцијата. Исто така во рамките на оваа сметка се води и сопственото производство на опремата со задолжување на оваа сметка, а во полза на сметката 731 - Сопствени приходи од капитални средства. По завршувањето, односно оспособувањето на опремата за обавување на својата функција се пренесува на сметката 001 - Опрема.

Во рамките на оваа сметка се водат и залихите на инвестиционите материјали за опремата.

На сметката 035 - Вредносно усогласување на материјалните средства во подготовка, се искажува привремено извршената ревалоризација на капиталните средства во подготовка во текот на пресметковниот период.

На крајот на годината се врши сторнирање по принципот на црвено сторно на целиот износ на привремено извршената ревалоризација во текот на пресметковниот период.

Член 7

На сметките од групата 04 - Долгорочни пласмани, се евидентираат побарувањата со рок на втасување подолг од една година по основ на долгорочни депозити, здружени станови и станбени згради и деловен простор во ЛПССДП и за други долгорочни пласмани.

Член 8

На сметките од групата 05 - Средствата на постојаната резерва, се опфаќаат паричните средства на постојаната резерва издвоени на посебна сметка во трезорот, пласманите од постојаната резерва и другите побарувања од средствата на постојаната резерва.

На сметката 050 - Парични средства на постојаната резерва, се евидентираат паричните средства на постојаната резерва што се издвоени на посебна сметка во трезорот.

На сметката 055 - Пласмани на постојаната резерва, се евидентираат вложените средства од постојаната резерва во хартии од вредност и други пласмани на средствата од постојаната резерва.

На сметката 058 - Други побарувања од средствата на постојаната резерва, се евидентираат побарувањата по основ на дадени кредити за санација од средствата на постојаната резерва и други побарувања од постојаната резерва што не можат да се искажат на сметката 055.

Член 9

На сметките од групата 06 - Средства на солидарноста, се евидентираат паричните средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди издвоени на посебна сметка, пласманите на средствата на солидарноста и другите побарувања од средствата на солидарноста во согласност со позитивните законски прописи.

На сметката 060 - Парични средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди, се водат паричните средства на солидарноста што се издвоени на посебна сметка во банката или трезорот.

На сметката 061 - Пласмани на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди, се евидентираат пласманите во хартии од вредност и побарувањата по основ на пласманите на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди.

На сметката 065 - Други побарувања од средствата на солидарноста за другите намени, се евидентираат средствата на солидарноста здружени кај други корисници на општествени средства и побарувања по други основи кои не можат да се искажат на сметката 061.

Член 10

На сметките од групата 07 - Средства за други намени, се евидентираат паричните средства за други намени издвоени на посебните сметки во банката, пласманите на средствата за други намени и другите побарувања од средствата за други намени што се формирани во согласност со прописите и по други основи.

На сметката 070 - Парични средства за други намени, се евидентираат паричните средства за други намени издвоени на посебна сметка во банката.

На сметката 075 - Пласмани на средствата за други намени, се евидентираат пласманите за други намени и другите побарувања од пласманите на средствата за други потреби.

На сметка 078 - Други побарувања од средствата за други намени се евидентираат другите побарувања од средствата за други намени што не можат да се искажат на сметката 075.

Член 11

На сметките од групата 09 - Други долгорочни кредити и заеми и дефицит на буџетот (загуба), се евидентираат износите на долгорочните кредити и заеми што се употребени за потребите кои не се предвидени во буџетот и износите на дефицитот (загуба) на буџетот кој не е покриен од приходите во соодветниот пресметковен период.

На сметката 090 - Долгорочни кредити и заеми за потребите на буџетот на државата и фондовите, се евидентираат износите на искористените долгорочни кредити и заеми од банките и други финансиски организации во земјата и странство.

На сметката 095 - Дефицит (загуба) на буџетот и фондовите, се евидентира износот на дефицитот (загубата) на буџетот и фондовите во соодветниот пресметковен период.

На сметката 097 - Покритие на дефицитот (загубата) на буџетот и фондовите, се евидентира износот на средствата повратни и неповратни наменети за покривање на дефицитот (загубата) на буџетот и фондовите.

За износот на средствата на име дефицитот (загубата) што не е покриен од приходите по годишната сметка се задолжува сметката 095, а се одобрува сметката 899. Со обезбедување на потребните средства во наредната година се задолжува сметката 097, а се одобрува 095.

Сметката 097 - се одобрува за износот за отплатата на кредитот или заемот врз товар на сметката 491 - отплатата на домашен долг.

Член 12

КЛАСА 1:

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА

На сметките од групата 10 - Парични средства и побарувања, се евидентираат паричните средства на сметката, благајната, отворените акредитиви, девизната сметка и депозитите и другите сметки на паричните средства.

На сметката 100 - Сметка, се евидентираат паричните средства што се на сметката. На таа сметка се евидентира вкупниот промет на паричните средства што се врши преку сметката.

На сметката 101 - Благајна, се евидентираат паричните средства и се евидентира готовинскиот промет на паричните средства што се врши преку благајната на буџетот односно Фондот.

На сметката 102 - Отворени акредитиви, се евидентираат средства што се на отворени акредитиви издвоени на посебна сметка во трезорот или банката.

На сметката 103 - Девизна сметка, се евидентира денарската противвредност на девизите на сметките кај банките, и тоа за секоја валута посебно, со тоа што девизите се искажуваат во денари според средниот курс искажан во курсната листа која важи на денот на истекот на периодот за кој се поднесува сметка согласно со одредбите на законот со кој се уредуваат девизното работење и кредитните односи со странство.

На сметката 104 - Издвоени парични средства за исплата на чекови, се искажува износот на издвоените парични средства за исплата на чекови, како што е случај кај Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за исплата на пензиите итн.

На сметката 105 - Депозити, се евидентираат средствата на име депозит издвоени на посебна сметка во банката.

На сметката 106 - Преодна сметка, се евидентира прометот на средствата во односите со посебните единици на теренот кои немаат правно својство на правни лица.

На сметката 108 - Други парични средства се водат другите парични средства кои не можат да се искажат на сметките од групата 10.

Член 13

На сметките од групата 11 - Хартии од вредност се евидентираат вредностите на примените чекови, меници и други хартии од вредност, со кои може да се врши плаќање преку пренос или кои можат да се продаваат (есконттираат) согласно со прописите. Во рамките на оваа група сметки се евидентираат и исправките на вредноста на хартиите од вредност кои не ќе можат да се наплатат.

Член 14

На сметките од групата 12 - Побарувања, се евидентираат побарувањата од другите корисници на буџетот и фондовите, како и другите побарувања според називите на сметките.

Член 15

На сметките од групата 14 - Побарувања за даноци, придонеси и други давачки, на која група сметки се искажуваат износите на платениот данок на додадена вредност, акцизите, царината, даноците по исплатите за договор за дело и авторско дело и други даноци и придонеси.

Член 16

На сметките од групата 15 - Краткорочни пласмани, кредитирања и позајмувања, се евидентираат побарувањата по основ на дадените краткорочни пласмани, кредити и позајмици со рок на враќање до 1 година.

Член 17

На сметките од групата 16 - Финансиски и пресметковни односи во рамките на буџетот и фондовите, се искажуваат меѓусебните побарувања во односите со буџетот и корисниците и фондовите и корисниците и за други меѓусебни побарувања во односите со буџетот и фондовите но не и побарувањата кои се искажуваат на сметките од групата 12, односно во рамките на оваа група на сметки ќе се искажуваат меѓусебните побарувања во односите со буџетот и фондовите кои произлегуваат во односите со подрачните единици.

Член 18

На сметките од групата 19 - Активни временски разграничувања се искажуваат пренесениот дел од вишокот на приходите од претходната година, како и за другите активни временски разграничувања.

На сметката 196 - Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година се задолжува за износот на вишокот на приходите пренесен од претходната година, со одобрение на сметката 741 - Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година.

На сметката 198 - Други активни временски разграничувања се евидентираат доспеаните, а неисплатени плати, наемнини и надоместоци, стоки и други услуги, тековни трансфери, каматни плаќања, купување на капитални средства и други активни временски разграничувања, освен износите кои се искажуваат на сметката 196.

Член 19

КЛАСА 2: ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

На сметките од групата 21 - Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност, се евидентираат обврските за издадените хартии од вредност на име чекови, меници и други хартии од вредност.

Член 20

На сметките од групата 22 - Краткорочни обврски спрема добавувачи се евидентираат обврските спрема добавувачите во земјата и странство.

Член 21

На сметките од групата 23 - Краткорочни обврски по резерви се евидентираат обврските за користењето на постојаната буџетска резерва и за други обврски.

На сметката 232 - Обврски за користењето на постојаната буџетска резерва, се водат обврските за користењето на постојаната буџетска резерва.

На сметката 238- Други обврски се евидентираат другите обврски кои не можат да се искажат во рамките на сметката од групите 22 и 26 во класа 2.

Член 22

На групата 24 - Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки, се евидентираат обврските за данок на додадена вредност, акцизите, царините и другите даноци и придонеси.

Член 23

На сметките од групата 25 - Краткорочни обврски спрема субјекти, се евидентираат краткорочните обврски спрема домашни и странски правни субјекти со рок на враќање до 1 година, како и други краткорочни обврски.

Член 24

На сметките од групата 26 - Финансиски и пресметковни односи во рамките на буџетот и фондовите, се водат финансиските и пресметковни односи во рамките на буџетот и фондовите наспроти побарувањата кои се искажуваат на сметката од групата 16, на сметката од оваа група се евидентираат обврските спрема буџетот и фондовите.

Член 25

На сметките од групата 28 - Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените, се искажува обврската за нето и бруто платите, надоместите на платите, даноците и придонесите од платите и средствата за непосредна заедничка потрошувачка од платите.

Оваа група на сметки ќе ја применува и фондот кога пресметката и исплатата на платите ја врши на товар на својата сметка.

На сметката 280 - Обврски за плати и надомести од плати се искажува износот на бруто платите по сите основи. Искажаниот износ на оваа сметка треба да одговара со износот искажан на сметката 401 и 402.

На сметката 281 - Обврски за нето плати, се искажува обврската за нето платите и надоместите на платите заедно со боледувањето (без придонесите и даноците кои се пресметуваат и плаќаат од платите).

На сметката 283 - Обврски за непосредна заедничка потрошувачка, се искажуваат обврските за непосредна заедничка потрошувачка.

На сметката 284 - Даноци од плати од надомести на платите, се искажуваат даноците од платите и надоместите од платите (персоналниот данок од платите и надоместите на платите кој се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за персоналниот данок од доход).

На сметката 285 - Придонеси од плати и надомести на плати, се искажуваат придонесите од платите и надоместите на платите и тоа, за пензиско и инвалидско осигурување, за здравство и здравствено осигурување и за вработување.

На сметката 286 - Други придонеси и даноци од плати се искажуваат обврските на име други придонеси, кои не можат да се евидентираат на одделните конта од оваа група.

Член 26

На сметките од групата 29 - Пасивни временски разграничувања се искажува делот од вишокот на приходите пренесен во наредната година, други пасивни временски разграничувања и за привремено пресметаното вредносно усогласување (ревалоризација) во текот на годината.

На сметката 296 - Дел од суфицитот на приходите пренесени во наредната година, се одобрува на крајот на годината за износот на делот од вишокот на приходите заради пренос во наредната година со задолжување на сметката 821. Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година.

На сметката 298 - Други пасивни временски разграничувања, се водат износите на сите други пасивни временски разграничувања освен износите што се искажуваат на сметката 296. Во полза на оваа сметка се книжат и сите пресметани и фактурирани приходи кои не се наплатени.

Член 27**КЛАСА 3:****ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР**

На сметките од групата 31 - Залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар, се евидентираат залихите на материјалите и деловите, разликата на цената на материјалите и деловите.

На сметката 310 - Залихи на материјали, се евидентираат залихите на сите видови материјали, кои при набавката веднаш не се ставаат во употреба.

На сметката 311 - Резервни делови на залихи, се евидентираат резервните делови на залиха, кои при набавката веднаш не се ставаат во употреба.

На сметката 315 - Разлика на цената на материјалите и деловите, се искажува остварената разлика во цената на материјалите и деловите како и разликата во цената што е резултат на нивелација на цените.

Член 28

На сметките од групата 36 - Ситен инвентар, се евидентира ситниот инвентар на залиха и во употреба и неговата исправка на вредноста.

На сметката 365 - Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, се води исправката на вредноста на ситниот инвентар во кој при ставањето во употреба се отпишува со 100%.

Состојбата на класата 3 секогаш треба да се слага со состојбата на сметката 905.

Член 29**КЛАСА 4: РАСХОДИ****КАТЕГОРИЈА I: ТЕКОВНИ РАСХОДИ**

На сметките од групата 40 - Плати, наемнини и надоместоци, се евидентираат платите, наемнините и надоместоците во бруто износ по сите основи.

На сметката 401 - Нето основни плати и наемнини, се евидентираат платите и наемнините по сите основи во нето износ, кои ги обезбедува буџетот и фондовите односно кои се исплатуваат од сопствени приходи, согласно одредбите од Законот за буџетите.

Во рамките на оваа сметка се водат сите видови надоместоци. Имено, Надомест за академици; Надомест за пратеници; Надомест за правосуден персонал-паушал; Надомест за летечки персонал; Други функционални надоместоци; Надомест за превоз до и од работното место; Надомест за храна; Надомест за годишен одмор; Надомест за теренски додаток; Надомест за одвоен живот; Надомест за испратнина при пензионирање; Надоместоци од Фондот за ПИО; Надоместоци од Фондот за здравство; Надоместоци од Заводот за вработување; и Други надоместоци.

На сметката 402 - Придонеси од плати и персонален данок се евидентираат: Придонеси за ПИО; Придонеси за Фондот за здравство; Придонеси за Заводот за вработување; Придонес за водоснабдување и Персонален данок од плата.

Член 30

На сметките од групата 42 - Стоки и други услуги, се евидентираат: патните и дневните расходи, комуналните услуги, расходите за затоплување, материјалите, расходи за транспорт, тековното (рутинско) одржување итн.

На сметката 420 - Патни и дневни расходи, се евидентираат: хранарината (дневници), патните расходи, сместувањето и споредните расходи во земјата и странство.

На сметката 421 - Комунални услуги, се евидентираат расходите за: струја; вода и канализација; губрета-рина; комунален придонес (градска рента); и други комунални услуги.

На сметката 422 - Затоплување, се евидентираат расходите за: дрва; течни горива; јаглен; централно греење; и други расходи за затоплување.

На сметката 423 - Комуникации и транспорт се евидентираат: Пошта; Телефон и телефакс; Државни врски; Курирски услуги; Горива и масла; Гуми; Резервни делови; Регистрација на моторни возила; Закупнина на моторни возила; Расходи за транспорт на стоки; Други расходи за транспорт.

На сметката 424 - Материјали, се евидентираат: Административни материјали; Униформи, работни облека, обувки и постелнина; Храна; Материјали за посебни намени; Медицински материјали; Образовни материјали; Други материјали.

На сметката 425 - Тековно одржување, се евидентираат расходите за: Поправка и сервисирање на леки коли; Поправка и сервисирање на товарни возила; Поправка и сервисирање на авиони и хеликоптери; Поправка и сервисирање на пловни објекти; Поправка и сервисирање на специјални возила; Поправки на други возила; Услуги за чистење; Услуги за одржување на зелени површини; Услуги за обезбедување на објекти; Поправка на мебел; Сервисирање на опрема; Одржување на градежни објекти; Дезинфекција, дезинсекција и дератизација; Други услуги за одржување; Автопати и патишта; Мостови; Аеродроми; Друга инфраструктура; Други услуги за поправка и одржување.

На сметката 426 - Договорни услуги, се евидентираат: Здравствени услуги; Закупнини; Земјоделски услуги; Правни услуги; Образовни услуги; Финансиски услуги и осигурување; Стручни услуги; Членарини.

На сметката 427 - Други оперативни расходи, се евидентираат: Државни награди; Одликувања; Расходи за попис; Расходи за изборни активности; Плаќање по судски решенија; Промотивно-информативни активности во странство; Репрезентација; Расходи за рушење на објекти; Пренесени обврски од претходни години; Оперативни расходи на судовите; Расходи за меѓународни спортски натпревари; Други оперативни расходи.

На сметката 428 - Резерви, се евидентираат: Постојана резерва (непредвидливи расходи) и Тековна резерва (разновидни расходи).

Член 31

На сметките од групата 44 - Тековни трансфери и субвенции, се евидентираат: Трансфери до други нивоа на власт; Трансфери до непрофитни организации; Трансфери до домаќинства и физички лица; Трансфери во странство.

На сметката 441 - Трансфери до други нивоа на власт, се евидентираат: Трансфери до единиците на локална самоуправа и месни заедници; Трансфери до Заводот за вработување; Трансфери до Фондот за здравство; Трансфери до Фондот за ПИОМ.

На сметката 442 - Трансфери до непрофитни организации, се евидентираат: Трансфери до хуманитарни организации; Трансфери до организации за сместување на стари лица и хендикепирани деца; Трансфери до здруженија на граѓани; Трансфери до спортски клубови; Трансфери до политички партии; Трансфери до МОК; Трансфери за технолошки развој; Трансфери за техничка култура; Трансфери до комисијата за односи со верската заедница и Други непрофитни организации.

На сметката 443 - Трансфери до домаќинства и физички лица, се евидентираат: Исплати од Фондот за ПИОМ; Плаќања од Фондот за здравство; Исплати од Заводот за вработување; Социјални трансфери; Трансфери до ученици и студенти; Трансфери од областа на културата; Други трансфери; Трансфери по однос на субвенции.

На сметката 444 - Трансфери во странство, се евидентираат: Трансфери до меѓународни организации.

Член 32

На сметките од групата 45 - Каматни плаќања, се евидентираат каматите по домашни кредити и каматите по странски кредити.

На сметката 451 - Камати по домашен долг, се евидентираат: Камати на краткорочни позајмици од централниот буџет; Каматни плаќања по домашни обврзници и кредити; Камати по домашни обврзници; Камати по домашни кредити; Камати по задоцнето рефундирање на данок на додадена вредност.

На сметката 452 - Камати по надворешен долг, се евидентираат: Каматни плаќања кон меѓународен монетарен фонд; Каматни плаќања кон светска банка; Каматни плаќања кон Европска унија; Каматни плаќања кон други мултилатерални кредитори; Каматни плаќања кон Париски клуб на кредитори; Каматни плаќања кон Лондонски клуб на кредитори; Каматни плаќања кон други билатерални кредитори.

КАТЕГОРИЈА II: КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Член 33

На сметките од групата 46 - Купување на капитални средства, се евидентираат расходите за: купување на земјишта и нематеријални средства; купување на градежни објекти; мебел и канцелариска опрема; купување на моторни возила; физибилити студии, припрема на проекти и дизајн; постројки, опрема и машинерија; изградба, реновирање и унапредување; и основно и специјално одржување (инвестиционо одржување).

Во оваа група на одделни сметки не се искажуваат капиталните средства кои се набавуваат за АРМ, туку истите се евидентираат на сметката од категоријата тековни расходи на сметката 424414 - материјали за одбрана.

На сметката 461 - Купување на земјиште и нематеријални средства, се евидентираат: Купување на земјиште; Надомест за одземен имот; Патенти; Лиценци; Права на експлоатација и авторски права.

На сметката 462 - Купување на градежни објекти, се евидентира: Купување на станбени објекти; Купување на деловни објекти; Купување на магацински простор; Купување на објекти во образованието; Купување на објекти во здравството; и Купување на други градежни објекти.

На сметката 463 - Купување на мебел и канцелариска опрема, се евидентира: Купување на канцелариски мебел; Купување на училишен мебел; Купување на мебел за здравството; Купување на друг мебел; Купување на канцелариска опрема; Купување на информатичка опрема; Купување на клима уреди; Купување на опрема за образованието; Купување на медицинска опрема; Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема; Купување на кујнска опрема; и Купување на друга опрема.

На сметката 464 - Купување на моторни возила, се евидентира: Купување на моторни возила; Купување на автомобили; Купување на камиони; Купување на специјални возила; Купување на пловни објекти; и Купување на други моторни возила.

На сметката 465 - Физибилити студии, подготовка на проекти и дизајн, се евидентира: Физибилити студии; Изработка на проекти; и Дизајн.

На сметката 466 - Машинска опрема, се евидентира: Опрема за парно греење; Опрема за климатизација; Опрема за електрификација на села; Опрема за подземен катастар; геодетска опрема; Земјоделска механизација; Градежна механизација; и Друга машинска опрема.

На сметката 467 - Изградба, реновирање и унапредување, се евидентира: Изградба на станбени објекти; Изградба на деловни објекти; Изградба на магацински објекти; Изградба на здравствени објекти; Изградба на образовни објекти; Изградба на објекти за детска заштита; Изградба на патишта; Изградба на мостови; Изградба на објекти во правосудството; Изградба на споменици; Изградба на други објекти; Објекти во недо-

волно развиени единици на локална самоуправа; Пошумување; Изградба на пречистителни станици и колектори; Изградба на депонии за отпад; и Друго унапредување.

На сметката 468 - Основно и специјално одржување, се евидентира: Реконструкција на градежни објекти; Реконструкција на опрема; Реконструкција на патишта и патни објекти; Реконструкција на улици; Други реконструкции и реновирања; Други плаќања за основно и специјално одржување.

На сметката 469 - Купување на стокови резерви, се евидентира: Купување на прехранбени производи; Купување на индустриски производи; Купување на лекови и санитарски материјали; и Други стокови резерви.

Член 34

На сметките од групата 47 - Капитални трансфери, се евидентираат: Капитални трансфери до владини институции; Капитални трансфери до други нивоа на власт; Капитални трансфери на поединци и непрофитни организации и Капитални трансфери во странство.

На сметката 471 - Капитални трансфери до владини институции, се евидентираат: Геолошки истражувања; Ревитализација на села; Трансфери до Фондот за патишта; Трансфери за инвестиции во земјоделието; Трансфери до образовни институции; Трансфери до здравствени институции; Трансфери за поттикнување на инвестиции; Други капитални трансфери до владини институции; и Програма за заштита на Дојранското Езеро.

На сметката 472 - Капитални трансфери до други нивоа на власт, се евидентираат: Трансфери до недоволно развиените ЕЛС за поттикнување на развојот на неразвиени подрачја; Трансфери до ЕЛС за водоснабдување; Трансфери до ЕЛС за заштита на животната средина; и Други трансфери до ЕЛС.

На сметката 473 - Капитални трансфери на поединци и непрофитни организации, се евидентираат: капиталните трансфери на поединци и непрофитни организации.

На сметката 474 - Капитални трансфери во странство, се евидентираат: Капитални трансфери во странство.

КАТЕГОРИЈА III: ДАВАЊЕ ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦАТА

Член 35

На сметките од групата 48 - Заеми и учество во капитал, се евидентираат: Заеми до други нивоа на државна власт; Заеми и учество во капиталот на нефинансиски јавни претпријатија; Заеми до финансиски институции; Странски заеми и учество во капитал.

На сметката 481 - Домашни заеми и учество во капитал, се евидентираат: Заеми на владини институции на единиците на локалната самоуправа; Заеми на јавни државни претпријатија; Учество во македонски железници; Учество во јавни комунални претпријатија; Учество во претпријатието за гасификација; Учество во стечајни претпријатија; Учество во претпријатија загубари; Други заеми и учество во капитал; Депозит на буџетот во НБРМ, Депозити во странски банки, Наплатени гаранции; Позајмици од буџетот.

На сметката 482 - Странски заеми и учество во капитал, се евидентира: давање на заеми во странство и учество во капиталот во странски банки.

Член 36

На сметките од групата 49 - Отплата на главница, се водат: отплатата на главницата по домашен долг и по надворешен долг и распоредот на расходите.

На сметката 491 - Отплата на главница по домашен долг се води: Отплата на главница по обврзници; Отплата на главница по долгорочни кредити; Краткорочни хартии од вредност; и Отплата на главница по краткорочни кредити.

На сметката 492 - Отплата на главница по надворешен долг се води: Обврзници емитувани на меѓународен пазар; Отплата на главница по долгорочни кредити од ММФ; Отплата на главница по долгорочни кредити од светска банка, Отплата на главница по долгорочни кредити од европска унија; и Отплата на главница по надворешен краткорочен долг.

На сметката 495 - Распоред на расходите, се евидентираат: расходите на крајот на пресметковниот период со задолжување на оваа сметка, а во одобрение на сметката од групите 40 до 48, а со истите износи се задолжува оваа сметка, а во одобрение на сметката 791.

Член 37

КЛАСА 5: СЛОБОДНА

Употребата на класата 5 е слободна во поглед на содржината и во поглед на расчленувањето на група сметки и на синтетички и аналитички сметки.

Член 38

КЛАСА 6: СЛОБОДНА

Употребата на класата 6 е слободна во поглед на содржината и во поглед на расчленувањето на група сметки и на синтетички и аналитички сметки.

Член 39

КЛАСА 7: ПРИХОДИ

На сметките од групите 71 до 78 во класата 7 - Приходи, се искажуваат наплатените приходи согласно одредбите на Законот за буџетите и Законот за извршување на Буџетот.

Член 40

На сметките од групата 71 - Даночни приходи, се евидентираат наплатените приходи од: Данок од доход, добивка и од капитални добивки; Придонеси од плата за социјални фондови; Даноци на имот; Домашни даноци на стоки и услуги; Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки); Други даноци; Даноци на специфични услуги; Такси за користење или дозволи за вршење на дејност; Данок на финансиски трансакции, согласно Правилникот за класификација на приходите.

Член 41

На сметките од групата 72 - Неданочни приходи, се искажуваат наплатените приходи од: Претприемачки приход и приход од имот; Такси и надоместоци; Административни такси и надоместоци; Други Владини услуги; Други неданочни приходи, согласно Правилникот за класификацијата на приходите.

Член 42

На сметките од групата 73 - Капитални приходи, се евидентираат наплатените приходи од: Продажба на капитални средства; Продажба на стоки; Продажба на земјиште и нематеријални вложувања; Капитални трансфери од невладини извори, согласно Правилникот за класификација на приходите.

Член 43

На сметките од групата 74 - Трансфери и донации, се евидентираат наплатените приходи од: Трансфери од други нивоа на власт и Донации од странство, согласно Правилникот за класификација на приходите.

Член 44

На сметките од групата 75 - Домашно задолжување, се евидентираат наплатените приходи од: Краткорочни позајмици во земјата; Благајнички записи; Долгорочни обврзници; Друго домашно задолжување, согласно Правилникот за класификација на приходите.

Член 45

На сметките од групата 76 - Задолжување во странство, се евидентираат наплатените приходи од: Меѓународни развојни агенции; Странски влади; Други задолжувања во странство, согласно Правилникот за класификација на приходите.

Член 46

На сметките од групата 77 - Продажба на хартии од вредност се искажуваат наплатените приходи од продажба на хартии од вредност од јавни претпријатија и од заеднички инвестиции и приватни претпријатија.

Член 47

На сметките од групата 78 - Приходи од отплата на заеми, се евидентираат наплатените приходи од дадени заеми на домашни правни лица, согласно Правилникот за класификација на приходите.

Член 48

Сметката од групата 79 - Разлика на приходите и расходите на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината се задолжува за разликата помеѓу приходите и расходите во корист на сметката 800 - Вишок на приходите односно се одобрува за разликата помеѓу расходите и приходите врз товар на сметката 890 - непокриени расходи.

На крајот на годината, состојбата искажана на сметката од групите 71 до 78 се пренесуваат во корист на сметката 791.

Член 49**КЛАСА 8:****ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**

На сметките од групата 80 - Суфицит (вишок) на приходите, се евидентираат остварениот суфицит (вишок) на приходите и неговиот распоред.

На сметката 800 - Суфицит (вишок) на приходите, на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината се пренесува во полза на оваа сметка, а со задолжение на сметката 790.

На сметката 809 - Распоред на суфицитот (вишокот), се евидентира распоредот на суфицитот (вишокот) во соодветниот пресметковен период со задолжување на износот на суфицитот (вишокот) на сметката 809 - во полза на групата 82 -Распределба на суфицитот (вишокот).

На крајот на годината искажаниот износ на сметката 809 се пренесува на товар на сметката 800.

Член 50

На сметките од групата 82 - Распределба на суфицитот (вишокот), се распоредува суфицитот (вишокот) на приходите на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, со задолжување на сметката 809, во полза на сметката 820 до 825.

На сметката 820 - Дел од суфицитот (вишокот) на приходите за средствата на резервите се евидентира вишокот издвоен за резерва.

На сметката 821 - Дел од суфицитот (вишокот) на приходите за пренос во наредната година, се пренесува дел од суфицитот (вишокот) на приходите од сметката 809 во полза на оваа сметка на крајот на пресметковниот период односно на крајот на годината, а потоа тој дел се пренесува на крајот на годината во полза на сметката 296 со задолжување на оваа сметка.

На сметката 822 - Дел од суфицитот (вишокот) за зголемување на државниот капитал се евидентира остварениот дел од суфицитот (вишокот) за зголемување на државниот капитал, со задолжување на оваа сметка во полза на сметката 900.

На сметката 825 - Дел од суфицитот (вишокот) на приходите за други намени, се искажува износот на распределениот суфицит (вишок) на приходите согласно Законот за Буџетот.

На крајот на пресметковниот период односно на крајот на годината се задолжува сметката 825, а се одобрува сметката 970.

Член 51

На сметките од групата 89 - Непокриени расходи, се искажуваат непокриените расходи и покривање на расходите.

На сметката 890 - Непокриени расходи, се евидентираат непокриените расходи на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, а негативната разлика од сметката 791 се пренесува во задолжение на сметката 890, а во одобрение на сметката 791.

На крајот на годината салдото на оваа сметка се пренесува на товар на сметката 899 - Покривање на расходите.

На сметката 899 - Покривање на расходите, се евидентираат расходите што ќе се покријат на крајот на годината, со одобрување за износот на непокриените расходи врз товар на сметката 095 - Непокриени расходи.

На крајот на годината салдото од ова konto се пренесува во задолжение на сметката, а во одобрение на сметката 890.

Член 52**КЛАСА 9:****ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**

На сметките од групата 90 - Извори на капитални средства, со кои располагаат и управуваат буџетите и фондовите се евидентираат изворите на капиталните средства и другите средства со кои располагаат и управуваат буџетот и фондовите, до моментот на пренесувањето на некои правни субјекти - корисници на средствата од буџетот и фондовите или други правни субјекти.

На сметката 905 - Останат капитал (залихите на материјалите, резервните делови, ситниот инвентар и хартии од вредност), се евидентираат соодветните износи на залихите на материјалите, резервните делови, ситниот инвентар и хартии од вредност.

Состојбата на оваа сметка на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината треба да се слага со соодветната состојба на класата 3.

Член 53

На сметките од групата 92 - Обврски по долгорочни кредити и заеми, се евидентираат обврските по кредитите и заемите чиј рок за враќање е над една година според називите на сметката во оваа група на сметки.

На сметката 920 - Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема домашни лица, се евидентираат долгорочните кредити и заеми со рок на враќање над една година независно во каква форма се добиени тие кредити и заеми. На пример: во стока, материјали, опрема, во пари или за исплата на стасани обврски и нивно намиравање итн.

На сметката 921 - Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема странски лица се евидентираат обврските по долгорочните кредити и заеми со рок на враќање над една година, независно во каква форма се добиени тие кредити и заеми, во натура или парично или пак за отплата на доспеани долгови и заеми во странство итн.

Член 54

На сметките од групата 95 - Извори на средства на резервите, се водат извори на постојаната буџетска резерва и другите извори на резервата.

Буџетската резерва се пресметува на крајот на пресметковниот период и на крајот на годината, согласно одредбите на Законот за Буџет.

Состојбата на сметките во оваа група треба да се слагаат со соодветната состојба на сметката од групата 05.

Член 55

На сметките од групата 96 - Извори на средствата на солидарноста, се евидентира фондот на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди и за другите средства на солидарноста.

Состојбата искажана на сметките од оваа група, треба да се слага со состојбата на паричните средства на сметката од групата 06 - Средства на солидарноста.

Член 56

На сметките од групата 97 - Изворите и обврските на средствата за други намени, се евидентираат изворите на средствата за други намени во согласност со прописите и називите на оваа група како што се фондови за одредена намена или други слични извори.

Состојбата на изворите на средствата на сметката од оваа група треба да се слага со состојбата на средствата од сметките на групата 07.

Член 57

На сметките од групата 99 - Вонбилансна евиденција се искажуваат активните и пасивни сметки на вонбилансната евиденција и тоа:

990 до 994 - Активни сметки на вонбилансната евиденција, и

995 до 999 - Пасивни сметки на вонбилансната евиденција.

Расчленувањето и употребата на сметката од оваа група на сметки е слободно според потребите на буџетот и фондовите.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 58**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на одделните сметки во Контиот план за Буџетот на Републиката, за буџетите на единиците на локалната самоуправа и за буџетите на фондовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/94, 23/96 и 27/98).

Член 59

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2003 година.

Бр. 12-17894/1
26 ноември 2003 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1751.

Врз основа на член 14 став 6 од Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници ("Службен весник на РМ" бр. 61/02 и 98/02), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ
ВО СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИТЕ
КОРИСНИЦИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој правилник се пропишува содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетските корисници.

II. СОДРЖИНА НА ГРУПИТЕ НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ**Член 2****КЛАСА 0:****ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА, ДРУГИ СРЕДСТВА И НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ**

На сметките од групата 00 - Нематеријални средства, се опфаќаат основачките издатоци, издатоците во истражување и развој, патенти, лиценци и концесии, други нематеријални права, нематеријални издатоци во подготовка, авансите за нематеријалните издатоци, вредносно усогласување и акумулирана амортизација на нематеријалните права.

На сметката 000 - Основачки издатоци, се евидентираат издатоците за изработка на проектна и друга документација, за стручно оспособување и усовршување на кадрите, за камати и премии на осигурување, како и други издатоци во врска со основањето на правните лица и организациониот дел на постројките во нејзиниот состав.

На сметката 001 - Издатоци во истражување и развој, се евидентираат издатоците во истражување и развој на техниката и технологијата во науката и практиката чии ефекти може да се очекуваат на подолг период од една година.

На сметката 002 - Патенти, лиценци, концесии и други права, се евидентираат издатоците за патенти, лиценци, концесии и други права, согласно позитивните прописи.

На сметката 003 - Други нематеријални права, се евидентираат вложувањата во туѓи основни средства за време на нивното користење, право на користењето на опрема во лизинг, право за вложување во повеќегодишен закуп, спроведување на комасација и арондација.

На сметката 004 - Нематеријални издатоци во подготовка, се евидентираат: основачките издатоци, издатоците во истражување и развој, патентите, лиценците и концесиите и другите нематеријални права во подготовка.

На сметката 005 - Аванси за нематеријални издатоци, се водат авансите исплатени за нематеријалните издатоци.

На сметката 008 - Вредносно усогласување на нематеријалните средства (ревалоризација), се евидентира вредносното усогласување на нематеријалните средства. Утврденото побарувачко салдо се книги на товар на оваа сметка, а во корист на сметките од групата 91.

На сметката 009 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на нематеријалните средства, се евидентира исправката на вредноста на нематеријалните средства. Во рамките на оваа сметка може да се обезбеди евиденција за пресметаната амортизација ако за оваа намена се обезбедени средства.

Член 3

На сметките од групата 01 - Материјални добра и природни богатства, се опфаќаат: земјишта; шуми; издатоци на природни богатства во подготовка; аванси за природни богатства и вредносно усогласување на природните богатства (ревалоризација).

На сметката 010 - Земјишта, се евидентираат земјиштата од сите видови (изградено, неизградено, ораници, ливади, пасишта итн). Овие земјишта ќе се заведат во деловните книги на корисникот ако за таквите земјишта е регулиран имотно правниот основ.

На сметката 011 - Шуми, се водат сите видови шуми.

На сметката 012 - Издатоци за природни богатства во подготовка, се водат издатоците за земјиштата за нивно уредување, оформување и обликување на бараната цел.

На сметката 015 - Аванси за природни богатства, се евидентираат авансите за природните богатства.

На сметката 018 - Вредносно усогласување на материјалните добра и природните богатства (ревалоризација), се евидентира вредносното усогласување на природните богатства. Утврденото побарувачко салдо се книги на товар на оваа сметка, а во корист на сметките од групата 91.

Член 4

На сметките од групата 02 - Материјални средства, се опфаќаат средствата за работа, градежните објекти, опремата, повеќегодишните насади, основното стадо, како и другите материјални средства за работа.

На сметката 020 - Градежни објекти, се евидентираат сите видови градежни објекти (згради и други градежни објекти), изградени од тврд материјал, метал, дрво, пластика и од друг материјал. Потоа, монтажни објекти, бараки, деловен и магацински простор, патишта, улици и други градежни објекти.

На сметката 021 - Станови и деловни објекти, поради својата специфичност се евидентираат сите видови на станови за живеење, независно од каков материјал се градени. На ова konto потребно е да се евидентираат и сите видови на деловен простор.

На сметката 022 - Опрема, се евидентираат: машините, уредите, постројките, превозните и транспортните средства и средствата за врски, канцелариски и друг намештај, мебел, крупниот инвентар, опремата во образованието, науката, културата, здравството и социјалната заштита и друга опрема што претставува како основно средство во смисла на законските прописи.

На сметката 023 - Повеќегодишни насади, се евидентираат сите видови насади со кои располага корисникот.

На сметката 024 - Основно стадо, се евидентира основното стадо (крупен и ситен добиток) и другото основно стадо со кое располага корисникот.

На сметката 025 - Други материјални средства, се евидентираат книги во библиотеците, споменици на културата, предмети од музејска вредност, предмети од архивски дела и дела на ликовната уметност и други средства за работа.

На сметката 026 - Аванси за материјални средства, се евидентираат исплатените аванси за средствата за работа.

На сметката 028 - Вредносно усогласување на материјалните средства (ревалоризација), се евидентира вредносното усогласување на средствата за работа, а на крајот на годината се сторнира по принципот на црвено сторно, освен за средствата кои се ревалоризираат на подолг период од една година (книгите во библиотеците, музејските и уметничките вредности, архивската граѓа итн.).

На сметката 029 - Акумулирана амортизација (исправката на вредноста) на материјалните средства, се евидентира исправката на вредноста на средствата за работа.

Член 5

На сметките од групата 03 - Материјални средства во подготовка, се евидентираат: материјалните средства во подготовка и вредносното усогласување на средствата во подготовка (ревалоризација).

На сметката 030 - Материјалните средства во подготовка, се евидентираат: инвестиции во тек - градежни објекти; инвестиции во тек - други материјални средства; инвестиции во тек - опрема и инвестиции во тек - друго.

На сметката 038 - Вредносно усогласување на материјалните средства (ревалоризација), се евидентира вредносно усогласување на материјалните средства во подготовка.

Член 6

На сметките од групата 04 - Долгорочни кредити и позајмици дадени во земјата и странство и орочени средства, кредити дадени во земјата и странство, други долгорочни здружени и вложени средства, орочени средства и исправка на вредноста на долгорочно вложените средства.

Како долгорочни вложувања се подразбираат оние вложувања кои се со рок на враќање над една година.

На сметката 040 - Долгорочни кредити и позајмици дадени во земјата, се евидентираат вложувањата - кредитирањата во поврзани и други субјекти, вложувања во хартии од вредност, вложувањата односно побарувања за дадени депозити, кауции и сл.

На сметката 042 - Кредити дадени во странство, се евидентираат евентуално дадените кредити на странски партнери.

На сметката 045 - Други долгорочни вложени и здружени средства, се евидентираат: акции; хартии од вредност и други долгорочни побарувања.

На сметката 046 - Орочени средства, се евидентираат орочените средства во банките и во другите субјекти.

На сметката 049 - Акумулирана амортизација на финансиските вложувања, се води исправката на вредноста на долгорочно финансиските вложувања, во случаите кога дадените кредити, позајмици и други форми на здружување, ќе доспеат за наплата (повраќај), а не ќе можат да се наплатат се врши отпис на таквото побарување.

Член 7

На сметките од групата 08 - Други средства, се опфаќаат другите средства како што се: средства за солидарност, средствата за други намени, вредносното усогласување на другите средства (ревалоризација) и акумулираната амортизација (исправка на вредноста) на другите средства.

Член 8

На сметките од групата 09 - Непокриени расходи и други долгорочни заеми и кредити, се опфаќаат непокриените расходи од поранешни години и непокриените расходи од тековната година.

На сметката 090 - Непокриени расходи од поранешни години, се искажуваат расходите кои не се покриени од поранешните години.

На сметката 092 - Непокриени расходи од тековната година, се искажуваат непокриените расходи за тековната година, утврдени по годишната сметка.

На почетокот во наредната година салдото од оваа сметка се пренесува на сметката 090.

На сметката 095 - Примени долгорочни кредити и заеми се водат примените долгорочни кредити и заеми во земјата и долгорочни кредити и заеми од странство (домашно и странско задолжување).

При добивањето на долгорочниот кредит се задолжува оваа сметка во полза на сметките од групата 75 и 76.

Член 9

КЛАСА 1:

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА

На сметките од групата 10 - Парични средства, се опфаќаат паричните средства во различни форми според називите на сметките, а во согласност со прописите.

На сметката 100 - Сметка, се водат паричните средства на редовната сметка и другите парични средства кои привремено или трајно се пренесени на редовната сметка и други слободни парични средства од други извори.

На сметката 101 - Благајна, се евидентира целокупното благајничко работење преку главната и помошните благајни.

На сметката 102 - Издвоени парични средства, се евидентираат издвоените парични средства на посебна сметка во соодветната банка.

На сметката 103 - Отворени акредитиви, се евидентираат отворените акредитиви за наменски исплати (плати, материјални расходи, исхрана, солидарна помош итн.) односно за намените за кои е отворен соодветниот акредитив.

На сметката 104 - Девизна сметка, се евидентираат сите девизни средства издвоени на посебна девизна сметка во овластена банка за девизи во денарска противвредност и во стварна ефективна на девизните средства.

Евиденцијата на девизите во стварна ефективна се водат одделно по видови на девизи (EUR, USD \$, SFR итн.).

На сметката 105 - Девизни акредитиви, се евидентираат девизните акредитиви преку кои се вршат одредени девизни исплати, кога таквите исплати не се вршат директно од девизната сметка заради продолжен рок на плаќање (2, 3 или повеќе месеци).

На сметката 106 - Девизна благајна, се водат примањата и исплатите на девизни средства.

За примањата и исплатите на девизни средства се води посебен благајнички извештај.

На сметката 108 - Други парични средства, се водат: другите парични средства кои не можат да се искажат на сметките од групата 10, а тоа се: парични средства за други намени и други парични средства.

Член 10

На сметките од групата 11 - Хартии од вредност, се опфаќаат, хартиите од вредност во номинален износ според називите на сметките од оваа група.

На сметката 110 - Чекови, се евидентираат чекови по видови: денарски, девизни и други чекови во номинален износ.

На сметката 111 - Меници, се евидентираат мениците за денарско или девизно плаќање и другите видови меници, во номинален износ.

На сметката 112 - Обврзници, се евидентираат: краткорочни и долгорочни обврзници и други хартии од вредност кои доспеваат до 1 година.

На сметката 113 - Благајнички записи, се евидентираат: благајнички и други записи со рок на доспеаност до 1 година.

На сметката 117 - Други хартии од вредност, се евидентираат: другите хартии од вредност кои не се искажуваат на сметките 111 до 113, а кои доспеваат до 1 година.

На сметката 119 - Вредносно усогласување на хартиите од вредност (исправка на вредноста), се евидентира исправката (отпис) на ненаплативите хартии од вредност после нивната доспеаност за ефектуирање, задолжително се расчленува по основните сметки од оваа група. На оваа сметка се книжат и отписите на побарувањата кои не претставуваат конечно отпишување. Дефинитивното отпишување на побарувањата се книжи директно на оваа сметка.

Член 11

На сметките од групата 12 - Побарувања, се опфаќаат побарувањата (исправка на вредноста) од буџетот и фондовите и побарувањата од купувачите во земјата и странство, како и вредносното усогласување (исправката на вредноста) на побарувањата.

На сметката 120 - Побарувања од буџетот, се водат побарувањата од Буџетот на Република Македонија или буџетите на локалната самоуправа во полза на сметката 741 - Трансфери од други нивоа на власт.

На сметката 121 - Побарувања од фондот се евидентираат побарувањата од фондовите (за здравство и здравствена заштита, ПИОМ, Републичкиот завод за вработување и Фондот за патишта) во полза на сметката 741 - Трансфери од други нивоа на власт.

На сметката 122 - Побарувања од купувачите во земјата, се евидентираат побарувањата по основ на продажба на производи, стоки и услуги, во полза на сметките од групата 72 - неданочни приходи.

На сметката 123 - Побарувања од купувачи во странство, се евидентираат побарувањата од странство по основ на извезени производи, стоки и извршени услуги на купувачи во странство и при тоа се задолжува оваа сметка, а ќе се одобруваат сметките од групата 72 - во класата 7.

На сметката 129 - Вредносно усогласување на побарувањата (исправката на вредноста), се евидентира вредносното усогласување на побарувањата од купувачите кои не се наплатени во законскиот рок и побарувањата кои се доспелни, а не можат да се наплатат, со тоа што по принципот на црвено сторно се намалува соодветниот приход, а се книжи во полза на оваа сметка.

Член 12

На сметките од групата 13 - Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции, се водат побарувањата за дадени аванси за обртни средства и за дадените депозити и кауции.

Член 13

На сметките од групата 14 - Краткорочни финансиски побарувања, се евидентираат побарувањата од заедничко работење, дадени позајмици и кредити во земјата, дадени кредити во странство, вложени средства во банки, вложени средства кај други субјекти и други краткорочни побарувања на име расходи во училишните кујни и ученичките задруги и побарувања од работниците по сите основи со рок за враќање до една година.

Во рамките на оваа група сметки се евидентира вредносното усогласување на краткорочните побарувања (исправката на вредноста), наведени според називите на сметките во оваа група кои не можат да се наплатат, туку се отпишуваат.

Член 14

На сметките од групата 15 - Побарувања од вработените, се евидентираат краткорочните побарувања од работниците и другите краткорочни побарувања според називите на сметките од оваа група на сметки.

Член 15

На сметките од група 16 - Финансиски и пресметковни односи, се евидентираат меѓусебните побарувања во односите со буџетот и фондовите и другите меѓусебни побарувања, како и исправката на вредноста на финансиските и пресметковни односи.

Член 16

На сметките од групата 17 - Побарувања од државата и другите институции, се евидентираат: побарувањата за платен данок на додадена вредност, акцизи и други даноци. Побарувањата за платени даноци и придонеси на исплати по договор за дело и авторско дело. Побарувањата за платен данок од добивка, побарувањата за платени други даноци и придонеси и вредносно усогласување на побарувањата од државата и другите институции.

На сметката 170 - Побарувања за платен данок на додадена вредност и други даноци, се евидентираат: побарувањата за платен данок на додадена вредност по општа и повластена стапка.

На сметката 171 - Побарувања за платени акцизи, се евидентираат: платените акцизи по разни основи.

На сметката 172 - Побарувања за платени царини и царински давачки, се евидентираат: побарувањата за платени царини и други царински давачки.

На сметката 173 - Побарувања за платени даноци и придонеси на исплата по договор за дело и авторско дело, се евидентираат: побарувањата за платени даноци и придонеси на исплатите по договор за дело и авторско дело.

На сметката 174 - Побарувања за платен данок од добивка, се евидентира: пресметаниот и платен данок од добивка и другите даноци и придонеси од добивката.

На сметката 175 - Побарувања за платени други даноци и придонеси, се евидентираат: побарувањата за другите даноци и придонеси кои не можат да се искажат на сметките 170 до 173 од оваа група на сметки.

На сметката 179 - Вредносно усогласување на побарувањата од државата и другите институции (исправката на вредноста), се евидентира: вредносното усогласување на побарувањата од сметките 170 до 175 кои не можат да се ликвидираат во законскиот рок по принципот на црвено сторно со задолжување на сметката 900 - Државен јавен капитал, во полза на оваа сметка.

Член 17

На сметките од групата 19 - Активни временски разграничувања, се евидентираат активните временски разграничувања според називите на сметките и тоа за однапред платените расходи, расходите кои се разграничуваат на повеќе години, пренесениот вишок на приходите од претходната година и други активни временски разграничувања.

На сметката 190 - Однапред платени расходи, се евидентираат оние расходи кои однапред се платени за период најмногу до 12 месеци, како што се: премии за осигурување, расходи на име закупнини, расходи за огрев, гориво, мазиво, расходи за претплата на списанија, весници, книги итн.

На сметката 191 - Расходи разграничени на повеќе години, се евидентираат расходите за инвестиционо одржување на средствата, расходите за повеќегодишен закуп (лизинг) и расходи кои се разграничуваат на подолг период од една година.

На сметката 196 - Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година, на почетокот се задолжува за износот на вишокот на приходите пренесен од претходната година на сметката 296, со одобрение на сметката 741 - пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година.

На сметката 197 - Пренесена транзиторна актива, се евидентира пренесената транзиторна актива на име остварена негативна разлика помеѓу приходите и расходите.

На сметката 198 - Други активни временски разграничувања, се евидентираат: доспеаните, а неисплатени плати, расходите на име надоместоци, стоки и други услуги, тековните трансфери, каматните плаќања, купување на капитални средства и други расходи.

По исплатата на обврските од оваа сметка се задолжува соодветната сметка во класа 4, а во полза на оваа сметка.

Член 18

КЛАСА 2:

ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

На сметките од групата 21 - Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност, се евидентираат обврските за издадени хартии од вредност со рок на втасаност до една година во номинални износи според називите на сметките.

На сметката 210 - Обврски за издадени чекови, се евидентираат чековите со рок на втасаност најдолго до една година.

На сметката 211 - Обврски за издадени меници, се евидентираат обврските по основ на издадените меници одделно за номиналната вредност на меницата и одделно за каматата, како и меници во девизи.

На сметката 212 - Обврски за издадени обврзници, се евидентираат: обврските за издадените краткорочни и други обврзници кои доспеваат до 1 година.

На сметката 213 - Обврски за благајнички записи, се евидентираат: обврските за благајничките и други записи кои доспеваат до 1 година.

На сметката 217 - Обврски за други хартии од вредност, се евидентираат: обврските за другите хартии од вредност кои не можат да се евидентираат на сметките 210 до 213 на оваа група сметки.

Член 19

На сметките од групата 22 - Краткорочни обврски спрема добавувачи, се евидентираат фактурираните и нефактурирани обврски на добавувачите во земјата и странство.

Член 20

На сметките од групата 23 - Примени аванси, депозити и кауции, се евидентираат обврските за примените аванси за обртни средства, обврските за примените депозити и кауциите од правни и физички лица.

Член 21

На сметките од групата 24 - Краткорочни финансиски обврски, се евидентираат обврските според означените сметки со рок на враќање до една година.

На сметката 245 - Други краткорочни финансиски обврски, се евидентираат: другите краткорочни финансиски обврски и наменските средства, донациите и подароците и другите приходи во ученичките кујни, ученичките задруги и сл. Приходите од оваа сметка на крајот на пресметковниот период по покривањето на расходите од групата 145 се пренесуваат во наредната година како транзиторна пасива на сметката 297, а негативните разлики помеѓу приходите и расходите на сметката 145 исто така се пренесуваат во наредната година само како транзиторна актива преку сметката 197 - Пренесена транзиторна актива.

На сметката 246 - Обврски спрема работниците, се евидентираат: обврските спрема работниците за неподигнати плати и надомести на плати, обврски за неисплатен надомест на име боледување, за додаток на деца, теренски додаток, за исхрана и други обврски спрема работниците.

На сметката 247 - Обврски по запирањата на работниците, се евидентираат обврските по основ на судски административни забрани, обврски за синдикална членарина, за местен самопридонес и по други запирања од платите.

Член 22

На сметките од групата 25 - Обврски спрема државата и други институции, се евидентираат: обврските спрема државата и други институции за даноци, придонеси и други давачки според називите на сметките од оваа група.

На сметката 250 - Обврски за данок на додадена вредност, се евидентираат: обврските за данок на додадена вредност по општата и бенефицирана стапка.

На сметката 251 - Обврски за акцизи, се евидентираат: обврските за акцизите.

На сметката 252 - Обврски за царини и царински давачки, се евидентираат: обврските за царините и другите царински давачки.

На сметката 253 - Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело, се евидентираат: обврските на име персонален данок и други даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело.

На сметката 255 - Обврски за други даноци и придонеси, се евидентираат: обврските за другите даноци и придонеси кои не можат да се евидентираат на одделните сметки од оваа група.

Член 23

На сметките од групата 26 - Финансиски и пресметковни односи, се евидентираат меѓусебните обврски во односите со буџетот и фондот кои произлегуваат помеѓу корисниците на буџетот и фондот или другите посебни единици во рамките на буџетот и фондот.

На сметката 263 - Обврски по повраќај во буџетот и фондот од нето вишокот на приходите - добивката по оданочувањето се евидентира обврската која се утврдува за таа намена по годишната сметка на крајот на годината.

Член 24

На сметките од групата 27 - Обврски за даноци и придонеси од добивката, се евидентираат: обврските за даноци и придонеси од добивката со одобрување на соодветните сметки од оваа група, а со задолжување на сметките од групата 81 - Распределба на вишокот на приходите - добивката пред оданочувањето.

Член 25

На сметките од групата 28 - Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените, се евидентираат платите и надоместоците на платите по сите основи и даноците и придонесите од платите и надоместоците од платите.

На сметката 280 - Обврски за плати и надоместоци на плати, се евидентираат обврските за бруто платите и надомести на платите по сите основи. Во одобрение на оваа сметка се книжат бруто платите и надоместоците на платите, а на товар на сметките од групата 40 во класата 4 на основа пресметката (рекапитулацијата) на платите кога истите ќе бидат исплатени, а додека не се исплатат се книжат на товар на сметката 198.

На сметката 281 - Обврски за нето плати, се евидентираат нето платите на вработените така што оваа сметка секогаш се одобрува со пресметката (рекапитулацијата) за нето платите, а се задолжува сметката 280.

На сметката 282 - Надоместоци на нето платите, се евидентираат нето надоместоците на платите по сите основи вклучувајќи го и боледувањето. Оваа сметка се одобрува, а се задолжува сметката 280 со пресметката (рекапитулацијата).

На сметката 283 - Обврски за непосредна заедничка потрошувачка, се евидентираат средства на име регрес за годишен одмор на вработените, надоместок за расходи за погреб, за елементарни непогоди и други надоместоци кои имаат карактер на непосредна заедничка потрошувачка.

На сметката 284 - Даноци од плати и надоместоци, се евидентира персоналниот данок од платите и надоместите на платите со одобрување на оваа сметка, а на товар на сметката 280 по рекапитулацијата за платите.

На сметката 285 - Придонеси од плати и надомести од плати, се евидентираат придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, придонесот за здравство и здравствено осигурување и вработување. Оваа сметка се одобрува по рекапитулацијата за пресметаните придонеси, а се задолжува сметката 280.

На сметката 286 - Други придонеси и даноци од платите, се евидентираат: обврските на име други придонеси и даноци кои не можат да се евидентираат на одделните сметки од оваа група.

Член 26

На сметките од групата 29 - Пасивни временски разграничувања, се водат пресметаните расходи кои го товарат тековниот пресметковен период, а не се фактурирани, како и однапред наплатените или пресметани приходи во тековниот период кои се однесуваат за наредниот пресметковен период, пренесениот дел од вишокот на приходите од претходната година и други пасивни временски разграничувања.

На сметката 290 - Пресметани расходи, се евидентираат оние расходи кои се однесуваат за соодветниот пресметковен период, а не се фактурирани.

На сметката 292 - Однапред наплатени (пресметани) приходи, се водат приходите кои се однапред наплатени или пресметани, а кои се однесуваат за нареден пресметковен период или наредната година. Заради реално распоредување на приходот таквите средства времено се книжат на оваа сметка, место во приходите на класата 7.

На сметката 296 - Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година. На крајот на годината се одобрува за износот на делот од вишокот на приходите заради пренос во наредната година со задолжување на сметката 831 - Дел од вишокот на приходите - добивката за пренос во наредната година.

На сметката 297 - Транзиторна пасива, се евидентира позитивната разлика утврдена помеѓу сметките 145 и 245.

На сметката 298 - Други пасивни временски разграничувања, се евидентираат: фактурираните приходи кои не се наплатени од должниците по видови и извори на приходи. Кога овие приходи ќе бидат наплатени се задолжува оваа сметка, а се одобрува соодветното во сметката во класа 7. Исто така на оваа сметка се водат и други видови временски разграничувања кои не можат да се искажат на сметките 290 до 297.

Член 27

КЛАСА 3:

ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

На сметките од групата сметки 30 - Пресметка на набавката се опфаќаат набавната (фактурна) вредност и расходите на набавката што се засметуваат во набавната вредност на материјалите, резервните делови и ситниот инвентар.

На сметката 309 - Пресметка на набавката се книжи набавната вредност на одделни набавки од соодветните сметки од групите 31, 32, 35 или на класа 4 за материјал или резервни делови што не се складираат.

Користењето на сметките од оваа група не е задолжително.

Член 28

На сметките од групата 31 - Материјали, се опфаќаат материјалите на залиха, отстапувањата од планските вредности и вредносното усогласување на залихите на материјали, според називите на сметките од оваа група.

На сметката 310 - Материјали на залиха, се евидентираат залихите на суровините, материјалите, горивата, мазивата итн. според набавната - реалната или планска вредност. Ако залихите се водат според планска вредност, отстапувањата од планската вредност (разликата во цена) се книжи во полза на сметката 319 -Отстапување од цената на материјалите и стоките.

На сметката 316 - Материјали и стоки во обработка, доработка и манипулација се евидентираат материјалите и стоките на кои им се врши обработка, доработка и манипулација со цел да се прилагодат на намените и потребите на корисникот.

На сметката 317 - Вредносно усогласување на залихите, материјалите (исправката на вредноста) се евидентира усогласувањето на вредноста на застарените материјали и стоки кои не одговараат на нивната намена.

На сметката 319 - Отстапување од цената на материјалите и стоките, се евидентира разликата во цената од материјалите и стоките.

Член 29

На сметките од групата 32 - Резервни делови, се евидентираат набавените делови за вградување, по правило без обработка и доработка, во сопствени производи и за одржување, поправка и реконструкција, како и отстапување од планските вредности и вредносното усогласување на залихата на резервни делови (исправката на вредноста), според називите на сметките од оваа група.

Член 30

На сметките од групата 36 - Ситен инвентар, се евидентира ситниот инвентар на залиха и во употреба во кои спаѓаат и автогумите и повратната амбалажа според називите на сметките од оваа група.

На сметката 360 - Ситен инвентар на залиха се евидентира ситниот инвентар на залиха.

На сметката 362 - Ситен инвентар во употреба се евидентира ситниот инвентар во употреба вклучувајќи ги и автогумите и повратната амбалажа.

На сметката 365 - Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар се евидентира усогласувањето на вредноста на ситниот инвентар и тоа, со отпишување при ставањето на ситниот инвентар во употреба со 100 %.

На сметката 369 - Отстапувањето од цената на ситниот инвентар, се води разликата во цената на ситниот инвентар на залиха и во употреба.

Член 31

КЛАСА 4: РАСХОДИ

КАТЕГОРИЈА I: ТЕКОВНИ РАСХОДИ

Како расходи на товар на соодветните сметки во класа 4 се книжат исплатените расходи.

На сметките од групата 40 - Плати, наемнини и надоместоци, се евидентираат: нето основните плати и надоместоците по сите основи.

На сметката 401 - Нето основни плати и наемнини, се евидентираат: нето платите и наемнините по сите основи, кои ги обезбедува буџетот и фондовите односно кои се исплатуваат од сопствени приходи, согласно одредбите од Законот за буџетите.

Во рамките на оваа сметка се водат сите видови надоместоци. Имено: надомест за академици; надомест за пратеници; надомест за правосуден персонал - паушал; надомест за летечки персонал; други функционални надоместоци; надомест за превоз до и од работното место; надомест за храна; надомест за годишен одмор; надомест за теренски додаток; надомест за одвоен живот; надомест за испратнина при пензионирање; надоместоци од Фондот за ПИО; надоместоци од Фондот за здравство; надоместоци од Заводот за вработување и други надоместоци.

На сметката 402 - Придонеси од плати и персонален данок, се евидентира: придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување (основниот придонес и придонесот за професионално заболување и другите придонеси спрема ФЗО), придонесот за вработување, придонесот за водоснабдување, само оние обврзници кои се должни да го пресметуваат и плаќаат и придонесот за професионално заболување.

Член 32

На сметките од групата 42 - Стоки и други услуги, се евидентираат: патните и дневните расходи, комуналните услуги, расходите за затоплување и расходите за комуникации и транспорт, материјални расходи, расходи за тековно одржување, договорни услуги, други оперативни расходи и резерви.

На сметката 420 - Патни и дневни расходи се евидентираат: хранарината (дневници), патните расходи, сместувањето и споредните расходи во земјата и странство.

На сметката 421 - Комунални услуги, се евидентираат расходите за: струја; вода и канализација; пошта, телефон, телекс и курирски услуги; ѓубретарина; државни врски; комунален придонес (градска рента) и други комунални услуги.

На сметката 422 - Расходи за затоплување, се евидентираат расходите за: дрва; течни горива; јаглен; централно греење; и други расходи за затоплување.

На сметката 423 - Комуникација и транспорт, се евидентираат расходите за: пошта; телефон и телефакс; државни врски; курирски услуги; горива и масла; гуми; резервни делови; регистрација на моторни возила; закупнина на моторни возила; расходи за транспорт на стоки и други расходи за транспорт.

На сметката 424 - Материјали, се евидентираат: канцелариски материјали; списанија, весници и други издавници; ленти, касети и друго за АОП; други административни материјали; копирање, печатење и издавање; униформи; работна облека; обувки; постелнина; прехранбени продукти; пијалаци; други прехранбени продукти; материјали за градобијна заштита; материјали за радиосондажни мерења; материјали за противпожарна заштита; материјали за одбрана; материјали за воена академија; материјали за полиција; други материјали за посебни намени; лекови; вакцини; стоматолошки материјали; ортопедски направи и помагала; санитарски материјал; други медицински материјали; книги и учебници, наставно-образовни помагала; други образовни материјали; средства за одржување на хигиена; ситен инвентар, алат и други материјали за поправка; други материјали.

На сметката 425 - Тековно одржување, се искажуваат расходите за: поправка и сервисирање на леки коли; поправка и сервисирање на товарни возила; поправка и сервисирање на авиони и хеликоптери; поправка и сервисирање на пловни објекти; поправка и сервисирање на специјални возила; поправка на други возила; услуги за чистење; услуги за одржување на зелени површини; услуги за обезбедување на објекти; поправка на мебел; сервисирање на опрема; одржување на градежни објекти; дезинфекција, дезинсекција и дератизација; други услуги за одржување; одржување на софтверска и хардверска опрема; автопати и патишта; мостови; аеродроми; друга инфраструктура и други услуги за поправка и одржување.

На сметката 426 - Договорни услуги, се евидентираат: примарна здравствена заштита; специјалистичко консултативна заштита; болнички услуги; ортопедски справи и помагала; здравствени услуги во странство; други здравствени услуги; канцелариски простор; магацински простор, друг тип на простор; канцелариска опрема; земјоделска опрема; друга опрема; подобрување на земјоделските услуги; ветеринарни услуги; наградни за уништување на штетен дивеч; расходи за фитопатолошка анализа; други земјоделски договорни услуги; услуги за заштита на водите, реките и езерата; студии и проекти за заштита на животната средина; услуги за метеоролошки и хидрометеоролошки набљуду-

вања; услуги за испитување на квалитетот на водите и аерозагаденоста; судски преведувачи; адвокатски услуги; судски вештачења; други правни услуги; семинари и конференции; студиски патувања; обука и преквалификација на вработени; други образовни услуги; расходи за реформа на образованието; провизија за платен промет; банкарска провизија; осигурување на вработени (несреќи, живот); осигурување на недвижности и права; осигурување на моторни возила; други финансиски услуги; осигурување на воздухоплови; преведувачи; независни консултант и експерти; изработка на просторни и урбанистички планови; статистички истражувања; истражувања на архивска граѓа; други стручни услуги; научно-истражувачки проекти; други договорни услуги; членарини во меѓународни организации и членарини во домашни организации.

На сметката 427 - Други оперативни расходи, се евидентираат: државни награди; одликувања; расходи за попис; расходи за изборни активности; плаќање по судски решенија; промотивно - информативни активности во странство; репрезентација; расходи за рушење на објекти; пренесени обврски од претходни години; оперативни расходи на судовите; расходи за меѓународни спортски натпревари; други оперативни расходи; надоместоци на граѓаните во извршување на правата и должностите во одбраната; надоместок за користење на средства и добиток за потребите на одбраната и останати оперативни расходи кои не можат да се искажат на останатите конта од групата 42.

На сметката 428 - Резерви, се евидентираат: постојана резерва (непредвидливи расходи); тековна резерва (разновидни расходи).

Член 33

На сметките од групата 44 - Тековни трансфери и субвенции, се евидентираат: трансфери до други нивоа на власт, трансфери до непрофитни организации, трансфери до домаќинства и физички лица и трансфери во странство.

На сметката 441 - Трансфери до други нивоа на власт, се евидентираат: трансфери до единиците на локална самоуправа; трансфери до месни заедници; трансфери по основ на структурни реформи; трансфери по основ на Законот за 25-те загубари; трансфери по основ на реформа на јавната администрација; други трансфери до Заводот за вработување; систематски прегледи на деца, ученици и студенти; организирање и унапредување на крводарителството; превентивна здравствена заштита; задолжителна имунизација на населението; испитување и сузбивање на бруцелозата кај луѓето; превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај луѓето; заштита на населението од сида; здравствена заштита на мајки и деца; здравствена заштита на лица со душевни растројства и болести на зависности; трансфери за лекување на болни кои не се осигурени по ниту еден основ (член 17); здравствена заштита на странци; трансфери на болни кои се третираат со дијализа за набавка на лекови за трансплантација, за набавка на цитостатици, инсулин и хормони за раст; други трансфери до Фондот за здравство; трансфери до Фондот за ПИОМ утврдени со закон; трансфери за заостанати пензии (8%); трансфери за невработени евидентирани во Заводот за вработување; трансфери до ПИОМ по основ на структурни реформи; трансфери до ПИОМ по основ на Законот за 25-те загубари; трансфери до ПИОМ по основ на реформи на јавната администрација; други трансфери до ПИОМ; ученички стандард; и студентски стандард.

На сметката 442 - Трансфери до непрофитни организации, се евидентираат: трансфери до хуманитарни организации; трансфери до организации за сместување на стари лица и хендикепирани деца; трансфери до здруженија на граѓани; трансфери до спортски клубови; трансфери до политички партии; трансфери до МОК; трансфери за технолошки развој; трансфери за техничка култура; трансфери до Комисијата за односи со верските заедници; и други непрофитни организации.

На сметката 443 - Трансфери до домаќинства и физички лица, се евидентираат: плаќање до пензионери од ПИОМ; плаќање до инвалидите од ПИОМ; други исплати од ПИОМ; надомест за боледување; надомест за патни трошоци; надомест за породилно отсуство; други надоместоци за здравство; надомест за невработените; надомест по основ на структурни реформи; надомест по основ на Законот за 25-те загубари; надомест по основ на реформа за јавната администрација; надомест за преквалификација; надомест за вработување на хендикепирани лица; други исплати од Заводот за вработување; придонес за ПИО за невработените; придонес за ПИО по основ на структурни реформи; придонес за ПИО по основ на Законот за 25-те загубари; придонес за ПИО по основ на реформа на јавната администрација; придонес за здравство за невработените; придонес за здравство по основ на структурни реформи; придонес за здравство по основ на Законот за 25-те загубари; придонес за здравство по основ на реформа на јавната администрација; детски додаток; субвенции за стари лица; субвенции за хендикепирани деца; плаќања за социјално загрозувани семејства; надоместоци за воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите и самобитноста на Македонија; надоместоци за семејства чиј хранител е на отслужување на воениот рок; трансфери за неоправдано осудени лица; надомест за цивилни инвалиди од војната; повратници од источно-европските земји; надоместоци за посмртнини; помош за бегалци; помош за бегалци од други држави; други социјални трансфери; трансфери до студенти; трансфери за студентски стандард; трансфери до ученици; трансфери за ученички стандард; трансфери за поддршка на млади таленти; други трансфери за ученици и студенти; издавачка дејност; библиотекарска дејност; филмска дејност; сценско-уметничка дејност; заштита на споменици на културата; ликовна и музејска дејност; културно-уметнички манифестации; други трансфери од областа на културата; трансфери до организациите за цивилна заштита; трансфери за национални резервати; трансфери до берзата за земјоделски производи; трансфери до научно-истражувачките институции; мерки за намалување на сиромаштијата; надомест за осудени лица; други неспомнати трансфери; програма за здравствена заштита на растенијата; програма за здравствена заштита на животните; јавни комунални претпријатија; технолошки вишок и преквалификација; издавачи на весници и списанија; трансфери до јавни гласила на локално ниво; трансфери до Македонската информативна агенција; трансфери за одделни праоемисии во странство; структурни промени; поттикнување на нови вработувања; поддршка на мали и средни претпријатија; санација на банки; девизни штедни влогови; трансфери за туристичка пропаганда; субвенции за други цели; други трансфери по основ на субвенции; и недефинирани мерки.

На сметката 444 - Трансфери во странство, се евидентираат: трансферите кои се даваат во странство.

Член 34

На сметките од групата 45 - Каматни плаќања, се евидентираат каматите по домашни кредити и каматите по странски кредити.

На сметката 451 - Камати по домашен долг, се евидентираат: камати по краткорочни позајмици; каматни плаќања по домашни обврзници и кредити; камати по домашни обврзници; камати по домашни кредити; камати по задоцнето рефундирање на данок на додадена вредност.

На сметката 452 - Камати по надворешен долг, се евидентираат: каматни плаќања кон меѓународен монетарен фонд; каматни плаќања кон Светска банка; каматни плаќања кон Европска унија; каматни плаќања кон други мултилатерални кредитори; каматни плаќања кон Париски клуб на кредитори; каматни плаќања кон Лондонски клуб на кредитори; каматни плаќања кон други билатерални кредитори.

Член 35

КАТЕГОРИЈА II: КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

На сметките од групата 46 - Купување на капитални средства, се евидентираат расходите за: купување на земјишта и нематеријални средства; купување на градежни објекти; мебел и канцелариска опрема; купување на моторни возила; физибилити студии, припрема на проекти и дизајн; постројки, опрема и машинерија; изградба, реновирање и унапредување; и основно и специјално одржување (инвестиционо одржување).

На сметката 461 - Купување на земјиште и нематеријални средства, се евидентираат: купување на земјиште; надомест за одземен имот; патенти, лиценци, права на експлоатација и авторски права.

На сметката 462 - Купување на градежни објекти, се евидентираат: купување на станбени објекти; купување на деловни објекти; купување на магацински простор; купување на објекти во образованието; купување на објекти во здравството; купување на други градежни објекти.

На сметката 463 - Купување на мебел и канцелариска опрема, се евидентира: купување на канцелариски мебел; купување на училишен мебел; купување на мебел за здравството; купување на друг мебел; купување на канцелариска опрема; купување на информатичка опрема; купување на клима уреди; купување на опрема за образованието; купување на медицинска опрема; купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема; купување на кујнска опрема; и купување на друга опрема.

На сметката 464 - Купување на моторни возила, се евидентираат: купување на моторни возила; купување на автомобили; купување на камioni; купување на специјални возила; купување на пловни објекти; купување на други моторни возила.

На сметката 465 - Физибилити студии, подготовка на проекти и дизајн, се евидентираат: физибилити студии; изработка на проекти; и дизајн.

На сметката 466 - Машинска опрема, се евидентира: опрема за парно греење; опрема за климатизација; опрема за електрификација на села; опрема за подземен катастар; геодетска опрема; земјоделска механизација; градежна механизација и друга машинска опрема.

На сметката 467 - Изградба, реновирање и унапредување, се евидентира: изградба на станбени објекти; изградба на деловни објекти; изградба на магацински објекти; изградба на здравствени објекти; изградба на образовни објекти; изградба на објекти за детска заштита; изградба на патишта; изградба на мостови; изградба на објекти во правосудството; изградба на споменици; изградба на други објекти; објекти во недоволно развиени единици на локална самоуправа; пошумување; изградба на пречистителни станици и колектори; изградба на депонии за отпад; и друго унапредување.

На сметката 468 - Основно и специјално одржување, се евидентира: реконструкција на градежни објекти; реконструкција на опрема; реконструкција на патишта и патни објекти; реконструкција на улици; други реконструкции и реновирања; и други плаќања за основно и специјално одржување.

На сметката 469 - Купување на стокковни резерви, се евидентираат: купување на прехранбени производи; купување на индустриски производи; купување на лекови и санитарски материјали и други стоккови резерви.

Член 36

На сметките од групата 47 - Капитални трансфери, се евидентираат: капитални трансфери до владини институции, капитални трансфери до други нивоа на власт, капитални трансфери на поединци и непрофитни организации и капитални трансфери во странство.

На сметката 471 - Капитални трансфери до владини институции, се евидентираат: геолошки истражувања; ревитализација на села; трансфери до Фондот за патишта; трансфери за инвестиции во земјоделието; транс-

фери до образовни институции; трансфери до здравствени институции; трансфери за поттикнување на инвестиции; други капитални трансфери до владини институции; и програма за заштита на Дојранското Езеро.

На сметката 472 - Капитални трансфери до други нивоа на власт, се евидентираат: трансфери до недоволно развиените ЕЛС за поттикнување на развојот на неразвиени подрачја; трансфери до ЕЛС за водоснабдување; трансфери до ЕЛС за заштита на животната средина; и други трансфери до ЕЛС.

На сметката 473 - Капитални трансфери на поединци и непрофитни организации, се евидентираат: капиталните трансфери на поединци и непрофитни организации.

На сметката 474 - Капитални трансфери во странство, се евидентираат: капитални трансфери во странство.

Член 37

КАТЕГОРИЈА III: ДАВАЊЕ ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦАТА

На сметките од групата 48 - Заеми и учество во капитал, се евидентираат: заеми до други нивоа на државна власт; заеми и учество во капиталот на нефинансиски јавни претпријатија; заеми до финансиски институции; и странски заеми и учество во капитал.

На сметката 481 - Домашни заеми и учество во капитал, се евидентираат: заеми на владини институции на единиците на локалната самоуправа; заеми на јавни државни претпријатија; учество во македонски железници; учество во јавни комунални претпријатија; учество во претпријатието за гасификација; учество во стечајни претпријатија; учество во претпријатија загубари; други заеми и учество во капитал; депозит на буџетот во НБРМ, депозити во странски банки, наплатени гаранции; и позајмици од буџетот.

На сметката 482 - Странски заеми и учество во капитал, се евидентираат: давање на заеми во странство и учество во капиталот во странски банки.

Член 38

На сметките од групата 49 - Отплата на главница, се водат: отплатата на главницата по домашен долг и по надворешен долг и распоред на расходите.

На сметката 491 - Отплата на главница по домашен долг, се води: отплата на главница по обврзници; отплата на главница по долгорочни кредити; краткорочни хартии од вредност; отплата на главница по краткорочни кредити.

На сметката 492 - Отплата на главница по надворешен долг, се води: обврзници емитувани на меѓународен пазар; отплата на главница по долгорочни кредити од ММФ; отплата на главница по долгорочни кредити од светска банка, отплата на главница по долгорочни кредити од Европска унија; отплата на главница по надворешен краткорочен долг.

На сметката 495 - Распоред на расходите, се евидентираат расходите кои се пренесуваат во задолжение на оваа сметка, а во одобрение на сметките од групите 40 до 49, а потоа салдото се пренесува во задолжение на сметката 790.

Член 39

КЛАСА 5: СЛОБОДНА

Употребата на класата 5 е слободна во поглед на содржината и во поглед на расчленувањето на група сметки и на синтетички и аналитички сметки.

Член 40

КЛАСА 6:

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ

На сметките од групата 60 - Производство, се евидентира вредноста на производството, недовршеното производство, полупроизводите и деловите, како и неавршените услуги во цената на чинењето.

На сметката 600 - Производство, се евидентира производство во тек и полупроизводи и делови, недовршени производи и услуги во производство во тек.

На сметката 606 - Производство во обработка, доработка и манипулација, се евидентира производството, полупроизводите и деловите на кои им се врши обработка, доработка и манипулација со цел да се добие нов финален производ.

На сметката 607 - Вредносно усогласување на производството, се водат законските и други усогласувања на застарените производи, полупроизводи и делови и другите исправки на вредноста на некурентните залихи.

На сметката 609 - Отстапување од цената на производство, се води разликата во цената на производство, полупроизводите и деловите како и услугите.

Член 41

На сметките од групата 63 - Готови производи, се евидентираат вредноста на производите според називите на сметките од оваа група.

На сметката 633 - Вкalkулиран данок на додадена вредност, се евидентира: данокот на додадена вредност во вредноста на залихите на производите во продавниците, ако продажните цени се формираат со данок на додадена вредност. На товар на оваа сметка, а во корист на сметката 250 - Обврски за данок на додадена вредност, се книжи данокот на додадена вредност кој е содржан во цената на продадените производи од продавницата.

Член 42

На сметките од групата 65 - Пресметка на набавката на стоки, се евидентира вредноста на набавените стоки по елементите на набавната вредност.

На сметката 650 - Вредност на стоките по пресметка на добавувачите, се евидентира според набавната (фактурна) вредност од добавувачите.

На сметката 651 - Зависни расходи за набавката на стоки, се евидентираат зависните расходи кои посебно се пресметуваат од фактурната вредност на стоките заради формирање на цената на стоките.

На сметката 652 - Царини и други увозни давачки за стоките, се евидентираат сите царински и други увозни давачки кои се однесуваат на увезените стоки од странство.

На сметката 653 - Данок на додадена вредност, се евидентираат износите на данокот на додадена вредност на производи и услуги и другите давачки кои се пресметуваат во вредноста на залихите на стоки во продавница, ако продажните цени се формираат со данок на додадена вредност. На товар на оваа сметка, а во корист на сметката 250 - Обврски за данок на додадена вредност, се книжи данокот на додадена вредност кој е содржан во цената на продадените производи од продавницата, како и пренесениот пресметан данок на додадена вредност од претходниот учесник во прометот.

Член 43

На сметките од групата 66 - Стока, се евидентира трговската и друга стока на залиха, во магацин, продавница, вкalkулираниот данок и другите давачки на стоката во продавница, стоките во обработка, доработка и манипулација, исправка на вредноста на стоките и разликата во цената на стоките.

Член 44

КЛАСА 7: ПРИХОДИ

На сметките од групата 72 - Неданочни приходи се искажуваат: претприемачките приходи и приходи од имот, такси и надоместоци, административни такси и надоместоци, други владини услуги и други неданочни приходи.

На сметката 723 - Административни такси и надоместоци, се евидентираат: наплатените приходи од такси во образованието, како што се: такси за диплома и сертификат; такси за запишување; такси за испити; та-

кси лабораториски; други образовни такси. Потоа, приходи од помошни активности во образованието. Имено, целодневна и претшколска грижа; средства за екскурзии; школарини за недипломски курсеви и семинари; станарини во ученички и студентски домови; такси за учество во студентски клубови; надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции; други помошни активности во образованието. Од продажба на производи, како што се: регистарски таблички за превозни средства; книги и други материјали за образование; хемиски материјали; лабораториски материјали; медицински материјали; лекови и вакцини; канцелариски материјали; продажба на печати и административни марки; приходи од продажба на производи и стоки; приходи од продажба на други производи. Приходи од услуги за цивилна воздушна пловидба, и тоа: приходи остварени од надоместок за слетување -лендинг; приходи од терминални услуги - АТЦ; приходи од дадени услуги за прелет; приходи од преглед на пловидбеност на воздухоплов; приходи од полагање на испити за лиценци и овластување на воздухопловен персонал; приходи од осветлување на полетнослетната патека; други воздухопловни услуги. Приходи од влезници и членарини, како што се: членарини во институции од областа на културата; приходи од билети за културни манифестации; Членарини во спортски клубови и спортски организации; приходи од билети за спортски приредби; други такси за приеми и членарини. Угостителски услуги: кафитерии и ресторани; репрезентативни услуги; други прехранбени услуги. Услуги за копирање и публикации, односно: публикување; печатење; други такси за копирање и публикување. Услуги од сместување, и тоа: хотелски соби; издавање на станови и станбени објекти; издавање на рекреативни објекти; други услуги од сместување. Здравствени услуги, како што се: приходи од амбулантски здравствени услуги; приходи од болнички услуги; приходи од сертификат од лекови; приходи од сертификат на отрови; приходи од доделување звање примариус; приходи остварени од комисија за утврдување на услови по однос на простор, опрема и кадар за основање на здравствени организации за самостојно вршење на здравствена дејност со личен труд; приходи остварени од посебна комисија за утврдување на здравствена способност на кандидатите за возачи; приходи остварени од инспекторски надзор во постапки поведени по барање на странката; други приходи од здравствени услуги. И приходи од закупнина, и тоа: закупнина од објекти; закупнина од машини; закупнина од опрема.

На сметката 724 - Други Владини услуги, се евидентираат: наплатени приходи од други владини услуги како што се: приходи од земјоделски услуги; надомест за изработка на просторни и урбанистички планови; приходи од архивски услуги; приходи од услуги на Заводот за стандардизација; приходи од услуги од метеорологијата; приходи од катастарски услуги; приходи од геодетски услуги; приходи од противпожарни услуги; приходи од возачки дозволи; приходи од владини инспекции; приходи од хидролошки мерки; приходи од пасошки услуги; приходи од регистрација на даночен обврзник; приходи од услуги за сместување; приходи од тендери (јавни нарачки); приходи од меѓународна заштита на жигови; приходи од здравствена заштита на животни; приходи од задолжителна контрола на растенија; приходи од прогноза на време; приходи од превоз со авион и моторни возила; приходи од странски центар за генетски истражувања; надомест на расходи за судска и прекршочна постапка; приходи од игри на среќа од неподигнати стокови и парични добивки; приходи од регистрација на возила за СПИ; посебни давачки за игри на среќа и забавни игри од 15%; приходи од услуги за следење на состојбите на загаденоста на животната средина; надомест за технички преглед на радио станици; надомест за користење на радиофреквенции; годишен надомест за користење на доделени броеви, серии на броеви, имиња и адреси за телекомуникациски мрежи; надомест од концесија на даватели на

јавни телекомуникациски услуги пренос на податоци; Надзор над радиокомуникациски системи; надзор над кабелски мрежи за дистрибуција на радио и ТВ програми; технички преглед над кабелски мрежи за дистрибуција на радио и ТВ програма; други владини услуги.

На сметката 725 - Други неданочни приходи, се евидентираат: наплатени други неданочни приходи, како што се: донации од приватни компании; донации од физички лица; придонес на средства за солидарност од добивка од правни лица; придонес од плати за средства на солидарност од правни лица; придонес на средства за солидарност од лица кои вршат самостојна дејност; други средства за солидарност; приходи на месните заедници, местен самопридонес и други приходи на месните заедници; приходи по основ на отпис на обврски; приходи по основ на вишоци; приходи од наплатени пенали, награди и слично; приходи од наплатени отпишани побарувања; приходи од осигурување на имот; приходи од одземени средства по посебни прописи; одземени приходи остварени по основ на разлика во цената по решенија од надлежните органи; придонес од доход за водостопанство; приходи за водостопанство од физички лица; други приходи за водостопанство; други приходи на Фондот за патишта; надомест од сопственици на моторни и запрежни возила; приходи на органите на управата; камата за ненавремено платени обврски спрема државата за кои не се предвидени посебни уплатни сметки; останати неданочни приходи (понатамошна аналитика по своја потреба), и други неданочни приходи кои не можат да се искажат на сметките од групата 72.

Член 45

На сметките од групата 73 - Капитални приходи, се евидентираат: наплатените приходи од продажба на капитални средства, продажба на стоки, продажба на земјиште и нематеријални вложувања, како и капитални трансфери од невладини извори.

На сметката 731 - Продажба на капитални средства, се искажуваат наплатените приходи од: приходи од продажба на станбени објекти; приходи од продажба на деловни објекти; приходи од продажба на транспортна опрема; приходи од продажба на машинска опрема; продажба на мебел и друга опрема.

На сметката 732 - Продажба на стоки, се евидентираат: наплатените приходи од продажба на стоки, како што се: продажба на стоки од стокови резерви.

На сметката 733 - Продажба на земјиште и нематеријални вложувања, се евидентираат наплатените: приходи од промет на недвижности на Републиката и надоместок за стекнување на права за користење на градежно земјиште; приходи од продажба на правата на минерали; приходи од продажба на авторски права, патенти и заштитни трговски знаци; приходи од концесии.

На сметката 734 - Капитални трансфери од невладини извори, се евидентираат: наплатените приходи од резиденти во земјава и странство.

Член 46

На сметките од групата 74 - Трансфери и донации, се евидентираат: наплатените приходи на име трансфери од други нивоа на власт.

На сметката 741 - Трансфери од други нивоа на власт, се евидентираат: тековни трансфери од други нивоа на власт; трансфери од Буџетот на РМ; приходи од буџетите на фондовите; пренесен вишок на приходи од претходната година. Потоа, останати капитални трансфери од други нивоа на власт.

Во рамките на оваа сметка можат да се искажат и останатите видови на приходи кои не можат да се искажат на сметките од класата 7, а се предвидени со Правилникот за класификацијата на приходите.

Член 47

На сметките од групата 75 - Домашно задолжување, се евидентираат наплатените приходи од: краткорочни позајмици во земјата; благајнички записи; долгорочни обврзници; друго домашно задолжување, согласно Правилникот за класификација на приходите.

Член 48

На сметките од групата 76 - Задолжување во странство, се евидентираат наплатените приходи од меѓународни развојни агенции; странски влади; други задолжувања во странство, согласно Правилникот за класификација на приходите.

Член 49

На сметките од групата 77 - Продажба на хартии од вредност се искажуваат наплатените приходи од продажба на хартии од вредност од јавни претпријатија и од заеднички инвестиции и приватни претпријатија.

Член 50

На сметките од групата 78 - Приходи од отплата на заеми, се евидентираат наплатените приходи од дадени заеми на домашни правни лица, согласно Правилникот за класификација на приходите.

Член 51

На сметките од групата 79 - Разлика на приходите и расходите се опфаќа разликата помеѓу приходите и расходите во пресметковниот период.

На сметката 791 - Разлика на приходите и расходите, се евидентира разликата помеѓу приходите и расходите на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, со задолжување за разликата помеѓу приходите и расходите во корист на сметката 800 - Вишок на приходите, односно со одобрување на разликата помеѓу расходите и приходите врз товар на сметката 890 - Загуба од деловната година.

На крајот на годината состојбата искажана на сметките од групите 70 и 78 се пренесуваат во одобрение на сметката 791.

Член 52**КЛАСА 8:****РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО**

На сметките од групата 80 - Остварен вишок на приходи - Добивка пред оданочувањето, се евидентира вишокот на приходите и распоредот на вишокот на приходите.

Сметката 800 - Остварен вишок на приходи - Добивка пред оданочувањето, се одобрува, односно се задолжува за разликата меѓу приходите и расходите во пресметковниот период.

На сметката 809 - Распоред на вишокот на приходите пред оданочувањето, се задолжува оваа сметка со остварениот вишок на приходите пред оданочувањето, а се одобруваат соодветните сметки од групата 81 (811, 812 и 813) и сметката 821.

Член 53

На сметките од групата 81 - Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходите - добивка пред оданочувањето, се опфаќа данокот и придонесите од вишокот на приходите - добивката како и другите давачки од вишокот на приходите - добивката.

На сметката 811 - Данок од вишокот на приходите - добивка, се евидентира добивката во текот на пресметковниот период, согласно одредбите на Законот за данок од добивка.

На сметката 812 - Придонеси од вишокот на приходите - добивката, се евидентираат и утврдуваат придонесите на крајот на пресметковниот период во согласност со законските прописи.

На сметката 813 - Други давачки од вишокот на приходите - добивката, се евидентираат другите давачки од вишокот на приходите согласно на позитивните законски прописи.

Доколку износот на вишокот на приходите, добивката не е доволен да се прикријат даноците и придонесите и другите давачки од добивката, недоволниот износ се книжи на товар на сметката 890 - Непокриени расходи од деловната година.

Член 54

На сметките од групата 82 - Нето вишок на приходите - Добивка по оданочувањето, се опфаќа нето вишокот на приходите и распоред на истиот.

На сметката 821 - Нето вишок на приходи - добивка по оданочувањето, се евидентира нето вишокот на приходите, со задолжување на сметката 829 на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината.

Член 55

На сметките од групата 83 - Распоредување на нето вишокот на приходите - добивката, се книжат распоредените износи за намените според називите на сметката од оваа група на сметки, на товар на сметката 829 - Распоред на нето вишокот на приходите - добивката по оданочувањето.

Потоа, распоредениот дел од вишокот на приходите - добивката од оваа група на сметки (83) се пренесува на соодветните сметки во класата 2 и со задолжување на сметките од оваа група и тоа:

На товар на сметката 831 - Дел од вишокот на приходите - добивката за покривање на загубата од претходни години, се книжи распоредениот дел од добивката за покривање на загуби од минати години, а во одобрение на сметката 090.

На товар на сметката 832 - Дел од вишокот на приходите - добивката за повраќај во буџетот односно фондот, се книжи распоредениот дел од вишокот на приходите - добивката за повраќај во буџетот односно фондот, а во одобрение на сметката 266.

На товар на сметката 833 - Дел од вишокот на приходите - добивката за пренос во наредната година, се книжи распоредениот дел од вишокот на приходите - добивката за пренос во наредната година во одобрение на сметката 296.

Член 56

На сметките од групата 89 - Непокриени расходи, се евидентираат книжењата според називите на сметките од оваа група.

На сметката 890 - Непокриени расходи, се пренесува износот од вишокот на расходите кои не можат да се покријат од приходите во полза на сметката 790.

На сметката 899 - Покриени расходи, се евидентира покривањето на расходите на крајот на годината, со одобрување за износот на непокриените расходи врз товар на сметките 950 - Резервен фонд, или 092.

Член 57**КЛАСА 9:****ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**

На сметките од групата 90 - Извори на капитални средства, се искажува Деловниот - јавен капитал и останат капитал на залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност.

На сметката 900 - Државен - јавен капитал, се евидентираат изворите на средствата во капиталниот фонд.

На сметката 901 - Останат капитал (залихите на материјал, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност), се водат залихите на материјалите, резервните делови, ситниот инвентар и хартии од вредност.

Состојбата на оваа сметка на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината треба да се слага со соодветната состојба на класа 3.

Член 58

На групата 91 и сметката 910 - Ревалоризациона резерва се искажува ефектот од ревалоризациона резерва по извршената ревалоризација на средствата по годишната сметка или по други основи. Салдото на крајот на годината од оваа сметка се пренесува во корист на сметката 900.

Член 59

На сметките од групата 92 - Долгорочни обврски, се евидентираат долгорочните обврски по долгорочни кредити, вложувањата од странски лица, кредити од банки во земјата и странство, обврски за примени депозити и кауции и други долгорочни обврски. И сите долгорочни обврски ќе се книжат во полза или на товар на соодветните сметки од оваа група до колку нивниот рок за повраќај е над една година.

Член 60

На сметките од групата 98 - Извори на други средства, се евидентираат изворите на средствата на солидарност и извори на средствата за други намени во согласност со прописите.

Член 61

На сметките од групата 99 - Вонбилансна евиденција, се искажуваат активните и пасивни сметки на вонбилансната евиденција и тоа: 990-994 - Активни сметки на вонбилансната евиденција, и 995 до 999 - Пасивни сметки за вонбилансната евиденција.

Расчленувањето и употребата на сметките од оваа група на сметки е слободно, според потребите на корисниците на средствата од буџетот и фондовите.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 62

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за содржината на одделните сметки во Сметковниот план за корисниците на средствата од буџетите и фондовите ("Службен весник на РМ" бр. 23/94, 23/96 и 27/98).

Член 63

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2003 година.

Бр. 12-17895/1 Министер за финансии,
26 ноември 2003 година м-р **Никола Поповски**, с.р.
Скопје

1752.

Врз основа на член 14 став 6 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници ("Службен весник на РМ" бр. 61/02 и 98/02), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува Сметковниот план за буџетите и Сметковниот план за буџетските корисници, кои сметководството го водат согласно Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници.

Сметковните планови од став 1 на овој член се составен дел на овој правилник.

Член 2

Состојбата и движењата на средствата, обврските, изворите на средствата, приходите и другите приливи, расходите и другите одливи, и утврдувањето и распоредувањето на резултатот од работењето, се евидентираат на синтетички (трицифрени) сметки во Сметковниот план.

Прописаните синтетички (трицифрени) сметки се расчленуваат на аналитички сметки согласно со класификацијата на приходите и класификацијата на расходите.

Член 3

Субјектите од член 1, став 1 на овој правилник го усогласуваат водењето на деловните книги со одредбите на овој правилник, најдоцна до 31 декември 2003 година.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2003 година.

Број 12-17893/1 Министер за финансии,
26 ноември 2003 година м-р **Никола Поповски**, с.р.
Скопје

СМЕТКОВЕН ПЛАН ЗА БУЏЕТИТЕ

К ЛАСА:0

КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГААТ И УПРАВУВААТ БУЏЕТИТЕ, ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА И СОЛИДАРНОСТА И СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ И НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ

00 - КАПИТАЛНИ (МАТЕРИЈАЛНИ) СРЕДСТВА

- 000 - Градежни објекти
- 001 - Опрема
- 002 - Повеќегодишни насади
- 003 - Основно стадо
- 004 - Други материјални средства
- 005 - Аванси за капитални средства
- 006 - Вредносно усогласување на капиталните средства (ревалоризација)
- 007 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на градежните објекти
- 008 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на опремата
- 009 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на другите средства

01 - ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

- 010 - Земјишта
- 011 - Шуми
- 012 - Вредносно усогласување на природните богатства (ревалоризација)

02 - ДРУГИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖУВАЊА

- 020 - Други капитални вложувања
- 021 - Вредносно усогласување на другите капитални вложувања (ревалоризација)

03 - МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА

- 030 - Инвестиции во тек - градежни објекти
- 031 - Инвестиции во тек - опрема
- 032 - Инвестиции во тек - друго
- 035 - Вредносно усогласување на материјалните средства во подготовка (ревалоризација)

04 - ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

- 040 - Долгорочни депозити
- 045 - Здружени станови, станбени згради и деловен простор во јавното претпријатие за управување со становите и станбените згради и деловен простор
- 048 - Други долгорочни пласмани

05 - СРЕДСТВА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА

- 050 - Парични средства на постојаната резерва
- 055 - Пласмани на постојаната резерва
- 058 - Други побарувања од средствата на постојаната резерва

06 - СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА

- 060 - Парични средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди
- 061 - Пласмани на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди
- 065 - Други побарувања од средствата на солидарноста

07 - СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ

- 070 - Парични средства за други намени
- 075 - Пласмани на средства за други намени
- 078 - Други побарувања од средствата за други намени

09 - ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ И ДЕФИЦИТ НА БУЏЕТОТ

090 - Долгорочни кредити и заеми за потребите на буџетот на државата и фондовите

095 - Дефицит (загуба) на буџетите и фондовите

097 - Покритие на дефицитот (загубата) на буџетите и фондовите

КЛАСА:1**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА****10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

100 - Сметка

101 - Благајна

102 - Отворени акредитиви

103 - Девизна сметка

104 - Издвоени парични средства

105 - Депозити

106 - Преодна сметка

108 - Други парични средства

11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

110 - Чекови

111 - Меници

112 - Други хартии од вредност

115 - Вредносно усогласување на хартиите од вредност

12 - ПОБАРУВАЊА

120 - Побарувања од корисниците на буџетот

121 - Побарувања од корисниците на фондовите

122 - Побарувања од граѓани

123 - Побарувања од странски субјекти

128 - Други побарувања

129 - Вредносно усогласување на побарувањата

14 - ПОБАРУВАЊА ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

141 - Побарувања за платен данок на додадена вредност и акцизи

142 - Побарувања за платени царини и царински давачки

143 - Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор за дело и авторско право

144 - Побарувања за платени други даноци и придонеси

149 - Вредносно усогласување на побарувањата за даноци, придонеси и други давачки

15 - КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, КРЕДИТИРАЊЕ И ПОЗАЈМУВАЊЕ

150 - Краткорочни пласмани

158 - Краткорочни кредити и позајмици

159 - Вредносно усогласување на краткорочните пласмани, кредитирање и позајмување

16 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ

160 - Меѓусебни побарувања во односите со буџетот и корисниците

161 - Меѓусебни побарувања во односите со фондовите и корисниците

165 - Други меѓусебни побарувања во односите со буџетот и фондовите

169 - Вредносно усогласување на финансиските и пресметковните односи

19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

196 - Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година

198 - Други активни временски разграничувања

КЛАСА: 2**ТЕКОВНИ ОБВРСКИ****21 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

210 - Обврски за издадени чекови

211 - Обврски за издадени меници

212 - Обврски за издадени други хартии од вредност

22 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

220 - Обврски спрема добавувачи во земјата

221 - Обврски спрема добавувачи во странство

23 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РЕЗЕРВИ

232 - Обврски за користењето на постојаната буџетска резерва во текот на годината

238 - Други обврски

24 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

241 - Обврски за данок на додадена вредност и акцизи

242 - Обврски за царини и царински давачки

243 - Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско право

244 - Обврски за други даноци и придонеси

25 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА СУБЈЕКТИ

250 - Краткорочни обврски спрема домашни правни субјекти

251 - Краткорочни обврски спрема странски правни субјекти

255 - Други краткорочни обврски

26 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКТЕ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ

260 - Обврски во меѓусебните односи спрема буџетот и корисниците

261 - Обврски во меѓусебните односи спрема фондовите и корисниците

265 - Други обврски во меѓусебните односи спрема буџетот и фондовите

28 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ

280 - Обврски за плати и надомести на плати

281 - Обврски за нето плати

283 - Обврски за непосредна заедничка потрошувачка

284 - Даноци од плати и надомести

285 - Придонеси од плати и надомести на плати

286 - Други придонеси и даноци од платите

29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

296 - Дел од вишокот на приходите пренесени во наредната година

298 - Други пасивни временски разграничувања

КЛАСА: 3**ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР****31 - МАТЕРИЈАЛИ**

310 - Материјали на залиха

311 - Резервни делови на залиха

317 - Вредносно усогласување на залихите на материјалите и деловите

319 - Отстапување од цената на материјалите

36 - СИТЕН ИНВЕНТАР

360 - Ситен инвентар на залиха

362 - Ситен инвентар во употреба

365 - Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар

КЛАСА: 4**РАСХОДИ****КАТЕГОРИЈА I: ТЕКОВНИ РАСХОДИ****40 - ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТИ**

401 - Нето основни плати и наемнини

402 - Придонеси од плати и персонален данок

42 - СТОКИ И УСЛУГИ

- 420 - Патни и дневни расходи
- 421 - Комунални услуги
- 422 - Затоплување
- 423 - Комуникација и транспорт
- 424 - Материјали
- 425 - Тековно одржување
- 426 - Договорни услуги
- 427 - Други оперативни расходи
- 428 - Резерви

44 - ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ И СУБВЕНЦИИ

- 441 - Трансфери до други нивоа на власт
- 442 - Трансфери до непрофитни организации
- 443 - Трансфери до домаќинства и физички лица
- 444 - Трансфери во странство

45 - КАМАТНИ ПЛАЌАЊА

- 451 - Камати по домашен долг
- 452 - Камати по надворешен долг

КАТЕГОРИЈА II: КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**46 - КУПУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА**

- 461 - Купување на земјиште и нематеријални средства
- 462 - Купување на градежни објекти
- 463 - Купување на мебел и канцелариска опрема
- 464 - Купување на моторни возила
- 465 - Физибилити студии, подготовка на проекти и дизајн
- 466 - Машинска опрема
- 467 - Изградба, реновирање и унапредување
- 468 - Основно и специјално одржување
- 469 - Купување на стоковни резерви

47 - КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ

- 471 - Капитални трансфери до владини институции
- 472 - Капитални трансфери до други нивоа на власт
- 473 - Капитални трансфери на поединци и непрофитни организации
- 474 - Капитални трансфери во странство

КАТЕГОРИЈА III: ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА**48 - ЗАЕМИ И УЧЕСТВО ВО КАПИТАЛ**

- 481 - Домашни заеми и учество во капитал
- 482 - Странски заеми и учество во капитал

49 - ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА

- 491 - Отплата на главница по домашен долг
- 492 - Отплата на главница по надворешен долг
- 495 - Распоред на расходите

КЛАСА:5 СЛОБОДНА**КЛАСА:6 СЛОБОДНА****КЛАСА:7 ПРИХОДИ****71 -ДАНОЧНИ ПРИХОДИ**

- 711 - Данок од доход, од добивка и од капитални добивки
- 712 - Придонеси од плата за социјални фондови
- 713 - Даноци на имот
- 714 - Домашни даноци на стоки и услуги
- 715 - Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)
- 716 - Други даноци
- 717 - Даноци на специфични услуги
- 718 - Такси за користење или дозволи за вршење на дејност
- 719 - Данок на финансиски трансакции

72 - НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

- 721 - Претприемачки приход и приход од имот
- 722 - Такси и надоместоци
- 723 - Административни такси и надоместоци
- 724 - Други владини услуги
- 725 - Други неданочни приходи

73 - КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

- 731 - Продажба на капитални средства
- 732 - Продажба на стоки
- 733 - Продажба на земјиште и нематеријални вложувања
- 734 - Капитални трансфери од невладини извори

74 - ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ

- 741 - Трансфери од други нивоа на власт
- 742 - Донации од странство

75 - ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ

- 751 - Краткорочни позајмици во земјата
- 752 - Благајнички записи
- 753 - Долгорочни обврзници
- 754 - Друго домашно задолжување

76 - ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

- 761 - Меѓународни развојни агенции
- 762 - Странски влади
- 769 - Други задолжувања во странство

77 - ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

- 771 - Продажба на хартии од вредност

78 - ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ

- 781 - Приходи од наплатени дадени заеми

79 - РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

- 791 - Распоред на разликата меѓу приходите и расходите

КЛАСА:8**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ****80 - СУФИЦИТ (ВИШОК) НА ПРИХОДИТЕ**

- 800 - Суфицит (вишок) на приходите
- 809 - Распоред на суфицитот (вишокот) на приходите

82 - РАСПРЕДЕЛБА НА СУФИЦИТОТ (ВИШОКОТ) НА ПРИХОДИТЕ

- 820 - Дел од суфицитот (вишокот) на приходите за постојаната буџетска резерва
- 821 - Дел од суфицитот (вишокот) на приходите за пренос во наредната година
- 822 - Дел од суфицитот (вишокот) за зголемување на државниот капитал
- 825 - Дел од суфицитот (вишокот) на приходите за други намени

89 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИВАЊЕ

- 890 - Непокриени расходи
- 899 - Покривање на расходите

КЛАСА: 9**ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА****90 - ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА**

- 900 - Државен јавен капитал (извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат буџетите)
- 902 - Државен јавен капитал (извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат фондовите)
- 905 - Останат капитал (залихи на материјалите, резервните делови, ситен инвентар и хартии од вредност)

91 - РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА

910 - Ревалоризациона резерва

92 - ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ

920 - Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема домашни лица

921 - Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема странски лица

93 - ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ

930 - Обврски по краткорочни кредити и заеми спрема домашни лица

931 - Обврски по краткорочни кредити и заеми спрема странски лица

95 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА

950 - Постојана буџетска резерва

958 - Други извори на средства на резервите

96 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА

960 - Извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди

965 - Други извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди

97 - ИЗВОРИ И ОБВРСКИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ

970 - Извори на средствата за други намени

971 - Обврски по основ на средствата за други намени

99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

990 до 994 - Активни сметки

995 до 999 - Пасивни сметки

СМЕТКОВЕН ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ**КЛАСА 0:****ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА, ДРУГИ СРЕДСТВА И НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ****00 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

000 - Основачки издатоци

001 - Издатоци во истражувања и развој

002 - Патенти, лиценци, концесии и други права

003 - Други нематеријални права

004 - Нематеријални издатоци во подготовка

005 - Аванси за нематеријални издатоци

008 - Вредносно усогласување на нематеријалните средства (ревалоризација)

009 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на нематеријалните средства

01 - МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

010 - Земјишта

011 - Шуми

012 - Издатоци за природни богатства во подготовка

015 - Аванси за природни богатства

018 - Вредносно усогласување на материјалните добра и природните богатства (ревалоризација)

02 - МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

020 - Градежни објекти

021 - Станови и деловни објекти

022 - Опрема

023 - Повеќегодишни насади

024 - Основно стадо

025 - Други материјални средства

026 - Аванси за материјални средства

028 - Вредносно усогласување на материјалните средства (ревалоризација)

029 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на материјалните средства

03 - МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА

030 - Материјални средства во подготовка

032 - Вредносно усогласување на материјалните средства во подготовка (ревалоризација)

04 - ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА

040 - Долгорочни кредити и позајмици дадени во земјата

042 - Кредити дадени во странство

045 - Други долгорочни вложени и здружени средства

046 - Орочени средства

049 - Вредносно усогласување на долгорочните кредити и позајмици

08 - ДРУГИ СРЕДСТВА

081 - Средства за солидарноста

082 - Средства за други намени

088 - Вредносно усогласување на другите средства (ревалоризација)

089 - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на другите средства

09 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ

090 - Непокриени расходи од поранешни години

092 - Непокриени расходи од тековната година

095 - Примени долгорочни кредити и заеми

КЛАСА 1:**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА****10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

100 - Сметка

101 - Благајна

102 - Издвоени парични средства

103 - Отворени акредитиви

104 - Девизна сметка

105 - Девизни акредитиви

106 - Девизна благајна

108 - Други парични средства

11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

110 - Чекови

111 - Меници

112 - Обврзници

113 - Благајнички записи

117 - Други хартии од вредност

119 - Вредносно усогласување на хартиите од вредност

12 - ПОБАРУВАЊА

120 - Побарувања од буџетот

121 - Побарувања од фондот

122 - Побарувања од купувачи во земјата

123 - Побарувања од купувачи во странство

129 - Вредносно усогласување на побарувањата

13 - ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

130 - Дадени аванси

131 - Дадени депозити

132 - Дадени кауции

14 - КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА

140 - Побарувања од заедничко работење

141 - Дадени позајмици и кредити во земјата

142 - Дадени кредити во странство

143 - Вложени средства во банки

144 - Вложени средства кај други субјекти

145 - Други краткорочни побарувања

149 - Вредносно усогласување на краткорочните финансиски побарувања

15 - ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ

- 150 - Краткорочни побарувања од вработените
- 155 - Други краткорочни побарувања од вработените
- 159 - Вредносно усогласување на побарувањата од вработените

16 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ

- 161 - Меѓусебни побарувања во односите со буџетот
- 162 - Меѓусебни побарувања во односите со фондовите
- 165 - Други меѓусебни побарувања
- 169 - Вредносно усогласување на финансиските и пресметковни односи

17 - ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

- 170 - Побарувања за платен данок на додадена вредност
- 171 - Побарувања за платени акцизи
- 172 - Побарувања за платени царини и царински давачки
- 173 - Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор за дело и авторско дело
- 174 - Побарувања за платено данок на добивка
- 175 - Побарувања за платени други даноци и придонеси
- 179 - Вредносно усогласување на побарувањата од државата и другите институции

19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

- 190 - Однапред платени расходи
- 191 - Расходи разграничени на повеќе години
- 192 - Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани
- 193 - Платени зависни расходи за набавката
- 196 - Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година
- 197 - Пренесена транзиторна актива
- 198 - Други активни временски разграничувања

КЛАСА 2:**ТЕКОВНИ ОБВРСКИ****21 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

- 210 - Обврски за издадени чекови
- 211 - Обврски за издадени меници
- 212 - Обврски за издадени обврзници
- 213 - Обврски за благајнички записи
- 217 - Обврски за други хартии од вредност

22 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

- 220 - Обврски спрема добавувачи во земјата
- 221 - Обврски спрема добавувачи во странство
- 224 - Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги
- 225 - Обврски спрема добавувачи - граѓани

23 - ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

- 230 - Примени аванси
- 233 - Примени краткорочни депозити
- 234 - Примени кауции

24 - КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

- 240 - Обврски од заедничко работење со субјектите
- 241 - Обврски за кредити во земјата
- 242 - Обврски за кредити од странство
- 243 - Обврски за вложени средства во земјата
- 245 - Други краткорочни финансиски обврски
- 246 - Обврски спрема работниците
- 247 - Обврски по запирања на работниците

25 - ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

- 250 - Обврски за данок на додадена вредност
- 251 - Обврски за акцизи
- 252 - Обврски за царини и царински давачки
- 253 - Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело
- 255 - Обврски за други даноци и придонеси

26 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ

- 260 - Меѓусебни обврски во односите со буџетот
- 261 - Меѓусебни обврски во односите со фондовите
- 262 - Други обврски од меѓусебните односи
- 263 - Обврски за повраќај во буџетот и фондот од нето вишокот на приходите - добивката по оданочувањето

27 - ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ДОБИВКАТА

- 270 - Обврски за даноци од добивката
- 271 - Обврски за придонеси од добивката
- 275 - Други обврски

28 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ

- 280 - Обврски за плати и надомести на плати
- 281 - Обврски за нето плати
- 282 - Надоместоци на нето плати
- 283 - Обврски за непосредна заедничка потрошувачка

- 284 - Даноци од плати и надомести
- 285 - Придонеси од плати и надомести од плати
- 286 - Други придонеси и даноци од платите

29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

- 290 - Пресметани расходи
- 292 - Однапред наплатени (пресметани) приходи
- 293 - Пресметани зависни расходи на набавката
- 296 - Дел од вишокот на приходите (добивката) за пренос во наредната година
- 297 - Транзиторна пасива
- 298 - Други пасивни временски разграничувања

КЛАСА 3:**ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР****30 - ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА**

- 300 - Вредност по пресметката од добавувачот
- 301 - Зависни расходи
- 302 - Царини и други увозни давачки
- 303 - Данок на додадена вредност и други давачки
- 309 - Пресметка на набавката

31 - МАТЕРИЈАЛИ

- 310 - Материјали на залиха
- 316 - Материјали во обработка, доработка и манипулација
- 317 - Вредносно усогласување на залихите на материјалите
- 319 - Отстапување од цената на материјалите

32 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

- 320 - Резервни делови на залиха
- 325 - Вредносно усогласување на залихите на резервните делови
- 329 - Отстапување од цената на резервните делови

36 - СИТЕН ИНВЕНТАР

- 360 - Ситен инвентар на залиха
- 362 - Ситен инвентар во употреба
- 365 - Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар
- 369 - Отстапување од цената на ситниот инвентар

КЛАСА 4: РАСХОДИ

КАТЕГОРИЈА I: ТЕКОВНИ РАСХОДИ

40 - ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ

- 401 - Нето основни плати и наемнини
- 402 - Придонеси од плати и персонален данок

42 - СТОКИ И УСЛУГИ

- 420 - Патни и дневни расходи
- 421 - Комунални услуги
- 422 - Затоплување
- 423 - Комуникација и транспорт
- 424 - Материјали
- 425 - Тековно одржување
- 426 - Договорни услуги
- 427 - Други оперативни расходи
- 428 - Резерви

44 - ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ И СУБВЕНЦИИ

- 441 - Трансфери до други нивоа на власт
- 442 - Трансфери до непрофитни организации
- 443 - Трансфери до домаќинства и физички лица
- 444 - Трансфери во странство

45 - КАМАТНИ ПЛАЌАЊА

- 451 - Камати по домашен долг
- 452 - Камати по надворешен долг

КАТЕГОРИЈА II: КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

46 - КУПУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА

- 461 - Купување на земјиште и нематеријални средства
- 462 - Купување на градежни објекти
- 463 - Купување на мебел и канцелариска опрема
- 464 - Купување на моторни возила
- 465 - Физибилити студии, подготовка на проекти и дизајн
- 466 - Машинска опрема
- 467 - Изградба, реновирање и унапредување
- 468 - Основно и специјално одржување
- 469 - Купување на стоковни резерви

47 - КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ

- 471 - Капитални трансфери до владини институции
- 472 - Капитални трансфери до други нивоа на власт
- 473 - Капитални трансфери на поединци и непрофитни организации
- 474 - Капитални трансфери во странство

КАТЕГОРИЈА III: ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА

48 - ЗАЕМИ И УЧЕСТВО ВО КАПИТАЛ

- 481 - Домашни заеми и учество во капитал
- 482 - Странски заеми и учество во капитал

49 - ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА

- 491 - Отплата на главница по домашен долг
- 492 - Отплата на главница по надворешен долг
- 495 - Распоред на расходите

КЛАСА 5: СЛОБОДНА

КЛАСА 6:

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ

60 - ПРОИЗВОДСТВО

- 600 - Производство
- 606 - Производство во обработка, доработка и манипулација
- 607 - Вредносно усогласување на производството и услугите
- 609 - Отстапување од цената на производството

63 - ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

- 630 - Производи на залиха
- 631 - Производи во туѓ склад
- 632 - Производи во продавница
- 633 - Вкалкулиран данок на додадена вредност
- 634 - Производи во обработка, доработка и манипулација
- 637 - Вредносно усогласување на залихите на готовите производи
- 639 - Отстапување од цената на производите

65 - ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА НА СТОКИ

- 650 - Вредност на стоките по пресметка на добавувачот
- 651 - Зависни расходи за набавка на стоки
- 652 - Царини и други увозни давачки за стоките
- 653 - Данок на додадена вредност
- 654 - Акцизи и други давачки
- 659 - Пресметка на набавка

66 - СТОКИ

- 660 - Стоки на залиха
- 661 - Стоки во туѓ склад
- 662 - Стоки на пат
- 663 - Стоки во продавница
- 664 - Вкалкулиран данок на додадена вредност
- 665 - Вкалкулирани акцизи
- 666 - Стоки во обработка, доработка и манипулација
- 667 - Вредносно усогласување на залихата на стоките
- 669 - Разлика во цената на стоките

67 - АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА НАБАВКА НА СТОКА

- 670 - Дадени аванси, депозити и кауции за набавка на стока
- 671 - Дадени аванси, депозити и кауции на увозникот за набавка на стока
- 672 - Дадени аванси, депозити и кауции за поврат на амбалажа
- 679 - Вредносно усогласување на дадените аванси, депозити и кауции на стока

КЛАСА 7: ПРИХОДИ

71 - ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

- 711 - Данок од доход, од добивка и од капитални добивки
- 716 - Придонеси од плата за социјални фондови
- 717 - Даноци на имот
- 718 - Домашни даноци на стоки и услуги
- 719 - Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)
- 719 - Други даноци
- 720 - Даноци на специфични услуги
- 721 - Такси за користење или дозволи за вршење на дејност
- 719 - Данок на финансиски трансакции

72 - НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

- 721 - Претприемачки приход и приход од имот
- 722 - Такси и надоместоци
- 723 - Административни такси и надоместоци
- 724 - Други владини услуги
- 725 - Други неданочни приходи

73 - КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

- 731 - Продажба на капитални средства
- 732 - Продажба на стоки
- 733 - Продажба на земјиште и нематеријални вложувања
- 734 - Капитални трансфери од невладини извори

74 - ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ

- 741 - Трансфери од други нивоа на власт
- 742 - Донации од странство

75 - ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ

- 751 - Краткорочни позајмици во земјата
- 752 - Благајнички записи
- 753 - Долгорочни обврзници
- 754 - Друго домашно задолжување

76 - ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

- 761- Меѓународни развојни агенции
- 762- Странски влади
- 769 - Други задолжувања во странство

77 - ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

- 771 - Продажба на хартии од вредност

78 - ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ

- 781 - Приходи од наплатени дадени заеми

79 - РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

- 791 - Распоред на разликата меѓу приходите и расходите

КЛАСА 8:**РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО****80 - ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕТО**

- 800 - Остварен вишок на приходи - добивка пред оданочувањето
- 809 - Распоред на вишокот на приходите пред оданочувањето

81 - ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕТО

- 811 - Данаци од вишокот на приходите - добивката
- 812 - Придонеси од вишокот на приходите - добивката
- 813 - Други давачки од вишокот на приходите - добивката

82 - НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПО ОДАНОЧУВАЊЕТО

- 821 - Нето вишок на приходите - добивката по оданочувањето
- 829 - Распоред на нето вишокот на приходите - добивката по оданочувањето

83 - РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА

- 831 - Дел од нето вишокот на приходите за покривање на загуба
- 832- Дел од нето вишокот на приходите - добивката за повраќај на буџетот односно фондот
- 833 - Дел од нето вишокот на приходите - добивката за пренос во наредната година

89 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ

- 890 - Непокриени расходи
- 899 - Покритие на расходите

КЛАСА 9:**ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА****90 - ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА**

- 900 - Државен- јавен капитал
- 901 - Останат капитал (запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)

91 - РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА

- 910 - Ревалоризациона резерва

92 - ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

- 920 - Обврски по долгорочни кредити
- 922 - Вложувања од странски лица
- 923 - Кредити од банки во земјата

- 924 - Други кредити во земјата
- 925 - Кредити од странство
- 927 - Долгорочни обврски за примени депозити и кауции
- 928 - Други долгорочни обврски

98 - ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА

- 981- Извори на средства за солидарност
- 987 - Извори на средства за други намени

99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

- 990 до 994 - Активни сметки
- 995 до 999 - Пасивни сметки

1753.

Врз основа на член 22 став 10 од Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници ("Службен весник на РМ" бр. 61/02 и 98/02), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ОБЛИКОТ И СОДРЖИНАТА НА БИЛАНСОТ
НА СОСТОЈБАТА И БИЛАНСОТ НА ПРИХОДИТЕ
И РАСХОДИТЕ ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ
КОРИСНИЦИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници.

Член 2

Буџетите и буџетските корисници ја искажуваат состојбата на средствата, обврските и изворите на средствата на образецот "Биланс на состојбата" на ден ____ година, приходите и други приливи, расходите и други одливи на образецот "Приходи и расходи во текот на годината - Биланс на приходите и расходите", во периодот од 1 јануари до ____ година, што се составен дел на овој правилник.

Буџетите и буџетските корисници ги составуваат обрасците од став 1 на овој член според ознаките на овие биланси кои се однесуваат одделно за буџетите и одделно за буџетските корисници.

Член 3

При пополнување на обрасците од член 2 на овој правилник, буџетите и буџетските корисници ги внесуваат податоците во определени позиции од колоната 2 и 3 како и на ознаките на АОП од колоната 4, од групите на сметки и од сметките согласно Правилникот за сметковниот план и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план, кои се однесуваат за буџетите и буџетските корисници.

Член 4

Обрасците од член 2 на овој правилник се стандардизирани и истите се приспособуваат за автоматска обработка од Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар во соработка со Министерството за финансии.

Обрасците од член 2 на овој правилник се објавуваат на WEB (ВЕБ) страницата на Министерството за финансии и истите можат да се користат за пополнување и печатење како веродостојни обрасци.

Член 5

Паричните вредности во обрасците од член 2 на овој правилник се искажуваат во денари без дени.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2003 година.

Бр. 12-17896/1
26 ноември 2003 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден _____ 200__ година

Сметка

(во денари)

Ред. бр.	Група на конто или конто	П О З И Ц И Ј А	Сметка на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А К Т И В А:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (102 + 103 + 104 + 112 + 113)	101				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	102				
2.	01	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	103				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (105 до 112)	104				
3.	020 и 029д	Градошки објекти	105				
4.	021 и 029 д	Станови и деловни објекти	106				
5.	022 и 029	Опрема	107				
6.	023 и 029д	Поврешотворни насади	108				
7.	024 и 029д	Основен стадо	109				
8.	025 и 029	Други материјални средства	110				
9.	026	Лизинзи за материјални средства	111				
10.	030	III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	112				

Страна 2

Ред. бр.	Група на конто или конто	П О З И Ц И Ј А	Сметка на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	113				
		B. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (115+124+125+130+131+ 132+133+134+135+136)	114				
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 116 до 123)	115				
12.	100	Сметка	116				
13.	101	Благајна	117				
14.	102	Издвоени парични средства	118				
15.	103	Отворени кредитиви	119				
16.	104	Демонстра сметка	120				
17.	105	Демонстра кредитиви	121				
18.	106	Демонстра благајна	122				
19.	106	Други парични средства	123				
20.	11	II. ХАТИВИ ОД ВРЕДНОСТ	124				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 125 до 129)	125				
21.	120	Побарувања од буџетот	126				
22.	121	Побарувања од фондо	127				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	128				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	129				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	130				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	131				

Страна 3

Ред. бр.	Група на конто, или конто	ПОЗИЦИЈА	Слика на АОП	И з н о с			
				Претходна година (пoчeтнa cocтoјбa)	Тeкoвнa гoдинa		
					Бруто	Исправана вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	132				
28.	16	ВЕЛИКАНСКИ И ПРЕСЕТКОВНИ ОДНОСИ	133				
29.	17	VII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	134				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНКУВАЊА	135				
31.	198	Други активни временски разгранкувања	136				
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 138 до 143)					
32.	31	Материјали	138				
33.	32	Резервни делови	139				
34.	36	Ситен инвентар	140				
35.	60	Производство	141				
36.	63	Готови производи	142				
37.	65,66 и 67	Степи, аванси, депозити и кауци	143				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 145 до 147)					
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	145				
39.	092	Непокриени расходи	146				
40.	096	Примени долгорочни кредити и заеми	147				
41.	68	II. ДРУГИ СРЕДСТВА	148				
		ВКУПНА АКТИВА (101 + 114 + 137 + 144 + 148)	149				
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	150				

Страна 4

Ред. бр.	Група на конто, или конто	ПОЗИЦИЈА	Слика на АОП	И з н о с	
				Претходна година (пoчeтнa cocтoјбa)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
		ПАСИВА:			
		I. ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (152 + 153)	1 51		
43.	900	Државен - јавен капитал	1 52		
44.	901	Останат капитал (запознати на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 53		
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 54		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 155 до 162)	1 55		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 56		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 57		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 58		
49.	924	Други кредити во земјата	1 59		
50.	925	Кредити од странство	1 60		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 61		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 62		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (164 + 165 + 170 + 171 + 179 + 185 + 186 + 187 + 188)	1 63		
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 64		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (165 до 169)	1 65		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 66		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 67		

Страна 5

Ред.бр.	Група на счета, или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	168		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	169		
58.	23	а) Примени аванси, депозити и кауции	170		
		г) Краткорочни финансиски обврски (172 од 178)	171		
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	172		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	173		
61.	242	Обврски за кредити од странство	174		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	175		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	176		
64.	246	Обврски спрема работниците	177		
65.	247	Обврски по запирања на работниците	178		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 180 до 184)	179		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	180		
67.	251	Обврски за акцизи	181		
68.	252	Обврски за царини и царински давајки	182		
69.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	183		
70.	255	Обврски за други даноци и придонеси	184		

Страна 6

Ред.бр.	Група на счета, или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
71.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	185		
72.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	186		
73.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	187		
74.	29	з) Пасивни временски разграничувања	188		
75.	98	ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	189		
		ВКУПНА ПАСИВА (151 + 154 + 155 + 183 + 189)	190		
76.	995 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	191		

Во _____

Лице одговорно за
составување на билансот,

МР _____

Раководител,

На ден _____

(Буџет - фонд)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден _____ 200__ година

(во денари)

Ред. број	Група на конта, или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		A. АКТИВА			
		I. Парични средства и побарувања			
		10) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 122 до 129)	121		
1.	100	Сметка	122		
2.	101	Благајна	123		
3.	102	Отворени акредитиви	124		
4.	103	Девизна сметка	125		
5.	104	Издвоени парични средства	126		
6.	105	Депозити	127		
7.	106	Преодна сметка	128		
8.	108	Други парични средства	129		
		11) ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (од 131 до 133 - 134)	130		
9.	110	Чекови	131		
10.	111	Меници	132		
11.	112	Други хартии од вредност	133		
12.	115	Вредносно усогласување на хартии од вредност	134		
		12) ПОБАРУВАЊА (од 136 до 140 - 141)	135		
13.	120	Побарувања од корисниците на буџетот	136		
14.	121	Побарувања од корисниците на фондовите	137		
15.	122	Побарувања од граѓани	138		
16.	123	Побарувања од странски субјекти	139		
17.	128	Други побарувања	140		
18.	129	Вредносно усогласување на побарувањата	141		
		14) ПОБАРУВАЊА ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (од 143 до 146-147)	142		
19.	141	Побарувања за платен ДДВ и акцизи	143		
20.	142	Побарувања за платени царини и царински давачки	144		

Страна 2

Ред. број	Група на конт. или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
21.	143	Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор за дело и авторско право	145		
22.	144	Побарувања за платени други даноци и придонеси	146		
23.	149	Вредносно усогласување на побарувањата за даноци, придонеси и други давачки	147		
		15) КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, КРЕДИТИРАЊЕ И ПОЗАЈМУВАЊЕ (149 + 150 - 151)	148		
24.	150	Краткорочни пласмани	149		
25.	158	Краткорочни кредити и позајмици	150		
26.	159	Вредносно усогласување на краткорочните пласмани, кредитирање и позајмување	151		
		16) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (од 153 до 155 - 156)	152		
27.	160	Меѓусебни побарувања во односите со Буџетот и корисниците	153		
28.	161	Меѓусебни побарувања во односите со фондовите и корисниците	154		
29.	165	Други меѓусебни побарувања во односите со Буџетот и фондовите	155		
30.	169	Вредносно усогласување на финансиските и пресметковните односи	156		
		19) АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (158 + 159)	157		
31.	196	Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	158		
32.	198	Други активни временски разграничувања	159		
		31-36) ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 161 до 164 - 165)	160		
33.	310	Материјали на залиха	161		
34.	311	Резервни делови на залиха	162		
35.	360	Ситен инвентар на залиха	163		
36.	362	Ситен инвентар во употреба	164		
37.	317 и 365	Вредносно усогласување на залихите	165		
		04) ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 167 до 169)	166		
38.	040	Долгорочни депозити	167		
39.	045	Здружени станови, станбени згради и деловен простор во јавното претпријатие за управување со становите и станбените згради и деловен простор	168		
40.	048	Други долгорочни пласмани	169		
		II. Капитални средства 00) КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (од 171 до 176)	170		
41.	000	Градежни објекти	171		
42.	001	Опрема	172		

Ред. број	Група на конта, или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И а н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
43.	002	Повеќегодишни насади	173		
44.	003	Основно стадо	174		
45.	004	Други материјални средства	175		
46.	005	Аванси за капиталните средства	176		
		АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА (од 178 до 180)	177		
47.	007	Акумулирана амортизација на градежните објекти	178		
48.	008	Акумулирана амортизација на опремата	179		
49.	009	Акумулирана амортизација на другите средства	180		
		01 и 02) ПРИРОДНИ БОГАТСТВА И ДРУГИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖУВАЊА (од 182 до 184)	181		
50.	010	Земјишта	182		
51.	011	Шуми	183		
52.	020	Други капитални вложувања	184		
		03) МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА (од 186 до 188)	185		
53.	030	Инвестиции во тек - градежни објекти	186		
54.	031	Инвестиции во тек - опрема	187		
55.	032	Инвестиции во тек - друго	188		
		09) ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ И ДЕФИЦИТ НА БУЏЕТОТ (од 190 до 192)	189		
56.	090	Долгорочни кредити и заеми за потребите на буџетот на државата и фондовите	190		
57.	095	Дефицит на буџетите и фондовите	191		
58.	097	Покритие на дефицитот на буџетите и фондовите	192		
		05) СРЕДСТВА ЗА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА (од 194 до 196)	193		
59.	050	Парични средства на постојаната резерва	194		
60.	055	Плasmани на постојаната резерва	195		
61.	058	Други побарувања од средствата на постојаната резерва	196		
		06) СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (од 198 до 200)	197		
62.	060	Парични средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	198		
63.	061	Плasmани на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	199		
64.	065	Други побарувања од средствата на солидарноста	200		
		07) СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (од 202 до 204)	201		
65.	070	Парични средства за други намени	202		
66.	075	Плasmани на средства за други намени	203		

Страна 4

Ред. број	Група на конта и суб конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
67.	078	Други побарувања од средствата за други намени	204		
		ВКУПНА АКТИВА: (121+130+135+142+148+152+157+160+166+170+177+181+185+189+193+197+201)	205		
68.	990 до 994	99) ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	206		
		Б.ПАСИВА			
		1.Извори на средства			
		90) ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА (од 208 до 210)	207		
69.	900	Државен јавен капитал- Извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат буџетите	208		
70.	902	Државен јавен капитал - извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат фондовите	209		
71.	905	Останат капитал - залихи на материјалите, резерваните делови, ситен инвентар и хартии од вредност	210		
72.	91	РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	211		
		92) ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (213 + 214)	212		
73.	920	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема домашни лица	213		
74.	921	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема странски лица	214		
75.	93	ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ	215		
		21) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (од 217 до 219)	216		
76.	210	Обврски за издадени чекови	217		
77.	211	Обврски за издадени меници	218		
78.	212	Обврски за издадени други хартии од вредност	219		
		22) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ (221 + 222)	220		
79.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	221		
80.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	222		
		23) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РЕЗЕРВИ (224 + 225)	223		
81.	232	Обврски за користење на постојана буџетска резерва во текот на годината	224		
82.	238	Други обврски	225		
		24) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (од 227 до 230)	226		
83.	241	Обврски за ДДВ и акцизи	227		
84.	242	Обврски за царини и царински давачки	228		
85.	243	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско право	229		

Ред. број	Група на конт или конт о	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
86.	244	Обврски за други даноци и придонеси	230		
		25) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА СУБЈЕКТИ (од 232 до 234)	231		
87.	250	Краткорочни обврски спрема домашни правни субјекти	232		
88.	251	Краткорочни обврски спрема странски правни субјекти	233		
89.	255	Други краткорочни обврски	234		
		28) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ (од 236 до 241)	235		
90.	280	Обврски за плати и надомести на плати	236		
91.	281	Обврски за нето плати	237		
92.	283	Обврски за непосредна заедничка потрошувачка	238		
93.	284	Даноци од плати и надомести	239		
94.	285	Придонеси од плати и надомести на плати	240		
95.	286	Други придонеси и даноци од платите	241		
		26) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (од 243 до 245)	242		
96.	260	Обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и корисниците	243		
97.	261	Обврски во меѓусебни односи спрема фондовите и корисниците	244		
98.	265	Други обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и фондовите	245		
		29) ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (247 + 248)	246		
99.	296	Дел од вишокот на приходите пренесени во наредната година	247		
100.	298	Други пасивни временски разграничувања	248		
		95) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА (250 + 251)	249		
101.	950	Постојана буџетска резерва	250		
102.	958	Други извори на средства на резервите	251		
		96) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (253 + 254)	252		
103.	960	Извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	253		

Страна 6

Ред. број	Група на сметка, или konto	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
104.	995	Други извори на средства на солидарност за отстранување на последиците од елементарни непогоди	254		
		97) ИЗВОРИ И ОБВРСКИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (256 + 257)	255		
105.	970	Извори на средствата за други намени	256		
106.	971	Обврски по основ на средствата за други намени	257		
		ВКУПНА ПАСИВА: (207+211+212+215+216+220+223+226+231+ +235+242+245+249+252+255)	258		
107.	996 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	259		

Во _____

Лице одговорно за составување на билансот,

М.П.

Распоредител,

На ден _____

(Буџет - фонд)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до _____ 200__ година

(во денари)

Ред. број	Група на сметка, или konto	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ: I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002 + 006 + 016 + 021)	00 1		
		а) ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 005)	002		
1.	401	Нето основни плати и наемнини	003		
2.	401	Надоместоци	004		
3.	402	Придоноси од плати и персонален данок	005		
		б) СТОКИ И ДРУГИ УСЛУГИ (од 007 до 015)	006		
4.	420	Платни и дневни расходи	007		
5.	421	Комунални услуги	008		
6.	422	Затоплување	009		
7.	423	Комуникација и транспорт	01 0		
8.	424	Материјали	01 1		
9.	425	Тековно одржување	01 2		
10.	426	Договорни услуги	01 3		
11.	427	Други оперативни расходи	01 4		
12.	428	Резерви	01 5		
		в) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ И СУБВЕНЦИИ (од 017 до 020)	01 6		
13.	441	Трансфери до други нивоа на власт	01 7		
14.	442	Трансфери до непрофитни организации	01 8		
15.	443	Трансфери до домаќинства и физички лица	01 9		
16.	444	Трансфери во странство	020		

Страна2

Ред. број	Група на конта, или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АСП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (022 + 023)	02 1		
17.	451	Камати по домашен долг	022		
18.	452	Камати по надворешен долг	023		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (025 + 035)	024		
		а) КУПУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (од 026 до 034)	025		
19.	461	Купување на земјишта и нематеријални средства	026		
20.	462	Купување на градежни објекти	027		
21.	463	Купување на мебел и канцелариска опрема	028		
22.	464	Купување на моторни возила	029		
23.	465	Физибилити, студии, припрема на проекти и дизајн	030		
24.	466	Машинска опрема	03 1		
25.	467	Изградба, реновирање и унапредување	032		
26.	468	Основно и специјално одржување	033		
27.	469	Купување на стоковни резерви	034		
		б) КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ (од 036 до 039)	035		
28.	471	Капитални трансфери до владини институции	036		
29.	472	Капитални трансфери до други нивоа на власт	037		
30.	473	Капитални трансфери на поединци и непрофитни организации	038		
31.	474	Капитални трансфери во странство	039		
		III. ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА (041+ 044)	040		
		а) ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ И УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ (042 + 043)	04 1		
32.	481	Домашни заеми и учество во капитал	042		
33.	482	Странски заеми и учество во капитал	043		
		б) ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА И РАСПОРЕД НА РАСХОДИТЕ (045 + 046)	044		
34.	491	Отплата на домашен долг	045		
35.	492	Отплата на надворешен долг	046		

Страна 3

Ред. број	Група на конта, или конто	ПОЗИЦИЈА	Знака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 024 + 040)	047		
		B. ВИШОК НА ПРИХОДИ (085 минус 047)	048		
		B. ВКУПНО (047 + 048) = 087	049		
		П Р И Х О Д И:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 051 до 059)	050		
36.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	05 1		
37.	712	Придоноси од плати за социјални фондови	052		
38.	713	Даноци од имот	053		
39.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	054		
40.	715	Данок од меѓународна трговија и транзакции (царини и давачки)	055		
41.	716	Други даноци	056		
42.	717	Даноци на специфични услуги	057		
43.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	058		
44.	719	Данок на финансиски трансакции	059		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 061 до 065)	060		
45.	721	Претприемачки приход и приход од имот	061		
46.	722	Такси и надоместоци	06 2		
47.	723	Административни такси и надоместоци	063		
48.	724	Други владини услуги	064		
49.	725	Други неданочни приходи	065		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 067 до 070)	066		
50.	731	Продажба на капитални средства	067		
51.	732	Продажба на стоки	068		
52.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	069		
53.	734	Капитални трансфери од невладини извори	070		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (072 + 073)	071		
54.	741	Трансфери од други нивоа на власт	07 2		
55.	742	Донации од странство	073		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 075 до 078)	074		
56.	751	Краткорочни позајмици во земјата	075		
57.	752	Благајнички записи	076		
58.	753	Долгорочни обврзници	077		
59.	754	Друго домашно задолжување	078		

Страна 4

Ред. број	Група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Знака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 080 до 082)	079		
60.	761	Меѓународни развојни агенции	080		
61.	762	Странски влади	081		
62.	769	Други задолжувања во странство	08 2		
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
63.	771	Продажба на хартии од вредност	083		
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ			
64.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	084		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (050+060+066+071+074+079+083+084)	085		
65.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (047 минус 085)	086		
		В. ВКУПНО (085 + 086) = 049	087		
		Г. РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ (од 089 до 092)	088		
66.	820	а) Дел од вишокот на приходите за постојаната буџетска резерва	089		
67.	821	б) Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година	090		
68.	822	в) Дел од вишокот за зголемување на државниот капитал	091		
69.	825	г) Дел од вишокот на приходите за други намени	09 2		
70.	800	Д. ВИШОК НА ПРИХОДИ (088 = 048)	093		
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИВАЊЕ (од 095 до 097)	094		
71.		а) Покривање на расходите без обврска за враќање	095		
72.		б) Покривање на расходите со обврска за враќање	096		
73.		в) Непокриени расходи	097		
74.		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	098		

Во _____

Лице одговорно за оставување
на билансот,

М.П.

Раководител,

На ден _____

(корисници на Буџетот и фондските)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и
расходите

(во денари)

од 1 јануари до _____ 200 ____ година

Ред. број	Група конта, или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002 + 006 + 016 + 021)	001		
		а) ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 005)	002		
1.	дел 401	Нето основни плати и наемнини	003		
2.	дел 401	Надоместоци	004		
3.	402	Придонеси од плати и персонален данок	005		
		б) СТОКИ И ДРУГИ УСЛУГИ (од 007 до 015)	006		
4.	420	Патни и дневни расходи	007		
5.	421	Комунални услуги	008		
6.	422	Затоплување	009		
7.	423	Комуникација и транспорт	010		
8.	424	Материјали	011		
9.	425	Тековно одржување	012		
10.	426	Договорни услуги	013		
11.	427	Други оперативни расходи	014		
12.	428	Резерви	015		
		в) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ И СУБВЕНЦИИ (од 017 до 020)	016		
13.	441	Трансфери до други нивоа на власт	017		
14.	442	Трансфери до непрофитни организации	018		
15.	443	Трансфери до домаќинства и физички лица	019		
16.	444	Трансфери во странство	020		
		г) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (022 + 023)	021		
17.	451	Камати по домашен долг	022		
18.	452	Камати по надворешен долг	023		

Страна 2

Ред. број	Група конта, или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (025 + 035)	024		
		а) КУПУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (од 026 до 034)	025		
19.	461	Купување на земјишта и нематеријални средства	026		
20.	462	Купување на градежни објекти	027		
21.	463	Купување на мебел и канцелариска опрема	028		
22.	464	Купување на моторни возила	029		
23.	465	Физибилити, студии, подготовка на проекти и дизајн	030		
24.	466	Машинска опрема	031		
25.	467	Изградба, реновирање и унапредување	032		
26.	468	Основно и специјално одржување	033		
27.	469	Купување на стоковни резерви	034		
		б) КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ (од 036 до 039)	035		
28.	471	Капитални трансфери до владини институции	036		
29.	472	Капитални трансфери до други нивоа на власт	037		
30.	473	Капитални трансфери на поединци и непрофитни организации	038		
31.	474	Капитални трансфери во странство	039		
		III. ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА (041+044)	040		
		а) ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ И УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ (042 + 043)	041		
32.	481	Домашни заеми и учество во капитал	042		
33.	482	Странски заеми и учество во капитал	043		
		б) ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦАТА И РАСПОРЕД НА РАСХОДИТЕ (045 + 046)	044		
34.	491	Отплата на домашен долг	045		
35.	492	Отплата на надворешен долг	046		

Страна 3

Ред. број	Група на конти нгенто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 024 + 040)	047		
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (091 минус 047)	048		
36.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕТО	049		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (048 минус 049)	050		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 052 до 054)	051		
37.	830	За покривање на загуба	052		
38.	831	За повраќај во буџетот односно фондот	053		
39.	833	За пренос во наредната година	054		
		Г. ВКУПНО (047+048) или (047+049) ако 049 е поголемо од 048 = 091	055		
		ПРИХОДИ:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 057 до 065)	056		
40.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	057		
41.	712	Придонеси од плати за социјални фондови	058		
42.	713	Даноци од имот	059		
43.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	060		
44.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	061		
45.	716	Други даноци	062		
46.	717	Даноци на специфични услуги	063		
47.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	064		
48.	719	Данок на финансиски трансакции	065		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 067 до 071)	066		
49.	721	Претприемачки приход и приход од имот	067		
50.	722	Такси и надоместоци	068		
51.	723	Административни такси и надоместоци	069		
52.	724	Други владини услуги	070		
53.	725	Други неданочни приходи	071		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 073 до 076)	072		
54.	731	Продажба на капитални средства	073		
55.	732	Продажба на стоки	074		
56.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	075		
57.	734	Капитални трансфери од невладини извори	076		

Страна 4

Ред. број	Група конта, или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (078 + 079)	077		
58.	741	Трансфери од други нивоа на власт	078		
59.	742	Донации од странство	079		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 081 до 084)	080		
60.	751	Краткорочни позајмици во земјата	081		
61.	752	Благајнички записи	082		
62.	753	Долгорочни обврзници	083		
63.	754	Друго домашно задолжување	084		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 086 до 088)	085		
64.	761	Меѓународни развојни агенции	086		
65.	762	Странски влади	087		
66.	769	Други задолжувања во странство	088		
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
67.	771	Продажба на хартии од вредност	089		
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ			
68.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	090		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (056+066+072+077+080+085+089+090)	091		
69.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (047 минус 091)	092		
		B. ВКУПНО: (091 + 092 = 055)	093		
70.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	094		

Во _____

Лице одговорно за составување
на билансот.

МЛ

Раководител,

На ден _____

1754.

Врз основа на член 265 од Законот за воздушна пловидба ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90) кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91) е преземен како републички пропис, министерот за транспорт и врски донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА, ОБУКА, ИСПИТИ,
ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ
НА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ**

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој правилник се пропишува стручната подготовка, обука, испити, дозволи и овластувања за работа на персоналот на контрола на летање.

Член 2

На лице кое е стручно оспособено и положило соодветен испит и ги исполнува другите услови пропишани со овој правилник, му се издава дозвола за работа со соодветен рејтинг, со впишано придружно овластување и овластување за одредена локација односно одредена работна позиција.

Дефиниции**Член 3**

Одделните изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) **Аеродромски сообраќај** - е летање на сите воздухоплови во контролирана зона на аеродромот и движење на воздухоплови и други возила по површините за маневрирање на истиот аеродром;

2) **Дозвола за работа** - е исправа со која се потврдува дека лицето е оспособено или се оспособува за вршење на работи на помошник контролор на летање;

3) **Единица на контрола на летање** - е одредена обласна контрола на летање, приодна контрола на летање или аеродромска контрола на летање со определена просторна надлежност;

4) **Компетентност** е поседување на соодветно знаење, вештина и искуство неопходни за безбедно давање на услуги на контрола на летање соодветни на овластувањата впишани во дозволата за работа;

5) **Овластување за одредена единица на контрола на летање** - е овластување придружено на одреден рејтинг и придружно овластување кое се однесува на одредена единица на контрола на летање односно одредено оперативно работно место на кое тој рејтинг и придружното овластување (ако постои) се сметаат за валидни.

6) **Овластување** - е одобрение запишано во дозволата и е составен дел на дозволата, со кое што се утврдени посебните услови, права или ограничувања што се однесуваат на дозволата;

7) **Персонал на контрола на летање** се контролори на летање и помошници на контролори на летање;

8) **Придружно овластување** - е овластување придружено на одреден рејтинг и воедно претставува дел од него, кое се однесува на специјалните услови, привилегиите или ограничувањата кои се однесуваат на тој одреден рејтинг.

9) **Рејтинг** - е овластување за видот на контрола на летање впишано во дозволата за работа;

10) **Стручна оспособеност на персоналот на контрола на летање** - е завршена почетна обука, завршена обука за работа на одредена локација и одредено работно место, која се извршува во рамките на одредена единица на контрола на летање, како и завршени напредни обуки за извршување на одредени стручни работи во врска со контролата на летањето.

Кратенки**Член 4**

Одделните кратенки употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) **АДВ (ADV)** - Рејтинг за аеродромска визуелна контрола на летање;

2) **АДИ (ADI)** - Рејтинг за аеродромска инструментална контрола на летање;

3) **АДС (ADS)** - Придружно овластување за автоматски зависен надзор;

4) **АИР (AIR)** - Придружно овластување за контрола на воздухоплови во лет;

5) **АПП (APP)** - Рејтинг за приодна процедурална контрола на летање;

6) **АПС (APS)** - Рејтинг за приодна надзорна контрола на летање;

7) **АСЕ (ASE)** - Овластување на оценувач/испитувач на компетентност на контролори на летање;

8) **АСЕ-А (ASE-A)** - Овластување на оценувач/испитувач на компетентност на помошници на контролори на летање;

9) **АЦП (ACP)** - Рејтинг за обласна процедурална контрола на летање;

10) **АЦС (ACS)** - Рејтинг за обласна надзорна контрола на летање;

11) **ГМС (GMS)** - Придружно овластување за надзорна контрола на движења на земја;

12) **ГМЦ (GMC)** - Придружно овластување за контрола на движења на земја;

13) **EATMP (EATMP - European Air Traffic Management Programme)** - Програма на Евроконтрол (Eurocontrol) која има за цел хармонизација, стандардизирање и интеграција на ATM услуги од земјите членки на Eurocontrol;

14) **КЛ** - Контролор на летање;

15) **ОЈТИ (OJT)** - Овластување за инструктор на контрола на летање;

16) **ОЈТИ-А (OJT-A)** - Овластување за инструктор на помошник на контролор на летање;

17) **ПАР (PAR)** - Придружно овластување за водење на воздухоплови со прецизен радар;

18) **ПКЛ** - Помошник контролор на летање;

19) **РАД (RAD)** - Придружно овластување за користење на радар;

20) **СРА (SRA)** - Придружно овластување за водење на воздухоплови со надзорен радар;

21) **ТВР (TWR)** - Придружно овластување за кула;

22) **ТЦЛ (TCL)** - Придружно овластување за терминална контрола на летање;

23) **ЦЦЦ (CCC) - Guidelines for Common Core Content and Training Objectives for Air Traffic Controllers Training** е документ на Евроконтрол (Eurocontrol) кој ја содржи минималната програма за почетна обука на контролорите на летање.

II. СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И ОБУКА НА ПЕРСОНАЛ НА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ

II. 1 Стручна подготовка**Член 5**

Лица кандидати за КЛ и ПКЛ треба да имаат најмалку завршено средно образование (IV степен).

II.2 Обука**Член 6**

Обуката на персоналот на контрола на летање има за цел стручно да ги оспособи лицата кандидати за КЛ и ПКЛ и/или КЛ и ПКЛ со неопходното знаење и вештина за стекнување на дозвола за работа и/или одредени овластувања. Обуката на персоналот на контрола на летање се изведува во три дела, и тоа: почетна обука, обука во одредена единица на контрола на летање и напредна обука.

II.2.1. Почетна обука

Член 7

Почетната обука има за цел да го оспособи лицето кандидат за КЛ или ПКЛ на одредено ниво на компетентност, кое ќе му овозможи започнување на обуката во одредена единица на контрола на летање.

Почетна обука за КЛ или ПКЛ може да започне лице кое завршило најмалку четиригодишно средно образование.

Член 8

Почетната обука на КЛ се спроведува во школски центри или организации во Република Македонија овластени од Управата за цивилна воздушна пловидба или во странски школски центри или организации овластени од нивните национални воздухопловни власти за спроведување на таков вид обука.

Почетната обука на КЛ се смета за успешно завршена, ако кандидатот покажал успех од минимум седумдесет проценти за секој предмет поединечно за теоретскиот и практичниот дел од испитот.

Член 9

Почетната обука на КЛ се изведува во две фази, и тоа: основна обука и обука за одреден рејтинг.

Основната обука се изведува по одобрена програма од воздухопловните власти, која како минимум ги содржи препораките на ЕАТМР содржани во документот ЦЦЦ фаза 1.

Обука за одреден рејтинг се изведува на соодветен симулатор според одобрена програма, од националните воздухопловни власти, која како минимум ги содржи препораките на ЕАТМР содржани во документот ЦЦЦ фаза 2 и модул соодветен на рејтингот за кој се врши обука.

Член 10

Почетна обука на ПКЛ се спроведува по програма утврдена од министерот за транспорт и врски.

II. 2.2. Напредна обука

Член 11

Напредна обука има за цел да го доведе КЛ или ПКЛ на одредено ниво на компетентност за полагање испит за стекнување со одредено овластување и/или за извршување на одредени стручни работи во врска со контрола на летање.

Член 12

Обуката на КЛ и ПКЛ за извршување на задачи инструктор КЛ или ПКЛ, се врши според програма одобрена од министерот за транспорт и врски.

Обука за инструктор КЛ може да започне КЛ со:

- важечка дозвола на КЛ со соодветен рејтинг, придружно овластување и овластување за работа на одредено работно место;

- најмалку 2 години работно искуство како КЛ со соодветен рејтинг;

- најмалку 6 месеци искуство како КЛ со овластување за одредено работно место;

- позитивна оценка за компетентноста за работа на работното место на кое работи, според програмата за одржување на компетентност на одредена единица на КЛ и

- важечко лекарско уверение.

Обука за инструктор ПКЛ може да започне ПКЛ со:

- важечка дозвола на ПКЛ и овластување за работа на одредено работно место;

- најмалку 2 години работно искуство како ПКЛ;

- најмалку 6 месеци искуство како ПКЛ со овластување за одредено работно место;

- позитивна оценка за компетентноста за работа на работното место на кое работи, според програмата за одржување на компетентност на одредена единица на КЛ и

- важечко лекарско уверение.

Програмата за обука на инструктор на КЛ како минимум треба да ги содржи препораките на ЕАТМР содржани во документот Обука за контролори на летање во оперативни центри.

Член 13

Обуката на инструктор КЛ или инструктор ПКЛ за извршување на задачи на оценувач/испитувач на компетентност, обука за АСЕ и АСЕ-А овластување, се врши според програма одобрена од Министерството за транспорт и врски.

Програмата за обука на инструктор КЛ за извршување на задачи на оценувач/испитувач на компетентност како минимум треба да ги содржи препораките на ЕАТМР содржани во документот Проценка на оперативната компетентност за контролите на летање.

Член 14

За напредните обуки за извршување на неоперативни стручни работи во врска со контрола на летање за кои со овој правилник не е предвидено овластување во дозволата за работа, односно испит, се води евиденција од страна на единицата на КЛ.

II.2.3. Обука во единица на контрола на летање

Член 15

Секоја единица на контрола на летање мора да има одобрена програма за обука на персоналот на контрола на летање, каде е опишан процесот на спроведување на обука во таа единица.

Програмата од став 1 на овој член ја одобрува министерот за транспорт и врски, а како минимум треба да содржи: листа на одговорности на персоналот инволвиран во обуката, детален опис на целите што треба да се постигнат (стандардите), времетраење на обуката, методите и средствата кои се користат при спроведување на обуката, динамиката и начинот на спроведување на проверките и документацијата што се користи во обуката и нејзино архивирање.

Член 16

Обука во единица на контрола на летање може да започне лице кое поседува важечка дозвола на студент КЛ или дозвола на КЛ или пак лице кандидат за ПКЛ или ПКЛ.

Обука за оперативно работно место на КЛ во одредена единица на КЛ може да започне само студент КЛ или КЛ кој има завршено соодветна почетна обука за одреден рејтинг.

Член 17

Обуката во единица на контрола на летање, по правило, се изведува во три фази, и тоа: преодна обука, подготвителна обука, обука на работно место.

Член 18

Преодната обука има за цел соодветно да го подготви лицето кое се обучува за успешно започнување на подготвителната обука во одредена единица на контрола на летање.

Член 19

Подготвителната обука се изведува на симулатор со локални карактеристики и има за цел соодветно да го подготви лицето кое се обучува за успешно започнување на обука на оперативно работно место во рамките на одредена единица на контрола на летање.

Член 20

Обука на работно место се изведува на одредено оперативно работно место во одредена единица на контрола на летање под надзор на соодветно квалификуван инструктор, и таа има за цел да го подготви студентот КЛ, КЛ или кандидатот ПКЛ за полагање на испит за стекнување на дозвола за работа и/или одреден рејтинг, и/или одредено овластување.

Член 21

Инструктор кој врши обука на студент КЛ или КЛ на одредено работно место, е одговорен за безбедноста и квалитетот на услугата што се дава од тоа работно место и тој треба да ги исполнува следните услови:

- да има важечка дозвола на КЛ со соодветен рејтинг, придружно овластување и овластување за работа на одредено работно место за кое врши обука;
- да има овластување за инструктор на КЛ;
- да има најмалку 2 години работно искуство како КЛ со рејтингот за кој врши обука;
- да има минимум 6 месеци искуство како КЛ со овластување за одреденото работно место за кое врши обука;
- да е оценет како компетентен за работа на работното место за кое врши обука, според програмата за одржување на компетентност на одредена единица на КЛ и
- да поседува важечко лекарско уверение.

Член 22

Инструктор на ПКЛ кој врши обука на помошник КЛ на одредено работно место, е одговорен за безбедноста и квалитетот на извршување на задачите на тоа работно место и тој треба да ги исполнува следните услови:

- да има важечка дозвола на помошник и овластување за работа на одредено работно место;
- да има овластување за инструктор на ПКЛ;
- да има минимум 2 години работно искуство како ПКЛ;
- да има минимум 6 месеци искуство како ПКЛ со овластување за одреденото работно место за кое врши обука;
- да е оценет како компетентен за работа на работното место за кое врши обука, според програмата за одржување на компетентност на одредена единица на КЛ и
- да поседува важечко лекарско уверение.

Член 23

Инструктор кој врши обука на студент КЛ, КЛ или ПКЛ на одредено работно место, заради одржување на сопствената компетентност, треба на работното место на кое врши обука да работи самостојно (без одговорност за обука) најмалку 25% од вкупната оперативна работа на тоа работно место, во таа единица на контрола на летање, на двомесечно ниво. За исполнување на овој минимум одговорен е инструкторот кој врши обука.

III. ИСПИТИ**Член 24**

По успешно завршената обука во одредена единица на контрола на летање, студент КЛ, КЛ односно кандидат за ПКЛ или ПКЛ полага испит за стекнување дозвола за работа, одреден рејтинг или овластување за одредена единица на контрола на летање, или друго овластување.

Член 25

Кандидатот треба, во рок од 2 месеца по успешно завршување на обука во одредена единица на контрола на летање, да поднесе писмено барање до Управата за полагање испит и доказ дека ги исполнува другите услови пропишани со овој правилник.

Испитот го спроведува испитна комисија која со решение ја формира министерот за транспорт и врски од утврдената листа на воздухопловни стручњаци.

За претседател или член на испитна комисија може да биде одредено лице (од листата на воздухопловни стручњаци) кое најмалку поседува дозвола за работа со рејтинг и/или овластување за кои кандидатот полага испит.

По завршениот испит, претседателот на испитната комисија, во рок од 7 дена од денот на последниот испит доставува извештај до Управата.

Член 26

Кандидатот кој поднел пријава за полагање испит и ги исполнува сите услови предвидени со овој правилник, треба во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето, да биде известен од страна на претседателот на испитната комисија за денот и местото на полагање.

Денот на полагање не може да биде одреден во рок помал од 15 дена од денот кога кандидатот го примил решението за полагање испит, освен ако кандидатот со писмена изјава до претседателот на испитната комисија не побара испитот да го полага пред истекот на овој рок.

Член 27

Испитот се состои од теоретски и практичен дел.

Теоретскиот дел од испитот се полага писмено и усмено.

Практичниот дел од испитот се состои од практична проверка на способностите на одредено оперативното работно место, а по потреба и на симулатор.

Член 28

Кандидатот кој нема да положи најмногу 3 предмети од теоретскиот дел од испитот има право на повторен испит во рок што ќе го одреди комисијата, но не пократко од 30 дена ниту подолго од 60 дена од денот на последното полагање.

Практичниот дел од испитот се спроведува откако кандидатот ќе го положи теоретскиот дел од испитот. Ако кандидатот не го положи практичниот дел од испитот се смета дека не го положил испитот.

Испитната комисија го оценува испитниот успех на кандидатот со оценка: „положил“ или „не положил“.

Член 29

Полагањето на испитот кандидатот може да го повтори само уште еднаш и тоа во рок не пократок од 3 месеци и не подолг од 6 месеци, од датумот на првото полагање.

Член 30

Кандидатот кој полага испит за стекнување со дозвола за работа, полага и испит за стекнување со одреден рејтинг и придружно овластување како и испит за стекнување на овластување за одредена единица на контрола на летање односно овластување за одредено оперативното работно место.

Кандидатот кој поседува важечка дозвола за работа и полага испит за стекнување со одреден рејтинг и придружно овластување, полага и испит за стекнување на овластување за одредена единица на контрола на летање односно овластување за одредено оперативното работно место.

Член 31

Кандидатот што полага испит за стекнување со дозвола на КЛ, во теоретскиот дел на испитот ги полага следните предмети во обем, содржина и ниво на знаење соодветен на препораките од документот ЦЦЦ фаза 1 и фаза 2 – модул соодветен на рејтингот и придружното овластување за кое полага кандидатот:

- 1) Воздухопловни прописи;
- 2) Управување во воздушниот сообраќај;
- 3) Метеорологија;
- 4) Навигација;
- 5) Воздухоплови;
- 6) Човечки фактор;
- 7) Системи и опрема и
- 8) Воздухопловен англиски јазик.

Член 32

Кандидат кој поседува важечка дозвола на контролор на летање и полага испит за стекнување со одреден рејтинг и придружно овластување, ги полага предметите од член 31 на овој правилник теоретскиот дел на испитот во обем, содржина и ниво на знаење соодветен на препораките од документот ЦЦЦ фаза 2 – модул соодветен на рејтингот и придружното овластување за кое полага кандидатот. Во тој случај кандидатот не го полага предметот воздухопловен англиски јазик.

Член 33

Кандидатот студент КЛ или КЛ кој полага испит за стекнување на овластување за одредена единица на контрола на летање односно одредено оперативно работно место, во теоретскиот дел од испитот ги полага следните предмети во обем, содржина и ниво на знаење соодветен на програмата за обука на одредената единица на контрола на летање:

- 1) Локалните карактеристики на просторот на надлежност;
- 2) Експлоатација на уреди и средства;
- 3) Технологија на работа;
- 4) Постапки за координација и
- 5) Вонредни постапки.

Член 34

КЛ кој полага испит за стекнување со овластување инструктор на контрола на летање, во теоретскиот дел од испитот покрај предметите од член 31 на овој правилник со повисок степен на знаење и способност за пренесување на знаењата, ги полага и следните предмети:

- 1) Оперативна обука на КЛ;
- 2) Методи и средства за обука на КЛ;
- 3) Програма за обука во одредена единица на КЛ и
- 4) Применет воздухопловен англиски јазик од повисок степен.

Практичен дел од испитот за ова овластување се спроведува со едно надгледување на оперативна работа на студент КЛ или КЛ.

Член 35

Инструктор на контрола на летање односно инструктор на ПКЛ, кој полага испит за стекнување со овластување оценувач/испитувач на компетентноста на КЛ односно на ПКЛ, во теоретскиот дел од испитот ги полага следните предмети:

- 1) Оценување на оперативна компетентност и
- 2) Програма за одржување на компетентноста во одредена единица на КЛ.

Практичниот дел од испитот се спроведува со спроведување на постапката за оценување на компетентноста на најмалку три КЛ односно ПКЛ.

Член 36

Кандидатот кој полага испит за стекнување со дозвола на ПКЛ во теоретскиот дел на испитот ги полага следните предмети во обем, содржина и ниво на знаење соодветен на одобрената програма за почетна обука на ПКЛ:

- 1) Воздухопловни прописи;
- 2) Вовед во услуги во воздушниот сообраќај;
- 3) Воздухопловно информирање;
- 4) Метеорологија;
- 5) Навигација;
- 6) Воздухоплови;
- 7) Човечки фактор;
- 8) Системи и опрема и
- 9) Воздухопловен англиски јазик.

Член 37

Кандидатот ПКЛ кој полага испит за стекнување на овластување за одредена единица на контрола на летање односно одредено оперативно работно место, во теоретскиот дел од испитот ги полага следните предмети во обем, содржина и ниво на знаење соодветен на програмата за обука на одредената единица на контрола на летање:

- 1) Експлоатација на уреди и средства;
- 2) Технологија на работа и
- 3) Постапки за координација.

Член 38

ПКЛ кој полага испит за стекнување со овластување инструктор на ПКЛ, во теоретскиот дел од испитот покрај предметите од член 36 на овој правилник со повисок степен на знаење и способност за пренесување на знаењата, ги полага и следните предмети:

- 1) Програма за обука во одредена единица на КЛ;
- 2) Применет воздухопловен англиски јазик од повисок степен.

Практичен дел од испитот за ова овластување се спроведува со едно надгледување на оперативна работа на кандидатот ПКЛ.

Член 39

Усниот дел од теоретскиот испит испитната комисија го спроведува по писмениот дел и има за цел да се утврди разбирањето на кандидатот за испитната материја во целост со соодветно ниво на знаење. По правилно усниот дел од испитот трае не повеќе од 45 минути.

Се смета дека кандидатот го положил теоретскиот дел од испитот ако ги положи и писмениот и усниот дел од теоретскиот испит.

Член 40

Практичниот дел од испитот се спроведува според целите и стандардите дефинирани во програмата за обука на таа единица, што кандидатот треба да ги постигне за успешно завршување на обука во одредена единица на контрола на летање соодветни на работното место за кое полага.

IV ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА И ОВЛАСТУВАЊЕ**Член 41**

Дозволите за работа, рејтинзите и овластувањата ги издава Управата.

IV.1.1. Дозвола на студент контролор на летање**Член 42**

На лице кое завршило најмалку четиригодишно средно образование, успешно завршило почетна обука за КЛ и е психофизички способно (поседува важечко лекарско уверение) му се издава дозвола на студент КЛ заради започнување на обука во одредена единица на контрола на летање.

Доколку поминале 2 години од завршувањето на почетната обука, пред да поднесе барање за издавање на дозвола на студент КЛ, единицата на контрола на летање може да спроведе влезно тестирање на кандидатот и да бара од него да задоволи одреден минимум за започнување на обука во одредена единица на контрола на летање.

Член 43

Дозволата на студент КЛ треба да го содржи рејтингот за кој студентот завршил почетна обука.

Член 44

Дозвола на студент КЛ се издава со важност од 2 години.

Обуката во одредена единица на контрола на летање на лице што му е издадена дозвола на студент КЛ треба да започне најмногу 6 месеци по издавањето на дозволата.

IV.1.2. Дозвола на контролор на летање**Член 45**

Дозвола на КЛ му се издава на лице кое наполнило најмалку 21 година живот, што поседува важечка дозвола на студент КЛ, кое успешно завршило обука во единица на контрола на летање за одредено работно место, положило соодветен испит пропишан со овој правилник и има важечко лекарско уверение.

Член 46

Рејтинзи, придружни овластувања (ако постојат), овластувања за одредена единица на контрола на летање односно овластувања за одредено работно место и други овластувања во дозвола на КЛ, се издаваат со важност од 2 години, а за лица постари од 40 години со важност од 1 година.

Член 47

Дозвола на КЛ мора да содржи барем еден од следните рејтинзи;

- 1) Аеродромска визуелна контрола;
- 2) Аеродромска инструментална контрола;
- 3) Приодна процедурална контрола;
- 4) Приодна надзорна контрола;
- 5) Обласна процедурална контрола и
- 6) Обласна надзорна контрола.

Член 48

КЛ врз основа на дозвола за работа, со впишан рејтинг за аеродромска визуелна контрола, може да обезбедува услуга на контрола на летање за аеродромски сообраќај на аеродром за кој нема објавено инструментални процедури за полетување и слетување на воздухоплови.

Член 49

Рејтингот за аеродромска визуелна контрола нема придружни овластувања.

Член 50

Дозвола на КЛ со важечки рејтинг за аеродромска визуелна контрола мора да има впишано барем едно овластување за одредена единица на контрола на летање односно овластување за одредено оперативно работно место.

Член 51

КЛ врз основа на дозвола за работа, со впишан рејтинг за аеродромска инструментална контрола, може да обезбедува услуга на контрола на летање на аеродромски сообраќај на аеродром за кој има објавено инструментални процедури за полетување или слетување на воздухоплови.

Член 52

Со рејтинг за аеродромска инструментална контрола се издава барем едно од следните придружни овластувања:

- 1) Контролна кула, на аеродроми каде што услугата на контрола на летање на воздухоплови во лет и на воздухоплови што се движат на површини за маневрирање се обезбедува од едно оперативно работно место.
- 2) Контрола на движење на земја, на аеродроми каде што услугата на контрола на летање на воздухоплови што се движат на површини за маневрирање се обезбедува од оперативно работно место од кое не се обезбедува услуга на контрола на летање за воздухоплови во лет.
- 3) Контрола на воздухоплови во лет, на аеродроми каде што услугата на контрола на летање на воздухоплови во лет (во аеродромска зона) се обезбедува од оперативно работно место од кое не се обезбедува услуга на контрола на летање за воздухоплови што се движат на површини за маневрирање.

Со рејтинг за аеродромска инструментална контрола и придружно овластување за кула или придружно овластување за контрола на движење на земја може да се издаде и придружно овластување за надзорна контрола на движења на земја на аеродроми каде што за контрола на движење на земја се користат надзорни системи во услови на слаба видливост или во делови од аеродром каде нема оптичка видливост.

Со рејтинг за аеродромска инструментална контрола и придружно овластување за кула или придружно овластување за контрола на воздухоплови во лет може да се издаде и придружно овластување за аеродромска радарска контрола на аеродроми каде што при обезбедување на услугата на контрола на летање се обезбедува и аеродромска радарска контрола на летање.

Член 53

Дозволата на КЛ со важечки рејтинг за аеродромска инструментална контрола и барем едно придружно овластување, мора да има впишано и барем едно овластување за одредена единица на контрола на летање односно овластување за одредено оперативно работно место.

Член 54

КЛ врз основа на дозвола за работа, со впишан рејтинг за приодна процедурална контрола, КЛ може да обезбедува услуга на контрола на летање на воздухоплови во доаѓање, одење или транзитирање во зоната на надлежност, без употреба на надзорна опрема.

Член 55

Рејтинг за приодна процедурална контрола нема придружни овластувања.

Член 56

Дозвола на КЛ со важечки рејтинг за приодна процедурална контрола мора да има впишано барем едно овластување за одредена единица на контрола на летање односно овластување за одредено оперативно работно место.

Член 57

КЛ врз основа на дозвола за работа, со впишан рејтинг за приодна надзорна контрола, може да обезбедува услуга на контрола на летање на воздухоплови во доаѓање, одење или транзитирање во зоната на надлежност, со употреба на надзорна опрема.

Член 58

Со рејтинг за приодна надзорна контрола се издава барем едно од следните придружни овластувања:

- 1) Радар, каде видот на надзорна опрема што се користи при давање на услуги на приодна контрола на летање е примарен и/или секундарен надзорен радар;
- 2) Автоматски зависен надзор, каде видот на надзорна опрема што се користи при давање на услугата на контрола на летање е некој систем за автоматски зависен надзор.

Со рејтинг за приодна надзорна контрола и придружно овластување за радар може да се издаде и:

- 1) придружно овластување за водење на воздухоплови во приод со прецизен радар кое што го овластува КЛ да користи прецизен радар при водење на воздухоплови во прецизен приод за слетување, контролиран од земја;
- 2) придружно овластување за водење на воздухоплови во приод со надзорен радар кое што го овластува КЛ да користи надзорен радар при водење на воздухоплови во непрецизен приод за слетување, контролиран од земја.

Член 59

Дозвола на КЛ со важечки рејтинг за приодна надзорна контрола и барем едно придружно овластување, мора да има впишано и барем едно овластување за одредена единица на контрола на летање односно овластување за одредено оперативно работно место.

Член 60

Врз основа на дозвола за работа КЛ, со впишан рејтинг за обласна процедурална контрола, КЛ може да обезбедува услуга на контрола на летање во контролирана област, без употреба на надзорна опрема.

Член 61

Рејтинг за обласна процедурална контрола нема придружни овластувања.

Член 62

Дозвола на КЛ со важечки рејтинг за обласна процедурална контрола мора да има впишано барем едно овластување за одредена единица на контрола на летање односно овластување за одредено оперативно работно место.

Член 63

КЛ врз основа на дозвола за работа, со впишан рејтинг за обласна надзорна контрола, може да обезбедува услуга на контрола на летање во контролирана област, со употреба на надзорна опрема.

Член 64

Со рејтинг за обласна надзорна контрола се издава барем едно од следните придружни овластувања:

1) Радар, каде видот на надзорна опрема што се користи при давање на услуги на обласна контрола на летање е примарен и/или секундарен надзорен радар и

2) Автоматски зависен надзор, каде видот на надзорна опрема што се користи при давање на услугата на контрола на летање е некој систем за автоматски зависен надзор.

Член 65

Дозвола на КЛ со важечки рејтинг за обласна надзорна контрола и барем едно придружно овластување, мора да има впишано и барем едно овластување за одредена единица на контрола на летање односно овластување за одредено оперативно работно место.

Член 66

Со рејтинг за приодна надзорна контрола односно со рејтингот за обласна надзорна контрола и придружно овластување за радар или придружното овластување за автоматски зависен надзор може да се издаде и придружно овластување за терминална контрола на летање кое што го овластува КЛ да обезбедува услуги на терминална контрола на летање.

IV.1.3. Дозвола на помошник контролор на летање**Член 67**

Дозвола на ПКЛ му се издава на лице кое наполнило најмалку 18 години живот, успешно завршило почетна обука за ПКЛ, обука во единица на контрола на летање за одредено работно место, положил соодветен испит пропишан со овој правилник и има важечко лекарско уверение.

Член 68

Дозволата на ПКЛ не содржи рејтинзи и пратечки овластувања.

Член 69

Во дозволата на ПКЛ мора да има впишано барем едно овластување за одредена единица на контрола на летање, односно за одредено оперативно работно место.

Член 70

Овластување за одредена единица на контрола на летање односно овластување за одредено работно место впишани во дозвола на ПКЛ се издаваат со важност од 2 години, а за лица постари од 40 години со важност од 1 година.

Член 71

Врз основа на дозвола на ПКЛ, имателот може да извршува одредени работи во врска со контрола на летање пропишани како задачи и одговорности за одреденото оперативно работно место за кое е овластен ПКЛ.

IV.2.1. Овластување инструктор на контрола на летање**Член 72**

Овластување инструктор на КЛ му се издава на КЛ кој успешно завршил обука за инструктор на контрола на летање, има важечка дозвола на КЛ со одреден рејтинг и придружно овластување со најмалку 2 години искуство во истите и положил соодветен испит пропишан со овој правилник.

Член 73

Врз основа на дозвола за работа со впишано овластување инструктор на КЛ, инструкторот КЛ врши обука на студенти КЛ и КЛ според одобрената програма за обука во одредена единица на контрола на летање.

IV.2.2. Овластување оценувач/испитувач на компетентност на контролори на летање**Член 74**

Овластување оценувач/испитувач на компетентност му се издава на инструктор на контрола на летање, кој успешно завршил обука за оценувач/испитувач на компетентност, има важечка дозвола на КЛ со одреден рејтинг и придружно овластување, има најмалку 5 години искуство како КЛ и има најмалку 2 години овластување за одредена единица на контрола на летање односно одредено работно место за кое врши оценување/испитување и положил соодветен испит пропишан со овој правилник.

Член 75

Врз основа на дозвола за работа со впишано овластување оценувач/испитувач на компетентност, КЛ врши континуирано оценување на компетентноста на КЛ според одобрена програма за одржување на компетентноста во одредена единица на контрола на летање и спроведува испити, редовни и вонредни проверки на компетентноста на студенти КЛ и КЛ.

IV. 2.3. Овластување инструктор на помошник контролор на летање**Член 76**

Овластување инструктор на ПКЛ му се издава на ПКЛ кој успешно завршил обука за инструктор на ПКЛ, има важечка дозвола на ПКЛ со најмалку 2 години искуство како ПКЛ и положил соодветен испит пропишан со овој правилник.

Член 77

Врз основа на дозвола за работа со впишано овластување инструктор на ПКЛ, инструкторот ПКЛ врши обука на кандидати за ПКЛ и ПКЛ според одобрената програма за обука во одредена единица на контрола на летање.

IV. 2.4. Овластување оценувач/испитувач на компетентност на помошник контролор на летање**Член 78**

Овластување оценувач/испитувач на компетентност на ПКЛ му се издава на инструктор на ПКЛ кој успешно завршил обука за оценувач/испитувач на компетентност, има важечка дозвола на ПКЛ, има најмалку 3 години искуство како ПКЛ и положил соодветен испит пропишан со овој правилник.

Член 79

Врз основа на дозвола за работа со впишано овластување оценувач/испитувач на компетентност на ПКЛ, ПКЛ врши оценување на компетентноста на ПКЛ според одобрена програма за одржување на компетентноста во одредена единица на контрола на летање и спроведува испити, редовни и вонредни проверки на компетентноста на кандидати за ПКЛ и ПКЛ.

IV. 3. Одржување на компетентност и продолжување на дозвола за работа**Член 80**

Секоја единица на контрола на летање мора да има одобрена програма за одржување на компетентност, каде е опишан процесот на одржување на компетентност на КЛ, ПКЛ, инструкторите и оценувачите/испитувачите на компетентност.

Програмата од став 1 на оваа одредба ја одобрува Управата, а како минимум треба да содржи: минимумен број на часови оперативна работа за даден период за секое работно место, детален опис на процесот на оценување на компетентност, начинот на назначување на оценувачите/испитувачите на компетентност, програма и динамика на спроведување на повремена обука за работа во вонредни ситуации, процес на дообука во

случај некој да биде оценет како некомпетентен, специјални процедури за компетентност по подолго отсуство од работа, архивирање на документите за следење на компетентност и административните постапки поврзани со целиот процес.

Надзор за правилно спроведување на програмата за одржување на компетентност врши Управата.

Член 81

Лицето кое поседува дозвола за работа треба до Управата да поднесе барање за продолжување на важноста најмалку 15 дена, но не повеќе од 60 дена пред истекот на важноста на дозволата, освен во исклучителни случаи (кога постои оперативна оправданост) барање за продолжување на важноста на дозволата за работа може да се поднесе и пред овој период.

Лицето кое поднесува барање за продолжување на важноста на дозволата за работа треба исто така да обезбеди доказ за психофизичката способност (лекарско уверение) и доказ дека е оценето како компетентно од страна на овластен оценувач/испитувач за сите рејтинзи и овластувања на кои се однесува барањето за продолжување.

Дозволата на студент КЛ може да се продолжи на најмногу уште 1 година и тоа само кога обуката во одредена единица на контрола на летање од оправдани причини не завршила во предвидениот период.

Член 82

Лицето што нема да ја продолжи важноста на дозволата во пропишаниот рок може да го стори тоа со полагање на практичниот дел од испитот за рејтинзите, придружните овластувања и овластувањата што ги има во дозволата, доколку не поминале 6 месеци од истекот на важноста.

Член 83

Доколку поминале 6 месеци од истекот на важноста на дозволата за работа, лицето пред да поднесе барање за продолжување на рокот на важноста, треба успешно да ја заврши предвидената обука според одобрената програма за обука во одредена единица на контрола на летање и да го положи целиот испит предвиден со овој правилник.

IV.4. Суспендирање и повлекување на дозволата за работа

Член 84

Дозволата за работа односно одреден рејтинг или овластување ќе бидат суспендирани доколку:

- 1) лицето што ја поседува дозволата било инволвирано во воздухопловен инцидент, сериозен инцидент, незгода или несреќа;
- 2) лицето има прекин во оперативна работа за одреден рејтинг и/или овластување што го поседува подолг од 60 дена;
- 3) лицето не може да ги задоволи минимумите одредени со одобрената програма за одржување на компетентност во одредена единица на контрола на летање;
- 4) лицето е оценето како некомпетентно за одреден рејтинг и/или овластување според одобрената програма за одржување на компетентност во одредена единица на контрола на летање и
- 5) лицето не е психофизички способно за извршување на задачите за кои му е издадена дозволата.

Доколку е исполнет барем еден услов од ставот 1 на овој член, единицата на контрола на летање треба привремено да не му дозволи на лицето да извршува работи за кои се однесува суспензијата и за тоа веднаш да ја известат Управата.

Управата во рок од 3 дена донесува решение за суспензија на важноста на дозволата односно рејтингот или овластувањето за период не подолг од 6 месеци.

Член 85

Лицето чија важност на дозволата за работа, односно важност на одреден рејтинг или овластување, била суспендирана има право на жалба до Министерството за транспорт и врски во рок од 15 дена од приемот на решението за суспензија на важност.

Лицето чија важност на дозволата за работа, односно важност на одреден рејтинг и/или овластување, била суспендирана, може да извршува оперативни работи во врска со контрола на летање само под надзор на соодветно квалификуван инструктор.

Член 86

Во случај кога решението за суспензија на важност на дозволата или одреден рејтинг и/или овластување е донесено поради тоа што лицето било инволвирано во инцидент, сериозен инцидент, незгода или несреќа, тогаш во рок од 30 дена треба да се утврди компетентноста на лицето. Ако се утврди дека лицето е компетентно, тогаш Управата го повлекува решението за суспензија на важност.

Член 87

Во случај кога решението за суспензија на важност на дозволата или одреден рејтинг и/или овластување е донесено поради тоа што лицето има прекин во оперативна работа за одреден рејтинг и/или овластување подолг од 60 дена но пократок од 6 месеци, тогаш Управата може да го повлече решението за суспензија, по добиен извештај од одредена единица на контрола на летање дека е спроведена практична проверка на знаење за дозволата, рејтингот и/или овластувањата кои биле суспендирани.

Член 88

Во случај кога решението за суспензија на важност на дозволата или одреден рејтинг и/или овластување е донесено поради тоа што лицето не може да ги задоволи минимумите за компетентност од програмата за одржување на компетентноста на одредена единица на контрола на летање или пак е оценето за некомпетентно за одреден рејтинг и/или овластување, тогаш единицата на контрола на летање е должна да обезбеди ре-обука во рок од 6 месеци. Управата може да го повлече решението за суспензија по добиен извештај од одредена единица на контрола на летање дека лицето успешно ја завршило повторната обука и е оценето како компетентно.

Член 89

Доколку по истекот на решението за суспензија на важност на дозволата за работа односно одреден рејтинг и/или овластување, лицето сеуште не ги исполнува условите за повлекување на важност на решението за суспензија, Управата издава решение за повлекување на важноста на дозволата, одреден рејтинг и/или овластување.

Член 90

Лицето чија дозвола за работа, одреден рејтинг или овластување биле повлечени, има право на жалба до Министерството за транспорт и врски во рок од 15 дена од приемот на решението за повлекување на дозволата, рејтингот и/или овластувањето.

Член 91

Обрасците на дозволите на КЛ, ПКЛ, студент КЛ и образецот на барањето за издавање на дозволите се дадени во прилог 1, 2, 3, 4 и се составен дел на овој правилник.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 92

На лицето кое на денот на влегувањето во сила на овој правилник поседува дозвола на КЛ му се признава соодветна дозвола со следните рејтинзи:

- аеродромска контрола на летање се признава како рејтинг за аеродромска инструментална контрола со придружно овластување кула;
- приодна контрола без овластување за водење на воздухоплови со помош на радар се признава како рејтинг за приодна процедурална контрола;
- приодна контрола со овластување за водење на воздухоплови со помош на радар се признава како рејтинг за приодна надзорна контрола со придружно овластување радар;
- обласна контрола без овластување за водење на воздухоплови со помош на радар се признава како рејтинг за обласна процедурална контрола и

- обласна контрола со овластување за водење на воздухоплови со помош на радар се признава како рејтинг за обласна надзорна контрола со придружно овластување радар.

Член 93

Лицата кои не поседуваат дозвола на КЛ и кои се наоѓаат на обука за КЛ во одредена единица на контрола на летање во моментот на влегување во сила на овој правилник треба во рок од 30 дена да поднесат барање за издавање на дозвола на студент КЛ, освен ако не започнале полагање на испит за стекнување на дозвола за работа и/или одредено овластување.

Член 94

На лицето кое на денот на влегувањето во сила на овој правилник поседува дозвола на ПКЛ му се признава дозволата со пратечките овластувања.

Член 95

На лицата што поседуваат овластувања за одредена единица на контрола на летање односно одредено работно место им се признаваат истите овластувања.

Член 96

На КЛ кои поседуваат овластување на инструктор на контрола на летање им се признава истото овластување.

На инструкторите на контрола на летање кои имаат најмалку 5 години искуство како КЛ и најмалку 2 години искуство за работното место за кое ќе вршат оценување/испитување и кои се на утврдената листа на стручњаци со денот на влегувањето во сила на овој правилник им се признава овластување на оценувач/испитувач на компетентност.

Член 97

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за стручна подготовка, испити и дозвола за работа на контролори на летање ("Службен лист на СФРЈ" бр. 62/79).

Член 98

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-13736
1 декември 2003 година
Скопје

Министер за транспорт и врски,
Агрон Буцаку, с.р.

Репей на грамота / Licence number
Репей на име / Last and first name of holder
Дата и място на раждане / Date and place of birth
Държава на произход / Nationality
Потпис на носител / Signature of holder
Потпис на издаващия орган и дата / Signature of issuing officer and date
Печат / Seal or stamp of issuing authority

Рейтинг	Дата на прво издавање
Rating	Date of first issue
Одобрение / Licence Endorsement	

[illegible]

БАЖЕНКОВ ОБЩЕСТВО / CURRENT RATINGS - ENDORSEMENTS							
Регистр / Unit (CAO)	Сектор-ОПМ / Sector-Position	Оценки и / Рейтинги (Endorsements)	Всего до / Valid until	Регистр / Unit (CAO)	Сектор-ОПМ / Sector-Position	Оценки и / Рейтинги (Endorsements)	Всего до / Valid until

Дохододение на државно осигурување
State Endorsement Decode
Одговорен Менаџер /
Assessor ASE
Важност на лиценсно уверење /
Medical Expiry Date

Прилог Бр. 2

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА REPUBLIC OF MACEDONIA МИНИСТЕРСТВО ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION Местоположба на: State / Authority of Issue УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЕТОВНА CIVIL AVIATION ADMINISTRATION ДОЗВОЛА НА ПОМОШНИК КОНТРОЛОР НА ЛЕТАЊЕ ASSISTANT AIR TRAFFIC CONTROLLER LICENCE Издадена во согласност со стандардите на ИКАО, ЕСАОР 5 и ЕСАС guidelines Issued in accordance with ICAO, ESABR 5 and ECAC guidelines

- 1 -

Број на дозвола / Licence number
Презиме и име / Last and first name of holder
Дата и место на раѓање / Date and place of birth
Државјанство / Nationality
Потпис на сопственикот / Signature of holder
Потпис на овластено лице и дата / Signature of issuing officer and date
Печат / Seal or stamp of issuing authority

- 2 -

Сопственикот е овластен да ги извршува функциите на помошник контролор на летање во брзини на контрола на летање за нив подготвен вработен соопственик налетен во овластување.

The holder is entitled to exercise the functions of the assistant air traffic controller at the air traffic services units for which current endorsement(s) have been issued in this licence.

ДЕКОДИРАЊЕ / DECODE

Инструктор на помошник контролор на летање /
Assistant ATC On-the-Job-Training Instructor

OUT-A

Овладение на помошник контролор на летање /
Assistant ATC Module

ASE-A

Други забелешки /
Other conditions

- 3 -

ОБЛАСТУВАЊА / ENDORSEMENTS		
Брзина / Unit (ICAO)	Овластување / Endorsement(s)	Ваен датум / Valid until

- 4 -

Прилог Бр. 3

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА REPUBLIC OF MACEDONIA МИНИСТЕРСТВО ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION Местоположба на: State / Authority of Issue УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЕТОВНА CIVIL AVIATION ADMINISTRATION ДОЗВОЛА НА СТУДЕНТ КОНТРОЛОР НА ЛЕТАЊЕ STUDENT AIR TRAFFIC CONTROLLER LICENCE Издадена во согласност со стандардите на ИКАО, ЕСАОР 5 и ЕСАС guidelines Issued in accordance with ICAO, ESABR 5 and ECAC guidelines
--

- 1 -

Број на дозвола / Licence number
Презиме и име / Last and first name of holder
Дата и место на раѓање / Date and place of birth
Државјанство / Nationality
Потпис на сопственикот / Signature of holder
Потпис на овластено лице и дата / Signature of issuing officer and date
Печат / Seal or stamp of issuing authority

- 2 -

Во согласност со прописите на Европскиот трафикен за лиценцирање на персонал - Контролор на летање, во дозволата се внесуваат важностите на лиценцирање, уговорите и други прописи уговорите на лиценцирање.

In accordance with the provisions of the European Manual of Personnel Licensing - Air Traffic Controllers, this licence is subject to the inclusion of a valid medical certificate and to any other specified conditions. The holder of this licence is entitled to exercise the functions of a student air traffic controller for the purpose of becoming qualified for the grant of an air traffic controller licence in the following rating(s) as stated:

Функциите на студент контролор на летање со цел да остане квалификуван контролор на летање со следните

Issued in accordance with the provisions of the European Manual of Personnel Licensing - Air Traffic Controllers. This licence is subject to the inclusion of a valid medical certificate and to any other specified conditions. The holder of this licence is entitled to exercise the functions of a student air traffic controller for the purpose of becoming qualified for the grant of an air traffic controller licence in the following rating(s) as stated:

Рейтинг
Rating

Почетна обука (дата)
Initial training (date)

- 3 -

Рейтинг / Rating Abbreviations

Авијација во врска со контрола /
Aviation Control Unit
Авијација во врска со контрола /
Aviation Control Unit
Авијација во врска со контрола /
Aviation Control Unit
Авијација во врска со контрола /
Aviation Control Unit
Авијација во врска со контрола /
Aviation Control Unit
Авијација во врска со контрола /
Aviation Control Unit
Авијација во врска со контрола /
Aviation Control Unit
Авијација во врска со контрола /
Aviation Control Unit
Авијација во врска со контрола /
Aviation Control Unit

ВАЖНОСТ / VALIDITY

Оваа дозвола важи само за време на услугите на контролор на летање под надзор на инструктор кој мора да биде присутен на работното место и кој подготвува важностите на контролор на летање со сопствен рейтинг и овластување како и вклучување налетен за работното место на нив работи студент контролор на летање.

This licence is valid only for the purpose of authorising the holder to provide an air traffic control service under supervision of an On-the-Job-Training Instructor who is present at the time and is the holder of a valid air traffic controller licence which includes the rating(s) specifying the type of air traffic control service being provided by the student air traffic controller and which is valid of the air traffic services unit in question.

Оваа дозвола важи заклучно со /
This licence is valid up to and including

- 4 -

Прилог бр.4



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА
 Одделение за програми, испити и дозволи
 Даме Груев 1, 1000 Скопје

Број на дозвола: _____

БАРАЊЕ ЗА...

- ☐ Издавање на дозвола на студент контролор на летање (дел 1, 2, 3, 4, 6, 8)
☐ Издавање на дозвола на контролор на летање (дел 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)
☐ Издавање на дозвола на помошник на контролор на летање (дел 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)
☐ Впишување на дополнителен рејтинг / овластување (дел 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)
☐ Суспендирање на важноста на одреден рејтинг / овластување (дел 1, 2, 3, 5, 6, 8)
☐ Измена на лични податоци (дел 1, 2, 3, 8)
☐ Продолжување на важноста на дозволата / рејтинг / овластување (дел 1, 2, 3, 6, 7, 8)
☐ Полагање на испит за стекнување на дозвола / рејтинг / овластување (дел 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)

1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ		
Презиме: []	Татково име: []	Име: []
Датум на раѓање (дд/мм/гггг): [] / [] / []	Место на раѓање: []	Државјанство: []
Адреса на живеење: []		
Поштански бр.: []	Место: []	Адреса за електронска пошта (email): []
Домашен тел: []		Факс: []
2. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦА НА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ		
Назив: []		ИКАО ознака: []
Адреса на единицата: []		Тел. на единицата: []
3. ВИД НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА (на која се однесува барањето)	☐ Дозвола на контролор на летање ☐ Дозвола на помошник контролор на летање ☐ Дозвола на студент контролор на летање	
4. ПОЧЕТНА ОБУКА	Ознака на курсот: [] Период од: [] / [] / [] до [] / [] / [] Институција: []	
5. СУСПЕНДИРАЊЕ НА НАВЕДЕНИТЕ РЕЈТИНЗИ / ОВЛАСТУВАЊА	☐ ДА	
6. РЕЈТИНЗИ / ОВЛАСТУВАЊА ЗА КОИ СЕ ОДНЕСУВА БАРАЊЕТО		
☐ Аеродромска визуелна контрола (ADV)	Единица на КЛ / сектор(и) / оперативно(и) работно место []	
☐ Аеродромска инструментална контрола (ADI)	☐ Кула (ADI) ☐ Контрола на движења на земја (GMC) ☐ Контрола на воздухоплови во лет (AIR) ☐ Надзорна контрола на движење на земја (GMS) ☐ Аеродромска радарска контрола (RAD) Единица на КЛ / сектор(и) / оперативно(и) работно место []	

☐ Приодна процедурална контрола (APP)	Единица на КЛ / сектор(и) / оперативно(и) работно место []	
☐ Приодна надзорна контрола (APS)	☐ Радар (RAD) ☐ Автоматски зависен надзор (ADS) ☐ Терминална контрола (TCL) ☐ Водене на воздухоплови со прецизен радар (PAR) ☐ Водене на воздухоплови со надзорен радар (SRA) Единица на КЛ / сектор(и) / оперативно(и) работно место []	
☐ Обласна процедурална контрола (ACP)	Единица на КЛ / сектор(и) / оперативно(и) работно место []	
☐ Обласна надзорна контрола (ACS)	☐ Радар (RAD) ☐ Автоматски зависен надзор (ADS) ☐ Терминална контрола (TCL) Единица на КЛ / сектор(и) / оперативно(и) работно место []	
☐ Овластување инструктор на контрола на летање (OJT)	Единица на КЛ / сектор(и) / оперативно(и) работно место []	
☐ Овластување оценувач/испитувач на компетентност (ASE)	Единица на КЛ / сектор(и) / оперативно(и) работно место []	
☐ Овластување помошник на контролор на летање	Единица на КЛ / сектор(и) / оперативно(и) работно место []	
☐ Овластување инструктор на помошник на контрола на летање (OJT-A)	Единица на КЛ / сектор(и) / оперативно(и) работно место []	
☐ Овластување оценувач/испитувач на компетентност на помошник контролор на летање (ASE-A)	Единица на КЛ / сектор(и) / оперативно(и) работно место []	
7. ОБУКА ВО ЕДИНИЦА НА КЛ / ПОТВРДА ЗА УТВРДЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ		
Подносителот на барањето успешно заврши обука во единица на контрола на летање според одобрената програма и е оценет како компетентен за извршување на работните задачи во врска со рејтинзите / овластувањата наведени во оваа барање.		
Оценувач / испитувач (име и презиме): []	Потпис: []	Датум: [] / [] / []
Овластено лице (име и презиме): []	Потпис: []	Датум: [] / [] / []
8. ИЗЈАВА ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО		
Изјавувам дека внимателно ги разгледав внесените податоци и според мојата најдобра проценка и знаење тие се точни.		
Име и презиме: []	Потпис: []	Датум: [] / [] / []
9. ЗАБЕЛЕШКИ / ДРУГИ БИТНИ ИНФОРМАЦИИ		

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред овој суд во тек е постапка за долг, по тужба на тужителот Гајевски Павле, против тужениот Глигор Ивановски на ул. "Роза Луксембург" бр. 20 Скопје, а сега е со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 4.958 евра.

Се повикува тужениот Глигор Ивановски да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ". Во спротивно доколку не се јави или не ангажира полномошник судот ќе му постави времен старател од редот на адвокатите во Скопје, согласно одредбите на ЗПП кој ќе ги застапува тужените се додека тужените или нивни полномошник не се јави во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VIII. П. бр. 988/03 (32445)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје поведена е парнична постапка по тужба на тужителот Роберт Демировски од Скопје, за развод на брак против тужената Фатиме Демировска, на непозната адреса во странство.

Со решение XI П. бр. 2650/03 од 20.11.2003 година судот на тужената Фатиме Демировска и постави привремен застапник, адвокатот Мирољуб Пандиловски од Скопје, кој ќе ги застапува интересите на тужената до правосилното завршување на постапката.

Се повикува тужената Фатиме Демировска во рок од триесет дена од објавувањето на огласот да се јави во судот, лично или преку полномошникот за да ја преземе постапката. Во спротивно, истата ќе продолжи преку поставениот привремен застапник.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI П. бр. 2650/03. (32626)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес оформен е парничен предмет по тужба на Биберовиќ Бешир од с. Г. Оризари, против тужениот Рамадан Азир сега со непозната адреса на живеење, а поранешна с. Г. Оризари, за постоење на договорен однос.

Се повикува тужениот Рамадан Азир од с. Г. Оризари (сега со непозната адреса на живеење) во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да пристапи во судот заради прием на тужба и покана за расправа која судот дополнително ќе ја одреди, или во истиот рок да постави свој полномошник што ќе ги застапува неговите интереси.

Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави и не постави свој полномошник, за привремен застапник на тужениот Рамадан Азир се одредува стручниот соработник при Основниот суд во Велес Гајдова Габриела, која ќе ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет додека тужениот или негов полномошник не се јави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател, а согласно член 79, став 2, точка 4 од ЗПП.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1927/2003. (32739)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО

Пред Основниот суд во Делчево е заведен спор за развод на брак, по тужба на тужителот Мирко Атанасов од Делчево, против тужената Виолета Атанасова, родена Анакиева од Делчево, сега со место на живеење во Италија, со непозната адреса.

Се повикува тужената Виолета Атанасова, родена Анакиева во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во Основниот суд во Делчево и да ја пријави точната адреса.

Доколку тужената не се јави во Основниот суд во Делчево, во наведениот рок ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ги врши сите права и должности се до завршување на постапката за развод на брак пред овој суд, односно се додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател. За привремен застапник на тужената се назначува дипломираниот правник, стручен соработник при Основниот суд во Делчево, Миле Горгиевски од Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 16/03. (32567)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка по предлогот за физичка делба на предлагачот Абдулов Енгелуш и Шерие Јусуфи од с. Крани, против Абдуловски Ридван од с. Крани, сега со непозната адреса во странство, во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достават точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува неговото право и интерес, а се до окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Ресен, Впп. бр. 35/03. (32738)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4562/03 од 03.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054096?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото согласно ЗТД на Друштвото за трговија, транспорт и услуги на големо и мало увоз-извоз М.Б. - КОМПАНИ ДООЕЛ ул. "Борис Кидрич" бр. 49, Куманово.

Со изјава за основање ДООЕЛ 01/2003 од 29.10.2003 година, а основач е Мумин Бислими.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.81, 15.85, 15.98/1, 15.98/2, 15.31, 25.11, 25.12, 25.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми и ре-експорт, меѓународни агенциски работи и туристички посредувања, комисиони и консигнациони работи, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител е Мерита Бислими, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4562/2003. (32645)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4995/03 од 04.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054529?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија КЕМО-ФАРМ ДООЕЛ Скопје, бул. "Војводина" бб.

Друштвото се основа со изјава за основање од 07.11.2003 година.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13

51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.10, 60.24, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.40, 64.12, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.33, 71.34, 74.82, 74.84, комплетен надворешно трговски промет со прехранбени и непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, меѓународно сообраќајно агенциски работи, меѓународен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. Управител на друштвото е Владимир Сарафиловски од Скопје, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4995/2003. (32646)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4876/03 од 01.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054410?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги КОНМЕС ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Благоја Стефковски" бр. 15-2/6.

Назив и седиште на друштвото: Друштво за производство, трговија и услуги КОНМЕС ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Благоја Стефковски" бр. 15-2/6. Сократен назив на фирмата: КОНМЕС ДОО. Основачи на друштвото: Владимир Конески, Александар Конески и Здравко Конески од Скопје.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.44/5, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.84, 93.05, 63.30, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациони работи, комисиони работи, малограничен промет со соседните земји.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Владимир Конески - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4876/2003. (32647)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5047/03 од 05.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054580?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги КЕДАР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, ул. "Бутелска" бр. 3/2.

Основачи: Стефановски Стојан од Скопје, ул. "Бутелска" бр. 3/2, и Арцелиев Кирил од Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 6.

Фирма: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги КЕДАР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, ул. "Бутелска" бр. 3/2.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 1.24, 01.30, 01.41, 01.42/2, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82, 27.2, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.42, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.40, 36.50, 36.62, 45.1, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 56.27, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.50, 72.60, 74.12, 74.81, 74.84, 93.02, 93.05, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување странски правни и физички лица, меѓународен транспорт на стоки и луѓе во друмскиот сообраќај, консигнација, консигнациони складови и продавници, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет со Р. Грција, Р. Бугарија, Р. Албанија и СР. Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот. Во внатрешно и надворешно трговскиот промет како управител без ограничување е именувана Веса Стефановска од Скопје, ул. "Бутелска" бр. 3/2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5047/2003. (32648)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4870/03 од 02.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054404?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ФАМНОВА ДОО Скопје, ул. "Благоја Стефковски" бр. 4.

Дејности: 23.20, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 24.65, 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.50, 51.11, 51.12, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 63.30, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Боро Цветковски - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4870/2003. (32649)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4976/03 од 27.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 020545107-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ТИПО КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "143" бр. 13, Гостивар.

Скратен назив: ТИПО КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ Гостивар.

Дејности: s05.02, 14.1.1 14.12, 14.21, 15.81/1, 14.82/1, 15.82/2, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 18.30, 19.10, 29.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.15, 22.22, 22.23, 22.25, 22.33, 24.65, 25.11, 25.1.2 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.33, 27.34, 30.02, 24.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.40, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.3.3 51.34, 51.35, 5 1.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.13/3, 70.11, 70.12, 20.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Валентин Божиновски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4976/2003. (32650)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6410/03 од 25.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 020541447-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото како ДООЕЛ на Друштвото за трговија, угостителство, транспорт и услуги БЕРАТ-ДЕЛУКС ДООЕЛ експорт-импорт ул. "18-ти Ноември" бр. 83, Гостивар.

Трговското друштво е основано со акт за основање - изјава бр. 01/1 од 30.10.2003 година, а основач е Исмаили Зебеџет од Гостивар, ул. "18-ти Ноември" бр. 83, Гостивар.

Дејности: 15.11, 18.10, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 25.13, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 01.22/1, 01.24, 01.25, 02.01, 05.02, 15.12, 15.13, 15.2.0 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.86, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 24.51, 24.52, 26.51, 26.52, 26.53, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 5 1.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14,

74.84, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 45.11, 45.21, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 74.20, 74.20/5, 50.30/1, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.41, 51.52, 51.65, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 64.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување во надворешниот промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Управител е Исмаили Зебеџет - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4610/2003. (32651)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4970/03 од 27.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 020545047-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за превоз, трговија и услуги НАН ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 8/1-25.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.1.5 51.16, 5 1.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 1.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 93.05, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 63.30, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, компензациони работи, реекспорт, туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Содружници: Ненад Алексиќ и Татјана Алексиќ. Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ненад Алексиќ - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4970/2003. (32652)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4956/03 од .12.2003 година, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговецот поединец Мини маркет БОБИ-СМ Цветанка Геле Марковска ТП с. Визбегово, Скопје.

Основач е Цветанка Марковска, ул. "5" бр. 3, с. Визбегово, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.47.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со целиот свој личен имот. Одговорно лице: Цветанка Марковска - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4956/2003. (32653)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5042/03 од 02.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 020545757-8-03-000, го запиша во трговскиот ре-

гистар основањето на Друштвото за производство, угостителство, промет и услуги ДА-КО-НИ-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Илинденска" бр. 138а, Скопје.

Основач е Крсто Ковачевски од Скопје, ул. "Разловачко востание" бр. 2/1-3.

Фирма: Друштво за производство, угостителство, промет и услуги ДА-КО-НИ-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Илинденска" бр. 138а, Скопје. Седиште: Скопје, ул. "Илинденска" бр. 138а.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.51/1, 52.51/2, 52.52/1, 52.52/2, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, 71.10, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.10, 72.20, 72.40, 72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 93.02, 93.05, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и одредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигнациска продажба меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги во странство, преземање на градежни работи во странство, меѓународна шпедиција и малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Целосна одговорност.

Управител на друштвото е лицето Милојко Николовски од Скопје, ул. "Илинденска" бр. 138 а.

Овластувања: друштвото во правниот промет со истапува во свое име и за своја сметка. Одговорност: друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5042/2003. (32654)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2530/03 од 07.11.2003 година, во регистарска вложка бр. 02052067?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ДАЛГ-ПРОМ Даниела ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. "Горѓи Соколов" бб, Кавадарци.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 01.13/1, 01.13/2, 01.41, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 50.20, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 26.40, 26.61, 26.62, 26.66, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2530/2003. (31787)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4742/03 од 14.11.2003 година, во регистарска вложка бр. 02054276?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги НОВА-ГАС ДООЕЛ експорт-импорт Богданци, Автобаза Дубрава.

Основач е Мотас Константинос од Солун - Република Грција, ул. "Т. Софули" бр. 62.

Дејности: 11.10, 11.20, 23.20, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 4.66, 26.62, 28.72, 28.75, 29.56, 29.71, 29.72, 40.10/3, 40.20, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.33, 71.34, 72.60, 74.84, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и Србија и Црна Гора, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Мотас Константинос - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4742/2003. (31788)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4748/03 од 24.11.2003 година, во регистарска вложка бр. 02054282?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги НАДИЦА-РОС ДООЕЛ увоз-извоз Росоман, ул. "Маршал Тито" бр. 95.

Содружник и управител е Јанев Ванчо од Росоман, ул. "Маршал Тито" бр. 95.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.125/3, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, застапување и посредување на странски фирми, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, комисиони и консигнациони работи, реекспорт и лизинг.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4748/2003. (31789)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4723/03 од 21.11.2003 година, во регистарска вложка бр. 02054257?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ЕВРОПРОДУКТ - ГИП ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Тасино Чешмиче" бр. 2а, Скопје.

Основач е Петар Ивановски од Скопје, ул. "Тасино Чешмиче" бр. 2а, Скопје.

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 44.50,

50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.2, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.83, 74.84, 63.40, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, консигнациона продажба, реекспорт, застапување на странски фирми, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи, малограничен промет со соседните држави Грција Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Петар Ивановски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4723/2003. (31790)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4836/03 од 26.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054370?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за инженеринг и градежништво ЛИК -АВВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Неготино, ул. "М. Тито" бр. 128/1/1, Неготино.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 56.12, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.81, 74.84, 80.42, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со соседните земји Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Васил Ликарски од Неготино, ул. "М. Тито" бр. 128/1/1, содружник.

Васил Ликарски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4836/2003. (31791)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 48883/03 од 24.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054417?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Фризерско студио ДАНИЕЛА ЦД Даниела Благоја Џамбаска ТП ул. "Народен фронт" бр. 19/2-16, Скопје.

Назив: Фризерско студио ДАНИЕЛА ЦД Даниела Благоја Џамбаска ТП. Седиште: ул. "Народен фронт" бр. 19/2-16, Скопје. Основач е Даниела Џамбаска од Скопје, : ул. "Народен фронт" бр. 19/2-16.

Дејности: 93.02, 93.04.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот.

Даниела Џамбаска управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4883/2003. (31792)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4182/03 од 10.11.2003 година, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство и трговија АДРИА СН ДООЕЛ Скопје, ул. "Соле Стојчев" бр. 1/1-3.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 16.00, 20.10/2, 20.40, 20.51, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.42, 28.11, 28.12, 28.21, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.22, 29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 34.20, 32.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.51, 60.24, 63.12, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредништво, застапништво, консигнација и реекспорт.

Управител овластен за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е лицето Суат Бојаџиески.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4182/2003. (31793)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4766/03 од 17.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054300?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги КАЛИПСУС ВЕС ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Димитар Влахов" бр. 17, Велес.

Назив: Друштво за трговија и услуги КАЛИПСУС ВЕС ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Димитар Влахов" бр. 17, Велес.

Седиште: ул. "Димитар Влахов" бр. 17, Велес.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.13, 17.16, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.24, 21.25, 22.22, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.21, 27.22, 28.22, 29.13, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.24, 29.72, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34,

51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.33, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 92.34, 92.72, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапување и посредување, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара во висина на сите свои средства. Овластено лице за застапување е Зафировска Елза од Велес - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4766/2003. (31794)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4851/03 од 26.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054385?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на трговија на мало со непрехранбени производи ТП ТРИМ-КОМПЈУТЕРС Трим Дашнор Кемали ул. "Лиман Кеба" бр. 1, Дебар.

Основач и управител без ограничување е Трим Кемали ул. "Лиман Кеба" бр. 1, Дебар.

Дејност: 52.48.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4851/2003. (31795)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6656/1998 од 01.12.1998 година, во регистарска влошка бр. 02005999?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на ТП - ЕЛЕКТРО УНИВЕРЗАЛ - Електротехнички сервис и промет со електроделови - Стојанов Душан Зоран, ул. "Благој Горев" бб, Велес.

Назив: ТП - ЕЛЕКТРО УНИВЕРЗАЛ - Електротехнички сервис и промет со електроделови - Стојанов Душан Зоран, ул. "Благој Горев" бб, Велес.

Седиште: ул. "Благој Горев" бб, Велес.

Дејности: 52.45, 52.72, 52.72/1, 52.72/2.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување во прометот е Стојанов Зоран, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6656/1998. (31796)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. Рег. бр. 63/03 од 3.11.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното.

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружение на граѓани Мото Клуб ИЗИ РАЈДЕРС - Скопје, со седиште на бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 9/2-12.

Цели и задачи на здружението се: афирмирање и унапредување на мото спортот; организација на меѓу-

народни мото собири и натпревари; учество со мотористи на државни првенства, релија, меѓународни мото манифестации и друго.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението на граѓани Мото клуб ИЗИ РАЈДЕРС - Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32419)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. ЗГ. бр. 85/03 од 04.12.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани ЕВРОПСКА МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА - Скопје, со седиште на ул. "Саса 8" бр. 2. Скопје.

Цели и задачи на здружението се: да се залага за унапредување на положбата и општествениот статус на младите следејќи ги европските трендови; да организира и учествува на конференции, семинари, округли маси и други организирани средби, да соработува со владини и невладини организации за остварување на целите на здружението, јавно да настапува во остварување на своите цели користејќи ги сите средства на комуникација.

Со денот на запишување во регистарот на здруженија и фондации здружението на граѓани ЕВРОПСКА МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА - Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32468)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишуваат измените и дополнувањата на статутот на Угостителско туристичко здружение - Охрид, запишано со решение Рег. Згф. бр. 21/02 од 09.05.2002 година така што во иднина ќе работи под име "Македонска туристичка заедница" - Охрид со седиште во Охрид на ул. "Стив Наумов" бр. 116.

Од Основниот суд во Охрид. (32742)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 674/03 од 04.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Трговско друштво Авто школа ЦОБЕ Слободан ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Петар Ацев“ бр. 1, жиро сметка бр. 300000000800189 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02025074?-8-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32395)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 683/03 од 27.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија и туризам „ВИТА“ експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 29, жиро сметка бр. 40100-601-358192 при Агенција за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-38339-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32396)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 558/03 од 22.09.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало ЈОСКА експорт-импорт ц.о. Скопје, со седиште на ул. „Народен фронт“ бр. 25-57, жиро сметка број 40100-601-28624 при Агенција за работа со

блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-3414-0-0-0, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (32435)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 42/03 од 25.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, градежништво, трговија и угостителство “ТРАЧ-КОМПАНИ ЗТ” Зоран ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. “Моша Пијаде” бр. 29/15, со жиро сметка бр. 200000090255388 во Стопанска банка АД Скопје, Филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 2537/2001 од 29.06.2001 година на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата поради немање имот на должникот не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (32454)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 58/03 од 26.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги “ГУСАР” Борис ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на бул. “Кочо Рацин” бр. 3-3/24, со жиро сметка бр. 41620-601-69437 во Агенцијата за работа со блокирани сметки, ПЕ Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 12481/99 од 12.11.1999 година на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата поради немање имот на должникот не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (32455)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 40/03 од 01.12.2003 година во поведената претходна постапка за утврдување на постоење на причини за отворање на стечајна постапка над должникот АД “ДЕЛЧЕВО-ТАБАК” Делчево, ги определи следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се именува Виктор Тодоров, дипломиран економист од Кочани, ул. “Гоце Делчев” бр. 1/3-17.

До донесување на одлуката по предлозите за отворање на стечајна постапка, должникот може да располага со својот имот, само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Од Основниот суд во Кочани. (32456)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 34/2003 од 27.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз “СТЕЛАРС” П.О. с. Трсино, Винаца, жиро сметка бр. 40401-601-24006 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, заведено во регистарот на Окружниот стопански суд во Штип, со решение Срег. бр. 1319/94 од 27.06.1994 година и истата не се спроведува поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајна маса.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (32457)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 97/2003 од 13.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство, угостителство, превоз, увоз-извоз “ЈОВИЦА” Стојмир Велјаноски ДООЕЛ Кичево и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (32458)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 45/2003 од 07.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, градежништво, трговија, угостителство, сообраќај и услуги ЛИСИ Шани ДООЕЛ експорт-импорт с. Раковец, Боговиње, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-88116 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово-Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје под Трег. бр. 2854/2000 и регистарска влошка бр. 02031565-8-01-000 од 25.04.2000 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (32461)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 42/2003 од 14.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ ДОУ-ТРИО ДОО увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-78630 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки во Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (32462)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 479/03 од 02.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство и промет со енергенти ЕНЕРГОБРИКЕТ Брик ДОО Скопје, со седиште на бул. “Јане Сандански” бр. 113, со жиро сметка број 40100-601-408874, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка број 020023687-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32452)

Со решение на Основниот суд во Велес, Ст. бр. 17/2002 од 27.10.2003 година, отворената стечајна постапка над стечајниот должник “БАЛКАНИЈА - КОМЕРЦ” Ц.О. со седиште на ул. “Маршал Тито” бр. 64/2 во Велес, се заклучува.

Од Основниот суд во Велес. (32504)

Се свикува Собрание на доверителите на должникот ДОО “ИДНИНА” во стечај Струмица.

Собранието на доверителите ќе се одржи на ден 26.12.2003 година во 11,00 часот во судница бр. 4 во Основниот суд во Струмица.

На ова собрание ќе се разгледуваат предложените планови за реорганизација - програми на двајцата предлагачи, ќе се утврдат гласачките права на доверителите и ќе се гласа по предложените планови за реорганизација.

Предложените планови за реорганизација-програми на предлагачите, заедно со примените изјаснувања од Одборот на доверителите, им се достапни за увид на учесниците во стечајната постапка на должникот, во стечајното досие.

Од Основниот суд во Струмица. (32568)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение Ст. бр. 273/03 од 01.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППС за трговија на големо и мало, увоз-извоз со угостителство, туризам, производство, градежништво и технички услуги "ПРОКОМ" со П.О. Струмица, со жиро сметка број 41300-601-42882, која се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, запишан во регистарот на поранешниот Окружен стопански суд во Штип со бр. на влошка 1-5241-0 и Срег. бр. 2641/92 на 25.12.1992 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (32570)

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со решение Ст. бр. 201/03 од 01.12.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Производно трговска и услужна задруга "ТАКЕШ" увоз-извоз ПО Прилеп, со седиште на ул. "Пчиња" бр. 5, запишана во регистарска влошка бр. 2-695, со решение Срег. бр. 924/98 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници со мешовита стока, со жиро сметка број 300020000958-71, при Комерцијална банка АД Скопје - Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (32571)

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајна постапка Ст. бр. 35/02 на должникот „САНДЕ ЦВЕТКОВСКИ“ ДОО во стечај с. Горобинци – Свети Николе, по одржано извештајно рочиште на ден 17.11.2003 година, го донесе следното решение:

Се констатира дека Собранието на доверителите, на одржаното извештајно рочиште одлучи должникот „САНДЕ ЦВЕТКОВСКИ“ ДОО во стечај с. Горобинци – Свети Николе, да се ликвидира.

Се задолжува стечајниот управник веднаш по добивањето на ова решение да пристапи кои претворање на имотот во пари, предмети и други имотни права што претставуваат стечајна маса.

Продажбата на имотот на должникот „Санде Цветковски“ ДОО во стечај с. Горобинци – Свети Николе да се изврши по пат на јавно наддавање – лицитација согласно ЗИП по делови.

Од Основниот суд во Штип. (32573)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 79/2003 од 24.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, услуги и превоз „ТРИ СВЕЗДИ“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Осој – Кичево и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (32575)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 70/03 од 29.04.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТ Металопласт-Комерц увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 210054264990113 што се води при Тунска банка АД Скопје но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (32578)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 122/03 од 08.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за трговија и угостителство ПРИНС П.О. увоз-извоз Штип, ул. "Сутјеска" бр. 43/3-в - Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-14237, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје - Одделение во Штип.

По правосилноста на решението должникот Претпријатие за трговија и угостителство Принс П.О. увоз-извоз Штип, ул. "Сутјеска" бр. 43/3-в - Штип да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (32734)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 104/03 од 08.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за преработка на месо и производи од месо, трговија на големо и мало увоз-извоз КВАЛИТЕТ со Ц.О. - Свети Николе, ул. "Карл Маркс" бр. 6 - Свети Николе, со жиро сметка бр. 41420-601-6691, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје - Одделение во Штип.

По правосилноста на решението должникот над Претпријатието за преработка на месо и производи од месо, трговија на големо и мало увоз-извоз КВАЛИТЕТ со Ц.О. - Свети Николе, ул. "Карл Маркс" бр. 6 - Свети Николе да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (32736)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 208/02 од 08.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Трговското претпријатие на големо и мало "МЛАДОСТ" - Штип, ул. "Битолска" бр. 12 - Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-4099, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје - Одделение во Штип.

По правосилноста на решението должникот над Трговското претпријатие на големо и мало "МЛАДОСТ" - Штип, ул. "Битолска" бр. 12, Штип да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (32737)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во КО Д. Соње, на К.П. бр. 341/1, м.в. "Лопушан" култура нива, 6 класа, со површина од 412м², К.П. бр. 342/1, м.в. "Лопушан", со површина од 372м² и К.П. бр. 345/1, м.в. "Лопушан", култура нива, 6 класа, со површина од 367м², сопственост на Јулијана Николовска-Трајковска од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 11/1-6, евидентирано во

ПЛ 406 за КО Д. Соње, за продажна цена од 5,00 евра во денарска противвредност за еден метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Љубица Ковчегарска, Железнички транспортен центар, локал 716, Скопје. (32479)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 2124/1, м.в. "Мечкина Јама", класа 4, со површина од 1620м² и нива на К.П. бр. 2124/3 на м.в. "Мечкина Јама", класа 4, со површина од 3330м² и двете заведени во поседовен лист бр. 2056 за КО Ресен, сосопственост на продавачите Татарчева Панде Марга од Скопје, Чукалевска Панде Цвета од Ресен, Чукалевски Панде Атанас од Скопје на по 30/120, на Чукалевска Вера од Битола 8/120 идеални дела и на Кожинкова Јован Гордана од Скопје и Николиновска Јован Зора од Битола на по 11/120, за цена од 198.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Мите Богоевски" бб, Ресен. (32574)

Се продава (алтернатива: разменува или дава под закуп) земјоделско земјиште-нива, построено на К.П. бр. 886, план 6, скица 2, м.в. "Друни Јаз", класа 2, со површина од 3600м², во КО Градец, сопственост на Адеми вд. Хусејин Емрије, за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава (разменува или дава под закуп) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Гиноси" бб, Гостивар. (32576)

Врз основа на Договор за обезбедување на парично побарување со засновање на регистриран залог врз подвижни предмети, со клаузула на извршност, составен од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 535/03 од 26 ноември 2003 година, склучен меѓу Друштвото со ограничена одговорност РАДЕ КОНЧАР - Контактори и релси - Скопје, со седиште на ул. "III Македонска бригада" бб во Скопје, како заложен доверител и Друштвото со ограничена одговорност РАДЕ КОНЧАР - Алатница - Скопје, со седиште на ул. "III Македонска бригада" бб во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право - регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 27.11.2003 година со деловен број 10120030001572. (32470)

Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на Кадриовски Кадрија од Скопје, заведен во Поседовен лист бр. 640 за К.О. Батинци и тоа: К.П. 563, план 4, скица 6, м.в. "Чуприја", култура нива класа 7, со површина од 2215 м².

Предметната недвижност се продава за купопродажна цена од 200 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Нице Планина" бр. 16, Скопје. (32473)

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште број на парцела 147/3 план 1, скица 2, в.м. "Бара" култура нива, класа 4, со површина од 3040 м², евидентиран во Поседовен лист број 269 за КО Лениште на име Аризноски Атанасов Петар од Прилеп, у. "Јоска Јорданоски" бр. 49.

Купопродажната цена на недвижниот имот изнесува 16.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, ул. "Булевар Гоце Делчев" зграда Македонија локал 14. (32569)

Над недвижен имот сопственост на Трговското друштво за производство и услуги СОЛУН 53 АД Гевгелија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 90, Гевгелија, со БДС 5661609 и тоа: деловни простории во Гевгелија, деловен простор на К.П. 1076/4, во површина од 59 м², внесен во ПЛ број 5414 за КО Гевгелија, врз основа на Одобрение за градба Бр. У. бр. 08-2088/1 од 15.12.1989 година издаден од Општински секретаријат за урбанизам, имотно правни и станбено комунални работи на општина Гевгелија и деловна просторија на ул. "Илинденска" Блок А, зграда 3, во површина од 80 м², сопственост на заложниот должник врз основа на Договор за купопродажба склучен со СИЗ Гевгелија, засновано е заложно право од нотарот Горѓи Николов од Гевгелија, во корист на заложниот доверител СТОПАНСКА Банка АД Скопје, со БДС 4065549, за обезбедување на парично побарување од 22.000,00 евра во денарска противвредност. (32566)

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП бр. 13432, за КО Битола, м.в. "Стрчин" со површина од 3470 м², по цена од 150.000,00 денари, сопственост на Димитар Чалмов од Битола, ул. "15-ти Корпус" бр. 36.

Се повикуваат соседите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно, го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Дамјановска - Јанчевска, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола. (32572)

МАЛИ ОГЛАСИ Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1355201/00 издаден од СВР-Скопје на име Абдула Исени, с. Раовиќ, Скопје. (32561)

Пасош бр. 1833640/03 издаден од СВР-Скопје на име Муаметали Џемаили, с. Батинци бб, Скопје.

Пасош бр. 1465293 издаден од СБР-Тетово на име Исени Хајредин, ул. "109" бр. 5, Тетово. (32587)

Пасош бр. 0317317 на име Ванчо Божинов, ул. "Искра" бр. 37, Кочани. (32614)

Пасош бр. 792796 издаден од СБР-Скопје на име Садики Ферат, ул. "И. Г. Ковачиќ" бр. 20, Скопје. (32622)

Пасош бр. 925564/96 издаден од СБР-Скопје на име Решад Весел, ул. "Алија Авдовиќ" бр. 7, с. Синѓелиќ, Скопје. (32622)

Пасош бр. 1686680/02 издаден од СБР-Куманово на име Јакупи Цеврие, ул. "Д. Шутевски" бр. 43, Куманово. (32634)

Пасош бр. 1111127 на име Ахмет Телка, с. Кишава, Битола. (29016)

Пасош бр. 1577827 на име Ѓорѓиев Тоше, ул. "Енгел-сова" бр. 13, Кочани. (9753)

Пасош бр. 1666923 на име Тасев Благој, ул. "Славчо Стојменски" бр. 11, Винаца. (32182)

Пасош бр. 1523620 издаден од СБР-Скопје на име Василев Иван, ул. "Србија" бр. 1/5, Скопје. (32672)

Пасош бр. 1321979/99 издаден од СБР-Тетово на име Бафтијари Самир, с. Палатица, Тетово. (32674)

Пасош бр. 551153/95 издаден од СБР-Велес на име Пандорка Петковиќ, ул. "4-ти Јули" бр. 6, Велес. (32693)

Пасош бр. 1455941 издаден од СБР-Скопје на име Филип Мојсовски, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 7/2-5, Скопје. (32693)

Пасош бр. 1392413 издаден од СБР-Велес на име Благојче Петрушев, ул. "П. Делан" бр. 5/3-34, Скопје. (32707)

Пасош бр. 1120303 на име Адеми Агнеса, ул. "Б. Велјаноски" бр. 13, Гостивар. (32707)

Пасош бр. 1818913/03 на име Чакарески Ѓорѓија, Струга. (32755)

Пасош бр. 0694179 на име Ивановски Драги, ул. "Бихач" бр. 10, Битола. (32756)

Пасош бр. 1826683 на име Демишоски Имер, Струга. (32756)

Пасош бр. 1513962/00 издаден од СБР-Скопје на име Арсова Надежда, ул. "К. Охридски" бр. 28/6, Скопје. (32757)

Пасош бр. 1218549/99 издаден од СБР-Скопје на име Леонтиќ Васка, ул. "Х. Смирненски" бр. 58/1-8, Скопје. (32757)

Пасош бр. 1773607/02 на име Шотаровска Даниела, ул. „М. Чаков“ бр. 9/А2-3-13 Скопје. (32757)

Чек од тековна сметка бр. 14505017 со бр. 00080007-33245 издаден од Комерцијална банка на име Костовска Татјана, Скопје. (32617)

Чекови од тековна сметка бр. 528479 од бр. 362472 до бр. 362479 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Балевиќ Наум, Скопје. (32631)

Чекови од тековна сметка бр. 7546125 од бр. 809939 до бр. 809942 и бр. 777670, 777672, 777673 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Дракалска Вера, Скопје. (32641)

Чекови од тековна сметка бр. 13244-70 со бр. 131157, 266724, 266725, 272572, 272573 и бр. 272574 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Вера Дракалска, Скопје. (32644)

Чекови од тековна сметка бр. 11553201 со бр. 0019-000062204, 0019000062205 и бр. 0019000062206 издадени од Комерцијална банка на име Илија Клиначаров, Скопје. (32663)

Работна книшка на име Јовановски Игор, Скопје. (32546)

Работна книшка на име Бејадин Емини, с. Синѓелиќ, Скопје. (32546)

Работна книшка на име Недрете Рамадани, Скопје. (32577)

Работна книшка на име Маре Јованова, Скопје. (32577)

Работна книшка на име Куртиш Северџан, Скопје. (32577)

Работна книшка на име Дашмире Јонуз, Скопје. (32577)

Работна книшка на име Муамет Зекири, с. Греч, Скопје. (32577)

Работна книшка на име Соколовски Маријан, Скопје. (32590)

Работна книшка на име Валентина Мицковиќ, ул. "О. Революција" бр 4-2, Куманово. (32590)

Работна книшка на име Исмаили Урим, с. Радолишта, Струга. (32592)

Работна книшка на име Иванов Љубомир, Струга. (32594)

Работна книшка на име Шејдије Сејдини, ул. "С. Сандеки" бр. 42, Кичево. (32594)

Работна книшка бр. 1000/98 на име Аднан Јашари, Тетово. (32595)

Работна книшка на име Клаудиа Ехмер Спировски, Скопје. (32596)

Работна книшка на име Благој Зафиров, ул. "Плачковички одреди" бр. 10, Штип. (32602)

Работна книшка на име Јана Арсовска, Скопје. (32606)

Работна книшка на име Салевиќ Милан, ул. "Ристо Чавдаров" бр. 25-1/10, Гевгелија. (32606)

Работна книшка на име Оливер Стојменов, с. Виничани, Велес. (32609)

Работна книшка на име Атанасова Зорица, ул. "Б. Ѓорев" бр. 96/27, Велес. (32610)

Работна книшка на име Авмедоски Кадремил, с. Десово, Прилеп. (32612)

Работна книшка на име Неваип Бајрами, Скопје. (32681)

Работна книшка на име Дарко Цековски, Скопје. (32687)

Работна книшка на име Шпреса Рамадани, Скопје. (32688)

Работна книшка на име Кулевска Гордана, ул. "13-ти Јули" бр. 32, Битола. (32681)

Работна книшка на име Лиљана Јовановска, Винаца. (32686)

Работна книшка на име Селими Хивзи, с. Радолишта, Струга. (32686)

Работна книшка на име Влатко Иванов, ул. "К. Пејчиновиќ" бр. 37, Штип. (32687)

Работна книшка на име Петрова Ангелина, с. Богородица, Гевгелија. (32688)

Работна книшка бр. 66910 на име Ферат Адеми, с. Никуштак, Куманово. (32689)

Работна книшка на име Тасевски Антонио, Кочани. (32695)

Работна книшка на име Мишевски Ристо, ул. "Илинден" бр. 43-21, Тетово. (32695)

Работна книшка на име Мелеќе Насуфова, с. Бањско бр. 249, Струмица. (32698)

Работна книшка на име Марика Тодоровска, ул. "Вардарска" бр. 33, Велес. (32701)

Работна книшка на име Огњановски Марјан, Скопје. (32701)

Работна книшка на име Илиевски Предраг, Скопје. (32747)

Работна книшка на име Весна Питропчевска Радевска, Ресен. (32747)

Работна книшка на име Салији Афердита, Гостивар. (32747)

Воена книшка на име Клиначаров Илија, Скопје. (32747)

Чековна картичка бр. 00076 издадена од Тетекс кредитна банка АД Скопје-Филијала Тетово на име Љубиша Марковиќ, ул. "Питу Гули" бр. 53, Тетово. (32747)

Свидетелство за 2 и 3 година издадени од ДСУ "Георги Димитров- Скопје на име Савески Кузман, Скопје. (32589)

Свидетелство на име Мерди Мерсељи, с. Шемшево, Тетово. (32589)

Свидетелство од 8 одделение на име Илјас Саљан, с. Челопек, Тетово. (32597)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Наим Фрашери"-с. Пирок на име Садри Сулејмани, с. Пирок, Тетово. (32598)

Свидетелство на име Хусни Пајазити, с. Палатица, Тетово. (32599)

Свидетелство од 3 година СССР на име Јангеловски Благојчо, Пехчево. (32600)

Свидетелство од 8 одделение на име Василев Ване, с. Подареш, Радовиш. (32604)

Свидетелство за завршен испит на име Благоја Симоновски, с. Раклиш, Радовиш. (32605)

Свидетелство на име Мазлумовски Самет, Велес. (32608)

Свидетелство на име Мустафова Царија, с. Сливник, Велес. (32608)

Свидетелство од 8 одделение на име Синаноска Љулиета, с. Борино, Крушево. (32611)

Свидетелство за 1 година издадено од "Георги Димитров" на име Лилјана Каранфилоска, Скопје. (32611)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Борис Кидич"-Сарај-Скопје на име Муамет Азири, Скопје. (32677)

Свидетелство од 8 одделение на име Садула Бајрами, с. Опае, Куманово. (32682)

Свидетелство за степен на стручна подготовка на име Иванов Љубомир, кеј. "Борис Кидрич" бр. 47, Струга.

Свидетелство од 7 одделение на име Ферати Шенѓиле, Тетово. (32692)

Свидетелство од 7 одделение на име Селами Рахим, с. Г. Речица, Тетово. (32694)

Свидетелство од 4 година земјоделска насока на име Кипријановски Јорданче, с. Амзабегово, Св. Николе.

Свидетелство на име Димчо Јованов, Радовиш.

Свидетелство на име Љубенка Цветанова, ул. "Димко Најдов" бр. 52, Велес. (32699)

Свидетелства на име Николоски Емил, ул. "М. Козар" бр. 155-А, Прилеп. (32703)

Ученичка книшка издадена од ОУ "Војдан Чернорински"-Скопје на име Оља Тошиќ, Скопје.

Ученичка книшка издадена од ДСМС "Др. Панче Караѓозов"-Скопје на име Стамеска Маргита, Скопје.

Диплома на име Величкова Елизабета, Кочани.

Диплома на име Николоски Емил, ул. "М. Козар" бр. 155-А, Прилеп. (32702)

Здравствена легитимација на име Петров Киро, н. "Чашка", Велес. (32700)

Даночна картичка бр. 403099199026 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Смаг - Мак ДООЕЛ, Скопје. (32564)

Даночна картичка бр. 5030001216826 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Риалто ТП, Скопје. (32565)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ДЕКОРТЕКС АД Основна Синдикална организација, Радовиш. (32613)

Даночна картичка бр. 4030999366989 издадена од Управа за јавни приходи - Скопје на име Фатинженеринг, Скопје. (32670)

Даночна картичка бр. 5030992111822 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Димитровски Пано, Скопје. (32706)

Даночна картичка бр. 403094260880 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ВЕНИКС, Скопје. (32754)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијат" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38/2003 ЗА НАБАВКА НА ХТЗ ОПРЕМА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој Отворен повик бр. 38/2003 година е ЈП "Македонијат" - Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: ХТЗ опрема

Ред. бр.	Тип на артикл	Опис на материјал	Вкупно пар.
1.	Јакна	- Јакна со капуљача - Со една хоризонтално поставена флуоресцентна лента во предел на појасот со ширина 2,5 см - Платна: 67% полиестер 33% памук, водоотпорно - Површинска маса: минимум 230 г/м ² - Постава: фатирана со елек од синтетичко крзно кој може да се става и вади со помош на патент - Боја: темно сина	880

2.	Фатиран комбинизон	- Комбинизон од квалитетен скај на платената подлога - Постава од природно јагнешко крзно - Постава на ракавите е фатирана (не е со крзно) - Комбинизонот е со нашиени џебови од страна на колковите и еден на гради на лева страна со каиш на половина - Боја: темно сива	135
3.	Чевли високи	Кожни чевли со полиуретански фон масноотпорен	1000
4.	Елеци сигнални	- Полиестер со две хоризонтални поставени флуоресцентни ленти широки по 2,5 см (115 г/м ²) - Површинска маса: минимум 115 г/м ² - Боја: оранж	120
5.	Кабаница	- Платно од полиестер памук двострано премачкано со ПВЦ - Должина: минимум 120 см - Боја	160
6.	Одело гумирано	- Дводелно одело - Платно од полиестер памук двострано премачкано со ПВЦ - Боја: зелена	7

1.3. Предметот на набавката треба да ги задоволува стандардите пропишани за овој вид на производи.

1.4. Материјалите ќе бидат испорачани со динамика која ќе се регулира со договорот за набавка.

1.5. Постапката за набавката се спроведува согласно член 18 од Законот за јавни набавки - Отворен повик.

Согласно Законот за јавни набавки, набавката може да се подели на делови.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за позициите на овој повик и вкупната цена на набавката.

2.3. Понудената цена треба да ги опфаќа сите трошоци од набавка до испорака на материјалите во подружниците на ЈП "Македонијат" - Скопје.

Ваквата цена е фиксна и непроменлива.

Авансно плаќање не се прифаќа.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Список на главни испораки согласно член 25 од Законот за јавни набавки.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Извод од судска регистрација на дејност.

3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес на ликвидација.

3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност.

3.7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документ согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки, односно сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.

3.9. Референтна листа.

3.10. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.11. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:

- квалитет.....40 поени,
- цена.....30 поени,
- рок на испорака.....15 поени,
- начин на плаќање.....15 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 29.12.2003 година во 12,00 часот во просториите на ЈП "Македонијапат" - Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје во салата на VI кат.

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
1727. Одлука за разрешување и именување членови на Советот за безбедност на Република Македонија.....	1
1728. Уредба за дополнување на Уредбата за сметковниот план за банките, штедилниците и други финансиски организации.....	1
1729. Одлука за продажба на свинско месо изразено во живо од стоковните резерви.....	1
1730. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	1
1731. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	2
1732. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	2
1733. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за образување на Национален комитет за климатски промени.....	2
1734. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	2

1735. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	3
1736. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	3
1737. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	3
1738. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	3
1739. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	4
1740. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	4
1741. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	4
1742. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	4
1743. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	4
1744. Правилник за начинот на работење на военно-лекарската комисија.....	5
1745. Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на платата.....	6
1746. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на служење на воениот рок во Армијата на Република Македонија без оружје, односно во цивилна служба.....	6
1747. Правилник за службено оценување на офицери, подофицери и професионални војници на служба во Армијата на Република Македонија.....	6
1748. Правилник за мерилата за оценување на посебната здравствена и физичка способност за служба во Армијата на Република Македонија.....	10
1749. Листа за изменување на Листата за увоз во Република Македонија на земјоделски стоки со потекло од Република Хрватска без царина и царински давачки во рамки на квоти и со 50% намалена царина и царински давачки за надминати количини за второ полугодие од 2003 година.....	33
1750. Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетите.....	33
1751. Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетските корисници.....	40
1752. Правилник за сметковниот план за буџетите и буџетските корисници.....	50
1753. Правилник за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници.....	56
1754. Правилник за стручна подготовка, обука, испити, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање.....	73



Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

П О В И К ЗА ПРЕТПЛАТА НА ИЗДАНИЈАТА ЗА 2004 ГОДИНА

Почитувани корисници на изданијата на ЈП Службен весник на РМ,
Искажувајќи благодарност за соработката во 2003 година, Ве информираме дека ЈП Службен весник на РМ за Вас го планира издавањето на изданијата за 2004 година, и во тие рамки Ве повикува на натамошна соработка.

ПОРАЧКА - ЗАКЛУЧНИЦА ЗА 2004 ГОДИНА

Со оваа порачка - заклучница неотповикливо се претплатуван на:

1. Печатеното издание „Службен весник на РМ“ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
2. Регистар на прописи на РМ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
3. WEB-страницата - издание на Службен весник на РМ, за период од _____, 200__ до _____, 200__ година,
во _____ (_____) претплатнички акаунти;
(со зборови)
4. CD-ROM комплет изданија за 2001, 2002 и 2003 година, или поединечно во _____ (_____) комплети - примероци.
(со зборови)

Податоци за претплатникот:

- | | | |
|----|--------------------------|-------|
| 1. | Претплатник | _____ |
| 2. | Број на про-фактура | _____ |
| 3. | Број на примероци | _____ |
| 4. | Улица и бр./ п.фах/место | _____ |
| 5. | Жиро-сметка | _____ |
| 6. | Банка | _____ |
| 7. | Телефон | _____ |
| 8. | Телефакс | _____ |
| 9. | e-mail | _____ |

Уплатата ќе ја извршам по добиените профактури, на жиро-сметка бр. 300000000188798 - ЈП Службен весник на РМ Скопје, банка-Комерцијална банка.

Место и дата

М. П.

Одговорно лице - нарачател

НАПОМЕНА:

- 1) Аконтативната цена за претплата на „Службен весник на РМ“ за 2004 година изнесува **9.200,00** денари.
- 2) Аконтативната цена за претплата на Регистарот на прописи на РМ за 2004 година изнесува **3.700,00** денари. Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи со најбрзо тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување на законската и подзаконската регулатива. Излегува на секои два месеци. Секој претплатник со основната вложка добива иgratis класер-кутија.
- 3) „Базата на податоци“ на WEB страницата, во која е вградена целокупната законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес, како и дигиталното издание на службеното гласило „Службен весник на РМ“ со секој нов број по следниве цени:

- За период од 12 месеци:

- а) од еден до пет претплатнички акаунти **12.200,00** денари по акаунт;
- б) од шест до десет претплатнички акаунти **10.980,00** денари по акаунт;
- в) над десет претплатнички акаунти **9.760,00** денари по акаунт.

- За период од 1 месец цената изнесува **1.400,00** денари по претплатнички акаунт.

Претплатниците на годишно ниво на печатеното издание „Службен весник на РМ“ добиваат екстра попуст од: 30% за група а; 40% за група б; и 50% за група в, од цената на WEB страницата. Цените се со пресметан ДДВ од 18 %.

Прописите од Базата на податоци може да се печатат, со исклучок на прописите и интегралното издание на весникот од тековната година.

4) CD-ROM изданијата, во кои се содржани сите прописи издадени во 2001, 2002 и 2003 година (односно интегрално се содржани изданијата на службеното гласило „Службен весник на РМ“) по следниве цени:

- за комплет изданија (2001, 2002 и 2003 година) - **5.000,00** денари;
- за поединечно издание - **2.000,00** денари по примерок.

Ве молиме порачката - заклучница, потпишана и заверена од овластено лице, да ја испратите на адреса: ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ бр. 29, или на п.фах 51, 1000 Скопје.

Во Ваш и наш интерес е порачката - заклучница со назнака на бројот на примероците - претплатите, да ни ја доставите најдоцна до 20.12.2003 година за да Ве предяндиме во планот за печатење на изданијата за 2004 година.

За дополнителни информации јавете се на нашите телефони:

+389-2-329-88-60, +389-2-329-87-69, локал 104

телефакс +389-2-311-22-67

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

pretplata@slvesnik.com.mk